



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазици — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 688-3-291-3

Вторник, 29 декември 1970

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. XXVI

Цена на овој број е 10,00 динари. — Аконтација на претплата за 1970 година изнесува 130 динари — Редакција: Улица Јована Ристича бр 1 Пошта, Факс 228 — Телефони: централа 60-031, 60-932 60-933 и 50-934. Служба за претплата 61-132; Продавна служба 61-671

660.

Врз основа на членот 19, став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 32/70, 47/70 и 53/70) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Со оваа одлука се определуваат стоките чиј извоз и увоз е регулиран со членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење и со членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

2. Формите на извозот и увозот за одделни стоки чиј извоз и увоз е регулиран во смисла на точката 1 од оваа одлука, се означени во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз (во понатамошниот текст: Списокот), составен според номенклатурата на Царинската тарифа, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

При спроведувањето на оваа одлука, а во поглед групирањето на стоките, ќе се применуваат и основните правила, одредбите на забелешките кон одделите и главите, како и објасненијата за распоредувањето на стоките во одделни тарифни броеви на Царинската тарифа.

3. Стоките чиј извоз и увоз е слободен означени се во Списокот со кратенката: „ЛБ“, стоките што се увезуваат во рамките на глобалната девизна квота — со кратенка: „ГДК“, стоките што се увезуваат во рамките на девизен контингент — со кратенка: „ДК“, стоките што се увезуваат во рамките на стоковен („робен“) контингент — со кратенка: „РК“ и стоките што се извезуваат и увезуваат врз основа на дозвола — со кратенка: „Д“.

4. Увозот на стоките означени во Списокот со две ѕвездички (лекови и некои фармацевтски производи) се врши со претходна согласност од Сојузниот совет за здравство и социјална политика односно од Сојузниот секретаријат за стопанство ако се увезуваат за потребите на ветеринарната служба.

5. Увозот и плаќањето на стоките што, во смисла на Основниот закон за заштитата при работата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65 и 28/66), служат за заштита при работата, се врши слободно.

6. Одделни форми на регулиран извоз и увоз на стоки определени во Списокот, како и начинот на нивното плаќање, се регулирани со посебни прописи на Сојузниот извршен совет.

7. Царинските органи при царинењето на стоките контролираат дали вистинската состојба на стоките им одговара на податоците од пријавата за

склучената работа — во поглед на регулираниот извоз односно увоз на стоките.

Ако царинскиот орган при царинењето на стоките утврди дека вистинската состојба на стоките не им одговара на податоците од пријавата за склучената работа — во поглед на регулираниот извоз односно увоз на стоките, царинарницата со решение ќе определи кои исправи и документација извозникот односно увозникот треба да поднесе за извоз односно за увоз на стоките што се царинат.

Ако извозникот односно увозникот во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението од ставот 2 на оваа точка не ѝ ги поднесе на царинарницата исправите и документацијата наведени во тоа решение, царинарницата нема да дозволи извоз на стоките односно во смисла на членот 50 од Царинската тарифа ќе ги одземе стоките што се увезуваат.

8. Увозот и плаќањето на делови и прибор за машини и уреди што се увезуваат според режимот ЛБ, а за кои во Списокот е назначено дека служат за замена, можат да го вршат само оние работни организации што тие делови и тој прибор ги увезуваат заради замена на дотраени делови на машини кои сочинуваат нивни основни средства.

Објаснение за тоа што се смета како одделни делови и прибор за машини и уреди за замена на дотраени делови, дава, по потреба, Сојузниот секретаријат за стопанство, по прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

9. Објасненија за распоредувањето на стоките во Списокот дава, по потреба, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со претходно прибавено мислење од Сојузната управа за царини.

10. Списокот на стоките кој е составен дел на оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1971 година и на работите што се склучени и ѝ се пријавени на банката до 31 декември 1970 година а според кои извозот и увозот се врши по 1 јануари 1971 година, и тоа само во делот кој се однесува на тарифниот број и на наменувањето на стоките според номенклатурата на Царинската тарифа.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68, 25/68, 27/68, 31/68, 40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69, 27/69, 51/69, 56/69, 33/70, 38/70, 44/70, 45/70, 56/70 и 57/70), како и Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел на таа одлука.

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1971 година, а ќе се применува на работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од тој ден.

Р. п. бр. 199

10 декември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милта Рибичич, с. р.

С П И С О К
НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ

| Оддел I | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|----------|--------|---|---|---|---|
| ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО | | | | | | | |
| Глава 1 — Живи животни | | | | | | | |
| Тарифен број | Наименување на стоката | Форма на | | | | | |
| | | извозот | увозот | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 01.01 | Коњи, магариња, маски и мулиња живи: | | | | | | |
| | 1) Коњи: | | | | | | |
| | а) за колење | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) за работа и јавање | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) за приплод: | | | | | | |
| | 1) коњи | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) кобили | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) ждребиња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | г) подмладок | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | д) други | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Магариња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Маски и мулиња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 01.02 | Говеда, живи, вклучувајќи ги биволите: | | | | | | |
| | 1) Крави: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) други: | | | | | | |
| | 1) за колење, молзење и работа | ЛБ | РК | | | | |
| | 2) буши | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Бикови: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) други: | | | | | | |
| | 1) за колење и работа | ЛБ | РК | | | | |
| | 2) буши | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Волови: | | | | | | |
| | а) буши | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) други | ЛБ | РК | | | | |
| | 4) Јуници: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) други | | | | | | |
| | 1) за гоее од 6—12 месеци | Д | РК | | | | |
| | 2) згоени над 6 месеци до заклучно 2 години | ЛБ | РК | | | | |
| | 3) други | ЛБ | РК | | | | |
| | 5) Јуниња: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) други: | | | | | | |
| | 1) за гоее од 6—12 месеци | Д | РК | | | | |
| | 2) згоени над 6 месеци до заклучно 2 години | ЛБ | РК | | | | |
| | 3) други | ЛБ | РК | | | | |
| | 6) Телиња: | | | | | | |
| | а) за приплод | | | | | | |
| | 1) машки | Д | ЛБ | | | | |
| | 2) женски | Д | ЛБ | | | | |
| | б) други (до заклучно 6 месеци) | Д | РК | | | | |
| | 7) Биволи | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 01.03 | Свињи, живи: | | | | | | |
| | 1) за приплод: | | | | | | |
| | а) машки | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) женски | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) за колење: | | | | | | |
| | а) месести: | | | | | | |
| | 1) мршави | ЛБ | РК | | | | |
| | 2) други | ЛБ | РК | | | | |
| | б) масни | ЛБ | РК | | | | |
| | в) за бекон | ЛБ | РК | | | | |
| | 3) Прасиња | ЛБ | РК | | | | |
| 01.04 | Овци и кози, живи: | | | | | | |
| | 1) овци и овни: | | | | | | |
| | а) за приплод: | | | | | | |
| | 1) овци | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) овни | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) за колење | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) јагниња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Кози и јарци: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) за колење | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) јариња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 01.05 | Живина, жива (кокошки, мисирки, гуски, пајки и морки): | | | | | | |
| | 1) Кокошки: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) подмладок: | | | | | | |
| | 1) пилиња | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) други | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Мисирки: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) подмладок | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Гуски: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) подмладок | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Пајки: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) подмладок | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 5) Морки: | | | | | | |
| | а) за приплод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) подмладок | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 6) Друго: | | | | | | |
| | а) за прилод | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) подмладок | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|------------------------------------|--|----|-----|
| 01.06 | Други животни, живи: | | | | 2) овчо смрзнато | ЛБ | ГДК |
| 1) | Животни што главно се наменети за човечка исхрана: | | | 3) козјо свежо, ладено и смрзнато | ЛБ | ЛБ | |
| а) | пернат дивеч: | | | 3) Месо свинско: | | | |
| 1) | гулаби | ЛБ | ЛБ | а) прасешко | ЛБ | РК | |
| 2) | диви гуски, диви пајки, потполошки, фазани и др. | ЛБ | ЛБ | б) со масни делови: | | | |
| б) | зајаци и питоми зајаци: | | | 1) свежо и ладено | ЛБ | РК | |
| 1) | зајаци | ЛБ | ЛБ | 2) смрзнато | ЛБ | РК | |
| 2) | питоми зајаци | ЛБ | ЛБ | в) без масни делови | | | |
| в) | други животни: | | | 1) свежо и ладено | ЛБ | РК | |
| 1) | жаби | ЛБ | ЛБ | 2) смрзнато (свинско каре од грб) | ЛБ | РК | |
| 2) | други | | | 3) од месести свињи свежо и ладено | ЛБ | РК | |
| 2) | Други (вклучувајќи ги животните на зоолошките градини, кучињата и мацките: | | | 4) од месести свињи смрзнато | ЛБ | РК | |
| а) | дивеч со фино крзно | ЛБ | ЛБ | г) бекон | ЛБ | РК | |
| б) | приплодни и подмладок | ЛБ | ЛБ | 4) Месо од коњ, магариња, и маски: | | | |
| в) | друго: | | | а) од коњи | ЛБ | ЛБ | |
| 1) | пијавици | ЛБ | ЛБ | б) друго | ЛБ | ЛБ | |
| 2) | пчели | ЛБ | ЛБ | 5) Дробови: | | | |
| 3) | змии | ЛБ | ЛБ | а) јазици | ЛБ | ЛБ | |
| 4) | желки | ЛБ | ЛБ | б) слезинка и крезли | ЛБ | ЛБ | |
| 5) | животни живи за менажери и зоолошки градини | ЛБ | ЛБ | в) цигер освен живински | ЛБ | ЛБ | |
| 6) | животни живи други (инсекти, птици пеачки, кучиња, мачки итн.) | ЛБ | ЛБ | г) други дробови за јадење | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 6) Друго | ЛБ | ЛБ | |
| | Глава 2 — Месо и други кланични производи за јадење | | | 02.02 | Заклана живина и други кланични производи од живина за јадење (освен цигерот) свежи, разладени или смрзнати: | | |
| 02.01 | Месо и кланични производи за јадење од животни од тар. бр. 01.01 до 01.04 заклучно, свежи разладени или смрзнати: | | | 1) | Кокоски заклани и месо од нив | ЛБ | РК |
| 1) | Месо говедско: | | | 2) | Пилиња заклани и месо од нив | ЛБ | РК |
| а) | телешко: | | | 3) | Мисирки заклани и месо од нив | ЛБ | ГДК |
| 1) | свежо и ладено | ЛБ | РК | 4) | Гуски заклани и месо од нив: | | |
| 2) | смрзнато | ЛБ | РК | 1) | гускини копани и гради | ЛБ | ГДК |
| 3) | телиња заклани во кожа | Д | РК | 2) | друго | ЛБ | ГДК |
| б) | јунешко: | | | 5) | Пајки заклани и месо од нив | ЛБ | ГДК |
| 1) | свежо и ладено | ЛБ | РК | 6) | Друго: | | |
| 2) | смрзнато | ЛБ | РК | а) | морки (бисерки) заклани | ЛБ | ГДК |
| в) | биволско: | | | б) | дробови од живина, јаствиви освен цигерот | ЛБ | ЛБ |
| 1) | свежо и ладено | ЛБ | РК | в) | друго | ЛБ | ГДК |
| 2) | смрзнато | ЛБ | РК | 02.03 | Цигер од живина, свеж, разладен, смрзнат, солен или во саламура: | | |
| г) | друго: | | | 1) | Цигер од гуски или од пајки: | | |
| 1) | говедско, свежо и ладено | ЛБ | РК | а) | гускин | ЛБ | ЛБ |
| 2) | говедско смрзнато | ЛБ | РК | б) | од пајки | ЛБ | ЛБ |
| 2) | Месо овчо и козјо: | | | 2) | Друго | ЛБ | ЛБ |
| а) | јагнешко и јарешко: | | | 02.04 | Друго месо и други кланични производи за јадење, свежи, разладени или смрзнати: | | |
| 1) | јагнешко свежо и ладено | ЛБ | ГДК | | | | |
| 2) | јагнешко, смрзнато | ЛБ | ГДК | | | | |
| 3) | јагниња заклани, во кожа | ЛБ | ГДК | | | | |
| 4) | јарешко свежо, ладено и смрзнато | ЛБ | ЛБ | | | | |
| б) | друго: | | | | | | |
| 1) | овчо свежо и ладено | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|---|----|----|-----|
| 1) Месо од пернат дивеч | | ЛБ | ЛБ | 2) Морски риби | | | |
| 2) Месо од зајаци и питоми зајаци: | | | | а) сардели | | ЛБ | ГДК |
| а) зајачко | | ЛБ | ЛБ | б) тунини | | ЛБ | ГДК |
| б) од питоми зајаци | | ЛБ | ЛБ | в) бакалар | | ЛБ | ГДК |
| 3) Друго: | | | | г) харинги | | ЛБ | ГДК |
| а) месо од жаби | | ЛБ | ЛБ | д) други: | | | |
| б) месо од кит | | ЛБ | ЛБ | 1) риби за госење | | ЛБ | ЛБ |
| в) месо од друг дивеч | | ЛБ | ЛБ | 2) сардели | | ЛБ | ГДК |
| г) дробови од дивеч, јастиви | | ЛБ | ЛБ | 3) други | | ЛБ | ГДК |
| 02.05 Свинска сланина и сало, не-топени, ослободени од мршава месо и негопено живинско сало, свежи, разладени, смрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени: | | | | 3) Рибен цигер и икра: | | | |
| 1) Сланина и свинско сало: | | | | а) од слатководни риби | ЛБ | | ГДК |
| а) сланина солена | | ЛБ | ГДК | б) од морски риби | ЛБ | | ГДК |
| б) сланина сушена, чадена | | ЛБ | ГДК | | | | |
| в) сланина и сало свинско сурово | | ЛБ | ГДК | 03.02 Риби, солени, во саламура, сушени или чадени: | | | |
| 2) Живинско сало | | ЛБ | ЛБ | 1) Слатководни риби: | | ЛБ | ЛБ |
| 02.06 Месо и кланични производи за јадење од сите видови (освен цигерот од живина) солени, во саламура, сушени или чадени: | | | | 2) Морски риби: | | | |
| 1) Бекон, шунка и друго свинско месо: | | | | а) сардели | | ЛБ | ГДК |
| а) бекон | | ЛБ | ГДК | б) тунини | | ЛБ | ГДК |
| б) шунка | | ЛБ | ГДК | в) бакалар | | ЛБ | ГДК |
| в) друго: | | | | г) харинги | | ЛБ | ГДК |
| 1) месо свинско во саламура | | ЛБ | ГДК | д) други: | | | |
| 2) пршута | | ЛБ | ГДК | 1) лосос | | ЛБ | ГДК |
| 3) сувомесести преработки свински, други | | ЛБ | ГДК | 2) друга | | ЛБ | ГДК |
| 2) Друго месо: | | | | 3) Рибен цигер и икра: | | | |
| а) говедско | | ЛБ | ГДК | а) од слатководни риби: | | | |
| б) телешко | | ЛБ | ГДК | 1) рибен цигер | ЛБ | | ЛБ |
| в) овчо и козјо | | ЛБ | ЛБ | 2) икра | ЛБ | | ЛБ |
| г) живинско | | ЛБ | ГДК | б) од морски риби: | | | |
| д) дробови | | ЛБ | ЛБ | 1) рибен цигер | ЛБ | | ЛБ |
| е) друго: | | | | 2) икра | ЛБ | | ЛБ |
| 1) месо коњско | | ЛБ | ЛБ | 4) Друго | | ЛБ | ГДК |
| 2) брашно од месо за човечка исхрана | | ЛБ | ЛБ | 03.03 Черупкари и мекотелци, во черупки или не, свежи (живи или мртви), разладени, смрзнати, солени, во саламура или сушени; черупкари со черупка, само варени во вода: | | | |
| Глава 3 — Риби, черупкари и мекотелци | | | | 1) Остриги | | ЛБ | ГДК |
| 03.01 Риби, свежи (живи или мртви), разладени или смрзнати: | | | | 2) Јастози | | ЛБ | ГДК |
| 1) Слатководни риби: | | | | 3) Раци: | | | |
| а) пастрмки | | ЛБ | ГДК | а) речни | | ЛБ | ГДК |
| б) јагули | | ЛБ | ГДК | б) морски | | ЛБ | ГДК |
| в) крап | | ЛБ | ГДК | 4) Школки: | | | |
| г) друго | | | | а) морски | | ЛБ | ГДК |
| 1) риби за одгледување | | ЛБ | ЛБ | б) речни | | ЛБ | ЛБ |
| 2) други слатководни риби | | ЛБ | ГДК | 5) Друго: | | | |
| Глава 4 — Млеко и млечни производи, јајца од птици и природен мед | | | | а) полжави | | ЛБ | ЛБ |
| 04.01 Млеко и кајмак, свежи, неконцентрирани или незаблагжени: | | | | б) черупкари други | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Млеко | | | | в) мекотелци | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Кајмак и врв од млеко | | | | | | | |
| а) кајмак | | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) врв од млеко | | ЛБ | РК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|-----|--|---|----|----|
| 3) Друго: | | | | Глава 5 — Други производи од животинско потекло, неспоменати ниту опфатени на друго место | | | |
| а) јогурт | | ЛВ | ГДК | 05.01 Човечка коса, сурова, испрана или не и одмастена; отпадоци од човечка коса: | | | |
| б) млеко кисело | | ЛВ | ГДК | 1) Коса | | ЛВ | ЛВ |
| в) сурутка | | ЛВ | ГДК | 2) Отпадоци од коса | | ЛВ | ЛВ |
| г) друго | | ЛВ | ГДК | 05.02 Четин од шитома или дива свиња; влакна од јазовец и други влакна за изработка на четки; отпадоци од четин и влакна: | | | |
| 04.02 Млеко и кајмак, конзервирани, концентрирани или заблажени: | | | | 1) Четин: | | | |
| 1) во течна или полуцврста (житка) состојба | | | | а) свински непреработен | | ЛВ | ЛВ |
| а) млеко конзервирано, кондензирано | | ЛВ | ГДК | б) свински исчистен и сортиран | | ЛВ | ЛВ |
| б) друго | | ЛВ | ГДК | в) друг за четки | | ЛВ | ЛВ |
| 2) Во цврста состојба (во блокови, прав итн.) | | | | г) друг | | ЛВ | ЛВ |
| а) млеко полномасно во прав и во блокови | | ЛВ | ГДК | 2) Влакна: | | | |
| б) млеко полномасно во прав и во блокови | | ЛВ | ГДК | а) рабови од уши со влакна | | ЛВ | ЛВ |
| в) друго | | ЛВ | ГДК | б) влакна за четки од други животни | | ЛВ | ЛВ |
| 04.03 Путер: | | | | в) други | | ЛВ | ЛВ |
| 1) Свеж | | ЛВ | РК | 3) Отпадоци од четин и влакна | | ЛВ | ЛВ |
| 2) Топен | | ЛВ | РК | 05.03 Коњски влакна од грива и опашка и отпадоци од такви влакна, со или без подлога или помеѓу две подлоги од друг материјал: | | | |
| 04.04 Сирење и урда: | | | | 1) Влакна: | | | |
| 1) Сирења: | | | | а) влакна од коњска опашка (кадрава) | | ЛВ | ЛВ |
| а) качкавал | | ЛВ | РК | б) друго | | ЛВ | ЛВ |
| б) трапист | | ЛВ | РК | 2) Отпадоци од влакна | | ЛВ | ЛВ |
| в) ементалер | | ЛВ | РК | 05.04 Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од риби), цели или во парчиња: | | | |
| г) други тврди и фини | | ЛВ | Д | 1) Црева: | | | |
| д) топени | | ЛВ | РК | а) сурови и солени | | | |
| е) други | | ЛВ | РК | 1) говедски солени | | ЛВ | ЛВ |
| 2) Урда | | ЛВ | РК | 2) овчи солени | | ЛВ | ЛВ |
| 04.05 Јајца од птици и жолчки од јајца свежи, сушени или на друг начин конзервирани, зашекерени или не: | | | | 3) свински солени | | ЛВ | ЛВ |
| 1) Јајца во лушпа: | | | | 4) коњски солени | | ЛВ | ЛВ |
| а) кокошкини свежи | | ЛВ | ГДК | 5) други солени | | ЛВ | ЛВ |
| б) кокошкини конзервирани | | ЛВ | ГДК | 6) сурови | | ЛВ | ЛВ |
| в) приплодни: | | | | б) сушени: | | | |
| 1) мисиркини за лежеше | | ЛВ | ЛВ | 1) говедски | | ЛВ | ЛВ |
| 2) други | | ЛВ | ЛВ | 2) овчи | | ЛВ | ЛВ |
| г) други | | | | 3) свински | | ЛВ | ЛВ |
| 1) од птици | | ЛВ | ЛВ | 4) коњски | | ЛВ | ЛВ |
| 2) од друга живина | | ЛВ | ЛВ | 5) овчи нејастиви | | ЛВ | ЛВ |
| 2) Јајца без лушпа: | | | | 6) други | | ЛВ | ЛВ |
| а) во прав | | ЛВ | ГДК | 2) Друго: | | | |
| б) смрзнати | | ЛВ | ГДК | а) сурово и солено: | | | |
| в) други | | | | 1) желудник | | ЛВ | ЛВ |
| 1) за индустриски цели | | ЛВ | ГДК | 2) кесиња и бабулиња | | ЛВ | ЛВ |
| 2) други | | ЛВ | ГДК | 3) говедски кулари и хранопроводи | | ЛВ | ЛВ |
| 04.06 Мед природен: | | | | 4) дробови други нејастиви | | ЛВ | ЛВ |
| 1) Цеден | | | | 5) друго | | ЛВ | ЛВ |
| а) матичен млеч | | ЛВ | ЛВ | | | | |
| б) мед со поленска прав | | ЛВ | ЛВ | | | | |
| в) друг | | ЛВ | ЛВ | | | | |
| 2) Во саке | | ЛВ | ЛВ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|----|-------|---|----|----|
| | б) сушено: | | | 05.11 | Желковина (корупка и листови), сурова или просто приготвена, но не исечена во форми; канци и отпадоци од желковина: | | |
| | 1) желудник | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Кесиња и бабулиња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) говедски кулари и хранопроводи | ЛБ | ЛБ | | 1) Желковина | ЛБ | ЛБ |
| | 4) дробови други нејастиви | ЛБ | ЛБ | | 2) Канци и отпадоци од желковина | ЛБ | ЛБ |
| | 5) друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 05.05 | Отпадоци од риби | ЛБ | ЛБ | 05.12 | Корали и слични материи, сурови или просто приготвени, но необработени; черупка од мекотелци, сурови или просто приготвени, но не исечени во форми; прав и отпадоци од черупки на мекотелци: | | |
| 05.06 | Живци и жили, струганки и слични отпадоци од сурови кожи | ЛБ | ЛБ | | 1) Корали | ЛБ | ЛБ |
| 05.07 | Кожи и други делови од птици со нивниот пердув или мек пердув, пердув и делови од пердув (со рабови потсечени или не) и мек пердув, понатаму необработуван, освен чистен, дезинфициран или приготвен за конзервирање; прав и отпадоци од пердув или од делови од пердув: | | | | 2) Школки и други лупешки од животни | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Пердув и мек пердув: | | | | 3) Отпадоци од корал и школки | ЛБ | ЛБ |
| | а) неочистен | ЛБ | ЛБ | | 4) Прав и отпадоци од черупки на мекотелци | ЛБ | ЛБ |
| | б) очистен | ЛБ | ЛБ | 05.13 | Сунѓери, природни: | | |
| | 2) Друго: | | | | 1) Сунѓери | ЛБ | ЛБ |
| | а) отпадоци од пердув | ЛБ | ЛБ | | 2) Отпадоци | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | 05.14 | Сива амбра, жастореум, цибет и мошус; кантариди; жолчки, сушени или не; животински производи, свежи, разладени или смрзнати, или на друг начин привремено конзервирани, што се употребуваат за изработка на фармацевтски производи: | | |
| 05.08 | Коски и срцевина од рогови, сурови, одмастени, просто преработени (но не исечени во форми), третираны со киселина или дежелатинизирани, прав и отпадоци од овие производи: | | | | 1) Жлезди и други органи од животни свежи | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Коски (испрани, одмастени, белени) | ЛБ | ЛБ | | 2) Амбра, цибет, мошус, кантариди и жастореум | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Коскено брашно | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 05.15 | Производи од животинско потекло, неспоменати ниту опфатени на друго место; мртви животни од главите 1 и 3 неподобни за човечка исхрана: | | |
| 05.09 | Рогови, еленски рогови, копита, нокти, канци и клупови од животни, сурови или просто приготвени но не исечени во форми и отпадоци во прав од овие производи; коски од кит и од слични животни, сурови или просто приготвени но не исечени во форми, и отпадоци од овие производи: | | | | 1) Јајца од свилена буба | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Рогови, чапунки, копита, канци и рибена коска | ЛБ | ЛБ | | 2) Крв од животни | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Рогови украсни | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго: | | |
| | 3) Отпадоци | ЛБ | ЛБ | | а) рибини јајца нејастиви | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | | б) кошенила и слични инсекти за приготвување бои | ЛБ | ЛБ |
| 05.10 | Слонова коска, сурова или просто приготвена, но не и исечена во форми; прав и отпадоци од слонова коска: | | | | в) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Слонова коска | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Слонова коска во прав и отпадоци | ЛБ | ЛБ | | | | |

Оддел II

ПРОИЗВОДИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО

Глава 6 — Живи дрвја и други растенија; главици, гругчести корења и сл., исечено цвеќе и украсно лисје

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|
| 06.01 | Главици, гругтки, гругчести корења, корење и ризоми за расад или во цвет: | | |
| | 1) За расад | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| 06.02 | Други живи растенија, вклучувајќи ги и дрвјата, грмушките, корењата, резниците и калемите: | | |
| | 1) Резници: | | |
| | а) овошни | ЛБ | ЛБ |
| | б) лозови | ЛБ | ЛБ |
| | в) хмељни | ЛБ | ЛБ |
| | г) други | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Садници: | | |
| | а) овошни | ЛБ | ЛБ |
| | б) лозови | ЛБ | ЛБ |
| | в) од шумски дрвја | ЛБ | ЛБ |
| | г) други | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| 06.03 | Цвеќе и пупки од цвеќе, сечени, за букети или за украсни цели, свежи, сушени, бојосани, белени, импрегнирани или на друг начин приготвени: | | |
| | 1) Свежо | ЛБ | ГДК |
| | 2) Сушено | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| 06.04 | Лисје, гранки и други делови (освен цвеќето и пупките), од дрвја, шубрак, грмушки и други растенија, и мов лишаи и тревы, што се употребуваат за букети и украсување, свежи, сушени, бојосани, белени, импрегнирани или на друг начин приготвени: | | |
| | 1) Свежи: | | |
| | а) јелки за украс | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Сушено | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| Глава 7 — Зеленчук, корења и гругтки, за јадење | | | |
| 07.01 | Зеленчук, свеж или разладен: | | |
| | 1) Компир: | | |
| | а) семенски | ЛБ | РК |
| | б) друг | ЛБ | РК |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|
| | 2) Домати | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго: | | |
| | а) маслинки за понатамошна преработка | ЛБ | ГДК |
| | б) капар за понатамошна преработка | ЛБ | ЛБ |
| | в) лук и кромид: | | |
| | 1) лук | ЛБ | ГДК |
| | 2) кромид | ЛБ | ГДК |
| | г) печурки | ЛБ | ГДК |
| | д) друго: | | |
| | 1) арпаџик | ЛБ | ЛБ |
| | 2) пиперки | ЛБ | ГДК |
| | 3) краставици | ЛБ | ГДК |
| | 4) зелка и келј | ЛБ | ГДК |
| | 5) карфиол | ЛБ | ГДК |
| | 6) патлиџан, модар | ЛБ | ГДК |
| | 7) спанаќ | ЛБ | ГДК |
| | 8) боранија | ЛБ | ГДК |
| | 9) грашок | ЛБ | ГДК |
| | 10) трупка, рен, целер, морков и друг зеленчук | ЛБ | ГДК |
| 07.02 | Зеленчук (варен или не), смрзнат: | | |
| | 1) Грашок | ЛБ | ГДК |
| | 2) Боранија | ЛБ | ГДК |
| | 3) Пиперка | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК |
| 07.03 | Зеленчук привремено конзервиран во саламура, во сулфурирана вода или во други раствори за конзервирање, но кој не е специјално приготвен за непосредна потрошувачка: | | |
| | 1) Маслинки: | | |
| | а) во саламура | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | 2) Капар: | | |
| | а) во саламура | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго: | | |
| | а) во саламура | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК |
| 07.04 | Зеленчук, сув, дехидриран или евапориран, цел, сечен во парчиња или режанки, кршен или во прав, но понатаму неприготвен: | | |
| | 1) Домати | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Маслинки | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Капар | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Печурки | ЛБ | ГДК |
| | 5) Друго: | | |
| | а) лук сушен | ЛБ | ЛБ |
| | б) пиперки суви (немелени) | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|------------------------------|---|-----|----|
| | в) дршки и жилички од пиперки (немелени отпадоци) | ЛБ | ЛБ | | в) клементини, свежи | ЛБ | РК |
| | г) друг сушен зеленчук (морков, магнонос, цезлер и сл.) | ЛБ | ЛБ | | г) портокали и мандарини сушени | ЛБ | РК |
| | д) друго | ЛБ | ЛБ | | д) клементини сушени | ЛБ | РК |
| 07.05 | Мешунест зеленчук во зрно сув, излупен или не, кршен или не: | | | 2) Друго: | | | |
| | 1) Грав: | | | а) лимони | ЛБ | РК | |
| | а) семе од боранија | ЛБ | ЛБ | б) грејп фрукт | ЛБ | РК | |
| | б) друг | ЛБ | ГДК | в) друго | ЛБ | РК | |
| | 2) Грашок: | | | 08.03 | Смокви, свежи или суви: | | |
| | а) семе од грашок | ЛБ | ЛБ | 1) Свежи | ЛБ | ГДК | |
| | б) друг | ЛБ | ГДК | 2) Суви: | | | |
| | 3) Друго: | | | а) етивирани | ЛБ | ГДК | |
| | а) семе од леќа | ЛБ | ЛБ | б) неетивирани | ЛБ | ГДК | |
| | б) леќа | ЛБ | ЛБ | 08.04 | Грозје свежо или суво: | | |
| | в) наут | ЛБ | ЛБ | 1) Свежо | ЛБ | ГДК | |
| | г) друго семе | ЛБ | ЛБ | 2) Суво | ЛБ | ГДК | |
| | д) друго | ЛБ | ЛБ | 08.05 | Овошје во лушпа, освен овошјето од тар. бр. 08.01. свежо или суво, излупено или не: | | |
| 07.06 | Маниока, арорут, салеп, топинамбур, сладок компир и други слични корења и грutki со висока содржина на скроб или на инулин, свежи или сушени, цели или режани во режанки; срцевина од саго-дрво: | | | 1) Бадеми: | | | |
| | 1) салеп, свеж или сув | ЛБ | ЛБ | а) во лушпа | ЛБ | ГДК | |
| | 2) арорут, свеж или сув | ЛБ | ЛБ | б) без лушпа | ЛБ | ГДК | |
| | 3) маниока, свежа или сува | ЛБ | ЛБ | 2) Ореви: | | | |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | а) во лушпа | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) без лушпа | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) Лешници: | | | |
| | | | | а) во лушпа | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) без лушпа | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Костени марони | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | Глава 8 — Овошје за јадење; кори од динџи и агруми | | | 08.06 | Јаболка, крушки и дуњи, свежи: | | |
| 08.01 | Урми, банани, кокосов орев, бразилски орев, акажу-орев, ананас, авока, манго, гуава, и мангуста, свежи или суви, излупени или не: | | | 1) Јаболка: | | | |
| | 1) Банани свежи | ЛБ | РК | а) трпезни | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Кокосов орев, бразилски орев, акажу-орев, свежи или сушени: | | | б) за индустриска преработка | ЛБ | ГДК | |
| | а) кокосов орев свеж | ЛБ | РК | 2) Круши и дуњи: | | | |
| | б) друго | ЛБ | РК | а) круши | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Друго свежо овошје: | | | б) дуњи | ЛБ | ГДК | |
| | а) ананас | ЛБ | РК | 08.07 | Овошје со костилка, свежо: | | |
| | б) друго | | | 1) Сливи | ЛБ | ГДК | |
| | 1) урми | ЛБ | РК | 2) Цреши и вишни: | | | |
| | б) друго | ЛБ | РК | а) цреши | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Друго сушено овошје: | | | б) вишни | ЛБ | ГДК | |
| | а) урми | ЛБ | РК | 3) Вишна мараска | ЛБ | ГДК | |
| | б) друго | ЛБ | РК | 4) Кајсии | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Праски | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 6) Друго | ЛБ | ГДК | |
| 08.02 | Агруми, свежи или суви: | | | 08.08 | Бобичесто овошје, свежо: | | |
| | 1) Портокали, мандарини и клементини: | | | 1) Јаготки | ЛБ | ГДК | |
| | а) портокали, свежи | ЛБ | РК | 2) Малинки | ЛБ | ГДК | |
| | б) мандарини, свежи | ЛБ | РК | 3) Капинки | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|--|---|----|-----|
| 4) Друго: | | | | 2) Јаболка | | ЛБ | ЛБ |
| а) боровница | | ЛБ | ГДК | 3) Круши | | ЛБ | ЛБ |
| б) рибизла | | ЛБ | ГДК | 4) Кајсии | | ЛБ | ЛБ |
| в) друго | | ЛБ | ГДК | 5) Праски | | ЛБ | ЛБ |
| 08.09 Друго овошје, свежо: | | | | 6) Боровници | | ЛБ | ЛБ |
| а) лубеници | | ЛБ | ГДК | 7) Шипинки | | ЛБ | ЛБ |
| б) дињи | | ЛБ | ГДК | 8) Друго: | | | |
| в) плод од шипинки | | ЛБ | ГДК | а) вишни | | ЛБ | ЛБ |
| г) друго | | ЛБ | ГДК | б) вишни мараска | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) друго | | ЛБ | ЛБ |
| 08.10 Овошје (варено или не), конзервирано со смрзување, без додаден шеќер: | | | | 08.13 Кори од дињи и агруми, свежи, смрзнати, сушени или привремено конзервирани во саламура, во сулфурирана вода или во други раствори за конзервирање: | | | |
| 1) Варено | | ЛБ | ГДК | 1) Кори од портокали и лимони | | ЛБ | РК |
| 2) Неварено: | | | | 2) Друго | | ЛБ | РК |
| а) агруми | | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) банани | | ЛБ | ГДК | Глава 9 — Кафе, чај, мате-чај и мирудии | | | |
| в) ананас | | ЛБ | ГДК | 09.01 Кафе, пржено или не, или декофеинизирано; лушпи и опни од кафе; замени на кафе што содржат кафе во кој и да е процент: | | | |
| г) кокосов орех | | ЛБ | ГДК | 1) Кафе и замена на кафе што содржи кафе: | | | |
| д) кајсии и праски | | ЛБ | ГДК | а) кафе сурово во зрно | | ЛБ | РК |
| е) друго: | | | | б) кафе пржено или мелено: | | | |
| 1) јаготки смрзнати | | ЛБ | ГДК | 1) немелено | | ЛБ | РК |
| 2) малинки смрзнати | | ЛБ | ГДК | 2) мелено | | ЛБ | РК |
| 3) капинки смрзнати | | ЛБ | ГДК | в) замена на кафе што содржи кафе во кој и да е процент | | ЛБ | РК |
| 4) вишни смрзнати | | ЛБ | ГДК | 2) Лушпи и опни од кафе | | ЛБ | ЛБ |
| 5) вишни мараска смрзнати | | ЛБ | ГДК | 09.02 Чај | | ЛБ | ЛБ |
| 6) друго | | ЛБ | ГДК | 09.03 Мате-чај | | ЛБ | ЛБ |
| 08.11 Овошје привремено конзервирано (со сулфурдиоксид, во саламура сулфурирана вода, или во други раствори за конзервирање), но неподобно за непосредна потрошувачка во таква состојба: | | | | 09.04 Црн пипер; пименти од видовите capsicum или pimenta: | | | |
| 1) Сливи | | ЛБ | ГДК | 1) Црн пипер: | | | |
| 2) Јаболка | | ЛБ | ГДК | а) во зрно црн | | ЛБ | ГДК |
| 3) Кајсии | | ЛБ | ГДК | б) во зрно бел | | ЛБ | ГДК |
| 4) Агруми | | ЛБ | РК | в) во прав црн | | ЛБ | ГДК |
| 5) Ананас | | ЛБ | ГДК | г) во прав бел | | ЛБ | ГДК |
| 6) Кокосов орех | | ЛБ | ГДК | 2) Пименти (capsicum и pimenta) | | ЛБ | ЛБ |
| 7) Друго: | | | | 3) Пиперки мелени: | | | |
| а) капинки | | ЛБ | ГДК | а) мелени | | ЛБ | ГДК |
| б) цреши | | ЛБ | ГДК | б) толчени | | ЛБ | ГДК |
| в) јаготки | | ЛБ | ГДК | в) отпадоци од пиперки мелени (меркантил) | | ЛБ | ЛБ |
| г) малинки | | ЛБ | ГДК | 09.05 Ванила | | ЛБ | ЛБ |
| д) вишни | | ЛБ | ГДК | 09.06 Дарчин и цвет од дарчиново дрво | | ЛБ | ЛБ |
| е) шипинки | | ЛБ | ГДК | | | | |
| ж) праски | | ЛБ | ГДК | | | | |
| з) дуњи | | ЛБ | ГДК | | | | |
| и) вишни мараска | | ЛБ | ГДК | | | | |
| к) боровница | | ЛБ | ГДК | | | | |
| л) друго | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 08.12 Овошје сушено, освен овошјето од тар. бр. 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05: | | | | | | | |
| 1) Сливи: | | | | | | | |
| а) етивирани | | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) неетивирани | | ЛБ | ГДК | | | | |
| в) прунели | | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|--|----|----|---|--|----|-----|
| 09.07 | Каранфиле (цел плод, пупка, дршка и стебленки): | | | 4) Друга: | | | |
| | 1) Мелено или не | ЛБ | ЛБ | а) жолта | | Д | РК |
| | 2) Во цвет или во дршки | ЛБ | ЛБ | б) бела | | Д | РК |
| 09.08 | Мушкетан орев, мацис и кардамом: | | | в) чинквантин | | Д | РК |
| | 1) Мушкат орев | ЛБ | ЛБ | г) во кочани зелена | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Мушкат цвет | ЛБ | ЛБ | д) за сеидба | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Кардамом | ЛБ | ЛБ | ѓ) друга | | Д | РК |
| | 4) Мацис | ЛБ | ЛБ | 10.06 | Ориз: | | |
| 09.09 | Семе од анис, од бадијан, од коморач, од коријандер, од ким (кумин) и од вења: | | | 1) Во лушпа или излупен но понатаму неприготвен: | | | |
| | 1) Анис, коморач и коријандер: | | | а) Во лушпа: | | | |
| | а) анис | ЛБ | ЛБ | 1) за сеидба | | ЛБ | ЛБ |
| | б) коморач | ЛБ | ЛБ | 2) друг | | ЛБ | РК |
| | в) коријандер | ЛБ | ЛБ | б) излупен | | ЛБ | РК |
| | 2) Ким (кумин) | ЛБ | ЛБ | 2) Друго: | | | |
| | 3) Вења | ЛБ | ЛБ | а) глазиран или полиран | | ЛБ | РК |
| | 4) Бадијан | ЛБ | ЛБ | б) друго | | ЛБ | РК |
| 09.10 | Мајкина душичка, шафран, лорбер во лист; други мируди: | | | 10.07 | Елда, просо, канаринско семе (за птици) и сорго во зрно; други жита: | | |
| | 1) Мајкина душичка | ЛБ | ЛБ | 1) Елда | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Лорбер | ЛБ | ЛБ | 2) Просо | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Шафран | ЛБ | ЛБ | 3) Друго: | | | |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | а) сирково семе | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) семе од сирка за сеидба | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) жита други неспоменати | | ЛБ | ЛБ |
| Глава 10 — Жита | | | | Глава 11 — Производи на мелничката индустрија; слад и скробови; глутен; инулин | | | |
| 10.01 | Пченица и наполица: | | | 11.01 | Брашно од жита: | | |
| | 1) Пченица: | | | 1) Од пченица или наполица: | | | |
| | а) семенска | ЛБ | ЛБ | а) пченично | | ЛБ | РК |
| | б) друга: | | | б) од наполица | | ЛБ | РК |
| | 1) крупник (пир) | ЛБ | ЛБ | 2) Друго: | | | |
| | 2) друго | ЛБ | РК | а) од 'рж | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Наполица | ЛБ | ЛБ | б) од пченка | | ЛБ | ГДК |
| 10.02 | 'РЖ: | | | в) друго: | | | |
| | 1) За сеидба | ЛБ | РК | 1) јачмено | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друга | ЛБ | РК | 2) од други жита | | ЛБ | ЛБ |
| 10.03 | Јачмен: | | | 11.02 | Прекрупа и гриз од жита; зрна од жита обработени на друг начин (на пример: валани, во лушпички, полирани, перлирани или гмечени, но понатаму неприготвени), освен оризот излупен, глазиран, полиран или кршен; никулци од жита цели, валани, во лушпички или мелени: | | |
| | 1) Пиварски | ЛБ | ЛБ | 1) Прекрупа и гриз од пченица или од наполица: | | | |
| | 2) Семенски | ЛБ | ЛБ | а) прекрупа: | | | |
| | 3) За исхрана на добиток | Д | РК | 1) пченична | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друг | Д | РК | 2) друго | | ЛБ | ГДК |
| 10.04 | Овес: | | | б) гриз: | | | |
| | 1) За сеидба | ЛБ | ЛБ | 1) пченичен | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друг | Д | ЛБ | 2) друг | | ЛБ | ГДК |
| 10.05 | Пченка: | | | | | | |
| | 1) Хибридна за семе | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) За исхрана на добиток: | | | | | | |
| | а) жолта | Д | РК | | | | |
| | б) бела | Д | РК | | | | |
| | 3) За индустриска преработка: | | | | | | |
| | а) жолта | Д | РК | | | | |
| | б) бела | Д | РК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|--|---|----|-----|
| 2) Прекрупа и гриз (освен од пченица или наполица): | | | | 2) Копра | | ЛБ | ГДК |
| а) прекрупа | | ЛБ | ЛБ | 3) Палмини ореви и јатки: | | | |
| б) гриз: | | | | а) палмини костилки | | ЛБ | ГДК |
| 1) од пченка | | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| 2) друг | | ЛБ | ЛБ | 4) Соја | | ЛБ | ГДК |
| 3) Зрна од жита излупени, полирани, кршени, гмечени (вклучувајќи и снежинки), никулци од жита мелени или не: | | | | 5) Ленено семе | | ЛБ | ЛБ |
| а) зрна од жита излупени: | | | | 6) Памуково семе | | ЛБ | ЛБ |
| 1) гершла (јачмена) | | ЛБ | ГДК | 7) Рицинусово семе | | ЛБ | ЛБ |
| 2) друго | | ЛБ | ГДК | 8) Друго: | | | |
| б) снежинки: | | | | а) сончоглед | | Д | ГДК |
| 1) од овес (зоб) | | ЛБ | ГДК | б) маслодајна репка | | ЛБ | ГДК |
| 2) друго | | ЛБ | ГДК | в) сусам | | ЛБ | ЛБ |
| в) друго | | ЛБ | ГДК | г) друго: | | | |
| 11.03 Брашно од мешунест зеленчук од тар. бр. 07.05 | | ЛБ | ЛБ | 1) семе од тиква | | ЛБ | ЛБ |
| 11.04 Брашно од овошје од кој и да е тар. број од Главата 8: | | | | 2) семе од коноп | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Од кокосов орех | | ЛБ | ЛБ | 3) семе од нигер | | ЛБ | ЛБ |
| 2) друго | | ЛБ | ГДК | 4) семе од мак | | ЛБ | ЛБ |
| 11.05 Брашно, гриз и лушпички од компир | | ЛБ | ЛБ | 5) семе од синап | | ЛБ | ЛБ |
| 11.06 Брашно и гриз од саго, маниока, арорут, салеп и други корења и грутки од тар. бр. 07.06 | | ЛБ | ЛБ | 6) костилки од грозје | | ЛБ | ЛБ |
| 11.07 Слад, пржен или не: | | | | 7) маслени семиња и плодови други | | ЛБ | ГДК |
| 1) Пржен | | ЛБ | ГДК | 12.02 Брашно или гриз од маслодајни семиња или маслодајни плодови што не е ослободено од масло (освен брашното од синап: | | | |
| 2) Друг | | ЛБ | ГДК | 1) Од арашид | | ЛБ | ГДК |
| 11.08 Скрообви; инулин: | | | | 2) Од копра | | ЛБ | ГДК |
| 1) Скробови | | | | 3) Од палмини костилки | | ЛБ | ГДК |
| а) од пченица | | ЛБ | ГДК | 4) Од соја | | ЛБ | ГДК |
| б) од пченка | | ЛБ | ГДК | 5) Од ленено семе | | ЛБ | ГДК |
| в) од ориз | | ЛБ | ГДК | 6) Од памуково семе | | ЛБ | ЛБ |
| г) од компир | | ЛБ | ЛБ | 7) Од рицинусово семе | | ЛБ | ЛБ |
| д) други: | | | | 8) Од сончоглед | | ЛБ | ГДК |
| 1) скроб од други жита | | ЛБ | ГДК | 9) Од коноп | | ЛБ | ЛБ |
| 2) скроб од други видови | | ЛБ | ГДК | 10) Од мак | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Инулин | | ЛБ | ГДК | 11) Од маслодајна репка | | ЛБ | ГДК |
| 11.09 Лепило-глутен и брашно од глутен, пржен или не | | ЛБ | ГДК | 12) Од тиквични костилки | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 13) Од сусам | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 14) Од други маслодајни семиња и плодови | | ЛБ | ГДК |
| Глава 12 — Маслодајни семиња и плодови; разно зрневје, семиња и плодови, индустриски и медицински растенија; слама и храна за добиток | | | | 12.03 Семиња, плодови и спори за сеидба: | | | |
| 12.01 Маслодајни семиња и плодови, цели или кршени: | | | | 1) Од овошје | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Кикиритки (арашид): | | | | 2) Од заленчук | | ЛБ | ЛБ |
| а) во лушпа | | ЛБ | ГДК | 3) Од цвекиња | | ЛБ | ЛБ |
| б) излупени | | ЛБ | ГДК | 4) Од шеќерна репа | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 5) Од крмни растенија: | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | а) добиточна репа | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) угарница | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) црвена детелина | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) инкарнатска детелина | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | д) луцерка | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | ф) трева | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | е) лупина | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | ж) еспарзета | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | з) семе од граорица | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | с) семе од други крмни растенија | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 6) Шумски дрвја: | | | |
| | | | | а) ела и смрека | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) други видови иглолисници | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) други шумски дрвја | | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|-----|---|----|----|-----|
| 7) Друго: | | | | м) семе од мразовец | ЛБ | ЛБ | |
| а) тутун | | ЛБ | ЛБ | н) лисје од коприва | ЛБ | ЛБ | |
| б) мирудија | | ЛБ | ЛБ | њ) изданок од папрат | ЛБ | ЛБ | |
| в) други семиња | | ЛБ | ЛБ | о) изданок од игирот | ЛБ | ЛБ | |
| 12.04 Шеќерна репа, цела или во резанки, свежа, сушена или во прав, шеќерна трска: | | | | п) изданок од пиревина | ЛБ | ЛБ | |
| 1) Шеќерна репа | | ЛБ | ГДК | р) ржена гламница | ЛБ | ЛБ | |
| 2) Шеќерна трска | | ЛБ | ГДК | с) трева лазарка (<i>Herba asperulae</i>) | | ЛБ | ЛБ |
| 12.05 Корен од цикорија, свеж или сушен, цел или сечен, непржен: | | | | т) трева раставче, коњска опашка | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Свеж | | ЛБ | ЛБ | к) лековито растение друго | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Сушен | | ЛБ | ЛБ | 7) Мешунка од афион | | Д | Д |
| 12.06 Хмељ и брашно од хмељ (лупулин): | | | | 8) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Савињски | | ЛБ | РК | 12.08 Рокчиња свежи или сушени, гмечени или не или мелени, но понатаму неприготвени; костилки од овошје и други растителни производи што главно се употребуваат за човечка исхрана, што не спаѓаат во ниеден друг тарифен број: | | | |
| 2) Бачки | | ЛБ | РК | 1) Рокчиња: | | | |
| 3) Стар (од поранешни години) | | ЛБ | РК | а) рокчиња (рогачи) | | ЛБ | ГДК |
| 4) Концентрат од савињски хмељ | | ЛБ | РК | б) брашно од рогач | | ЛБ | ЛБ |
| 5) Концентрат од бачки хмељ | | ЛБ | РК | 2) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| 6) Концентрат од друг хмељ | | ЛБ | РК | 12.09 Слама и плева од жита, сурови или издробени но на друг начин неприготвени: | | | |
| 7) Друг хмељ | | ЛБ | РК | 1) Слама несечена ниту пресувана | | ЛБ | ЛБ |
| 8) Брашно од хмељ (лупулин) | | ЛБ | РК | 2) Слама сечена или пресувана | | ЛБ | ГДК |
| 12.07 Растение и делови (вклучувајќи ги и семињата и плодовите) од дрвја, грмушки, или други растенија, што главно се употребуваат во парфимеријата, во медицината или за производство на средства за уништување инсекти, за заштита на растенија или за слични цели, свежи или сушени, цели, сечени, кршени, мелени или во прав: | | | | 3) Плева од жита | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Бухач: | | | | 12.01 Сточна репа, бела репа, корење за сточна храна; сено, луперка, граорица, детелина, сточна зелка, волчи боб и слични производи за исхрана на добиток: | | | |
| а) бухачов цвет | | ЛБ | ЛБ | 1) Сточна репа | | ЛБ | ГДК |
| б) бухач во прав | | ЛБ | ЛБ | 2) Сено: | | | |
| 2) Камелица (вртипоп): | | | | а) свежо или суво непресувано | | ЛБ | ГДК |
| а) цвет | | ЛБ | ЛБ | б) сечено или пресувано | | ЛБ | ГДК |
| б) во прав | | ЛБ | ЛБ | 3) Друго: | | | |
| в) за капење | | ЛБ | ЛБ | а) луцерка и детелина свежа, или сува непресувана | | ЛБ | ГДК |
| 3) Жалфија | | ЛБ | ЛБ | б) луцерка и детелина, сечена или пресувана | | ЛБ | ГДК |
| 4) Цвет од липа | | ЛБ | ЛБ | в) граорица | | ЛБ | ГДК |
| 5) Дабов лишај | | ЛБ | ЛБ | г) лупина | | ЛБ | ГДК |
| 6) Друго лековито растение: | | | | д) сточна храна зелена или сува, друга | | ЛБ | ГДК |
| а) лудо билје во лист | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| б) корен од лудо билје | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| в) корен од бел слез | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| г) корен од линцура | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| д) корен од крковина | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| е) корен од глушина (<i>Radix taraxacum</i>) | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| ж) нана (<i>Methae pip</i>) | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| з) пелен (<i>Absynthii</i>) | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| и) лист од тегавец | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| с) лист од момина солза (<i>Folia convallariae</i>) | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| и) цвет од брѓанка (арника) | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| ј) цвет од боз | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| к) цвет од триника (<i>Flores grinus spinosae</i>) | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| л) корен од ипекакуана (<i>Ipacasuana</i>) | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | | | | Глава XIII — Сурови растителни материи за бојосување и штавење; гуми, смоли и други растителни сокови и екстракти | | | |
| | | | | 13.01 Растителни материи за бојосување или штавење, сурови: | | | |
| | | | | 1) За бојосување: | | | |
| | | | | а) кана-петелки, лисје и корен | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) друго | | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|----|--|---|----|----|
| 2) За штавење: | | | | 2) Трска | | | |
| а) шишарки | | ЛБ | ЛБ | а) бамбусова | | ЛБ | ЛБ |
| б) смрекова кора | | ЛБ | ЛБ | б) друга | | ЛБ | ЛБ |
| в) руевина | | ЛБ | ЛБ | 3) Друго: | | | |
| г) валонеа | | ЛБ | ЛБ | а) праќе | | ЛБ | ЛБ |
| д) рара | | ЛБ | ЛБ | б) слама од жита исчистена, белена или бојосана | | ЛБ | ЛБ |
| е) дрво во прав приготвено за изработка на танин | | ЛБ | ЛБ | 14.02 Растителни материи што главно се употребуваат за полнење или тапазирање (на пример: капок, растителни влакна и морска трева) на подлога или помеѓу два слоја од друг материјал или не: | | | |
| ж) друго | | ЛБ | ЛБ | 1) Морска трева | | ЛБ | ЛБ |
| 13.02 Шелак, лак во зрно, лак во луспи и други лакови; природни гуми, смоли, гуми-смоли и балзами: | | | | 2) Друго: | | | |
| 1) Гуми-лак: | | | | а) капок за полнење | | ЛБ | ЛБ |
| а) шелак небелен | | ЛБ | ЛБ | б) растителни материи за полнење други | | ЛБ | ЛБ |
| б) шелак белен | | ЛБ | ЛБ | 14.03 Растителни материи што главно се употребуваат за изработка на метли и четки (сорго, пијасава, трескот, пиревина и слично), во врски или повесма или не: | | | |
| в) друг | | ЛБ | ЛБ | 1) Сиркова слама | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Гуми-смоли | | ЛБ | ЛБ | 2) Тампико влакно (не за предење) | | ЛБ | ЛБ |
| 3) Друго: | | | | 3) Растенија за изработка на четки и метли, друго | | ЛБ | ЛБ |
| а) терпентин смола (смола од иглолистници) | | ЛБ | ЛБ | 14.04 Тврди семиња, костилки, луспи и ореви (корозо-орев — камен орев и дум-орев) за резбарија: | | | |
| б) гумиарабика | | ЛБ | ЛБ | 1) Дум орев — корозо орев | | ЛБ | ЛБ |
| в) трагант гума | | ЛБ | ЛБ | 2) Палмов орев за резбарија | | ЛБ | ЛБ |
| г) балзами и копали | | ЛБ | ЛБ | 3) Плодови за резбарија други | | ЛБ | ЛБ |
| д) гуми и смоли природни, други | | ЛБ | ЛБ | 14.05 Производи од растително потекло неспоменати ниту опфатени на друго место: | | | |
| 13.03 Растителни сокови и екстракти; пектински материи, пектинати и пектати; агар-агар и други растителни служи и природни згуснати екстракти, добиени од растителни производи: | | | | 1) Еспарто стебленки и лисје | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Растителни сокови: | | | | 2) Растителни производи други | | ЛБ | ЛБ |
| а) афион суров (згуснат сок) | | Д | Д | | | | |
| б) други | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 2) Растителни екстракти: | | | | | | | |
| а) од афион | | Д | Д | | | | |
| б) од савињски хмељ | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| в) од бачки хмељ | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| г) од друг хмељ | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| д) други | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 3) Пектин | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 4) Агар-агар | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 5) Друго: | | | | | | | |
| а) екстракт од дабов мов | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| б) афион во прав | | Д | Д | | | | |
| в) друго | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| Глава XIV — Растителни материи за плетарија и резбарија; производи од растително потекло неспоменати ниту опфатени на друго место | | | | | | | |
| 14.01 Растителни материи што главно се употребуваат за кошничарски и плетарски изработки (на пример: слама од жито исчистена, белена или бојосана, врбови праќи, трска, рогозина, шпанска трска, бамбусова трска, рафија и кора од липа): | | | | | | | |
| 1) Рафија | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | | | | Оддел III | | | |
| | | | | МАСТИ И МАСЛА (ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ), ПРОИЗВОДИ ОД НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; МАСТИ ЗА ЈАДЕЊЕ ПРИГОТВЕНИ; ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВОСОЦИ | | | |
| | | | | Глава 15 — Масти и масла (животински и растителни), производи од нивното разлагање, масти за јадење приготвени; животински и растителни восоци | | | |
| | | | | 15.01 Свинска и живинска маст (пресувана или топена): | | | |
| | | | | 1) Свинска маст: | | | |
| | | | | а) сурова | | ЛБ | РК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|--|---|-----|----|--|---|----|-----|-----|
| | б) пресувана | ЛБ | РК | 15.06 | Други животински масла и масти (вклучувајќи го и маслото од говедски чапунки и масците од коски или масците од отпадоци): | | | |
| | в) сало топено | ЛБ | РК | | | | | |
| | 2) Живинска маст | ЛБ | ЛБ | | | | | |
| 15.02 | Масти нетопени, говедски, овчи и козји; лој (вклучувајќи го и „првиот сок“) произведен од овие масти: | | | | | | | |
| | 1) Наменет за производство на прехранбени производи: | | | 1) Масло од говедски чапунки | | ЛБ | ЛБ | |
| | а) нетопен | | | 2) Масти од коски | | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) лој суров | ЛБ | РК | 3) Масти од отпадоци | | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) друго | ЛБ | РК | 4) Друго | | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друг: | | | 15.07 | Растителни масла, течни и цврсти, сурови, пречистени или рафинирани: | | | |
| | 1) лој топен прв сок | ЛБ | РК | 1) Соино: | | | | |
| | 2) лој топен друг | ЛБ | РК | а) сурово | | | ЛБ | ГДК |
| | 3) друго | ЛБ | РК | б) рафинирано | | | ЛБ | ГДК |
| 2) Наменет за индустриски цели: | | | | 2) Памуково: | | | | |
| а) нетопен: | | | | а) сурово | | | ЛБ | ГДК |
| 1) лој суров | ЛБ | РК | | б) рафинирано | | | ЛБ | ГДК |
| 2) друго | ЛБ | РК | | 3) Од кикирики: | | | | |
| б) друг: | | | | а) сурово | | | ЛБ | ГДК |
| 1) лој топен прв сок | ЛБ | РК | | б) рафинирано | | | ЛБ | ГДК |
| 2) лој топен друг | ЛБ | РК | | 4) Маслиново: | | | | |
| 3) друго | ЛБ | РК | | а) сурово | | | ЛБ | ГДК |
| 3) Други | ЛБ | РК | | б) рафинирано | | | ЛБ | ГДК |
| 15.03 | Стеарин од свинско сало и од сланина, олеостеарин и стеарин од лој; масло од сало и од сланина и масло од лој и од други животински масти, неемулгирани, немешани, ниту на кој и да било начин преработени: | | | 5) Сончогледово: | | | | |
| 1) Стеарин од сало, од сланина или од лој | ЛБ | ГДК | | а) сурово | | Д | ГДК | |
| 2) Олеостеарин | ЛБ | ГДК | | б) рафинирано | | Д | ГДК | |
| 3) Масла од сало, од сланина, од лој и од други животински масти | ЛБ | ГДК | | 6) Масло од маслодајна репка и масло од синап: | | | | |
| 4) Друго | ЛБ | ГДК | | а) сурово: | | | | |
| 15.04 | Масти и масла од риби и од морски цицачи, пречистени или не: | | | 1) масло од репка | | ЛБ | ГДК | |
| 1) Рибино масло: | | | | 2) масло од синап | | ЛБ | ЛБ | |
| а) од рибин црн цитер (освен медицинското) | ЛБ | ЛБ | | б) рафинирано: | | | | |
| б) друго | ЛБ | ЛБ | | 1) масло од репка | | ЛБ | ГДК | |
| 2) Китово масло | ЛБ | ЛБ | | 2) масло од синап | | ЛБ | ЛБ | |
| 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | 7) Ленено: | | | | |
| 15.05 | Масти од волна и масни материји добисени од неа, вклучувајќи го и ланолиноот: | | | а) сурово | | ЛБ | ЛБ | |
| 1) Ланолин | ЛБ | ЛБ | | б) рафинирано | | ЛБ | ЛБ | |
| 2) Друго: | | | | 8) Палмово: | | | | |
| а) маст од волна | ЛБ | ЛБ | | а) сурово | | ЛБ | ГДК | |
| б) олеин и стеарин од маст од волна | ЛБ | ЛБ | | б) рафинирано | | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 9) Кокосово: | | | | |
| | | | | а) сурово: | | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) рафинирано | | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 10) Од палмова јатка (костилка): | | | | |
| | | | | а) сурово | | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) рафинирано | | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 11) Рицинусово: | | | | |
| | | | | а) сурово | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) рафинирано | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 12) Бадемово: | | | | |
| | | | | а) сурово | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) рафинирано | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 13) Други | | | | |
| | | | | а) сурово | | | | |
| | | | | 1) тунгово | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) сусамово | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 3) други | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) рафинирани: | | | | |
| | | | | 1) тунгово | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) сусамово | | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 3) други | | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|--|---|----|-----|
| 15.08 | Животински и растителни масла, варени, оксидирани, дехидрирани, сулфурирани, дувани или полимеризирани во вакуум или во инертен гас, или на друг начин модифицирани: | | | 15.14 | Масти од китов череп и од слични животни (спермацет), сурови, пресувани или рафинирани, бојосани или не | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Животински масла | ЛБ | ЛБ | 15.15 | Восоци од пчели и од други инсекти, бојосани или не: | | |
| | 2) Растителни масла: | | | 1) Восок од пчели | | ЛБ | ЛБ |
| | а) ленено: | | | 2) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) сулфурирано (постојано) | ЛБ | ЛБ | 15.16 | Растителни восоци, бојосани или не: | | |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | 1) Сурови: | | | |
| | б) рицинусово | ЛБ | ЛБ | а) карнауба восок | | ЛБ | ЛБ |
| | в) од маслодајна репка | ЛБ | ЛБ | б) други | | ЛБ | ЛБ |
| | г) друго | ЛБ | ЛБ | 2) Други: | | | |
| 15.09 | Дегра: | | | а) карнауба восок | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Природна | ЛБ | ЛБ | б) други | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Вештачка | ЛБ | ЛБ | 15.17 | Остатоци добиени при преработка на масни материји или на животински или растителни восоци | ЛБ | ЛБ |
| 15.10 | Индустриски масни киселини; маслени киселини од рафинација; индустриски масни алкохоли: | | | Оддел IV | | | |
| | 1) Индустриски масни киселини, маслени киселини од рафинација: | | | ПРОИЗВОДИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА; ПИЈАЧКИ, АЛКОХОЛНИ ТЕЧНОСТИ И ОЦЕТ; ТУТУН | | | |
| | а) колеинска | ЛБ | ЛБ | Глава 16 — Преработки од месо, од риби, од черупкари и од мекотелци | | | |
| | б) други: | | | 16.01 | Колбаси и сл., од месо, од други кланични производи за јадење, или од животинска крв: | | |
| | 1) киселини масни сурови | ЛБ | ЛБ | 1) Салама: | | | |
| | 2) сурова стеаринска киселина | ЛБ | ЛБ | а) зимска | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Индустриски масни алкохоли | ЛБ | ЛБ | б) друга | | ЛБ | ГДК |
| 15.11 | Глицерин и глицерински цетфи: | | | 2) Колбаси: | | | |
| | 1) Глицерин: | | | а) во конзерви | | ЛБ | ГДК |
| | а) суров | ЛБ | ЛБ | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | б) друг | ЛБ | ЛБ | 3) Друго: | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | а) мортадела | | ЛБ | ГДК |
| 15.12 | Животински или растителни масла и масти, делум или сосем хидрогенизирани, згуснати или зацврнати со која и да било постапка, рафинирани или не, но понатаму неприготвени: | | | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Рибини и китови: | | | 16.02 | Други преработки и конзерви од месо или од други кланични производи за јадење: | | |
| | а) масти | ЛБ | ЛБ | 1) Конзерви од месо: | | | |
| | б) масло | ЛБ | ЛБ | а) говедски | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Маслиново | ЛБ | ЛБ | б) свински | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Палмово и кокосово | ЛБ | ЛБ | в) шунка во конзерви | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друго: | | | г) живински | | ЛБ | ГДК |
| | а) масти животински | ЛБ | ЛБ | д) со зеленчук | | ЛБ | ГДК |
| | б) масла животински | ЛБ | ЛБ | ф) други: | | | |
| | в) масла растителни | ЛБ | ЛБ | 1) овчи и козји | | ЛБ | ГДК |
| | г) масти растителни | ЛБ | ЛБ | 2) коњски | | ЛБ | ЛБ |
| 15.13 | Маргарин, вештачки масти за јадење и други масти приготвени за јадење: | | | 3) од дивеч | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Маргарин | ЛБ | РК | 2) Паштети: | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | а) од црн цигер | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) други | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|---|---|----|-----|
| | 3) Дробови во конзерви | ЛБ | ГДК | 16.05 | Черупкари и мекотелци, приготвени или конзервирани: | | |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 16.03 | Екстракти и сокови од месо: | | | 1) Черупкари: | | | |
| | 1) Екстракти | ЛБ | Д | а) полжави | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Сокови | ЛБ | ЛБ | б) раци | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) черупкари други | | ЛБ | ГДК |
| 16.04 | Преработки и конзерви од риби, вклучувајќи го и кавијарот и неговите замени: | | | 2) Мекотелци | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Кавијар и негови замени | | | 3) Школки | | ЛБ | ГДК |
| | а) кавијар | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Харинги: | | | Глава 17 — Шеќери и производи од шеќер | | | |
| | а) конзерви, стерилизирани | ЛБ | ГДК | 17.01 | Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна трска: | | |
| | б) конзерви, нестерилизирани | ЛБ | ГДК | 1) Шеќер суров: | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | а) од репа | | ЛБ | РК |
| | | | | б) од трска | | ЛБ | РК |
| | 3) Сардини: | | | 2) Друг: | | | |
| | а) во буриња, во каци и сл. | ЛБ | ГДК | а) рафиниран: | | | |
| | б) друго: | | | 1, од репа | | | |
| | 1) во конзерви, стерилизирани | ЛБ | ГДК | а) во кристал | | ЛБ | РК |
| | 2) во конзерви, нестерилизирани | ЛБ | ГДК | б) во коцки | | ЛБ | РК |
| | 3) друго | ЛБ | ГДК | в) во прав | | ЛБ | РК |
| | | | | г) глави | | ЛБ | РК |
| | 4) Тунина: | | | 2) од трска: | | | |
| | а) конзерви, стерилизирани | ЛБ | ГДК | а) во кристал | | ЛБ | РК |
| | б) конзерви, нестерилизирани | ЛБ | ГДК | б) во коцки | | ЛБ | РК |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | в) во прав | | ЛБ | РК |
| | | | | г) глави | | ЛБ | РК |
| | 5) Скуши: | | | б) кандиран | | ЛБ | РК |
| | а) конзерви, стерилизирани | ЛБ | ГДК | в) сахароза | | ЛБ | ЛБ |
| | б) конзерви, нестерилизирани | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | 17.02 | Други шеќери; шеќерни сирупи; вештачки мед изменет или не со природен мед; шеќери карамелизирани: | | |
| | 6) Филети: | | | 1) Малтоза | | ЛБ | ЛБ |
| | а) во конзерви стерилизирани | ЛБ | ГДК | 2) Фруктоза | | ЛБ | ЛБ |
| | б) во конзерви нестерилизирани, солени | ЛБ | ГДК | 3) Лактоза | | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | 4) Декстроза | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 5) Гликоза и гликозен сируп | | ЛБ | ЛБ |
| | 7) Рибини пасти: | | | 6) Гроздов шеќер | | ЛБ | ЛБ |
| | а) рибини паштети во конзерви | ЛБ | ГДК | 7) Шеќерни сирупи | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | 8) Вештачки мед | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 9) Шеќер карамелизиран | | ЛБ | ГДК |
| | 8) Антипасти: | | | 10) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| | а) конзерви со овошје и со зеленчук и со разни сосови (антипасти) | ЛБ | ГДК | 17.03 | Меласи, па и со отстранета боја: | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | 1) Нејастива | | ЛБ | РК |
| | | | | 2) Јастива | | ЛБ | ГДК |
| | 9) Друго: | | | 17.04 | Производи од шеќер, без какао: | | |
| | а) конзерви рибини други, стерилизирани (brisings, sparts и др.) | ЛБ | ГДК | 1) Бонбони | | ЛБ | ГДК |
| | б) рибини конзерви нестерилизирани, други | ЛБ | ГДК | 2) Екстракти од слатко дрво | | ЛБ | ГДК |
| | в) рибини преработки други | ЛБ | ГДК | 3) Гуми за цваќање во маса или обликувани | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 4) Друго | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|-----|--|--|-----|-----|
| 17.05 | Шеќери, сирупи и меласи, ароматизирани или бојосани, освен овошните сокови што содржат шеќер додаден во која и да е сразмера: | | | | б) со какао: | | |
| | 1) Сирупи ароматизирани или бојосани: | | | | 1) преработки од млеко со сладен екстракт и со какао | ЛБ | ГДК |
| | а) од лактоза | ЛБ | ЛБ | | 2) за детска исхрана | ЛБ | ГДК |
| | б) од гликоза | ЛБ | ЛБ | | 3) друго | ЛБ | ГДК |
| | в) од други шеќери | ЛБ | ЛБ | 2) Друго: | | | |
| | 2) Меласа ароматизирана или обоена | ЛБ | ГДК | а) без какао | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Ванила-шеќер и ванилин-шеќер | ЛБ | ГДК | б) со какао: | | | |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | 1) преработки од млеко со сладен екстракт и со какао | ЛБ | ГДК | |
| | | ЛБ | ГДК | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| Глава 18 — Какао и негови преработки | | | | 19.03 | Теста за храна (макарони, спагети и слични производи) | ЛБ | ГДК |
| 18.01 | Какао во зрно, цело или кршено, сурово или пржено: | | | 19.04 | Тапиока и саго; замени за тапиока и за саго, добиени од компиров или друг скроб | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Какао во зрно, сурово | ЛБ | ГДК | 19.05 | Приготвена храна добиена со пукање или пржење на жита или на производи од жита (дуван ориз, снежинки од жита и слични производи) | ЛБ | ГДК |
| | 2) Какао пржено | ЛБ | ГДК | 19.06 | Обланди, капсли за фармацевтски потреби, обланди за печатење, листови од оризово брашно и слични производи | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | 19.07 | Леб, бродски бисквити — двопек и други обични пекарски производи без додаток на шеќер, на мед, на јајца, на масни материи на сирења и на овошје | ЛБ | ГДК |
| 18.02 | Лушпи, ципи, кори и отпадоци од какао: | | | 19.08 | Слатки, бисквити, кекси и други фини пекарски производи, па и со додаток на какао во кој и да е сразмер: | | |
| | 1) Какао погачи | ЛБ | ГДК | | 1) Слатки | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | | 2) Бисквити | ЛБ | ГДК |
| 18.03 | Какаова паста (во грутки или во блокови), одмастена или не | ЛБ | ГДК | | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| 18.04 | Какаов путер (маст и масло) | ЛБ | ГДК | Глава 20 — Преработки од зеленчук, од овошје — плодови или од други делови на растенија | | | |
| 18.05 | Какао во прав, незасладено | ЛБ | ГДК | 20.01 | Зеленчук и овошје приготвени или конзервирани во оцет или во оцетна киселина, со или без шеќер, па и со додаток на сол, мирудии или синап: | | |
| 18.06 | Чоколада и други преработки за храна, што содржат какао: | | | | 1) Во херметички затворени садови до 10 кг нето: | | |
| | 1) Чоколада: | | | | а) краставици кисели | ЛБ | ГДК |
| | а) полутечна, за прелив (какао концентрат) | ЛБ | ГДК | | б) пиперки кисели | ЛБ | ГДК |
| | б) полнета | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| | в) чоколадна маса и други изработки од чоколада, неполнети | ЛБ | ГДК | | 2) Друго | ЛБ | ГДК |
| | г) друга | ЛБ | ГДК | Глава 19 — Преработки врз база на жито, на брашно или скроб; слаткарски производи | | | |
| | 2) Друго: | | | 19.01 | Екстракт од слад | ЛБ | ГДК |
| | а) какао во прав со шеќер | ЛБ | ГДК | 19.02 | Преработки од брашно, од скроб или од екстракт од слад, што се употребуваат за исхрана на деца или за диететски и кулинарски цели, а што содржат по тежина помалку од 50% какао: | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | 1) За исхрана на деца и за диететска исхрана: | | |
| | | ЛБ | ГДК | | а) без какао: | | |
| | | ЛБ | ГДК | | 1) за детска исхрана | ЛБ | ГДК |
| | | ЛБ | ГДК | | 2) друго | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|---|----|-----|
| 20.02 | Зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин, освен со оцет или со оцетна киселина: | | | 10) Праски | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Маслинки за јадење | ЛБ | ГДК | 11) Сливи | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Домати | ЛБ | ГДК | 12) Цреши и вишни | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Печурки: | | | 13) Јаготки | | ЛБ | ГДК |
| | а) во солена вода | ЛБ | ГДК | 14) Мешано овошје | | ЛБ | ГДК |
| | б) во конзерви | ЛБ | ГДК | 15) Друго: | | | |
| | 4) Шпаргли | ЛБ | ГДК | а) компоти | | ЛБ | ГДК |
| | 5) Друго: | | | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| | а) зелка кисела | ЛБ | ГДК | 20.07 Сокови од овошје (вклучувајќи ја и ширата од грозје) и сокови од зеленчук, со или без додаток на шеќер, но не-превриени и кои не содржат алкохол: | | | |
| | б) капар приготвен во солена вода | ЛБ | ЛБ | 1) Лимонов сок: | | | |
| | в) зеленчук преработен друг | ЛБ | ЛБ | а) суров | | ЛБ | РК |
| 20.03 | Овошје конзервирано со замрзнување, со додаток на шеќер: | | | б) концентриран | | ЛБ | РК |
| | 1) Јаготки | ЛБ | ГДК | в) засладен | | ЛБ | РК |
| | 2) Малинки | ЛБ | ГДК | 2) Портокалов сок: | | | |
| | 3) Капинки | ЛБ | ГДК | а) суров | | ЛБ | РК |
| | 4) Вишни | ЛБ | ГДК | б) концентриран | | ЛБ | РК |
| | 5) Вишни мараска | ЛБ | ГДК | в) засладен | | ЛБ | РК |
| | 6) Овошје друго | ЛБ | ГДК | 3) Сок од друго јужно овошје: | | | |
| 20.04 | Овошје, кори од овошје и делови на растенија, конзервирани со шеќер (исцедени, прелиени, кандирани): | | | а) суров | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Овошје глазирано, кандирано | ЛБ | ГДК | б) концентриран | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Кори овошни, растенија и делови од растенија, глазираси или кандирани | ЛБ | ГДК | в) засладен | | ЛБ | ЛБ |
| 20.05 | Џемови, овошни желеа, мармелади, овошни пиреа и овошни пасти, добиени со варење со додаток на шеќер или не: | | | 4) шира (сок) од грозје | | ЛБ | Д |
| | 1) Со додаток на шеќер: | | | 5) сокови од зеленчук | | ЛБ | ЛБ |
| | а) пекмез од сливи | ЛБ | ГДК | 6) Друго | | | |
| | б) пекмез од друго овошје | ЛБ | ГДК | а) сок од малинки, суров | | ЛБ | ЛБ |
| | в) мармелад од сливи | ЛБ | ГДК | б) сок од капинки, суров | | ЛБ | ЛБ |
| | г) мармелад од друго овошје | ЛБ | ГДК | в) сок од вишни, суров | | ЛБ | ЛБ |
| | д) џемови | ЛБ | ГДК | г) сок од цреши, суров | | ЛБ | ЛБ |
| | е) слатко од овошје | ЛБ | ГДК | д) сок од јаболки, суров | | ЛБ | ЛБ |
| | ж) желеа овошни | ЛБ | ГДК | е) сок од друго овошје, суров | | ЛБ | ЛБ |
| | з) друго | ЛБ | ГДК | ж) сок од малинки, концентриран | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Без додаток на шеќер | ЛБ | ГДК | з) сок од капинки, концентриран | | ЛБ | ЛБ |
| 20.06 | Овошје приготвено или конзервирано на друг начин, со или без додаток на шеќер или на алкохол: | | | д) сок од сливи, концентриран | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Кикиритки: | | | е) сок од малинки, концентриран | | ЛБ | ЛБ |
| | а) пржени | ЛБ | ЛБ | ж) сок од сливи, засладен | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | з) сок од малинки, засладен | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Ореви | ЛБ | ГДК | д) сок од јаболка, засладен | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Морски лешник | ЛБ | ГДК | е) сок од капинки, засладен | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Бадем: | | | ж) сок од вишни, засладен | | ЛБ | ЛБ |
| | а) пржен | ЛБ | ЛБ | з) сок од друго овошје, засладен | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | Глава 21 — Разни производи за исхрана | | | |
| | 5) Ананас | ЛБ | ГДК | 21.01 Цикорија пржена и други пржени замени на кафе; екстракти, есенции и нивни концентрати: | | | |
| | 6) Агруми | ЛБ | ГДК | 1) Цикорија | | ЛБ | ЛБ |
| | 7) Круши | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 8) Јаболка | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 9) Кајсии | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|--|--|----|-----|
| 2) Друго: | | | | Глава 22 — Пијачки, алкохолни течности и оцет | | | |
| а) жито пржено како замена на кафе | | ЛБ | ЛБ | 22.01 | Води, минерални води, гасирани води, мраз и снег: | | |
| б) смокви пржени како замена на кафе | | ЛБ | ЛБ | 1) Минерални води: | | | |
| в) замени на кафе други | | ЛБ | ЛБ | а) природни | | ЛБ | ГДК |
| г) друго | | ЛБ | ЛБ | б) вештачки | | ЛБ | ГДК |
| 21.02 Екстракти, есенции или концентрати од кафе, од чај или од мате-чај; производи врз база на овие екстракти, есенции или концентрати: | | | | 2) Вода за пиење | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Екстрати или есенции од кафе; производи врз база на овие екстракти или есенции | | ЛБ | ГДК | 3) Друго: | | | |
| 2) Друго: | | | | а) мраз | | ЛБ | ЛБ |
| а) есенција од чај | | ЛБ | ЛБ | б) друго | | ЛБ | ЛБ |
| б) концентрат од кафе | | ЛБ | ГДК | 22.02 | Лимонади, ароматизирани минерални и гасирани води и други безалкохолни пијачки, освен соковите од овошје и зеленчукот од тар. бр. 20.07: | | |
| в) друго | | ЛБ | ГДК | 1) Лимонада и оранжада | | ЛБ | ГДК |
| 21.03 Брашно од синап и приготвен синап: | | | | 2) Безалкохолни пијачки, други | | ЛБ | ГДК |
| 1) Синап (сеџф) | | ЛБ | ГДК | 22.03 | Пиво: | | |
| 2) Друго | | ЛБ | ЛБ | 1) во шишиња и лименки | | ЛБ | ГДК |
| 21.04 Сосови; комбинирани миродиски средства | | ЛБ | ЛБ | 2) Друго: | | | |
| 21.05 Приготвени супи и булјони во течна и цврста состојба или во форма на прав: | | | | а) во буриња и цистерни | | ЛБ | ГДК |
| 1) Супи и булјони, течни цврсти и во прав | | ЛБ | Д | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| 2) Друго | | ЛБ | Д | 22.04 | Шира од грозје, делум превриена, пресечена поинаку, освен со алкохол | ЛБ | Д |
| 21.06 Природни квасци (активни или неактивни); приготвени прашоци за печење: | | | | 22.05 | Вино од свежо грозје; шира од грозје пресечена со алкохол: | | |
| 1) Квасец за месење | | ЛБ | ЛБ | 1) Вино пенливо во шишиња | | ЛБ | Д |
| 2) Квасец пивски и друг | | ЛБ | ЛБ | 2) Прошек | | ЛБ | Д |
| 3) Прашоци за печиво | | ЛБ | ЛБ | 3) Десертни вина од сите видови: | | | |
| 21.07 Прехранбени производи, непомекати ниту опфатени на друго место: | | | | а) во буриња и цистерни | | ЛБ | Д |
| 1) Екстракти растителни за производство на пијачки | | ЛБ | ЛБ | б) во шишиња | | ЛБ | Д |
| 2) Прашоци ароматизирани за производство на пијачки (засладени или не) | | ЛБ | ЛБ | 4) Вина: мадера и естрада-дура, порто и др: | | | |
| 3) Макарони и спагети варени во конзерви, сосови и комбинирани мирудии | | ЛБ | ЛБ | а) во буриња и цистерни | | ЛБ | Д |
| 4) Прашоци за пудинг и за слатки без додаток на брашно-скроб | | ЛБ | ЛБ | б) во шишиња | | ЛБ | Д |
| 5) Какао вештачко | | ЛБ | ГДК | 5) Вина квалитетни во шишиња | | ЛБ | Д |
| 6) Ароматични тревы за производство на вермут и на алкохолни пијачки | | ЛБ | ЛБ | 6) Вина обични во шишиња | | ЛБ | Д |
| 7) Друго | | ЛБ | ГДК | 7) Вина квалитетни во буриња и цистерни | | ЛБ | Д |
| | | | | 8) Вина обични во буриња и цистерни | | ЛБ | Д |
| | | | | 9) Друго: | | | |
| | | | | а) за крстосување | | ЛБ | Д |
| | | | | б) за дестилација | | ЛБ | Д |
| | | | | в) за изработка на оцет | | ЛБ | Д |
| | | | | г) за изработка на вермут | | ЛБ | Д |
| | | | | д) мистела (шира пресечена со алкохол) | | ЛБ | Д |
| | | | | е) вина неспоменати | | ЛБ | Д |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|--|----|-----|
| 22.06 | Вермут и други вина од свежо грозје, со додадени ароматични екстракти: | | | Глава 23 — Остатоци и отпадоци на прехранбената индустрија; приготвена храна за животни | | | |
| | 1) Вермут и други ароматични вина во шишиња: | | | 23.01 | Брашна и прав од месо, од класични отпадоци за јадење, од риба, од черупкари или од мекотелци, неупотребливи за човечка исхрана; каша за кучиња: | | |
| | а) вермут | ЛБ | Д | | 1) Брашно и прав од месо | Д | ЛБ |
| | б) вина ароматизирани други (аперитив и слично) | ЛБ | ГДК | | 2) Брашно и прав од риби | Д | ЛБ |
| | 2) Вермут и други ароматични вина во буриња и цистерни: | | | | 3) Друго: | | |
| | а) вермут | ЛБ | Д | | а) брашно и отпадоци од черупкари | ЛБ | ЛБ |
| | б) вина ароматизирани други (аперитив и слично) | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| 22.07 | Јаболкова, крушкова, медовина и други превриени пијачки: | | | 23.02 | Трици и други остатоци од сеесе, од мелење или од друга преработка на жита или на мешунести растенија: | | |
| | 1) Јаболкова | ЛБ | ГДК | | 1) Од жито: | | |
| | 2) Крушкова | ЛБ | ГДК | | а) пченица: | | |
| | 3) Медовина | ЛБ | ГДК | | 1) трици | Д | ГДК |
| | 4) Друго: | | | | 2) друго | Д | ГДК |
| | а) вино од вишни мараска (превриено) | ЛБ | ГДК | | б) 'рж: | | |
| | б) пијачки преврисни други | ЛБ | ГДК | | 1) трици | Д | ГДК |
| 22.08 | Етил-алкохол и неутрален шпиритус, неденатуриран, со јачина од 80° или повеќе; денатурирани шпиритуси (вклучувајќи ги и етил-алкохолот и неутралните шпиритуси) од која и да е јачина: | | | | 2) друго | Д | ГДК |
| | 1) Етил-алкохол, неденатуриран | ЛБ | РК | | в) јачмен: | | |
| | 2) Етил-алкохол, денатуриран | ЛБ | РК | | 1) трици | Д | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | РК | | 2) друго | Д | ГДК |
| 22.09 | Шпиритуси (освен оние од тар. бр. 22.08): ликери и други алкохолни пијачки; сложени алкохолни преработки (т. н. концентрирани екстракти) за производство на пијачки: | | | | г) овес: | | |
| | 1) Етил-алкохол | ЛБ | ГДК | | 1) трици | Д | ГДК |
| | 2) Сливовица | ЛБ | ГДК | | 2) друго | Д | ГДК |
| | 3) Ракија друга: | | | | д) пченка: | | |
| | а) од комина — комова | ЛБ | Д | | 1) трици | Д | ГДК |
| | б) арак | ЛБ | ГДК | | 2) друго | Д | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | е) други жита: | | |
| | 4) Пелинковец | ЛБ | ГДК | | 1) трици | Д | ГДК |
| | 5) Виски и цин | ЛБ | ГДК | | 2) друго | Д | ГДК |
| | 6) Коњак | ЛБ | Д | | 2) Од мешунести растенија | Д | ГДК |
| | 7) Рум | ЛБ | ГДК | | 3) Друго | Д | ГДК |
| | 8) Ликери | ЛБ | ГДК | 23.03 | Резанки од шеќерна репа, отпадоци од шеќерна трска и други отпадоци при производство на шеќер; комина од пиварници и дестилерии; остатоци при производство на скроб или слични остатоци: | | |
| | 9) Концентрирани екстракти и есенции за приготвување алкохолни пијачки: | | | | 1) Резанки од шеќерна репа | Д | ГДК |
| | а) вински дестилат | ЛБ | Д | | 2) Отпадоци од шеќерна трска | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | 3) Отпадоци од преработка на скроб | ЛБ | ГДК |
| | 10) Друго | ЛБ | ГДК | | 4) Друго: | | |
| 22.10 | Оцет за јадење и негови замени: | | | | а) отпадоци при производство на шеќер (остатоци од филтрирање) | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Вински | ЛБ | ГДК | | б) отпадоци од пиварски јачмен и од дестилација | Д | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | в) отпадоци од пченковни никулци | Д | ГДК |
| | | | | | г) отпадоци при дестилација, други | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | д) друго | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|------|---|---|--|-----|---|
| 23.04 | Маслени погачи и други остатоци при добивање на растителни масла, освен талогот: | | | Глава 24 — Тутун | | | |
| 1) Погачи: | | | | 24.01 | Тутун, суров или непреработен; отпадоци од тутун: | | |
| а) од соја | Д | РК | | 1) Тутун во лист: | | | |
| б) од маслинки | Д | РК | | а) несушен | ЛБ | РК | |
| в) од сончоглед | Д | РК | | б) сушен: | | | |
| г) други: | | | | 1) неферментиран, македонски | ЛБ | РК | |
| 1) од репка | Д | РК | | 2) неферментиран, херцеговски | ЛБ | РК | |
| 2) од конопово семе | Д | РК | | 3) неферментиран, војводински | ЛБ | РК | |
| 3) од ленено семе | Д | РК | | 4) неферментиран, друг | ЛБ | РК | |
| 4) од рицинус | Д | РК | | 2) Ферментиран тутун во лист: | | | |
| 5) од други маслодајни семиња и плодови | Д | РК | | а) македонски | ЛБ | РК | |
| 2) Друго: | | | | б) херцеговски | ЛБ | РК | |
| а) сачми од репка | Д | РК | | в) војводински | ЛБ | РК | |
| б) сачми од сончоглед | Д | РК | | г) друг | ЛБ | РК | |
| в) сачми од конопово семе | Д | РК | | 3) Отпадоци од тутун | ЛБ | РК | |
| г) сачми од ленено семе | Д | РК | | 24.02 | Тутун преработен; екстракти или сокови од тутун: | | |
| д) сачми од соја | Д | РК | | 1) Пури (со отсечени врвови или не) | ЛБ | ГДК | |
| е) сачми од тиквини семки | Д | РК | | 2) Цигари | ЛБ | ГДК | |
| ж) сачми од други маслодајни семиња и плодови | Д | РК | | 3) Друго: | | | |
| з) сачми од рицинусови сачми за губрење | Д | РК | | а) тутун за цигари | ЛБ | ГДК | |
| з) остатоци при преработка на растителни масла за сточна храна | Д | ЛБ | | б) тутун за луле | ЛБ | ГДК | |
| 23.05 | Талог од вино; вински камен (стреш), сурови: | | | в) екстракти и есенции од тутун | ЛБ | ЛБ | |
| 1) Талог од вино | ЛБ | Д | | г) тутунски преработки други (брашно од тутун, тутунски фолии и слично) | ЛБ | ЛБ | |
| 2) Вински камен | ЛБ | ГДК | | | | | |
| 23.06 | Растителни производи што се употребуваат за исхрана на животни, неспоменати ниту опфатени на друго место: | | | Оддел V | | | |
| 1) Пченковина и кочанки | ЛБ | ГДК | | МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ | | | |
| 2) Желад | ЛБ | ГДК | | Глава 25 — Сол; сулфур; земји и камења; гипс; вар и цемент | | | |
| 3) Костен див | ЛБ | ЛБ | | 25.01 | Камена сол, варена сол, морска сол, сол за јадење; чист натриум хлорид, вода од солани, морска вода: | | |
| 4) Добиточна храна, растителна, неспомената | ЛБ | ЛБ | | 1) Камена сол | ЛБ | РК | |
| 23.07 | Засладена храна за добиток; други преработки што се употребуваат за храна на животни: | | | 2) Варена сол (изворска) | ЛБ | РК | |
| 1) Витаминизирана храна за добиток | Д | ГДК | | 3) Морска сол | ЛБ | РК | |
| 2) Друго: | | | | 4) Сол за јадење | ЛБ | РК | |
| а) храна за добиток приготвена со меласа (трици, маслени погачи со додаток на меласа), печени комиње од меласа | Д | ГДК | | 5) Хемиски чист натриум хлорид | ЛБ | РК | |
| б) храна приготвена за животни, неспомената | Д | ГДК | | 6) Друго: | | | |
| в) храна за добиток врз база на фосфати | Д | РК | | а) денатурирана сол | ЛБ | РК | |
| г) додатоци за храната за добиток (промикси) | Д | ЛБ** | | б) друго | ЛБ | РК | |
| д) друго | Д | ГДК | | 25.02 | Жлездни пирити, непржени: | | |
| | | | | 1) Пиритна руда (непржен пирит) | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) Пиритен концентрат | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|--|-----|----|
| 25.03 | Сулфур од сите видови, освен сублимирач, таложен или колоиден сулфур: | | | 5) Лесен шамот: | | | |
| | 1) Суров: | | | а) шамот во зрно | ЛБ | ЛБ | |
| | а) мелен во прав | ЛБ | ЛБ | б) шамотен малтер и брашно | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друг | ЛБ | ЛБ | 6) Бентонит | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Суров минерален пречистен: | | | 7) Друго: | | | |
| | а) мелен во прав | ЛБ | ЛБ | а) силика малтер и брашно | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друг | ЛБ | ЛБ | б) динас малтер | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | в) отпадоци од огноотпорни материјали | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | г) друго | ЛБ | ЛБ | |
| 25.04 | Графит природен: | | | 25.08 | Креда: | | |
| | 1) Во кристали | ЛБ | ЛБ | 1) Сурова | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Мелен | ЛБ | ЛБ | 2) Таложена | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друг: | | | 3) Други | | ЛБ | ЛБ |
| | а) во снежинки | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) за моливи | ЛБ | ЛБ | 25.09 | Земјени бои, печени или не или меѓусебно измешани; лискуности оксиди од железо природни: | | |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | 1) Земјени бои: | | | |
| 25.05 | Песок природен од сите видови, бојосан или не, освен песок кој содржи метали од тар. бр. 26.01: | | | а) сурови | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) Кварцен песок | ЛБ | ЛБ | б) печени | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Други: | | | в) други | ЛБ | ЛБ | |
| | а) песок леарски | ЛБ | ЛБ | 2) Лискуности оксиди од железо природни: | | | |
| | б) песок (градежен за посипување и друг) | ЛБ | ЛБ | а) суров | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) други | ЛБ | ЛБ | |
| 25.06 | Кварц (освен природен песок); кварцит вклучувајќи го и кварцитот натаму необработуван, освен грубо цепац, грубо учетворен или учетворен со бичење: | | | 25.10 | Калциумови фосфати природни; алуминиум — калциум фосфати природни, апатит и фосфатна креда: | | |
| | 1) Кварц: | | | 1) Калциум фосфати | ЛБ | ЛБ | |
| | а) мелен | ЛБ | ЛБ | 2) Алуминиум — калциум фосфати | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друг | ЛБ | ЛБ | 3) Апатит (калциум флуорид фосфат) | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Кварцити: | | | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | |
| | а) во парчиња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) мелен | ЛБ | ЛБ | 25.11 | Бариум сулфат природен (барит); бариум карбонат природен (витерит), печен или не, освен бариум оксидот: | | |
| 25.07 | Глина (каолин, бентонит итн.), освен експандирачката глина од тар. бр. 68.07, андалузит, цијанит, силиманит, печен или не, мулит, шамот и динас-земја: | | | 1) Бариум сулфат природен: | | | |
| | 1) Глина сурова: | | | а) суров во парчиња | ЛБ | ЛБ | |
| | а) под 40% Al_2O_3 и над 2,5% Fe_2O_3 : | | | б) мелен | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) иловача | ЛБ | ЛБ | в) друг | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | 2) Бариум карбонат природен: | | | |
| | б) друга | ЛБ | ЛБ | а) суров во парчиња | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Глина палена: | | | б) мелен | ЛБ | ЛБ | |
| | а) до заклучно 33 SK | ЛБ | ГДК | в) друг | ЛБ | ЛБ | |
| | б) над 33 SK | ЛБ | ЛБ | 25.12 | Инфузориска земја, силикатно фосилно брашно и други слични силикатни земји (киселгур, трипла, дијатомит итн), печени или не, очевидна специфична тежина 1 или помалку: | | |
| | 3) Глина деколорантна и други, освен огноотпорната: | | | 1) Инфузориска земја | ЛБ | ГДК | |
| | а) глина за белење | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) друга | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 4) Каолин | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|------------------------------|---|----|-----|
| | 2) Калциниран хемиски третиран киселгур | ЛБ | ГДК | 3) Кремен камен (силекс) | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | 4) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| 25.13 | Пловукац, шмиргл, природен корунд, природен гранат и други природни материји за брусење, термички обработени или не: | | | 25.18 | Доломит, печен или не, вклучувајќи и понатаму необработуван освен грубо цепац, грубо учетворен или учетворен со бичење; агромериран доломит (вклучувајќи и тардоломит): | | |
| | 1) Пловукац | ЛБ | ЛБ | 1) Суров | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Шмиргл | ЛБ | ГДК | 2) Синтер доломит | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Корунд природен | ЛБ | ЛБ | 3) Печен | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | 4) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| 25.14 | Шкрилец, вклучувајќи и натаму необработуван освен грубо цепац, грубо учетворен или учетворен со бичење | ЛБ | ЛБ | 25.19 | Магнезиум карбонат природен (магнезит) печен или не, освен магнезиум оксид: | | |
| 25.15 | Мермер, травертин, екозин и други варовнички камења за споменици и градежи, очевидна специфична тежина 2,5 или повеќе и алабастер, вклучувајќи и таков камен кој не е натаму обработуван освен грубо цепац, грубо учетворен или учетворен со бичење: | | | 1) Магнезит суров: | | | |
| | 1) Мермер: | | | а) мелен | | ЛБ | ЛБ |
| | а) во блокови | ЛБ | ЛБ | б) друг | | ЛБ | ЛБ |
| | б) во плочи | ЛБ | ЛБ | 2) Синтер магнезит | | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | 3) Каустично печен магнезит | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Алабастер: | | | 4) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| | а) во блокови | ЛБ | ЛБ | 25.20 | Гипс; анхидрид, печен гипс и гипс врз база на калциум сулфат, бојосан или не, со исклучок на гипс специјално приготвен за забарство: | | |
| | б) во плочи | ЛБ | ЛБ | 1) Гипс: | | | |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | а) суров | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго: | | | б) печен: | | | |
| | а) камен варовник за полирање (травертин) | ЛБ | ЛБ | 1) градежен (штукатур) | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | 2) моделарски и алаба-стер | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 3) друг | | ЛБ | ЛБ |
| 25.16 | Гранит, порфир, базалт, песочар и други камења за споменици и градежи, вклучувајќи и таков камен што не е натаму обработуван освен грубо цепац, грубо учетворен или учетворен со бичење: | | | 2) Друг | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Гранит | ЛБ | ЛБ | 25.21 | Варовник и варовнички камен, што обично се употребуваат за производство на вар или на цемент: | | |
| | 2) Порфир | ЛБ | ЛБ | 1) Немелен, некршен: | | | |
| | 3) Базалт | ЛБ | ЛБ | а) камен варовник | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Песочар | ЛБ | ЛБ | б) тупина | | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Друго | ЛБ | ЛБ | в) лапорец | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | г) друг | | ЛБ | ЛБ |
| 25.17 | Обли и дробени или кршени камења (термички обработувани или не), чакал, макадам и термакадам, видови што обично се употребуваат за бетонски агрегати за насипување на друмови, на железнички пруги и за други насипувања; кремен и крупен чакал, термички обработуван или не; гранули и парчиња (термички обработувани или не) и прав од камен од тар. бр. 25.15 и 25.16: | | | 2) Друг: | | | |
| | 1) Чакал и кршен камен | ЛБ | ЛБ | а) камен варовник | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Катранисан макадам | ЛБ | ЛБ | б) тупина | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) лапорец | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | г) друго | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 25.22 | Вар жива, вар гасена и хидраулична вар, освен калциум оксид и хидроксид: | | |
| | | | | 1) Вар обична (негасена вар) | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 2) Хидраулична вар | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 3) Друго (гасен) | | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|----|--|---|----|----|
| 25.23 | Портланд цемент, топен цемент (алуминиумски цемент), цемент од згура, суперсулфатен цемент и слични хидраулички цемента, бојосани или не, или во форма на клинкери: | | | 25.30 | Борат природен, суров и негов концентрати (печени или не), освен боратот екстрахиран од природна солена вода; борна киселина природна сурова, која содржи 85% H_2BO_3 ; сметано на сува тежина: | | |
| | 1) Портланд цемент: | | | | 1) Суров: | | |
| | а) обичен | ЛБ | РК | | а) борати природни | ЛБ | ЛБ |
| | б) бел и бојосан | ЛБ | РК | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | в) со додатоци | ЛБ | РК | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | г) металуршки | ЛБ | РК | | | | |
| | д) пуцолански | ЛБ | РК | | | | |
| | 2) Алуминантен (топен) цемент | ЛБ | РК | 25.31 | Фелдспат; леуцит; нефелин и нефелин сиенит; флуорит: | | |
| | 3) Друг цемент | ЛБ | РК | | 1) Фелдспат: | | |
| | 4) Клинкер | ЛБ | РК | | а) суров | ЛБ | ЛБ |
| 25.24 | Азбест: | | | | б) мелен | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Азбестно влакно | ЛБ | РК | | 2) Флуорит: | | |
| | 2) Азбестно брашно | ЛБ | РК | | а) суров | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго: | | | | б) мелен | ЛБ | ЛБ |
| | а) азбест суров | ЛБ | РК | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) отпадоци од азбест | ЛБ | РК | | | | |
| 25.25 | Морска пена природна (во полирани или неполирани парчиња) и Килибар природен: морска пена и Килибар агломериран во плочички, прачки, стапчиња и слични форми, необработуван по оформувањето; гагат: | | | 25.32 | Стронцијанид (печен или не) освен стронциум оксид; минерални материји неспоменати ниту опфатени на друго место, одломки и отпадоци од грнчарски производи: | | |
| | 1) Морска пена | ЛБ | ЛБ | | 1) Калцит | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Килибар | ЛБ | ЛБ | | 2) Литографски камен суров или само бичен | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Гагат | ЛБ | ЛБ | | 3) Пуцоланска земја, санторинска и сл. земји, за правење воден малтер | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | | 4) Минерали сурови, други и сл. | ЛБ | ЛБ |
| 25.26 | Лискун, вклучувајќи и цепенки; отпадоци од лискун: | | | Глава 26 — Метални руди, згури и пепели | | | |
| | 1) Блокови и парчиња | ЛБ | ЛБ | 26.01 | Метални руди и концентрати и пржени железни пирити: | | |
| | 2) Цепенки (ламели) | ЛБ | ЛБ | | 1) Железни руди и концентрати (освен непржени железни пирити): | | |
| | 3) Прав | ЛБ | ЛБ | | а) железна руда над 42% Fe | ЛБ | РК |
| | 4) Друго: | | | | б) други железни руди | ЛБ | РК |
| | а) отпадоци од лискун | ЛБ | ЛБ | | 2) Пржени железни пирити | ЛБ | ЛБ |
| | б) во листови | ЛБ | ЛБ | | 3) Руди и концентрати на бакар: | | |
| | в) мелени | ЛБ | ЛБ | | а) руди на бакар | ЛБ | ЛБ |
| 25.27 | Стеатит природен, вклучувајќи и понатаму необработуван освен грубо цепан, грубо учтвoren или учтвoren со бичење, талк: | | | | б) концентрат на бакар | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Талк: | | | | 4) Руди и концентрати на никел: | | |
| | а) суров | ЛБ | ЛБ | | а) руда на никел | ЛБ | ЛБ |
| | б) иситнет или мелен | ЛБ | ЛБ | | б) концентрати на никел | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | | 5) Руди и концентрати на алуминиум: | | |
| 25.28 | Криолит и киолит, природни: | | | | а) боксит | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Природен криолит | ЛБ | ЛБ | | б) глина | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Природен киолит | ЛБ | ЛБ | | в) друго | ЛБ | ЛБ |
| 25.29 | Арсенови сулфиди, природни | ЛБ | ЛБ | | 6) Руди и концентрати на олово: | | |
| | | | | | а) руди | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | б) концентрати | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|----|---|--|----|-----|
| 7) | Руди и концентрати на цинк: | | | а) згура и пена (дрозга): | | | |
| | а) руди | ЛБ | ЛБ | 1) згура при производството на железо и челик | | ЛБ | ЛБ |
| | б) концентрати | ЛБ | ЛБ | 2) друга | | ЛБ | ЛБ |
| 8) | Руди и концентрати на калај: | | | б) ковачина и слични отпадоци: | | | |
| | а) руди | ЛБ | ЛБ | 1) пепел од високи печки | | ЛБ | ЛБ |
| | б) концентрати | ЛБ | ЛБ | 2) други отпадоци при производството на железо и челик | | ЛБ | ЛБ |
| 9) | Руди и концентрати на манган: | | | 26.03 | Пепли и остатоци (освен оние при производството на железо и челик) што содржат метали или метални соединења: | | |
| | а) 28% и помалку Mn: | | | 1) Од цинк: | | | |
| | 1) руда темна, природна (руда на манган) | ЛБ | ЛБ | а) пепел | | Д | ЛБ |
| | 2) хаусманит и други манганови руди | ЛБ | ЛБ | б) згура | | Д | ЛБ |
| | 3) концентрат на манган | ЛБ | ЛБ | 2) Од олово: | | | |
| | б) над 28% Mn: | | | а) пепел | | Д | ЛБ |
| | 1) руда темна, природна (руда на манган) | ЛБ | ЛБ | б) згура | | Д | ЛБ |
| | 2) хаусманит и други манганови руди | ЛБ | ЛБ | 3) Од бакар: | | | |
| | 3) концентрат на манган | ЛБ | ЛБ | а) пепел | | Д | ЛБ |
| 10) | Руди и концентрати на хром: | | | б) згура | | Д | ЛБ |
| | а) руди: | | | 4) Друго: | | | |
| | 1) Ia и IIa руда | ЛБ | РК | а) згура од алуминиум | | Д | ЛБ |
| | 2) IIIa руда | ЛБ | РК | б) згура од други бојосани метали | | Д | ЛБ |
| | б) концентрати | ЛБ | РК | в) пепли на бојосани метали | | Д | ЛБ |
| 11) | Руди и концентрати на тунгстен (волфрам): | | | 26.04 | Други згури и пепли, вклучувајќи ги и пеплите од морска трева: | | |
| | а) руда на волфрам | ЛБ | ЛБ | 1) Пепли минерални неметални | | ЛБ | ЛБ |
| | б) концентрат на волфрам | ЛБ | ЛБ | 2) Клинкер минерален | | ЛБ | ЛБ |
| 12) | Руди и концентрати на титан, ванадиум, молибден, тантал и циркониум: | | | 3) Пепли од коски и растенија | | ЛБ | ЛБ |
| | а) руди: | | | 4) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) руда на молибден | ЛБ | ЛБ | Глава 27 — Минерални горива; минерални масла и производи од нивната дестилација; битуменозни материи; минерални восоци | | | |
| | 2) рутил (руда на титан) | ЛБ | ЛБ | 27.01 | Камен јаглен; брикети, овали и слични цврсти горива добивени од камен јаглен: | | |
| | 3) руди на ванадиум, тантал, циркониум | ЛБ | ЛБ | 1) Јаглен: | | | |
| | б) концентрати: | | | а) антрацит | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) молибден | ЛБ | ЛБ | б) за коксификација | | ЛБ | ГДК |
| | 2) титан | ЛБ | ЛБ | в) плински | | ЛБ | ГДК |
| | 3) ванадиум, тантал и циркониум | ЛБ | ЛБ | г) ковачки | | ЛБ | ЛБ |
| 13) | Руди и концентрати на прости метали, освен оние што се опфатени во точ. 1 до 12: | | | д) други: | | | |
| | а) антимоун | ЛБ | ЛБ | 1) јаглен камен друг | | ЛБ | РК |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | 2) прав од камен јаглен | | ЛБ | РК |
| 14) | Руди и концентрати на сребро, платина и метали на платинската група: | | | 2) Друго: | | | |
| | а) руди и концентрат на сребро | ЛБ | ЛБ | а) брикети од камен јаглен | | ЛБ | РК |
| | б) руди и концентрат на платина и на групата на платинските метали | ЛБ | ЛБ | б) друго | | ЛБ | РК |
| 15) | Руди и концентрати на уран и ториум: | | | 27.02 | Мрк јаглен и лигнит, агломериран или не: | | |
| | а) руди и концентрати на ураниум | ЛБ | ЛБ | 1) Мрк јаглен: | | | |
| | б) руди и концентрати на ториум | ЛБ | ЛБ | а) мрк јаглен | | ЛБ | РК |
| 16) | Руди на злато | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 26.02 | Згура, пена (дрозга), ковачина и слични отпадоци при производството на железо и челик: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | б) прав од мрк јаглен | ЛБ | РК | 27.08 | Смоли и кокс од смола добиени од катран на камен јаглен или од други минерални катрани: | | |
| | в) брикети од мрк јаглен | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Лигнит: | | | | 1) Смола: | | |
| | а) лигнит | ЛБ | ЛБ | | а) катранска смола од камен јаглен | ЛБ | ГДК |
| | б) брикети од лигнит | ЛБ | ЛБ | | б) катранска смола од мрк јаглен | ЛБ | ГДК |
| 27.03 | Тресет (вклучувајќи и тресетна слама), агломеран или не | ЛБ | ЛБ | | в) катранска смола од друг јаглен | ЛБ | ГДК |
| 27.04 | Кокс и полукокс од камен јаглен, мрк јаглен, лигнит и тресет: | | | | г) асфалт од катран на камен јаглен | ЛБ | ГДК |
| | 1) Кокс: | | | | 2) Кокс од смола | ЛБ | ГДК |
| | а) ситен | ЛБ | ЛБ | 27.09 | Нафта и масла добиени од битуменозни минерали, сурови: | | |
| | б) металуршки: | | | | 1) Наменети за понатамошна преработка | ЛБ | ЛБ |
| | 1) ситен | ЛБ | РК | | 2) За директна употреба како гориво: | | |
| | 2) крупен | ЛБ | РК | | а) наменети за трговски бродови во луците и пристаништата на Југославија | ЛБ | ЛБ |
| | в) леарски | ЛБ | РК | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | г) од гасари | ЛБ | ЛБ | | 3) Наменети за други цели | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Полукокс | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Друго: | | | 27.10 | Масла од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сурови; преработки на друго место неспоменати ниту опфатени, што по тежина содржат не помалку од 70% масло од нафта или масла добиени од битуменозни минерали, ако тие масла се нивни основни состојки: | | |
| | а) кокс за прозиводство на електроди | ЛБ | ЛБ | | 1) Нафта делум рафинирана, вклучувајќи и сурови масла што претрпеле примерна дестилација | ЛБ | ЛБ |
| | б) прав кокс | ЛБ | РК | | 2) Бензин: | | |
| | в) кокс друг и брикети од кокс | ЛБ | ЛБ | | а) екстракционен | ЛБ | ГДК |
| 27.05 | Ретортен јаглен | ЛБ | ГДК | | б) специјален (медицински, за рударски ламби, беноид — апарати, за бои и лакови) | ЛБ | ГДК |
| 27.06 | Катран од камен јаглен, од мрк јаглен, од лигнит и од тресет и други минерални катрани, вклучувајќи ги и делум дестилираните катрани и мешаници на смола со креозотни масла и со други производи на дестилација на катран од камен јаглен | | | | в) моторен | ЛБ | ГДК |
| | 1) Катран од камен јаглен суров | ЛБ | ГДК | | г) други: | | |
| | 2) Катран од камен јаглен, дестилиран и препариран | ЛБ | ГДК | | 1) етилизиран | ЛБ | ГДК |
| | 3) Катран друг | ЛБ | ГДК | | 2) друг | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | | 3) Керозин (вклучувајќи и авионски бензин) и вајтшпирт: | | |
| 27.07 | Масла и други производи добиени со дестилација на катран од камен јаглен на високи температури; други масла и производи: | | | | а) керозин | ЛБ | ГДК |
| | 1) Бензол, толуол, ксилол, сурови: | | | | б) авионски бензин | ЛБ | ЛБ |
| | а) бензол | ЛБ | ГДК | | в) вајтшпирт | ЛБ | ГДК |
| | б) толуол | ЛБ | ГДК | | 4) Гасни масла, масла за гориво за домаќинство и масла за гориво — лесни: | | |
| | в) ксилол | ЛБ | ГДК | | а) плинско масло (дизел — гориво): | | |
| | 2) Солвент нафта | ЛБ | ЛБ | | 1) плинско масло | Д | ГДК |
| | 3) Креозотно масло | ЛБ | ГДК | | 2) масло за дизел мотори | ЛБ | ГДК |
| | 4) Други катрански масла | ЛБ | ЛБ | | б) масло за горење | Д | ГДК |
| | 5) Нафталин | ЛБ | ГДК | | в) други течни горива | ЛБ | ГДК |
| | 6) Фенолно масло | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 7) Карболно масло | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 8) Антраценско масло | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 9) Антрацен | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 10) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|----|-----|--|--|----|-----|
| 5) Други горивни масла | | Д | ГДК | 27.12 | Вазелин: | | |
| 6) Масла и масти за подма- чување: | | | | 1) Суров | | ЛБ | ГДК |
| а) масла: | | | | 2) Друг | | ЛБ | ГДК |
| 1) за мотори | | ЛБ | ГДК | 27.13 | Парафин, микро-кристален восок, slack (мек) восок, озокерит, восок од мрк јаг- лен — лигнит или од тресет, восок од катранска смола и други минерални восоци, бојосани или не: | | |
| 2) авио-масло | | ЛБ | ЛБ | 1) Парафин: | | | |
| 3) турбинско масло | | ЛБ | ЛБ | а) суров | | ЛБ | ГДК |
| 4) цилиндрично масло: | | | | б) друг | | ЛБ | ГДК |
| а) точка на запали- вост до заклучно 280°C | | ЛБ | ГДК | 2) Восоци: | | | |
| б) точка на запали- вост над 280°C | | ЛБ | ГДК | а) сурови: | | | |
| 5) за трансформатори | | ЛБ | ГДК | 1) озокерит | | ЛБ | ГДК |
| 6) за диференцијали и менувачи | | ЛБ | ГДК | 2) монтан | | ЛБ | ГДК |
| 7) вазелинско масло | | ЛБ | ГДК | 3) друго | | ЛБ | ГДК |
| 8) други: | | | | б) друг: | | | |
| а) масло машинско | | ЛБ | ГДК | 1) церезин (пречистен озокерит) | | ЛБ | ГДК |
| б) масло за ком- пресори | | ЛБ | ЛБ | 2) монтан | | ЛБ | ГДК |
| в) масло за вретена | | ЛБ | ГДК | 3) друг | | ЛБ | ГДК |
| г) масло за ладење | | ЛБ | ГДК | 3) Друго: | | | |
| д) масло за елек- трични прекину- вачи | | ЛБ | ГДК | а) сурово | | ЛБ | ГДК |
| е) масло за кочни- ци со 70% или повеќе минерал- ни масла | | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| е) масла други | | ЛБ | ГДК | 27.14 | Битумен од нафта, петрол- -кокс и други остатоци од масла од нафта или од масла добиеени од битуменозни ми- нерали: | | |
| б) мазиви минерални ма- сти (специјални за топчести лагери, то- вогна маст и друга): | | | | 1) петрол-кокс | | ЛБ | ГДК |
| 1) маст за лежаи (товотна маст) | | ЛБ | ГДК | 2) друго: | | | |
| 2) маст друга | | ЛБ | ГДК | а) битумен | | ЛБ | ГДК |
| 7) Друго: | | | | б) друго: | | | |
| а) петрол: | | | | 1) остатоци од нафта и од маслени шк- рилци | | ЛБ | ЛБ |
| 1) за осветление | | ЛБ | ГДК | 2) друго | | ЛБ | ГДК |
| 2) специјален (за сиг- нални уреди и ри- барски ламби | | ЛБ | ГДК | 27.15 | Битумен природен и асфалт природен; битуменозни шк- рилци; асфалтен камен и битуменозен песок: | | |
| 3) друг | | ЛБ | ГДК | 1) Битумен | | ЛБ | ЛБ |
| б) брајшток | | ЛБ | ГДК | 2) Асфалт | | ЛБ | ЛБ |
| в) друго: | | | | 3) Битуменозни шкрилци и песок | | ЛБ | ЛБ |
| 1) гориво за млазни авиони | | ЛБ | ГДК | 4) Асфалтен камен | | ЛБ | ЛБ |
| 2) производи на мас- сло и нафта, хеми- ски, други | | ЛБ | ГДК | 27.16 | Битуменозни мешаници врз база на асфалт или приро- ден битумен, битумен од на- фта, минерален катран или смола од минерален катран (битуменозен мастикс, cut- back): | ЛБ | ЛБ |
| 8) Масла и други нафтени деривати што се употре- бени во бродови и други пловила за режење пред нивниот увоз, ако не можат да се употребат како погонско гориво или како мазива пред што ќе се регенерираат | | ЛБ | ГДК | 2) Друго: | | | |
| 27.11 | Природен гас и други јаг- леводороди: | | | а) асфалтен мастикс | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Природен гас: | | | | б) битуменски емулзии (на пр. од минерален катран и смола) | | ЛБ | ЛБ |
| а) пропан | | ЛБ | ЛБ | в) друго | | ЛБ | ЛБ |
| б) бутан | | ЛБ | ГДК | 27.17 | Електрична енергија | ЛБ | ЛБ |
| в) други гасови | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 2) Друго: | | | | | | | |
| а) гас за осветление и греење (коксен, гене- раторски) | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| б) друго | | ЛБ | ЛБ | | | | |

Оддел VI
ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА И
НА СРОДНИТЕ ИНДУСТРИИ

Глава 28 — Неоргански хемиски производи: неоргански или органски соединенија од благородни метали, од метали на ретки земји, радиоактивни елементи и изотопи

| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|----|----|-----|
| <i>I. Хемиски елементи</i> | | | | | |
| 28.01 | Халогени елементи (флуор, хлор, бром и јод): | | | | |
| | 1) Хлор | ЛБ | ЛБ | | |
| | 2) Друго: | | | | |
| | а) јод | ЛБ | ЛБ | | |
| | б) бром | ЛБ | ЛБ | | |
| | в) флуор | ЛБ | ЛБ | | |
| 28.02 | Сулфур сублимиран или таложен, колоиден сулфур: | | | | |
| | 1) Сублимиран | ЛБ | ЛБ | | |
| | 2) Таложен | ЛБ | ЛБ | | |
| | 3) Колоиден | ЛБ | ЛБ | | |
| 28.03 | Јаглерод, вклучувајќи и јаглени саѓи, антраценски и ацетиленски саѓи и саѓи од чад итн.: | | | | |
| | 1) Јаглерод, вклучувајќи високоактивни, активни и полуактивни јаглени саѓи од антрацен и од ацетилен и саѓи од чад: | | | | |
| | а) јаглерод | ЛБ | РК | | |
| | б) активни саѓи | ЛБ | РК | | |
| | 2) Друго | ЛБ | РК | | |
| 28.04 | Водород; благородни гасови и други неметали: | | | | |
| | 1) Кислород | ЛБ | ЛБ | | |
| | 2) Азот (нитроген) | ЛБ | ЛБ | | |
| | 3) Водород и благородни метали: | | | | |
| | а) водород | ЛБ | ЛБ | | |
| | б) аргон | ЛБ | ЛБ | | |
| | в) хелиум, неон, криптон и ксенон: | | | | |
| | 1) хелиум | ЛБ | ЛБ | | |
| | 2) неон | ЛБ | ЛБ | | |
| | 3) криптон и ксенон | ЛБ | ЛБ | | |
| | 4) Друго: | | | | |
| | а) арсен, бор, селен и телур: | | | | |
| | 1) арсен | ЛБ | ЛБ | | |
| | 2) бор | ЛБ | ЛБ | | |
| | 3) селен | ЛБ | ЛБ | | |
| | 4) телур | ЛБ | ЛБ | | |
| | б) фосфор | ЛБ | ЛБ | | |
| | в) силициум: | | | | |
| | 1) силициуммонокристал како полупроводник | ЛБ | ЛБ | | |
| | 2) друг силициум | ЛБ | РК | | |
| | г) друго | ЛБ | ЛБ | | |
| 28.05 | Алкални и земно-алкални метали и метали на ретки земји; итриум и скандиум; жива: | | | | |
| | 1) Жива | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго: | | | | |
| | а) алкални метали: | | | | |
| | 1) натриум | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) калиум | | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) други (литиум, рубидиум, цезиум): | | | | |
| | а) цезиум и рубидиум | | | ЛБ | ЛБ |
| | б) литиум | | | ЛБ | ЛБ |
| | б) земно-алкални метали: | | | | |
| | 1) калциум | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) стронциум | | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) бариум | | | ЛБ | ЛБ |
| | в) ретки земји (група на цериум, тербиум и ербиум итн.) | | | ЛБ | ЛБ |
| | г) друго | | | ЛБ | ЛБ |
| <i>II. Неоргански киселини и кислородни соединенија на неметали</i> | | | | | |
| 28.06 | Хлороводородна (солна) киселина: | | | | |
| | 1) Хлороводородна (солна) киселина | | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Хлоросулфонска киселина | | | ЛБ | ГДК |
| 28.07 | Сулфур-диоксид | | | ЛБ | ЛБ |
| 28.08 | Сулфурна киселина; олеум: | | | | |
| | 1) Сулфурна киселина: | | | | |
| | а) непречистена | | | ЛБ | ЛБ |
| | б) пречистена | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Чадлива (олеум) | | | ЛБ | ЛБ |
| 28.09 | Азотна киселина; мешаница на сулфурна и азотна киселина: | | | | |
| | 1) Азотна киселина: | | | | |
| | а) непречистена | | | ЛБ | ГДК |
| | б) пречистена | | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Мешаница на азотна и сулфурна киселина (сулфоазотна киселина) | | | ЛБ | ГДК |
| 28.10 | Анхидрид на фосфорна киселина и фосфорна киселина (мета-, орто-и пиро-): | | | | |
| | 1) Анхидрид на фосфорна киселина | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Фосфорни киселини: | | | | |
| | а) фосфорна киселина, орто- и пиро фосфорна | | | ЛБ | РК |
| | б) мета фосфорна киселина | | | ЛБ | ЛБ |
| 28.11 | Арсен триоксид, арсен пентоксид и арсенови киселини: | | | | |
| | 1) Арсен триоксид, арсен пентоксид: | | | | |
| | а) арсен триоксид (анхидрид на арсенеста киселина) | | | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-----|
| | б) арсен пентоксид (анхидрид на арсенова киселина) | ЛБ | ЛБ | | III. Халогени и сулфидни соединенија на неметали | | |
| | 2) Арсенови киселини | ЛБ | ЛБ | 28.14 | Хлорни, оксихлорни и други халогени деривати на неметали: | | |
| 28.12 | Бор оксид и борна киселина: | | | 1) | Хлорни и оксихлорни соединенија на неметали: | | |
| | 1) Бор оксид (анхидрид на борна киселина) | ЛБ | ЛБ | а) | хлорид на јод | ЛБ | ГДК |
| | 2) Борна киселина: | | | б) | хлорид на сулфур | ЛБ | ГДК |
| | а) непречистена | ЛБ | ГДК | в) | хлорид на фосфор | ЛБ | ГДК |
| | б) пречистена | ЛБ | ГДК | г) | оксихлорид на јаглерод (фосген) | ЛБ | ЛБ |
| 28.13 | Други неоргански киселини и кислородни соединенија на неметали (исклучувајќи ја водата): | | | д) | оксихлорид на фосфор | ЛБ | ГДК |
| | 1) Соединенија на флуор (флуороборна, флуороводородна, флуоросилициумска киселина): | | | е) | друго: | | |
| | а) флуороводородна киселина | ЛБ | ЛБ | 1) | оксихлориди на сулфур | ЛБ | ГДК |
| | б) флуороборна киселина | ЛБ | ЛБ | 2) | хлориди и оксихлориди на неметали или на металоиди | ЛБ | ГДК |
| | в) флуоросилициумова киселина | ЛБ | ЛБ | 3) | друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Соединенија на хлор, бром и јод (освен солна киселина): | | | 2) | Друго: | | |
| | а) бромна киселина, бром водород | ЛБ | ЛБ | а) | флуориди и оксифлуориди на неметали и металоиди | ЛБ | ЛБ |
| | б) јодна киселина | ЛБ | ЛБ | б) | бромиди и оксидбромиди на неметали или металоиди | ЛБ | ЛБ |
| | в) хлорна киселина | ЛБ | ЛБ | в) | јодиди и оксијодиди на метали или металоиди | ЛБ | ЛБ |
| | г) хипохлорна киселина | ЛБ | ЛБ | г) | халогени соединенија на метали или металоиди — други | ЛБ | ЛБ |
| | д) друго | ЛБ | ГДК | 28.15 | Сулфиди на неметали; фосфортрисулфид: | | |
| | 3) Соединенија на сулфур (освен сулфурна киселина, хлорсулфонска киселина и сулфур-диоксид): | | | 1) | Јаглерод | ЛБ | ЛБ |
| | а) хидросулфурна киселина | ЛБ | ЛБ | 2) | Арсен | ЛБ | ЛБ |
| | б) анхидрид на сулфурна киселина (сулфур триоксид) | ЛБ | ЛБ | 3) | Фосфор | ЛБ | ЛБ |
| | в) киселинчки соединенија други | ЛБ | ГДК | 4) | Трисулфид на фосфор | ЛБ | ЛБ |
| | г) друго | ЛБ | ГДК | 5) | Друго | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Соединенија на селен и телур: | | | | IV. Неоргански бази, оксиди, хидроксици и пероксиди на метали | | |
| | а) селенска и селенеста киселина, водород селенит | ЛБ | ЛБ | 28.16 | Амонијак безводен или во воден раствор: | | |
| | б) телурна и телуреста киселина, анхидрид и водород телурид | ЛБ | ЛБ | 1) | Течен | ЛБ | ГДК |
| | 5) Соединенија на азот (освен азотна киселина): | | | 2) | Во раствор | ЛБ | ГДК |
| | а) азотен оксидул | ЛБ | ГДК | 28.17 | Натриум хидроксид (натриумова каустична сода); калиум хидроксид (калиумова каустична сода); пероксиди на натриум и калиум: | | |
| | б) друго: | | | 1) | Натриум хидроксид (каустична сода): | | |
| | 1) други оксиди | ЛБ | ГДК | а) | во цврста состојба и во раствор, непроизведена по електролитен пат | ЛБ | Д |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | б) | во цврста состојба или во раствор произведен по електролитен пат | ЛБ | ГДК |
| | 6) Соединенија на фосфор: | | | в) | во лушпички | ЛБ | Д |
| | а) фосфореста киселина и анхидрид | ЛБ | ЛБ | 2) | Друго: | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | а) | калиум хидроксид: | | |
| | 7) Соединенија на јаглерод | ЛБ | ЛБ | 1) | во цврста состојба | ЛБ | ГДК |
| | 8) Соединенија на силициум | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 9) Друго: | | | | | | |
| | а) тетра борна и пироборна киселина | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) тритионска киселина | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 2) калиева лужина | ЛБ | ЛБ | 28.28 | Хидразин и хидроксиламин и нивните неоргански соли; други неоргански бази и метални оксиди, хидроксиди и пероксиди: | | |
| | б) пероксиди на натриум и калиум | ЛБ | ГДК | | | | |
| 28.18 | Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронциум, бариум и магнезиум: | | | | 1) Оксиди на жива | ЛБ | ГДК |
| | 1) На магнезиум: | | | | 2) Оксиди и хидроксиди на бакар | ЛБ | ЛБ |
| | а) оксид и хидроксид | ЛБ | ЛБ | | 3) Хидроксиди на цинк | ЛБ | ЛБ |
| | б) пероксид | ЛБ | ГДК | | 4) Оксиди и хидроксиди на кадмиум | ЛБ | ЛБ |
| | 2) на бариум | ЛБ | ГДК | | 5) Оксиди на антимон | ЛБ | ЛБ |
| | 3) на стронциум | ЛБ | ЛБ | | 6) Хидроксиди на манган | ЛБ | ЛБ |
| 28.19 | Цинков оксид; цинков пероксид: | | | | 7) Оксиди и хидроксиди на никел | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Цинков оксид (цинково белило): | | | | 8) Оксиди и хидроксиди на молибден | ЛБ | ЛБ |
| | а) активен | ЛБ | ЛБ | | 9) Оксиди и хидроксиди на тунгстен (волфрам) | ЛБ | ЛБ |
| | б) друг | ЛБ | РК | | 10) Оксиди и хидроксиди на ванадиум | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Цинков пероксид | ЛБ | ЛБ | | 11) Хидроксиди на калај | ЛБ | ЛБ |
| 28.20 | Оксид и хидроксид на алуминиум; вештачки корунд: | | | | 12) Оксиди на германиум | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Оксид и хидроксид на алуминиум: | | | | 13) Оксиди и хидроксиди на калциум | ЛБ | ЛБ |
| | а) оксид | ЛБ | ГДК | | 14) Оксиди на циркониум | ЛБ | ЛБ |
| | б) хидроксид | ЛБ | ГДК | | 15) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Вештачки корунд: | | | | V. Метални соли и персоли на неоргански киселини | | |
| | а) нормален | ЛБ | ГДК | 28.29 | Флуориди; флуоросиликати; флуороборати и други комплексни соли на флуор: | | |
| | б) благороден | ЛБ | ЛБ | | 1) Флуориди: | | |
| 28.21 | Оксиди и хидроксиди на хром: | | | | а) криолит | ЛБ | ГДК |
| | 1) Оксиди: | | | | б) натриум силикофлуорид | ЛБ | ГДК |
| | а) хром триоксид | ЛБ | ГДК | | в) други: | | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | 1) на магнезиум | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Хидроксиди | ЛБ | ЛБ | | 2) други | ЛБ | ГДК |
| 28.22 | Манганови оксиди: | | | | 2) Флуоросиликати | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Диоксид (хемиски добиена мрка руда) | ЛБ | ЛБ | | 3) Флуороборати | ЛБ | ГДК |
| | 2) Оксиди други | ЛБ | ЛБ | | 4) Други соли на флуор | ЛБ | ГДК |
| 28.23 | Оксиди и хидроксиди на железо; земјени бои што по тежина содржат 70% и повеќе врзано железо сметано како Fe ₂ O ₃ : | | | 28.30 | Хлориди и оксихлориди: | | |
| | 1) Оксиди на железо | ЛБ | ЛБ | | 1) Хлориди на: | | |
| | 2) Хидроксиди на железо | ЛБ | ЛБ | | а) жива | ЛБ | ГДК |
| | 3) Земјени бои врз база на природен оксид на железо | ЛБ | ЛБ | | б) цинк | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | | в) бакар | ЛБ | ГДК |
| | | | | | г) железо | ЛБ | ГДК |
| | | | | | д) калај | ЛБ | ГДК |
| | | | | | е) хром | ЛБ | ГДК |
| | | | | | ж) алуминиум | ЛБ | ГДК |
| | | | | | з) магнезиум | ЛБ | ГДК |
| 28.24 | Оксиди и хидроксиди на кобалт: | | | | з) бариум: | | |
| | 1) Оксиди | ЛБ | ЛБ | | 1) бариум хлорид, анхидриран | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Хидроксиди | ЛБ | ЛБ | | 2) друг | ЛБ | ГДК |
| 28.25 | Оксиди на титан | ЛБ | ЛБ | | с) калциум | ЛБ | ГДК |
| 28.26 | Оксиди на калај (стано-оксид и стани-оксид) | ЛБ | ЛБ | | и) амониум | ЛБ | ГДК |
| 28.27 | Оксиди на олово; миниум и глеф (жолто олово): | | | | ј) кобалт | ЛБ | ГДК |
| | 1) Миниум | ЛБ | ГДК | | к) никел | ЛБ | ГДК |
| | 2) Оловна глеф | ЛБ | ГДК | | л) олово | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | м) други: | | |
| | | | | | 1) стронциум хлорид | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) неоргански метали | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 3) неоргански метали | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|-----------------------|-----|--------------------------------------|--|----|-----|
| | 2) Оксихлориди на: | | | | з) антимон | ЛБ | ГДК |
| | а) бакар | ЛБ | ЛБ | с) магнезиум | | ЛБ | ГДК |
| | б) олово | ЛБ | ЛБ | и) кадмиум | | ЛБ | ГДК |
| | в) бизмут | ЛБ | ЛБ | ј) амониум | | ЛБ | ГДК |
| | г) магнезиум | ЛБ | ЛБ | к) други | | ЛБ | ГДК |
| | д) железо | ЛБ | ЛБ | 2) Полисулфиди на: | | | |
| | ѓ) други | ЛБ | ЛБ | а) калиум | | ЛБ | ГДК |
| 28.31 | Хлорити и хипохлорити: | | | б) калциум | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Хлорити | ЛБ | ЛБ | в) бариум | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Хипохлорити: | | | г) железо | | ЛБ | ГДК |
| | а) натриумов | ЛБ | ЛБ | д) калај | | ЛБ | ГДК |
| | б) други: | | | ѓ) натриум | | ЛБ | ГДК |
| | 1) калиум | ЛБ | ЛБ | е) други | | ЛБ | ГДК |
| | 2) калциум | ЛБ | ЛБ | 28.36 | Хидросулфити, вклучувајќи ги и хидросулфитите стабилизирани со органски материји; сулфоксилати | ЛБ | ГДК |
| | 3) други | ЛБ | ЛБ | 28.37 | Сулфити и хипосулфити: | | |
| 28.32 | Хлорати и перхлорати: | | | 1) Сулфити на: | | | |
| | 1) Хлорати на: | | | а) натриум | | ЛБ | ГДК |
| | а) калиум | ЛБ | ГДК | б) калиум | | ЛБ | ЛБ |
| | б) натриум | ЛБ | ГДК | в) калциум | | ЛБ | ГДК |
| | в) амониум | ЛБ | ЛБ | г) цинк | | ЛБ | ГДК |
| | г) бариум | ЛБ | ЛБ | д) друго | | ЛБ | ГДК |
| | д) железо | ЛБ | ЛБ | 2) Хипосулфити на: | | | |
| | ѓ) олово | ЛБ | ЛБ | а) натриум | | ЛБ | ГДК |
| | е) други | ЛБ | ЛБ | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Перхлорати на: | | | 28.38 | Сулфати (вклучувајќи и стипси) и персулфати: | | |
| | а) амониум | ЛБ | ГДК | 1) Сулфати на: | | | |
| | б) натриум | ЛБ | ГДК | а) натриум | | ЛБ | ГДК |
| | в) калиум | ЛБ | ГДК | б) цинк | | ЛБ | ГДК |
| | г) литиум | ЛБ | ГДК | в) магнезиум | | ЛБ | ГДК |
| | д) магнезиум | ЛБ | ГДК | г) олово | | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) други | ЛБ | ГДК | д) железо | | ЛБ | ГДК |
| 28.33 | Бромиди, оксидбромиди, бромати и пербромати и хипобромити: | | | ѓ) бариум | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Бромиди и оксидбромиди | ЛБ | ЛБ | е) бакар (син камен) | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Бромати и пербромати | ЛБ | ЛБ | ж) никел | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Хипобромити | ЛБ | ЛБ | з) амониум | | ЛБ | ГДК |
| 28.34 | Јодиди, оксијодиди, јодати и перјодати: | | | с) алуминиум | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Јодиди и оксијодиди на: | | | и) калиум (над 52% К ₂ О) | | ЛБ | ГДК |
| | а) калиум | ЛБ | ЛБ | ј) манган | | ЛБ | ГДК |
| | б) амониум | ЛБ | ЛБ | к) кобалт | | ЛБ | ГДК |
| | в) жива | ЛБ | ЛБ | л) жива | | ЛБ | ГДК |
| | г) кадмиум | ЛБ | ЛБ | љ) кадмиум | | ЛБ | ГДК |
| | д) други: | | | м) литиум | | ЛБ | ГДК |
| | 1) натриум јодид | ЛБ | ЛБ | н) хром | | ЛБ | ГДК |
| | 2) други | ЛБ | ЛБ | њ) други | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Јодати и перјодати на: | | | 2) Стипси: | | | |
| | а) калиум | ЛБ | ЛБ | а) амониумова | | ЛБ | ГДК |
| | б) натриум | ЛБ | ЛБ | б) калиумова | | ЛБ | ГДК |
| | в) други | ЛБ | ЛБ | в) хромна | | ЛБ | ГДК |
| | 28.35 | Сулфиди, полисулфиди: | | г) други | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Сулфиди на: | | | 3) Персулфати: | | ЛБ | ГДК |
| | а) натриум | ЛБ | ГДК | 28.39 | Нитрити и нитрати: | | |
| | б) цинк | ЛБ | ГДК | 1) Нитрити на: | | | |
| | в) бариум | ЛБ | ГДК | а) натриум | | ЛБ | ЛБ |
| | г) олово | ЛБ | ГДК | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | д) жива | ЛБ | ГДК | 2) Нитрати на: | | | |
| | ѓ) железо | ЛБ | ГДК | а) бизмут | | ЛБ | ГДК |
| | е) бакар | ЛБ | ГДК | б) бариум | | ЛБ | ГДК |
| | ж) калциум | ЛБ | ГДК | в) калциум | | ЛБ | ГДК |
| | | | | г) натриум (над 16,3% азот) | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------|----|-----|--|---|----|-----|
| | д) калиум | ЛБ | ЛБ | 3) Натриум | | ЛБ | ЛБ |
| | е) бакар | ЛБ | ГДК | 4) Железо | | ЛБ | ГДК |
| | ж) жива | ЛБ | ГДК | 5) Олово | | ЛБ | ГДК |
| | з) магнезиум | ЛБ | ГДК | 6) Калциум | | ЛБ | ГДК |
| | с) алуминиум | ЛБ | ГДК | 7) Калиум | | ЛБ | ГДК |
| | и) кадмиум | ЛБ | ГДК | 8) Други | | ЛБ | ГДК |
| | ј) цинк | ЛБ | ГДК | | | | |
| | к) кобалт | ЛБ | ГДК | 28.44 Фулминати, цијанати и тиоцијанати: | | | |
| | л) литиум | ЛБ | ГДК | 1) Фулминати | | ЛБ | ЛБ |
| | љ) никел | ЛБ | ГДК | 2) Цијанати | | ЛБ | ЛБ |
| | м) други | ЛБ | ГДК | 3) Тиоцијанати | | ЛБ | ЛБ |
| 28.40 Фосфити, хипофосфити и | | | | 4) Изоцијанати: | | | |
| 1) Фосфити | | ЛБ | ГДК | а) за полиуретански пени | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Хипофосфити | | ЛБ | ГДК | б) други | | ЛБ | ЛБ |
| 3) Фосфати на: | | | | | | | |
| а) амонииум: | | | | 28.45 Силикати; трговски натриум и калиум силикати на: | | | |
| 1) со помалку од 6 mg | | | | 1) Натриум | | ЛБ | ЛБ |
| арсен по kg | | ЛБ | ГДК | 2) Калиум | | ЛБ | ЛБ |
| 2) други | | ЛБ | ГДК | 3) Хром | | ЛБ | ЛБ |
| б) калиум | | ЛБ | ГДК | 4) Бакар | | ЛБ | ЛБ |
| в) натриум: | | | | 5) Олово | | ЛБ | ЛБ |
| 1) натриумтриполи- | | ЛБ | ГДК | 6) Калциум | | ЛБ | ЛБ |
| фосфат | | | | 7) Други | | ЛБ | ЛБ |
| 2) други фосфати на | | ЛБ | ГДК | | | | |
| натриум | | | | 28.46 Борати и перборати: | | | |
| г) калциум: | | | | 1) Борати на: | | | |
| 1) дикалциум фосфат | | ЛБ | ГДК | а) натриум | | ЛБ | ГДК |
| 2) други фосфати на | | ЛБ | ГДК | б) цинк | | ЛБ | ГДК |
| калциум | | | | в) кобалт | | ЛБ | ГДК |
| д) други | | ЛБ | ГДК | г) кадмиум | | ЛБ | ГДК |
| 28.41 Арсенити и арсенати: | | | | д) манган | | ЛБ | ГДК |
| 1) Арсенити | | ЛБ | ЛБ | е) други | | ЛБ | ГДК |
| 2) Арсенити на: | | | | 2) Перборати на: | | | |
| а) жива | | ЛБ | ЛБ | а) натриум | | ЛБ | РК |
| б) калциум | | ЛБ | ЛБ | б) калциум | | ЛБ | РК |
| в) антимон | | ЛБ | ЛБ | в) калиум | | ЛБ | РК |
| г) други | | ЛБ | ЛБ | г) други | | ЛБ | РК |
| 28.42 Карбонати и перкарбонати, | | | | 28.47 Соли на метални киселини | | | |
| трговски амониум карбонат | | | | (на пример: хромати, пер- | | | |
| кој содржи амониум кар- | | | | манганати, станати итн.): | | | |
| багат: | | | | 1) Хромати: | | | |
| 1) Натриум карбонат неутрален (калцинирана со- | | ЛБ | ГДК | а) натриум бихромат | | ЛБ | РК |
| да) | | | | б) калиум бихромат | | ЛБ | ГДК |
| 2) Друго: | | | | в) дицијантетраидрокси- | | ЛБ | ГДК |
| а) карбонати на: | | | | хромат | | ЛБ | ГДК |
| 1) амониум | | ЛБ | ГДК | г) олово | | ЛБ | ГДК |
| 2) бакар | | ЛБ | ГДК | д) цинк | | ЛБ | ГДК |
| 3) калиум | | ЛБ | ГДК | е) алуминиум | | ЛБ | ГДК |
| 4) калциум | | ЛБ | ЛБ | ж) амониум | | ЛБ | ГДК |
| 5) магнезиум | | ЛБ | ГДК | з) други: | | | |
| 6) олово | | ЛБ | ЛБ | 1) хромат на бариум | | ЛБ | ГДК |
| 7) бизмут | | ЛБ | ЛБ | 2) други | | ЛБ | ГДК |
| 8) други: | | | | 2) Перманганати | | ЛБ | ГДК |
| а) натриум бикар- | | ЛБ | ГДК | 3) Станати | | ЛБ | ГДК |
| бонат | | | | 4) Други: | | | |
| б) карбонати други | | ЛБ | ГДК | а) манганати и манганити | | ЛБ | ГДК |
| б) перкарбонати | | ЛБ | ГДК | б) други | | ЛБ | ГДК |
| 28.43 Цијаниди и комплексни ци- | | | | | | | |
| јаниди. | | | | | | | |
| Цијаниди на: | | | | | | | |
| 1) Бакар | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 2) Цинк | | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|--|----|-----|
| 28.48 | Други соли и перокси соли на неоргански киселини, но не вклучувајќи и азиди: | | | 3) | Соли и други органски и неоргански соединенија на благородни метали: | | |
| | 1) Сулфамати на: | | | а) | сребро нитрат | ЛБ | ГДК |
| | а) амониум | ЛБ | ГДК | б) | друго: | | |
| | б) бакар | ЛБ | ГДК | 1) | соли | ЛБ | ГДК |
| | в) олово | ЛБ | ГДК | 2) | друго | ЛБ | ГДК |
| | г) манган | ЛБ | ГДК | 28.50 | Фисиони хемиски елементи и изотопи; други радиоактивни хемиски елементи и радиоактивни изотопи; неоргански и органски соединенија на такви елементи или изотопи, хемиски определени или не; легури, дисперзии и кермети, што содржат кој и да е од овие елементи, изотопи или соединенија: | | |
| | д) други | ЛБ | ГДК | 1) | Радиоактивни хемиски елементи: | | |
| | 2) Селенати на: | | | а) | уран | ЛБ | ЛБ |
| | а) алуминиум | ЛБ | ГДК | б) | плутониум | ЛБ | ЛБ |
| | б) калциум | ЛБ | ГДК | в) | друго | ЛБ | ЛБ |
| | в) железо | ЛБ | ГДК | 2) | Радиоактивни изотопи: | | |
| | г) магнезиум | ЛБ | ГДК | а) | природни | ЛБ | ЛБ |
| | д) стронциум | ЛБ | ГДК | б) | вештачки | ЛБ | ЛБ |
| | е) други | ЛБ | ГДК | 3) | Неоргански и органски соединенија | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Селенити на: | | | 28.51 | Изотопи и нивни неоргански или органски соединенија хемиски определени или неопределени, освен изотопите и соединенијата од тар. бр. 28.50: | | |
| | а) цинк | ЛБ | ГДК | 1) | Деутериум и негови соединенија, вклучувајќи и тешка вода | ЛБ | ЛБ |
| | б) бариум | ЛБ | ГДК | 2) | Друго | ЛБ | ЛБ |
| | в) натриум | ЛБ | ГДК | 28.52 | Неоргански и органски соединенија на ториум, уран, цезиум во U 235, од метали на ретки земји, итриум или скандиум меѓусебно измешани или неизмешани: | | |
| | г) други | ЛБ | ГДК | 1) | Уран | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Персоли на неоргански киселини | ЛБ | ГДК | 2) | Ториум | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Друго: | | | 3) | Цериум | ЛБ | ЛБ |
| | а) хлориди и хлорати двојни или сложени | ЛБ | ЛБ | 4) | Друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) бромиди двојни или сложени | ЛБ | ЛБ | 28.53 | Течен воздух (без оглед дали се благородните гасови издвоени или не); компримиран воздух | ЛБ | ЛБ |
| | в) јодиди двојни или сложени | ЛБ | ЛБ | 28.54 | Водород пероксид (вклучувајќи и водород пероксид во цврста состојба) | ЛБ | ГДК |
| | г) сулфати двојни или сложени | ЛБ | ЛБ | 28.55 | Фосфиди на: | | |
| | д) нитрати двојни или сложени | ЛБ | ЛБ | 1) | Калциум | ЛБ | ЛБ |
| | е) фосфати двојни или сложени | ЛБ | ЛБ | 2) | Цинк | ЛБ | ЛБ |
| | ж) карбонати и бикарбонати двојни или сложени | ЛБ | ГДК | 3) | Железо (со 15% или повеќе фосфор) | ЛБ | ЛБ |
| | з) цијанати, фулминати и силикати двојни или сложени | ЛБ | ЛБ | 4) | Бакар (со повеќе од 8% фосфор) | ЛБ | ЛБ |
| | з) соли и персоли на неоргански киселини, други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | VI. Разно | | | | | | |
| 28.49 | Благородни метали во колоидна состојба; амалгами на благородни метали; соли и други органски или неоргански соединенија на благородни метали, вклучувајќи и албуминати, протеинати, танинати и слични соединенија, хемиски определени или не: | | | | | | |
| | 1) Благородни метали во колоидна состојба: | | | | | | |
| | а) сребро колоидно | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) злато колоидно | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) благородни метали колоидни други | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Амалгами на благородни метали: | | | | | | |
| | а) сребро | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|--|----|-----|---|--|----|-----|
| 5) Магнезиум | | ЛБ | ЛБ | Глава 29 — Органско-хеми- ски производи | | | |
| 6) Други | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 28.56 | Карбиди (силициум карбид, карбид на бор, метални карбиди): | | | <i>I. Јаглеводороди и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати</i> | | | |
| 1) | Калциум карбид | ЛБ | ГДК | 29.01 | Јаглеводороди: | | |
| 2) | Други на: | | | 1) | Стирол (стирен) | ЛБ | ЛБ |
| | а) силициум (карборун- дум) | ЛБ | ЛБ | 2) | Други: | | |
| | б) алуминиум | ЛБ | ЛБ | а) | бутан | ЛБ | ЛБ |
| | в) хром | ЛБ | ЛБ | б) | ацетилен | ЛБ | ЛБ |
| | г) молибден | ЛБ | ЛБ | в) | бензол, толуол, ксилол: | | |
| | д) тунгстен | ЛБ | ЛБ | 1) | бензол | ЛБ | ЛБ |
| | е) ванадиум | ЛБ | ЛБ | 2) | толуол | ЛБ | ЛБ |
| | ж) тантал | ЛБ | ЛБ | 3) | ксилол | ЛБ | ЛБ |
| | з) бор | ЛБ | ЛБ | г) | нафталин | ЛБ | ГДК |
| | с) титан | ЛБ | ЛБ | д) | пропан | ЛБ | ЛБ |
| | с) други | ЛБ | ЛБ | е) | други: | | |
| | | | | 1) | јаглеводороди гасо- вити | ЛБ | ЛБ |
| 28.57 | Хидриди, нитриди и азиди; силициди и бориди: | | | 2) | антрацен | ЛБ | ЛБ |
| 1) | Хидриди на: | | | 3) | јаглеводороди аро- матични, други | ЛБ | ГДК |
| а) | алуминиум | ЛБ | ЛБ | 4) | децилбензол | ЛБ | РК |
| б) | калциум | ЛБ | ЛБ | 5) | тетрамерпропилен | ЛБ | ЛБ |
| в) | литиум | ЛБ | ЛБ | 6) | етил бензол и кумол | ЛБ | ЛБ |
| г) | нитриум | ЛБ | ЛБ | 7) | јаглеводороди други (освен гасовити и ароматични) | ЛБ | ЛБ |
| д) | тантал | ЛБ | ЛБ | 29.02 | Халогени деривати на јаг- леводороди: | | |
| е) | титан | ЛБ | ЛБ | 1) | Јаглентетрахлорид | ЛБ | ЛБ |
| е) | други | ЛБ | ЛБ | 2) | Трихлоретилен | ЛБ | РК |
| 2) | Нитриди на: | | | 3) | Тетрахлоретилен, хекса- хлорбензол, хексахлор- етилен: | | |
| а) | алуминиум | ЛБ | ЛБ | а) | тетрахлоретилен (пер- хлоретилен) | ЛБ | РК |
| б) | титан | ЛБ | ЛБ | б) | хексахлорбензол | ЛБ | ЛБ |
| в) | други | ЛБ | ЛБ | в) | хексахлоретан | ЛБ | ЛБ |
| 3) | Силициди | ЛБ | ЛБ | 4) | Винилхлорид мономер | ЛБ | ЛБ |
| 4) | Бориди | ЛБ | ЛБ | 5) | Хексахлорциклохексан (линдан) | ЛБ | ЛБ |
| 5) | Азиди | ЛБ | ЛБ | 6) | Дихлордифенилтрихло- ретан (DDT) | ЛБ | ЛБ |
| 28.58 | Други неоргански соединени- ја (вклучувајќи ја и дести- лираната и проводливата во- да и водата од слична чистота); амалгами, освен амал- гамите од благородни метали: | | | 7) | Хлороформ (трихлорме- тан) | ЛБ | ГДК |
| 1) | Живин аминоклорид | ЛБ | ЛБ | 8) | Бромформ | ЛБ | ЛБ |
| 2) | Амалгами, освен од благо- родни метали | ЛБ | ЛБ | 9) | Јодоформ | ЛБ | ЛБ |
| 3) | Цијанамид | ЛБ | ГДК | 10) | Метилхлорид (моноклор- метан) | ЛБ | ГДК |
| 4) | Дестилирана вода | ЛБ | ГДК | 11) | Етилхлорид (хлоретан) | ЛБ | ЛБ |
| 5) | Друго: | | | 12) | Метилбромид | ЛБ | ЛБ |
| а) | оксисулфиди на сили- циум, на арсен и на јаглород | ЛБ | ЛБ | 13) | Етилбромид | ЛБ | ЛБ |
| б) | цијаноген хлорид и хлорид на тиокарбонил | ЛБ | ЛБ | 14) | Метилјодид | ЛБ | ЛБ |
| в) | цијаниди на неметали | ЛБ | ЛБ | 15) | Етилјодид | ЛБ | ЛБ |
| г) | неоргански соединени- ја, други | ЛБ | ГДК | 16) | Бромциклохексан | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 17) | Фреон (дихлордифлуоро- метан) | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 18) | Друго: | | |
| | | | | а) | хлорметани, други | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) | дихлоретан | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-----|
| | в) хлорбензоли, други | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | г) бром деривати на јаглеводород | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | д) халогени деривати на јаглеводород | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 29.03 | Сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати на јаглеводород: | | | 29.06 | Феноли и виши феноли: | | |
| | 1) додецилбензолсулфонат, додецилбензолсулфонска киселина, сулфонати на масни киселини | ЛБ | ЛБ | | 1) Феноли: | | |
| | 2) Нитробензол, динитробензол, нитротолуол: | | | | а) непречистени | ЛБ | ГДК |
| | а) динитробензол | Д | Д | | б) пречистени | ЛБ | РК |
| | б) нитробензол | Д | Д | | 2) Крезол и ксиленоли: | | |
| | в) нитротолуол | ЛБ | ГДК | | а) крезол | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Други сулфодеривати | ЛБ | ЛБ | | б) ксиленоли | ЛБ | ГДК |
| | 4) Други нитродеривати: | | | | 3) Нафтоли | ЛБ | ЛБ |
| | а) ди- и тринитротолуол | Д | Д | | 4) Полифеноли: | | |
| | б) нитро-метан, нитро-етан, нитро-пропан | ЛБ | ЛБ | | а) резорцин и хидрохинон | ЛБ | ЛБ |
| | в) нитродеривати други | ЛБ | ГДК | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | 5) Други нитрозодеривати | ЛБ | ГДК | 29.07 | Халогени, сулфо-, нитро и нитрозо-деривати на фенол и фенол-алкохол: | | |
| | 6) Друго | ЛБ | ЛБ | | 1) Халогени деривати: | | |
| | II. Алкохоли, нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати | | | | а) хлор феноли | ЛБ | ЛБ |
| 29.04 | Ациклични алкохоли, нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | | | б) деривати на фенол и фенолалкохол, други | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Метанол (метил-алкохол): | | | | 2) Сулфо-деривати: | | |
| | а) непречистен | ЛБ | ЛБ | | а) нафтолсулфонска киселина | ЛБ | ЛБ |
| | б) пречистен | ЛБ | ЛБ | | б) деривати на фенол и фенолалкохол, други | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Други: | | | | 3) Нитро-деривати: | | |
| | а) етилхексанол | ЛБ | ЛБ | | а) тринитрофенол | ЛБ | ЛБ |
| | б) стилиленгликол | ЛБ | ЛБ | | б) динитро орто- крезол | ЛБ | ЛБ |
| | в) пропил, n-пропил и изопропил алкохол | ЛБ | ЛБ | | в) друго | ЛБ | ЛБ |
| | г) бутил, n-бутил и изобутил алкохол | ЛБ | ЛБ | | 4) Нитрозо-деривати | ЛБ | ЛБ |
| | д) други ациклични алкохоли: | | | | 5) Други (мешани) | ЛБ | ЛБ |
| | 1) амилни алкохоли | ЛБ | ЛБ | | IV. Етри, пероксиди на алкохол, пероксиди на етар, епоксиди со тричлен и четричлен прстен, ацетали и полуацетали и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати | | |
| | 2) полиалкохоли | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) моноалкохоли | ЛБ | ЛБ | 29.08 | Етри, етаралкохоли, етарфеноли, етарфенол-алкохоли, и пероксиди на етар, нивни халогени, сулфо-, нитро и нитрозо-деривати: | | |
| | 4) други | ЛБ | ЛБ | | 1) Етил-етар | ЛБ | ЛБ |
| | е) други: | | | | 2) Етриоксиди ациклични | ЛБ | ЛБ |
| | 1) гликоли други | ЛБ | ЛБ | | 3) Етриоксиди циклични | ЛБ | ЛБ |
| | 2) хлорал хидрат | ЛБ | ЛБ | | 4) Етриоксиди ароматични | ЛБ | ЛБ |
| | 3) алкохоли ациклични и други деривати | ЛБ | ЛБ | | 5) Етриоксиди алкохоли | ЛБ | ЛБ |
| 29.05 | Циклични алкохоли, нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | | | 6) Етриоксиди феноли | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Холестерин | ЛБ | ЛБ | | 7) Пероксиди на алкохол | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Циклични алкохоли | ЛБ | ЛБ | | 8) Пероксиди на етар | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Ароматичен алкохол | ЛБ | ЛБ | | 9) Друго: | | |
| | 4) Други: | | | | а) етри други | ЛБ | ЛБ |
| | а) ментол | ЛБ | ЛБ | | б) други деривати на етар | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|--|--|-----|-----|
| 29.09 | Епоксиди, епоксиалкохоли, епоксифеноли и епоксигтри со тричлен или четиричлен прстен и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | | | | | |
| | 1) Етил-оксид | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Епилхлорхидрин | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 29.10 | Ацетали и полуацетали и ацетали и полуацетали со прости или комплексни кислородни функции и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | | | | | |
| | 1) Пиперонилбутоксид | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | V. Соединенија со особини на алдехиди | | | | | | |
| 29.11 | Алдеҳиди, алдеҳид-алкохоли, алдеҳид-етри, алдеҳид феноли и други алдеҳиди со прости или комплексни кислородни функции: | | | | | | |
| | 1) Формалдеҳид | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Ванилин | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Ациклични алдеҳиди, освен формалдеҳид | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 4) Циклични алдеҳиди | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 5) Ароматични алдеҳиди | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 6) Алдеҳиди на алкохол | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 7) Алдеҳиди на етар | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 8) Алдеҳиди на фенол, освен ванилин | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 9) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 29.12 | Халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати на производите од тар. бр. 29.11 на: | | | | | | |
| | 1) Ациклични алдеҳиди: | | | | | | |
| | а) хлорал | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Циклични алдеҳиди | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Ароматични алдеҳиди | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 4) Алдеҳиди на алкохол | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 5) Алдеҳиди на етар | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 6) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | VI. Соединенија со особини на кетони или хинони | | | | | | |
| 29.13 | Кетони, кетон-алкохоли, кетон-феноли, кетон-алдеҳиди, хинони, хинон-алкохоли, хинон-феноли, хинон-алдеҳиди и други кетони и хинони со прости или комплексни кислородни функции и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | | | | | |
| | 1) Монокетони: | | | | | | |
| | а) ацетон: | | | | | | |
| | 1) непречистен | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) пречистен | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Поликетони | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | | | | 3) Камфор: | | | |
| | | | | а) природен суров | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Ароматични кетони | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 5) Кетон-алкохоли | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 6) Кетон-алдеҳиди | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 7) Кетон-феноли | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 8) Халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 9) Друго: | | | |
| | | | | а) хинони | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) друго | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | VII. Киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини, нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати | | | |
| | | | | 29.14 | Еднобазни киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини, нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | |
| | | | | | 1) Ациклични киселини и нивни анхидриди: | | |
| | | | | | а) мравја киселина | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) оцетна киселина | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) оцетен анхидрид | ЛБ | ГДК |
| | | | | | г) друго: | | |
| | | | | | 1) хлор на оцетна киселина, друга | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) олеин, олеинска киселина (освен технички олеин), линолеинска киселина | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 3) валеријанска киселина | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 4) палмитинска киселина | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 5) стеаринска киселина | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 6) киселини еднобазни други | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 7) други анхидриди | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) Соли на ациклични киселини: | | |
| | | | | | а) ацетати на: | | |
| | | | | | 1) олово | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) алуминиум | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 3) кобалт | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 4) калиум | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 5) бакар | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 6) кадмиум | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 7) жива | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 8) цинк | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 9) други | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | б) формиати | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) стеарати: | | |
| | | | | | 1) на магнезиум, калиум и цинк | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) други | ЛБ | ГДК |
| | | | | | г) други соли | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 3) Естри на ациклични киселини: | | |
| | | | | | а) етилацетат | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) бутилацетат | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) амилацетат | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | г) винилацетат | ЛБ | ЛБ | | с) други: | | |
| | д) други естри: | | | | 1) сулфосалицилна киселина | ЛБ | ГДК |
| | 1) метил ацетат | ЛБ | ГДК | | 2) органски киселини други | ЛБ | ЛБ |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | 2) Фероглуколат | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Циклични киселини и анхидриди, соли и естри: | | | | 3) Натриум холат | ЛБ | ЛБ |
| | а) бензоева киселина | ЛБ | ЛБ | | 4) Метил салицилат | ЛБ | ЛБ |
| | б) натриумбензоат | ЛБ | ГДК | | 5) Друго: | | |
| | в) халогени деривати | ЛБ | ГДК | | а) бизмут галат базичен | ЛБ | ЛБ |
| | г) сулфонирани деривати | ЛБ | ГДК | | б) бизмут салицилат | ЛБ | ЛБ |
| | д) друго | ЛБ | ГДК | | в) калциум глуколат | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Друго: | | | | г) соли и деривати на органски киселини, други | ЛБ | ЛБ |
| | а) нафтоинска киселина | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) монохлор-оцетна киселина | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 29.15 | Повеќебазни киселини, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | | | VIII. Естри на неоргански киселини, нивни соли и нивни халогени-, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати | | |
| | 1) Киселини, нивни анхидриди и соли: | | | 29.17 | Естри на сулфурна киселина и нивни соли, и нивни халогени-, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | |
| | а) оксална киселина и соли: | | | | 1) Етил сулфат | ЛБ | ЛБ |
| | 1) непречистена | ЛБ | ЛБ | | 2) Метил сулфат | ЛБ | ЛБ |
| | 2) пречистена | ЛБ | ЛБ | | 3) Пропил сулфат | ЛБ | ЛБ |
| | 3) соли на оксална киселина | ЛБ | ЛБ | | 4) Естри на сулфурна и сулфуреста киселина | ЛБ | ЛБ |
| | б) малеинска киселина и анхидрид | ЛБ | ЛБ | | 5) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | в) фтална киселина и анхидрид | ЛБ | РК | 29.18 | Естри на азотна и азотеста киселина и нивни халогени-, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | |
| | г) друго: | | | | 1) Нитроглицерин | ЛБ | Д |
| | 1) адипинска киселина | ЛБ | ЛБ | | 2) Динитрогликол | Д | Д |
| | 2) киселини повеќебазни други | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго | Д | Д |
| | 3) друго | ЛБ | ЛБ | 29.19 | Естри на фосфорна киселина и нивни соли, вклучувајќи лактофосфати, и нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | |
| | 2) Естри: | | | | 1) Глицерфосфорна киселина | ЛБ | ЛБ |
| | а) диоктилфталат | ЛБ | РК | | 2) Глицерфосфати | ЛБ | ЛБ |
| | б) дибутилфталат | ЛБ | РК | | 3) Инозитхексафосфорна киселина (фитин) | ЛБ | ЛБ |
| | в) естри на фтална киселина, други | ЛБ | ЛБ | | 4) Трибутилфосфат | ЛБ | ЛБ |
| | г) други | ЛБ | ЛБ | | 5) Трифенилфосфат | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | 6) Друго: | | |
| 29.16 | Киселини на алкохол, алдеhid, кетон, фенол и други киселини со прости или комплексни кислородни функции, нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | | | а) трикрезилфосфат | ЛБ | ГДК |
| | 1) Киселини: | | | | б) лактофосфати | ЛБ | ЛБ |
| | а) лимонска | ЛБ | РК | | в) естри фосфорни, соли и деривати, други | ЛБ | ЛБ |
| | б) млечна | ЛБ | ГДК | 29.20 | Естри на јаглена киселина и нивни соли и нивни халогени-, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | |
| | в) глуконска | ЛБ | ЛБ | | 1) Гвајаколкарбонат (дуотал) | ЛБ | ЛБ |
| | г) фенилгликолна | ЛБ | ЛБ | | 2) Етилортокарбонат | ЛБ | ЛБ |
| | д) салицилна | ЛБ | ГДК | | | | |
| | е) гална | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | е) холна и дезоксихолна | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | ж) винска | ЛБ | ГДК | | | | |
| | з) хектоглуконска | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 3) Метилортокарбонат | ЛБ | ЛБ | | б) аминокиселини други | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | | в) триетаноламин | ЛБ | ЛБ |
| 29.21 | Други естри на минерални киселини (освен естри на халогени киселини) и нивни соли, нивни халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: | | | | г) аминокоединенија други | ЛБ | ГДК |
| | 1) Естри на силициумска киселина | ЛБ | ЛБ | 29.24 | Кватернерни амониумови соли и хидроксици; лецитини и други фосфо-аминолипиди: | | |
| | 2) Натриум дибутилдитиофосфат | ЛБ | ЛБ | | 1) Сукцинил-холин-јодид | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Глицероборна киселина | ЛБ | ЛБ | | 2) Бензалконитум хлорид (алкил-бензил-диметиламониум хлорид) | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | | 3) Лецитин и други фосфоаминолипиди | ЛБ | ЛБ |
| | IX. Азотни соединенија | | | | 4) Друго: | | |
| 29.22 | Амино-соединенија: | | | | а) холин и други органски амониумови соли | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Ациклични моноамини | ЛБ | ГДК | | б) амониум соли и хидроксици други | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Ациклични полиамини | ЛБ | ЛБ | 29.25 | Амидо-соединенија: | | |
| | 3) Циклични, цикленични и циклотерпенски моноамини и полиамини: | | | | 1) Ациклични амиди: | | |
| | а) моноамини други | ЛБ | ГДК | | а) уреа над 45% азот | ЛБ | РК |
| | б) други циклични полиамини | ЛБ | ЛБ | | б) аспарагин и негови соли | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | в) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Ароматски моноамини | ЛБ | ГДК | | 2) Циклични амиди: | | |
| | 5) Ароматски полиамини | ЛБ | ЛБ | | а) уреини | ЛБ | ЛБ |
| | 6) Анилин | ЛБ | ГДК | | б) уреиди | ЛБ | ЛБ |
| | 7) Бензидин | ЛБ | ЛБ | | в) други: | | |
| | 8) Друго: | | | | 1) барбитурна киселина и деривати | ЛБ | ГДК |
| | а) соли на анилин | ЛБ | ГДК | | 2) ацетанилид, ацетил и етил ацетанилид, фенацетин, и др. | ЛБ | ГДК |
| | б) толуидин и соли на толуидин | ЛБ | ЛБ | | 3) други | ЛБ | ЛБ |
| | в) нафтиламин и соли на нафтиламин | ЛБ | ГДК | 29.26 | Имидо — или имино-соединенија: | | |
| | г) друго | ЛБ | ЛБ | | 1) Имиди: | | |
| 29.23 | Амино-соединенија со прости или комплексни киселински функции: | | | | а) ортосулфобензоични (сахарин) | ЛБ | ГДК |
| | 1) Натриум глутаминат | ЛБ | ЛБ | | б) алфимид (алфа-фенил-алфа етилглутаминид) | ЛБ | ГДК |
| | 2) Динидрил (2-дифенилметокси, n -диметил-етиламин хидрохлорид), хептанон (6-диметиламино-4, 4-дифенилхептанон — хидрохлорид), хелкамон (диетил-аминоетил-естер фенилциклохексемил на оцетна киселина), диетил-аминоетил естер циклохексилфенил на оцетна киселина хидрохлорид, абехол хлорфенил-фенил диметил — аминопропанол хидрохлорид | ЛБ | ГДК | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | 3) Прокаин хидрохлорид | ЛБ | ЛБ | | 2) Имини: | | |
| | 4) Метол | ЛБ | ГДК | | а) гванидини | ЛБ | ГДК |
| | 5) Друго: | | | | б) алдимини | ЛБ | ГДК |
| | а) параамино бензоева и параамино-салицилна киселина | ЛБ | ЛБ | | в) други: | | |
| | | | | | 1) хексаметилентетрамин, негови соли и деривати | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) други | ЛБ | ГДК |
| | | | | 29.27 | Нитрилни соединенија: | | |
| | | | | | 1) Акрилонитрилмономер | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) Други | ЛБ | ГДК |
| | | | | 29.28 | Диазо-, азо- и азокси соединенија | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 29.29 | Органски деривати на хидразин и хидроксиламин | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 29.30 | Други азотни соединенија: | | |
| | | | | | 1) Азиди на карбоксилна киселина и ивотијаниди | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) Друго | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|--|--|----|------|
| X. Органско-неоргански и хетероциклични соединенија: | | | | тан на сулфонска киселина, пливафен 3-ацетил 10-диметил — аминокропил-фенотиазин малеат, виоформ (јодохлор окскинолин) | | | |
| 29.31 | Органски тио-соединенија: | | | | | | |
| | 1) Тетидис (М-М-Тетраетил-тиурам дисулфид) | ЛБ | ЛБ | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Мертиосол (натриева сол на етилмеркуритиосалицилна киселина) | ЛБ | ЛБ | 6) Хлорпромазин (2-хлоро-10) 3-диметил-аминокропил (фенотиазин) | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Ксантати: | | | 7) Аминопирин | | ЛБ | ГДК |
| | а) ксантати за флотација на руди | ЛБ | ГДК | 8) Сантонин | | ЛБ | ЛБ |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | 9) Кумарин и метил кумарин | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Тиодигликол | ЛБ | ГДК | 10) Етил кумарин | | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Тиокарбамати | ЛБ | ЛБ | 11) Фенолфталеин | | ЛБ | ЛБ |
| | 6) Цистеин | ЛБ | ЛБ | 12) Друго: | | | |
| | 7) Метиомин | ЛБ | ЛБ | а) пиридин | | ЛБ | ГДК |
| | 8) Друго: | | | б) кумарон, лактони и лактами други | | ЛБ | ЛБ |
| | а) тиоетри | ЛБ | ГДК | в) аналгезин, нуклеинска киселина | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | г) коенцими | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | д) хетероциклични соединенија други | | ЛБ | ЛБ |
| 29.32 | Органски соединенија на арсен: | | | 29.36 | Сулфамидя: | | |
| | 1) Acidum carbamido-fenil-arsenicum | ЛБ | ЛБ | 1) Сулфацетамин — Na, сулфадимидин, сулфадимидия- Na, сулфагванидин, сулфаниламид, N-ацетил сулфисоксасол, хидрохлоротиазид, сулфафеназол, сулфацетамид, сулфацетамид-Na | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго: | | | 2) Други: | | | |
| | а) арсенобензоли | ЛБ | ЛБ | а) хлорамини и нивни соли | | ЛБ | ЛБ |
| | б) арсенови органски соединенија други | ЛБ | ЛБ | б) аминсулфамиди CD-3 | | ЛБ | ЛБ |
| 29.33 | Органски соединенија на жива: | | | в) други | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Фенил ацетат на жива | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Димер капрол | ЛБ | ЛБ | 29.37 | Султони и султами: | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 1) Султони | | ЛБ | ЛБ |
| 29.34 | Други органско-неоргански соединенија: | | | 2) Султами: | | | |
| | 1) Тетраетил на олово | ЛБ | ЛБ | а) диацетилдифенол изатин | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | б) други | | ЛБ | ЛБ |
| 29.35 | Хетероциклични соединенија; нуклеински киселини: | | | XI. Провитамини, витамини, хормони и ензими, природни или произведени со синтеза | | | |
| | 1) Фурфурол | ЛБ | ЛБ | 29.38 | Провитамини и витамини, природни, или произведени со синтеза (вклучувајќи ги и природните концентрати), нивни деривати што првенствено се употребуваат како витамини, и нивни мешанци, во кој и да е раствор или не: | | |
| | 2) Пиперазин, изопропилфеназон, хлорбеноксамин, фенилбутазен: | | | 1) Провитамини немешани, во воден раствор или не: | | | |
| | а) пиперазин | ЛБ | ЛБ | а) никотинска киселина, нејзини калциумови и натриумови соли | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | б) други, освен деривати на никотинска киселина | | ЛБ | ЛБ** |
| | 3) Диадрил (1-хлорбензхидрил-4 (метил) бензилпиперазин-дихидро- хлорид) | ЛБ | ЛБ | 2) Витамини немешани, во воден раствор или не: | | | |
| | 4) Прометазин (N-) 2 (Диметиламино- N-пропил), фенотиазин хидрохлорид | ЛБ | ЛБ | а) витамини А, В ₁ , В ₂ , В ₆ , В ₁₂ и Н: | | | |
| | 5) 2-бензил, 4,5 имидазолин хидрохлорид, 2-(1-нафтил метил) имидазолин нитрат, 1-нафтил-метил имидазолин хидрохлорид, 1,4-дихидразинофталазин сулфат, пиперазин адипат, диетиламид на никотинска киселина, дипирон-новалгетол, натриумова сол 4-метиламинофеназон — ме- | | | 1) витамин А, освен неговите деривати | | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-------|---|----|------|-------|--|--|-----|-----|
| | 2) витамин B ₆ и неговите деривати | ЛБ | ГДК | | <i>XII. Гликозиди и растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, нивни естри, нивни естри и други деривати</i> | | | |
| | 3) други: | | | | | | | |
| | 1) витамин B ₂ | ЛБ | ЛБ | | | | | |
| | 2) витамини други | ЛБ | ЛБ** | | | | | |
| | б) никотинамид (витамин B ₃) | ЛБ | ЛБ** | 29.41 | | Гликозиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, нивни естри, нивни естри и други деривати: | | |
| | в) витамин B | ЛБ | ЛБ** | | | | | |
| | г) витамин C | ЛБ | ГДК | | | | | |
| | д) други витамини: | | | | | | | |
| | 1) витамин D ₂ и негови деривати | ЛБ | ЛБ | | | 1) Ескулин | ЛБ | ГДК |
| | 2) други: | | | | | 2) Алоин | ЛБ | ГДК |
| | а) витамин B ₃ | ЛБ | ЛБ | | | 3) Амигдалин | ЛБ | ГДК |
| | б) витамин D | ЛБ | ЛБ | | | 4) Арбутин, арбутин бензоат | ЛБ | ГДК |
| | в) витамини други | ЛБ | ЛБ** | | | 5) Колоцинтин | ЛБ | ГДК |
| | 3) концентрати на природни витамини: | | | | | 6) Дигиталин | ЛБ | ГДК |
| | а) концентрати на природни витамини A + D | ЛБ | ЛБ** | | | 7) Дигитонин | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ЛБ** | | 8) Дигитоксин | ЛБ | ГДК | |
| | 4) мешаници, во кој и да е раствор, неводени раствори на витамини и провитамина | ЛБ | ЛБ** | | 9) Убаин | ЛБ | ГДК | |
| | | | | | 10) Флорисин | ЛБ | ГДК | |
| 29.39 | Хормони природни или произведени со синтеза и нивни деривати, што првенствено се употребуваат како хормони: | | | | 11) Рутин | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Адреналин | ЛБ | ЛБ | | 12) Салицин | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Инсулин | ЛБ | ГДК | | 13) Гликозид на алдеhid салицилен | ЛБ | ГДК | |
| | 3) АСТН (адренокортикотропни хормон) | ЛБ | ЛБ | | 14) Синигрин | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Хормони на ендокрините жлезди и слично: | | | | 15) Други гликозиди: | | | |
| | а) гонадотропни хормони | ЛБ | ЛБ | | а) строфантин | ЛБ | ЛБ | |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | | б) други | ЛБ | ГДК | |
| | 5) Кортико — стероид хормони (од надбубрежните жлезди): | | | 29.42 | Растителни алкалоиди, природни или произведени со синтеза, нивни соли, нивни естри, нивни естри и други деривати: | | | |
| | а) кортизон, хидрокортизон и нивни ацетати; дехидрокортизон, 1, 2-дехидрохидрокортизон | ЛБ | ЛБ | | 1) Алкалоиди од групата на опиум: | | | |
| | б) други: | | | | а) морфиум | Д | Д | |
| | 1) дезоксикортикостерон ацетат | ЛБ | ЛБ | | б) хероин | Д | Д | |
| | 2) од други видови | ЛБ | ЛБ | | в) кодеин: | | | |
| | 6) Други хормони: | | | | 1) кодеин фосфат | Д | Д | |
| | а) прогестерон, фоликулин | ЛБ | ЛБ | | 2) кодеин хидрохлорид | Д | Д | |
| | б) тестостерон | ЛБ | ГДК | | 3) други | Д | Д | |
| | в) други хормони | ЛБ | ЛБ | | г) други: | | | |
| | | | | | 1) папаверин | Д | Д | |
| | | | | | 2) други | Д | Д | |
| | | | | | 2) Алкалоиди на кинкина: | | | |
| | | | | | а) кинин и кинин сулфат | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | | б) други: | | | |
| | | | | | 1) кинхонидин и негови соли | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | | 2) други | ЛБ | ЛБ | |
| 29.40 | Ензими: | | | | 3) Други алкалоиди: | | | |
| | 1) Панкреатин, пепсин 1:200, 3000, 10000 (Југословенска фармакопеја II): | | | | а) кофеин и негови соли | ЛБ | ЛБ | |
| | а) пепсини | ЛБ | ГДК | | б) кокаин и негови соли | Д | Д | |
| | б) панкреатин | ЛБ | ЛБ | | в) еметин и негови соли | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Други: | | | | г) ефедрин и негови соли | ЛБ | ЛБ | |
| | а) сириште | ЛБ | ЛБ | | д) никотин и негови соли | ЛБ | ЛБ | |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | | е) теобромин и негови деривати: | | | |
| | | | | | 1) теобромин | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | | 2) деривати на теобромин | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | | е) теофиллин, теофиллин-етилен-диамин и нивни соли | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|------|---|--|------|---|
| | ж) други алкалоиди: | | | | профилактични потреби, не- | | |
| | 1) стрихнин и негови соли | ЛБ | ЛБ | | споменати ниту опфатени на друго место: | | |
| | 2) други: | | | 1) Extractum hepatis siccum, spissumfluidum; екстракт на говедска жолчка, екстракт на плацента, хипофиза во прав, pilogus во прав, питуитрин solutio, сурови жолчни киселини, thireoidea, protamin: | | | |
| | а) атропин | ЛБ | ЛБ | а) жлезди и други органи сушени и во прав | ЛБ | ГДК | |
| | б) алкалоиди други | ЛБ | ЛБ | б) екстракти од жлезди за терапевтски цели | ЛБ | ГДК | |
| | | | | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| | XIII. Други органски соединенија | | | 2) Друго: | | | |
| 29.43 | Шеќери хемиски чисти, освен сахароза, гликоза и лактоза; шеќерни етри и шеќерни естри и нивни соли, освен производите од тар. бр. 29.39, 29.41 и 29.42: | | | а) крвна плазма | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Фруктоза | ЛБ | ГДК | б) змиски отров | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Декстрога | ЛБ | ГДК | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Инвертоза (инвертен шеќер) | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | 30.02 | Серуми на имунизирани животни или луѓе, микробиолошки вакцини, токсини, култури на микроби (вклучувајќи ги ферментите но исклучувајќи ги квасците) и слични производи: | | |
| 29.44 | Антибиотици: | | | 1) Серуми и вакцини | ЛБ | ЛБ** | |
| | 1) Пеницилин и пеницилин V | ЛБ | ГДК | 2) Ферменти | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Тетрациклин, окситетрациклин и хлортетрациклин: | | | 3) Друго | | | |
| | а) хлортетрациклин (ауреомицин) | ЛБ | ГДК | а) микробиолошки култури | ЛБ | ЛБ | |
| | б) окситетрациклин (терамицин) | ЛБ | ГДК | б) бактериолошки производи, други | ЛБ | ЛБ | |
| | в) тетрациклин | ЛБ | ЛБ** | в) друго | ЛБ | ЛБ | |
| | 3) Стрептомицинсулфат и дихидрострептомицинсулфат | ЛБ | ЛБ | 30.03 | Готови лекови, вклучувајќи ги и ветеринарните готови лекови: | | |
| | 4) Полимицин В сулфат | ЛБ | ЛБ** | 1) Инсулин инјекции | ЛБ | ЛБ** | |
| | 5) Други: | | | 2) Хормони, други, дозирани | ЛБ | ЛБ** | |
| | а) тироцидин | ЛБ | ЛБ | 3) Пеницилин инјекции и таблети | ЛБ | ЛБ** | |
| | б) хлорамфеникол | ЛБ | ГДК | 4) Стрептомицин инјекции и таблети | ЛБ | ЛБ** | |
| | в) антибиотици други | ЛБ | ЛБ** | 5) Антибиотици инјекции и таблети | ЛБ | ЛБ** | |
| 29.45 | Други органски соединенија: | | | 6) Ацетфенилтидин, фенацетин, ацетанилид, ацетило салицилна киселина | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) Комплексон (динатриумова сол на етилендиаминтетраоцетна киселина), тријоден (алфа-етилбетаамино-2, 4, 6, тријод-фенилакрилна киселина) | ЛБ | ЛБ** | 7) Натриум парааминосалициликум — ПАС | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Други: | | | 8) Сулфа-дроги | ЛБ | ГДК | |
| | а) кетени | ЛБ | ГДК | 9) Алкалоидни препарати | ЛБ | ЛБ** | |
| | б) алкохолати метални | ЛБ | ЛБ | 10) Лекови готови, други дозирани | ЛБ | ЛБ** | |
| | в) швајцуртско зелено | ЛБ | ГДК | 11) Јаглен актилен, медицински | ЛБ | ЛБ** | |
| | г) друго | ЛБ | ЛБ | 12) Медицински колоидни мешаници (жива, селен, сулфур итн.) | ЛБ | ЛБ** | |
| | | | | 13) Екстракти растениски медицински | ЛБ | ЛБ** | |
| | Глава 30 — Фармацевтски производи | | | 14) Ензимски медицински препарати | ЛБ | ЛБ** | |
| 30.01 | Жлезди и други органи за органотерапевтски потреби сушени, во прав или не; органотерапевтски екстракти од жлезди и други органи или од нивни секреции; други животински материји приготвени за терапевтски или | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|--|----|------|-------|--|----|----|
| 15) | Серуми крвни и небактериолошки, медицински приготвени | ЛБ | ЛБ** | 31.02 | Азотни ѓубриња, минерални или хемиски: | | |
| 16) | Диететички препарати, зина и води медицински | ЛБ | ЛБ** | 1) | Натриум нитрат, природен (чилска шалитра) | ЛБ | ЛБ |
| 17) | Лековити растенија, пакувани за продажба на мало, чаеви медицински | ЛБ | ГДК | 2) | Други: | | |
| 18) | Рибино масло медицинско | ЛБ | ЛБ | а) | амониум нитрат | ЛБ | РК |
| 19) | Парафин, вазелин и други медицински масти | ЛБ | ГДК | б) | калциум цијанамид (до 25% азот по тежина) | ЛБ | РК |
| 20) | Друго | ЛБ | ЛБ** | в) | амониум сулфонитрат | ЛБ | РК |
| 30.04 | Вата, газа, ленти и слични предмети (завои, фластери, фластери од синап итн.); импрегнирани или превлечени со фармацевтски материи или во пакувања за продажба на мало за медицински и хируршки потреби, освен производите споменати во забелешката 3 од оваа глава: | | | г) | амониум сулфат | ЛБ | РК |
| 1) | Вата | ЛБ | ГДК | д) | калциум нитрат | ЛБ | РК |
| 2) | Газа | ЛБ | ЛБ** | е) | уреа која не содржи повеќе од 45% азот | ЛБ | РК |
| 3) | Гипсирани ленти | ЛБ | ЛБ** | ж) | други: | | |
| 4) | Фластери | ЛБ | ЛБ** | 1) | натриум нитрат вештачки до 16,3% азот по тежина | ЛБ | РК |
| 5) | Друго: | | | 2) | азотни ѓубриња вештачки, други | ЛБ | РК |
| а) | завои | ЛБ | ЛБ** | 31.03 | Фосфорни ѓубриња, минерални или хемиски: | | |
| б) | друго | ЛБ | ЛБ** | 1) | Томасова згура: | | |
| 30.05 | Други фармацевтски стоки: | | | а) | врз база 16% P ₂ O ₅ | ЛБ | РК |
| 1) | Стерилен хируршки катгут и слични стерилни материјали за заживање, стерилна ламинарија | ЛБ | ЛБ | б) | друго | ЛБ | РК |
| 2) | Предмети за запирање крв, стерилни | ЛБ | ЛБ | 2) | Други | | |
| 3) | Контрастни средства за радиографски испитувања и дијагностички реактиви пригодени да бидат употребени врз пациент: | | | а) | суперфосфати | ЛБ | РК |
| а) | што содржат јод и деривати од јод | ЛБ | ЛБ** | б) | хиперфосфати | ЛБ | РК |
| б) | друго | ЛБ | ЛБ** | в) | сурови фосфати | ЛБ | РК |
| 4) | Цементи и други забарски производи: | | | г) | други: | | |
| а) | од благородни метали | ЛБ | ЛБ** | 1) | калциум фосфати (термофосфати и топени) | ЛБ | РК |
| б) | друго: | | | 2) | фосфорни вештачки ѓубриња други | ЛБ | РК |
| 1) | забарска жива | ЛБ | ЛБ** | 31.04 | Калиумови ѓубриња, минерални или хемиски: | | |
| 2) | друго | ЛБ | ЛБ** | 1) | Калиумови соли, природни, сурови | ЛБ | РК |
| 5) | Торби и кутии за прва помош | ЛБ | ГДК | 2) | Друго: | | |
| | | | | а) | калиум хлорид | ЛБ | РК |
| | | | | б) | калиум сулфат (до 52% K ₂ O) | ЛБ | РК |
| | | | | в) | калиум-магнезиум сулфат | ЛБ | РК |
| | | | | г) | калиумова сол, поташа, вештачка | ЛБ | РК |
| | | | | д) | калиумови вештачки ѓубриња, други | ЛБ | РК |
| | | | | 31.05 | Други ѓубриња; стоките од оваа глава се приготвени во таблети, пасти и слични форми, или во обвивки до најмногу 10 килограми бруто тежина: | | |
| | | | | 1) | Мешани ѓубриња | ЛБ | РК |
| | | | | 2) | Комплексни | ЛБ | РК |
| | | | | 3) | Други: | | |
| | | | | а) | ѓубриња пакувани за продажба на мало | ЛБ | РК |
| | | | | б) | ѓубриња животински и растителни хемиски обработени | ЛБ | РК |
| | | | | в) | друго | ЛБ | РК |
| | | | | | | | |
| Глава 31 — Ѓубриња | | | | | | | |
| 31.01 | Ѓуано и други животински или растителни природни ѓубриња, меѓусебно измешани или не, но хемиски необработени: | | | | | | |
| 1) | Ѓуано | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 2) | Растително ѓубре | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 3) | Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|----|-----|---|
| | Глава 32 — Екстракти за штавење и бојосување; танини и нивни деривати, бои; средства за премачкување; лакови и средства за бојосување; китови; мастила | | | | | | |
| 32.01 | Екстракти за штавење, од растително потекло: | | | 3) Синтетични органски материи за бојосување: | | | |
| | 1) Од костен | ЛБ | РК | а) сулфурни бои | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Од даб | ЛБ | ЛБ | б) азо бои | ЛБ | ЛБ | |
| | 3) Од квебрачо | ЛБ | ЛБ | в) нитрои и нитрозо бои | ЛБ | ЛБ | |
| | 4) Од елова кора | ЛБ | ГДК | г) бои синтетички, органски, други | ЛБ | ЛБ | |
| | 5) Од кора на мимоза | ЛБ | ЛБ | 4) Друго: | | | |
| | 6) Други: | | | а) дисперзии и мешаници на синтетички материи за бојосување | ЛБ | ЛБ | |
| | а) екстракт смреков за штавење | ЛБ | ЛБ | б) друго | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друг | ЛБ | ГДК | 32.06 Лакови за бојосување: | | | |
| 32.02 | Танини (танински киселини), вклучувајќи го и со вода екстрахируваниот танин од галски орев, и нивните соли, естри, естри и други деривати: | | | 1) Врз база на материјата за бојосување од животинско или растително потекло: | | | |
| | 1) Танинска киселина | ЛБ | ЛБ | а) што не содржат кармин од кошенила | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Пирогална киселина | ЛБ | ЛБ | б) што содржат кармин од кошенила | ЛБ | ЛБ | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 2) Врз база на органски синтетични материи за бојосување, што содржат во сува состојба според тежината: | | | |
| 32.03 | Синтетични материи за штавење, измешани или неизмешани со природни материи за штавење; вештачки лужини за предштавење (врз база на енџини, панкреаси, бактерии итн.): | | | а) помалку од 3% органски материи за бојосување или помалку од 8% органски пигменти | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) Синтетични танински производи | ЛБ | ГДК | б) 3% или повеќе органски материи за бојосување или 8% или повеќе од органски пигменти | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Вештачки лужини за штавење | ЛБ | ЛБ | 32.07 Други материи за бојосување; неоргански производи што се употребуваат како луминофори: | | | |
| | 3) Други | ЛБ | ЛБ | 1) Минерални црни, јаглено-црно: | | | |
| 32.04 | Материи за бојосување од растително потекло (вклучувајќи и екстракти од дрво за бојосување и други растителни екстракти за бојосување, освен индиго) и материи за бојосување од животинско потекло: | | | а) сурови | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Материи за бојосување од растително потекло | ЛБ | ЛБ | б) мелени | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Материи за бојосување од животинско потекло | ЛБ | ГДК | 2) Земјени бои разубавени | ЛБ | ГДК | |
| 32.05 | Синтетични органски материи за бојосување (вклучувајќи и пигментни материи за бојосување); синтетични органски производи што се употребуваат како луминофори; производи познати како агенси за оптичко белење што се фиксираат врз влакното; индиго природен: | | | 3) Пигменти врз база на оксид и хидроксид на железно | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) Индиго природен | ЛБ | ЛБ | 4) Пигменти врз база на цинк сулфид (литопон, итн.): | | | |
| | 2) Луминофори | ЛБ | ЛБ | а) литопон | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) друго | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Пигменти врз база на титандиоксид | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 6) Пигменти врз база на соединенија на кадмиум и кобалт | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 7) Пигменти врз база на фероцијанид и ферицијанид | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 8) Пигменти врз база на хромати (цинково зеленило, итн.): | | | |
| | | | | а) цинково зеленило | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) хромово зеленило | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | в) други пигменти | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 9) Пигменти врз база на олово карбонат | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 10) Ултрамарин | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 11) Утремер | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| 12) | Неоргански производи од видовите што се употребуваат како луминофори | ЛБ | ГДК | 1) | Премачкувачки средства и лакови: | | |
| 13) | Концентрирани дисперзии на пигменти во нитроцелулоза: | | | а) | лакови врз база на синтетски смоли | ЛБ | ЛБ |
| | а) пигменти минерални | ЛБ | ГДК | б) | лакови маслени | ЛБ | ЛБ |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | в) | лакови други | ЛБ | ГДК |
| 14) | Цинково сиво: | | | г) | друго | ЛБ | ГДК |
| | а) што содржи не помалку од 1% а не повеќе од 10% олово по тежина | ЛБ | ГДК | 2) | Бои и емајли: | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | а) | бои маслени | ЛБ | ЛБ |
| 15) | Бронзени бои | ЛБ | ГДК | б) | бои бродски, средства против гниење | ЛБ | ЛБ |
| 16) | Друго: | | | в) | бои асфалтни, битуменски | ЛБ | ЛБ |
| | а) бои врз база на фино мелени руди | ЛБ | ГДК | г) | пигментирани лакови врз база на синтетски смоли | ЛБ | ЛБ |
| | б) минерални бои други | ЛБ | ГДК | д) | бои други и емајли | ЛБ | ГДК |
| | в) пигменти врз база на алуминиумов прав | ЛБ | ЛБ | 3) | Пигменти во разредувачи | ЛБ | ГДК |
| | г) пигменти други | ЛБ | ЛБ | 4) | Фолии за печат | ЛБ | ЛБ |
| 32.08 | Приготвени пигменти, приготвени премачкувачки средства, приготвени бои, стаклести емајли и глазури, течни глефеви и слични производи што се употребуваат во индустријата на керамика, емајл и стакло; ливчиња за превлекување; толчено стакло и други стакла во прав, во гранули или во лушпички: | | | 5) | Бои во форми или во пакувања за продажба на малс: | | |
| | 1) Приготвени пигменти, премачкувачки средства и бои: | | | а) | за томаќинство | ЛБ | ГДК |
| | а) врз база на кобалт | ЛБ | ЛБ | б) | бронзени | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго: | | | в) | друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) за керамика и стакло, други | ЛБ | ЛБ | 6) | Друго: | | |
| | 2) од благородни метали | ЛБ | ЛБ | а) | алуминиум паста | ЛБ | ГДК |
| | 3) друго | ЛБ | ЛБ | б) | друго | ЛБ | ГДК |
| | 2) Стаклести емајли и глазури: | | | 32.10 | Бои за уметничко сликарство, за настава или за фирмописци, бои за нијансирање, бои за разонода и сл. во таблети, во туби, во лончиња, во шишиња, во тави и во слични форми или пакувања; бои во сетови со или без четки, палети или друг прибор | | |
| | а) од благородни метали | ЛБ | ЛБ | 1) | За уметничко сликарство | ЛБ | ЛБ |
| | б) за керамика и стакло, други | ЛБ | ЛБ | 2) | Друго | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | 32.11 | Сикативи | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго: | | | 32.12 | Стаклорежачки китови; китови за калемење; сликарски полнила, маси за пополнување, залевање и слични маси вклучувајќи ги и смолните маси и цементи: | | |
| | а) стакло во прав, во гранули и во лушпички | ЛБ | ЛБ | 1) | Китови вклучувајќи го и смолниот цемент | ЛБ | ГДК |
| | б) бои керамички — ферати | ЛБ | ЛБ | 2) | Кит за грундирање (за подготовка на лакирање) | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | 3) | Друго | ЛБ | ГДК |
| 32.09 | Фирнис и лакови; водени бои, приготвени водени пигменти што се употребуваат за довршување на кожа; бои и емајли; пигменти во леноно масло, во вајт-шиприт, во шпиритус од терпентин, во фирнис или во други разредувачи за бои или за емајли; фолии за печат; бои во форми или во пакувања за продажба на мало: | | | 32.13 | Печатарски бои; мастила и тушеви за пишување и цртање и други мастила и тушеви: | | |
| | | | | 1) | Печатарски бои: | | |
| | | | | а) | црни | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) | други | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 2) | Друго: | | |
| | | | | а) | мастила за пишување | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) | тушеви за цртање | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) | друго | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|----|----|--|---|-----|---|
| Глава 33 — Етерични масла и етерични смоли — резиноиди; парфимериски, козметички и тоалетни препарати | | | | 33.06 Парфимериски, козметички и тоалетни препарати: | | | |
| 33.01 | Етерични масла (со или без терпен), течни или цврсти; смоли — резиноиди: | | | 1) Парфимериски производи и други миризливи препарати: | | | |
| | 1) Растителни етерични масла | | | а) парфеми | ЛБ | ГДК | |
| | а) жалфино | ЛБ | ЛБ | б) води за мирисање и за тоалета (колонска вода и сл.) | ЛБ | ГДК | |
| | б) од борови иглички | ЛБ | ЛБ | в) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | в) од клека | ЛБ | ЛБ | 2) Препарати за одржување и нега на кожа: | | | |
| | г) од лавандула | ЛБ | ЛБ | а) кремове и млеко за одржување на убавината | ЛБ | ГДК | |
| | д) рузмариново | ЛБ | ЛБ | б) прашок за деца (бебиња): | ЛБ | ГДК | |
| | е) од коријандер | ЛБ | ЛБ | в) други производи: | | | |
| | ж) ментол масло | ЛБ | ЛБ | 1) пудра за лице и за посипување | ЛБ | ГДК | |
| | з) од портокал и од мандарина | ЛБ | ЛБ | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| | с) розово | ЛБ | ЛБ | 3) Ружеви за бузи | ЛБ | ГДК | |
| | и) од нарцис | ЛБ | ЛБ | 4) Шминки и други препарати за маскирање | ЛБ | ГДК | |
| | ј) од валеријана | ЛБ | ЛБ | 5) Лакови за нокти, пасти за нокти, препарати за полирање нокти, растворувачи на лакови за нокти и други слични препарати за нега на ноктите | ЛБ | ГДК | |
| | к) лаворово | ЛБ | ЛБ | 6) Прашоци и пасти за заби | ЛБ | ГДК | |
| | л) етерски растителни масла други | ЛБ | ЛБ | 7) Лосиони за уста | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Синтетични миризливи материи и концентрати што се употребуваат во парфимеријата | ЛБ | ЛБ | 8) Препарати за коса: | | | |
| | 3) Синтетични миризливи материи што се употребуваат во индустријата за храна и пијачки | ЛБ | ЛБ | а) шампони | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | б) води, масла и помади за коса | ЛБ | ГДК | |
| 33.02 | Споредни терпенски производи од детерпенација на етерични масла | ЛБ | ЛБ | в) препарати за ондулација на коса, за бојосување, одбојосување и фиксатери за коса, како и други препарати за коса | ЛБ | ГДК | |
| 33.03 | Концентрати на етерични масла во масти, во масла, во восоци или во слични материи, добиени со ладна апсорпција | ЛБ | ЛБ | 9) Кремове за бричење | ЛБ | ГДК | |
| 33.04 | Мешаници на два или повеќе видови миризливи материи (природни или вештачки), мешаници во база на една или повеќе од овие материи (вклучувајќи ги и алкохолните раствори), што се употребуваат како суровини во парфимериската индустрија, во прехранбената индустрија, во индустријата на пијалоци или во други индустрии: | | | 10) Кремове за клепки, моливи за веѓи и други слични препарати за нега на веѓи и клепки | ЛБ | ГДК | |
| | 1) За прехранбената индустрија и на пијалоци | ЛБ | ЛБ | 11) Препарати за отстранување влакна и непријатна миризба | ЛБ | ГДК | |
| | 2) За парфимерија, козметика, сапуни и детергенти | ЛБ | ЛБ | 12) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | Глава 34 — Сапуни; органски позршински активни средства (детергенти); средства за перење, препарати за подмачкување; вештачки восоци; приготвени восоци; препарати за мазнење и чистење; свеќи и слични производи; пасти за моделирање и восоци за забари | | | |
| 33.05 | Дестилирани ароматични води и водени раствори на етерични масла, вклучувајќи и такви производи што се погодни за медицинска употреба | ЛБ | ЛБ | 34.01 | Сапуни, вклучувајќи ги и медицинските сапуни: | | |
| | | | | 1) Тоалетни | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) Медицински | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|---|----|------|
| | 3) За бричење | ЛБ | ГДК | | 2) Паста за мебел и за автомобили | ЛБ | ГДК |
| | 4) За перење (во цврста состојба) | ЛБ | ГДК | | 3) Масти за подови и производи во сетови или за занима-паркети: | | |
| | 5) Во прав и во течна состојба | ЛБ | ГДК | | а) восоци | ЛБ | ГДК |
| | 6) Други | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| 34.02 | Органски површински активни средства; површински активни препарати и препарати за перење, што содржат или не содржат сапун: | | | | в) Прашоци за чистење | ЛБ | ГДК |
| | 1) Органско површински активни средства: | | | | 5) Друго: | | |
| | а) во завои до 1,5 kg | ЛБ | ГДК | | а) препарати за чистење и полирање на метали | ЛБ | ГДК |
| | б) други: | | | | б) препарати за чистење на стакло | ЛБ | ГДК |
| | 1) детергенти за домаќинство во завои над 1,5 kg | ЛБ | ГДК | | в) брусна паста дија-мант паста | ЛБ | ГДК |
| | 2) детергенти за индустријата површински активни | ЛБ | ГДК | | г) други средства за чистење и полирање (шмиргла, креда, песоци итн. па и со додаток на масло и маст) | ЛБ | ГДК |
| | 3) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Помошни средства за перење: | | | 34.06 | Свеќи, свеќички, пливки и слични производи | ЛБ | ГДК |
| | а) за текстилна индустрија, за индустријата на хартија и на кожа | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 34.07 | Маси за моделирање (вклучувајќи ги и оние приготвени во сетови или за занимавање деца); препарати т. нар. „забарски восоци“ или т. н. „соединенија за забни отисоци“, во плочки, стапчиња и слични форми: | | |
| | 3) Друго: | | | | 1) Маси за моделирање, вклучувајќи ги и оние приготвени во сетови за занимавање деца | ЛБ | ЛБ |
| | а) масла сулфонирани (сулфоолеати, сулфорезинати, сулфонирани масни етри) други | ЛБ | ГДК | | 2) Препарати т. н. „забарски восоци“ во сите форми и пакувања | ЛБ | ЛБ** |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 34.03 | Препарати за подмачкување и препарати што се употребуваат за масење на текстил, на кожа и на други материи, не вклучувајќи ги и препаратите што содржат 70% или повеќе по тежина — масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали: | | | | Глава 35 — Белтачнестии материи и лепила | | |
| | 1) Масти за конзервирање на кожа и други средства за масење | ЛБ | ГДК | 35.01 | Казеин, казеинати и други казеински деривати; лепило од казени: | | |
| | 2) Масти приготвени за подмачкување, други | ЛБ | ГДК | | 1) Казеин | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | а) за прехранбената индустрија | ЛБ | ГДК |
| 34.04 | Вештачки восоци, вклучувајќи ги и оние што се растворливи во вода; приготвени восоци, неемулгирани и без растворувачи: | | | | б) за производство на вештачки влакна | ЛБ | ГДК |
| | 1) вештачки восоци | ЛБ | ЛБ | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | 2) Приготвени (препарирани) восоци: | | | | 2) Лепило од казеин | ЛБ | ГДК |
| | а) восоци за скии | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго: | | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | а) казеинати | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) други деривати на казеин | ЛБ | ГДК |
| 34.05 | Политури и кремове за обувки за мебел и за подови, средства за полирање на метали, прашоци за чистење и слични препарати, освен приготвените восоци од тар. број 34.04: | | | 35.02 | Албумини, албуминати и други албумински деривати: | | |
| | 1) Восоци и кремове за обувки | ЛБ | ГДК | | 1) Албумин: | | |
| | | | | | а) негоден или направен негоден за човечка исхрана | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) други: | | |
| | | | | | 1) свеж или конзервиран, освен сушен | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|---|--|-----|----|
| | 2) сушен | ЛБ | ГДК | | б) други: | | |
| | 3) друг | ЛБ | ГДК | | 1) силикатни лепила | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Албуминати и други деривати на албумини | ЛБ | ГДК | | 2) други | ЛБ | ЛБ |
| 35.03 | Желатин (вклучувајќи го и оној во листови сечени во квадратна или правоаголна форма, обработен или необработен по површина, бојосан или не) и негови деривати; лепило од коски, кожа, живци, жили и од слични производи и лепило од риби; лепило од рибни меури: | | | 2) Производи од сите видови за лепење пригодени за продажба на мало, како и лепила во завои рамно или под еден kg нето: | | | |
| | 1) Туткал кожен или коскен | ЛБ | ГДК | а) рибино лепило; ихтиокол цврст | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Желатин | ЛБ | ГДК | б) лепило од коски, од кожа, од живци, од жили или од други слични животински материји | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | в) силикатни лепила | ЛБ | ГДК | |
| | | | | г) целулозни лепила, лепила од уреа, винилни лепила и други лепила од вештачки смоли | ЛБ | ГДК | |
| | | | | д) друго | ЛБ | ГДК | |
| 35.04 | Пептони и други протеински материји и нивни деривати; кожен прав, хромиран или не: | | | Глава 36 — Експлозивни; пиротехнички производи; кибрити; пирфорни легури; извесни запаливи препарати | | | |
| | 1) Пептон за медицински цели | ЛБ | ГДК | 36.01 | Барут во прав: | | |
| | 2) Друго: | | | 1) Бездимен | | ЛБ | Д |
| | а) пептони, протеини и деривати | ЛБ | ГДК | 2) Друг | | ЛБ | Д |
| | б) кожен прав, хромиран или не | ЛБ | ГДК | 36.02 | Приготвени експлозивни, освен барутот во прав: | | |
| | в) глобулин и хемоглобин (освен приготвен за лек) | ЛБ | ГДК | 1) Експлозивни врз база на амониум нитрат | ЛБ | Д | |
| 35.05 | Декстрин и декстрински лепила; растворливи или пржени скробови; скробни лепила: | | | 2) Експлозивни врз база на хлорат и перхлорат | ЛБ | Д | |
| | 1) Декстрин и декстрински лепила: | | | 3) Експлозивни врз база на нитроглицерин | ЛБ | Д | |
| | а) декстрин | ЛБ | ГДК | 4) Други: | | | |
| | б) лепила од декстрин (над 1 kg пакуван) | ЛБ | ГДК | а) врз база на азотни естри | ЛБ | Д | |
| | 2) Скробни лепила | ЛБ | ГДК | б) други | ЛБ | Д | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | 36.03 | Рударски, распрснувачки и сигурносни фитили: | | |
| 35.06 | Приготвени лепила на друго место неспоменати ниту опфатени; производи од сите видови годни за лепење, приготвени за продажба на мало како лепила во обвивки во него тежина од 1 kg заклучно: | | | 1) Фитили | ЛБ | Д | |
| | 1) Лепила на друго место неспоменати ниту опфатени: | | | 2) Штапини | ЛБ | Д | |
| | а) растителни: | | | 36.04 | Ударни и експлозивни капсули; запалки; детонатори: | | |
| | 1) добиени од природни гуми: | | | 1) Запалки: | | | |
| | а) лепило за ремења | ЛБ | ГДК | а) електрични: | | | |
| | б) лепило за гума | ЛБ | ГДК | 1) рударски за метански јами (милисекундни) | ЛБ | Д | |
| | в) лепила други | ЛБ | ЛБ | 2) други | ЛБ | Д | |
| | 2) други: | | | б) други | ЛБ | Д | |
| | а) лепило за ремења | ЛБ | ГДК | 2) Електрични детонатори | ЛБ | Д | |
| | б) лепило за линолеум | ЛБ | ГДК | 3) Друго: | | | |
| | в) лепило за плочи од дрво | ЛБ | ЛБ | а) за лов | ЛБ | Д | |
| | г) лепила други | ЛБ | ЛБ | б) друго | ЛБ | Д | |
| | | | | 36.05 | Пиротехнички предмети (за опномет, за сигнализација на железници поради магла, капсули, ракети против град и сл.): | | |
| | | | | 1) Главници за електрични запалки | ЛБ | Д | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|------|---|--|------|----|
| | 2) Друго: | | | | в) за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ |
| | а) ракети и предмети за отномети | ЛБ | Д | | в) кинематографска филмска лента | ЛБ | ЛБ |
| | б) ракети за растерување облаци | ЛБ | Д | 2) колор: | | | |
| | в) пиротехнички производи други | ЛБ | Д | а) за фотографија | ЛБ | ГДК | |
| 36.06 | Кибрити (освен бенгалски кибрити) | ЛБ | Д | б) филмови за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | в) кинематографска филмска лента | ЛБ | ЛБ | |
| 36.07 | Фероцериум и други пирофорни легури во сите форми: | | | б) над 8 mm до 35 mm ширина | | | |
| | 1) Кременчиња за запалки | ЛБ | ЛБ | 1) црно-бели | | | |
| | 2) Друго: | | | а) за фотографија | ЛБ | ГДК | |
| | а) фероцериум | ЛБ | ЛБ | б) филмови за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | в) кинематографска филмска лента | ЛБ | ЛБ | |
| 36.08 | Други запаливи препарати и производи: | | | 2) колор: | | | |
| | 1) Горива цврсти или во паста врз база на алкохол (сцврнат алкохол и слични производи) | ЛБ | ГДК | а) за фотографија | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Металдехид („мета“) и други слични горива, во таблети, во стапчиња и во слични форми | ЛБ | ГДК | б) филмови за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | |
| | 3) Течни горива за запалки, во завои до 300 cm ³ | ЛБ | ГДК | в) кинематографска филмска лента | ЛБ | ЛБ | |
| | 4) Факли од смоли, потпалувачи на оган и слични производи**) | ЛБ | ГДК | в) над 35 mm ширина: | | | |
| | | | | 1) црно-бели: | | | |
| | | | | а) за фотографија | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) филмови за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | в) кинематографска филмска лента | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) колор: | | | |
| | | | | а) за фотографија | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) филмови за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | в) кинематографска филмска лента | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) Двојно (обострано) емулгирани филмови: | | | |
| | | | | а) рендген филмови: | | | |
| | | | | 1) неприготвени за продажба | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) дозис филмови | ЛБ | ЛБ** | |
| | | | | в) други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) Друго: | | | |
| | | | | а) флуорографски филмови | ЛБ | ЛБ** | |
| | | | | б) друго | ЛБ | ГДК | |
| 37.01 | Фотографски плочи и план-филмови, осетливи на светлина, неекспонирани, од кој и да е материјал, освен од хартија, од картон или од ткаенина: | | | 37.03 | Хартија, картон и ткаенини осетливи на светлина, неекспонирани или експонирани, но неразвиени: | | |
| | 1) Плочи: | | | 1) Фотографска хартија црно-бела | ЛБ | РК | |
| | а) ултра специјални плочи. | | | 2) Фотографска хартија колор | ЛБ | РК | |
| | 1) Фотографски плочи | ЛБ | ГДК | 3) Друго: | | | |
| | 2) рендген плочи за снимање | ЛБ | ГДК | а) рендген хартија | ЛБ | ГДК | |
| | б) други: | | | б) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 1) фотографски плочи | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) рендген плочи за снимање | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) План-филмови: | | | | | | |
| | а) дозис филмови за научни и здравствени установи | ЛБ | ЛБ** | | | | |
| | б) рендген филмови | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 37.02 | Филмови во ленти-ролни, осетливи на светлина, неекспонирани, дупчени или не: | | | 37.04 | Плочи и филмови осетливи на светлина, експонирани, неразвиени, негатив или позитив: | | |
| | 1) Филмови во ленти-ролни: | | | 1) Кинематографски филмови: | | | |
| | а) до заклучно 8 mm ширина: | | | а) негатив: | | | |
| | 1) црно-бели: | | | | | | |
| | а) за фотографија | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-----|-----|-------|---|----|-----|
| | 1) дупчени филмови долги 30 метра или помалку: | | | 37.07 | Други кинематографски филмови, експонирани и развиени, со снимен или неснимен звук, негатив или позитив: | | |
| | а) фотографски филмови или плочи | ЛБ | ГДК | | 1) Негатив: | | |
| | а) филмови или плочи за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | | а) кинематографски играни | ЛБ | ГДК |
| | 2) дупчени филмови долги над 30 метра: | | | | б) документарни и научни | ЛБ | ГДК |
| | а) фотографски филмови или плочи | ЛБ | ГДК | | в) краткометражни | ЛБ | ГДК |
| | б) фотографски филмови или плочи, за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | | г) рекламни и други | ЛБ | ГДК |
| | б) позитив: | | | | 2) Позитив: | | |
| | 1) дупчени филмови долги 30 метра или помалку: | | | 37.08 | Хемиски производи и материјали за моментни осветлувања, од видови и форми подобни за употреба во фотографијата | ЛБ | ГДК |
| | а) фотографски филмови или плочи | ЛБ | ГДК | | Глава 38 — Разни производи на хемиската индустрија | | |
| | б) фотографски филмови или плочи, за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | 38.01 | Графит вештачки; графит колоиден, освен суспензии во масло: | | |
| | 2) дупчени филмови долги над 30 метра: | | | | 1) Графит вештачки | ЛБ | ЛБ |
| | а) фотографски филмови или плочи | ЛБ | ГДК | | 2) Графит колоиден | ЛБ | ЛБ |
| | б) фотографски филмови или плочи, за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | 38.02 | Животинско црнило (на пример од коски, од слонова коска), вклучувајќи го и употребеното животинско црнило: | | |
| 2) Други: | | | | | 1) Немелено | ЛБ | ГДК |
| а) фотографски филмови или плочи | ЛБ | ГДК | | | 2) Мелено | ЛБ | ГДК |
| б) фотографски филмови или плочи за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | | 38.03 | Активен јаглен (за деколоризација, деполаризација или апсорпција); активен дијатомит, активна глина; активен боксит и други активни природни минерални производи: | | |
| 37.05 | Плочи, недупчени и дупчени филмови (освен кинематографските филмови) експонирани и развиени, негатив или позитив: | | | | 1) Активен јаглен | ЛБ | ГДК |
| 1) Микрофилмови: | | | | | 2) Активна глина | ЛБ | ГДК |
| а) за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | ГДК | | 3) Друго | | |
| б) други | ЛБ | ЛБ | ГДК | | а) активна фосилна земја | ЛБ | ГДК |
| 2) Плочи и листови: | | | | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| а) за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | ГДК | 38.04 | Амонијачни води и суров амонијак добиен со пречистување на гас за осветление: | | |
| б) друго | ЛБ | ЛБ | ГДК | | 1) Суров амонијак | ЛБ | ГДК |
| 3) Друго: | | | | | 2) Амонијачни води | ЛБ | ЛБ |
| а) за графичката индустрија | ЛБ | ЛБ | ГДК | 38.05 | Тал-масло (течна смола): | | |
| б) друго | ЛБ | ЛБ | ГДК | | 1) Сурово | ЛБ | ЛБ |
| 37.06 | Кинематографски филмови, експонирани или развиени, што содржат само регистриран звук, негатив или позитив | ЛБ | ГДК | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 38.06 | Концентрирана сулфитна лужина | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|--|-----|---|
| 38.07 | Терпентинско масло (смолно, дрвно и сулфатно) и други терпентински растворувачи добиени со дестилација или со друга постапка од дрво од иглолисници; суров дипентен, масло добиено при фабрикација на сулфитна целулоза; борово масло (освен борово масло сиромашно со терпентин); | | | 1) Растителна смола од сите видови, непреработена: | | | |
| | 1) Терпентинско масло | ЛБ | РК | а) смола од дрвен катран | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Дипентен суров | ЛБ | ЛБ | б) смоли растителни, други (врзиви средства за леарници) | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Борово масло | ЛБ | ЛБ | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Друго: | | | 2) Пиварска смола | ЛБ | ГДК | |
| | а) терпентински растворувачи од дестилација на борово дрво | ЛБ | ЛБ | 3) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 38.08 | Колофониум и смолни киселини и нивни деривати, освен смолните естри од тар. бр. 39.05; смолните есенци и смолните масла: | | | 38.11 | Средства за дезинфекција, за уништување инсекти (инсектициди), фунгициди, хербициди (средства за уништување плевел), средства за уништување паразити, отрови за стаорци и слични производи изработени во форми или пакувања за продажба на мало или како препарати или како артикли (на пример, сулфурисани ленти, фитили и свеќи, хартија за отепување муви): | | |
| | 1) Колофониум | ЛБ | РК | 1) Сулфур во форми за продажба на мало или во непосредни обвивки до 1 kg нето | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Есенци и смолни масла: | | | 2) Бакарни препарати: | | | |
| | а) масла смолни | ЛБ | ГДК | а) во таблети, пастили и слични форми или во садови или обвивки во тежина до 1 kg | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | б) од други видови | ЛБ | ЛБ | |
| | 3) Деривати на колофониум или на смолни киселини: | | | 3) Друго: | | | |
| | а) алкални резинати (сапунски смоли) | ЛБ | ГДК | а) соли за импрегнација на дрво, приготвени врз база на арсенова киселина и соединенија хром | ЛБ | ГДК | |
| | б) друго: | | | б) врз база на никотин или тутун | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) колофониум палимеризиран и оксидиран | ЛБ | РК | в) од други видови: | | | |
| | 2) друго | ЛБ | РК | 1) во таблети, пастили и слични форми или во садови или обвивки во тежина до 1 kg: | | | |
| | 4) Друго: | | | а) хербициди | ЛБ | ЛБ | |
| | а) смолни киселини и масла | ЛБ | ГДК | б) фунгициди | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | в) инсектициди | ЛБ | ЛБ | |
| 38.09 | Катран од дрво; масла од катран од дрво (освен сложените растворувачи и разредувачи од тар. бр. 38.18); дрвен креозот и дрвна нафта; ацетонско масло: | | | г) дезинфекциони средства | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Метилен суров (дрвна нафта) | ЛБ | ГДК | д) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Катран од листопадно дрво | ЛБ | ГДК | 2) друго: | | | |
| | 3) Катран од иглолисници | ЛБ | ГДК | а) хербициди | ЛБ | ЛБ | |
| | 4) Друго: | | | б) фунгициди | ЛБ | ЛБ | |
| | а) ацетонско масло | ЛБ | ГДК | в) инсектициди | ЛБ | ЛБ | |
| | б) креозот добиен од дрво | ЛБ | ГДК | г) дезинфекциони средства | ЛБ | ГДК | |
| | в) дестилати на дрво други | ЛБ | ГДК | д) друго | ЛБ | ГДК | |
| 38.10 | Растителни смоли од сите видови, пиварска смола и слични соединенија врз база на колофониум или растителна смола; врзиви средства за леарници врз база на природни смолни производи: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|----|-------|---|----|-----|
| 38.12 | Средства од сите видови приготвени за апретура и бајцување, што се употребуваат во текстилната индустрија, во индустријата за хартија, во кожарската или слични индустрии: | | | | б) друго: | | |
| | 1) Помошни средства за текстил | ЛБ | ЛБ | | 1) што содржат масла од нафта или шкрилци | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Помошни средства за кожа и гума: | | | | 2) други | ЛБ | ЛБ |
| | а) за кожа | ЛБ | ЛБ | 38.15 | Препарати за забрзување на вулканизација — вулкацити (забрзувачи за гума) | ЛБ | ГДК |
| | б) за гума | ЛБ | ЛБ | 38.16 | Шриготвени хранливи подлоги за развивање микроорганизми | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 38.17 | Смесови и шаржи за апарати за гаснење пожар; наполнети гранати за гаснење пожар | ЛБ | ЛБ |
| 38.13 | Препарати за декапирање метални површини; топачи и други помошни средства за заварување и лемење; прашоци и пасти за заварување и лемење составени од метали и други материји; препарати за полнење или обложување прачки за лемење и електроди за заварување: | | | 38.18 | Сложени растворувачи и разредувачи за лакови и слични производи: | | |
| | 1) Средства за декапирање метали; пасти и прашоци за заварување од метали и други материји: | | | | 1) Разредувачи | ЛБ | ЛБ |
| | а) пасти за заварување што можат да служат и за калаисување | ЛБ | ЛБ | | 2) Растворувачи | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | 38.19 | Хемиски производи и препарати на хемиската и на сродните индустрии (вклучувајќи ги и оние што се состојат од мешавини на природни производи), неспоменати ниту опфатени на друго место; отпадочни производи на хемиската и на сродните индустрии, неспоменати ниту опфатени на друго место: | | |
| | 2) Друго: | | | | 1) Производи и препарати, освен оние од точката 2 на овој тарифен број: | | |
| | а) средства за првлекување или обложување електроди и станчиња за заварување | ЛБ | ЛБ | | а) за галванизација и фосфатирање | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | б) средства против заматување стакла за очила, стакло за прозорци и друго | ЛБ | ГДК |
| 38.14 | Препарати против детонација, препарати за спречување оксидација-антиоксиданти, пептизациони адитиви, подобрувачи на вискозитетот, препарати за спречување корозија — антикорозивни адитиви и слични приготвени адитиви за минерални масла: | | | | в) фузелно масло, дипелово масло: | | |
| | 1) Препарати против детонации врз базата на тетраетил олово (етил-флуид) | ЛБ | ЛБ | | 1) фузелно масло | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Други: | | | | 2) дипелово масло | ЛБ | ЛБ |
| | а) за квасење — подмакување: | | | | г) нафтенска киселина и нејзини соли нерастворливи во вода, естри на нафтенска киселина: | | |
| | 1) што содржат масла од нафта или шкрилци: | | | | 1) нафтенска киселина | ЛБ | ЛБ |
| | а) адитиви за мазивни масла (за подобрување на вискозитетот) | ЛБ | ЛБ | | 2) друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | д) сулфонафтенска киселина и нејзини соли нерастворливи во вода; естри на сулфонафтенска киселина: | | |
| | 2) други: | ЛБ | ЛБ | | 1) нафтенска и сулфонафтенска киселина | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) друго | ЛБ | ГДК |
| | | | | | е) сулфонати на нафта нерастворливи во вода, сулфонски киселини на масла од шкрилци, тиофени и нивни соли. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-----|--------|---|--|-----|------|
| | 1) сулфонати на масла од шкрилци и сулфонски киселини на масла од шкрилци за фармацевтски цели | | ЛБ ГДК | | но во соодветен тарифен број | ЛБ | ЛБ |
| | 2) друго: | | | | 8) сегерови пирамиди | ЛБ | ЛБ |
| | а) Емулгатори за маснотија (освен вештачките восоци) | ЛБ | ЛБ ГДК | | 9) хлорпарафин и полихлордифенил течен | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ ГДК | | 10) кристали вештачки од халогени соли | ЛБ | ЛБ |
| е) алкилидени во мешаници | | ЛБ | ГДК | | 11) масло за кочници и амортизери со помалку од 70% минерални масла | ЛБ | ЛБ |
| ж) алкибензоли и алкилнафталени, во мешаници | | ЛБ | ГДК | | 12) антифриз — средство против смрзување на вода | ЛБ | ГДК |
| з) изменувачи на јони | | ЛБ | ГДК | | 13) забарски гипс | ЛБ | ЛБ** |
| 1) врз базата на сулфонирани јаглен или природни минерални материи (освен од вештачки смоли) | | ЛБ | ЛБ | | 14) тврдила за лепила и лакови | ЛБ | ЛБ |
| 2) други | | ЛБ | ЛБ | | 15) хемиски производи нигде неспоменати | ЛБ | ГДК |
| с) катализатори | | ЛБ | ЛБ | 2) Цементи и малтери во огин постојани: | | | |
| 1) за рафинирање нафта | | ЛБ | ЛБ | а) малтер од шамот, ди-нас и слика | | ЛБ | ГДК |
| 2) други | | ЛБ | ЛБ | б) магнетитен малтер | | ЛБ | ГДК |
| и) исполнувачи на вакууми во електрични цевки од сите видови | | ЛБ | ЛБ | в) огноотпорни цементи и малтери други | | ЛБ | ГДК |
| ј) неагломерирани мешаници на метални карбиди | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| к) алкалинизиран оксид на железо за пречистување гасови | | ЛБ | ЛБ | | Оддел VII | | |
| л) композиции во паста за електроди, врз базата на јагленородни материи | | ЛБ | ГДК | | ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И ВЕШТАЧКИ ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИИ, ЦЕЛУЛОЗНИ ЕТРИ И ЕСТРИ И ИЗРАБОТКИ ОД ОВИЕ МАТЕРИИ, КАУЧУК, ПРИРОДЕН И СИНТЕТИЧЕН, СУРОГАТИ ОД КАУЧУК | | |
| љ) композиции за акумулатори, врз базата на кадмиум оксид или врз базата на никл хидрооксид | | ЛБ | ГДК | | Глава 39 — Вештачки смоли и вештачки пластични материи, етри и естри на целулоза и изработки од овие материи | | |
| м) јаглерод (освен од тар. бр. 38.01) во металографитска композиција или друга, во форма на плакети, прачки или други полупроизводи | | ЛБ | ГДК | 39.01 Производи на кондензација, поликондензација и полиадиција, модифицирани или немодифицирани, полимеризирани или непалимеризирани, линеарни или нелинеарни (на пр. фенопласти, аминопласти, алкиди, полиалилни естри и други полиестри незаситени, силикони): | | | |
| н) друго: | | | | 1) Фенопласти: | | | |
| 1) смекнувачи (само како препарати) | ЛБ | ЛБ | | а) маси за пресување | ЛБ | ГДК | |
| 2) антикорозивни средства | ЛБ | ГДК | | б) смоли за лакови | ЛБ | ГДК | |
| 3) препарати — фе-нил бетанафтил-амин | ЛБ | РК | | в) синтетични лепила | ЛБ | ГДК | |
| 4) антиоксиданти за гума, други | ЛБ | ГДК | | г) други форми: | | | |
| 5) ензимски препарати за смекнување на месо и други препарати за прехранбената индустрија | ЛБ | ЛБ | | 1) во, прав и гранулат | ЛБ | ГДК | |
| 6) лужини од производството на целулоза | ЛБ | ГДК | | 2) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | |
| 7) лабораториски хемикалии и реагенси (само како препарати во спротив- | | | | 3) за прскање | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) во други форми (цевки, вештачки црева и др) | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) во емулзија или раствор, други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 6) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) Аминопласти: | | | |
| | | | | а) маси за пресување | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) смоли за лакови | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|-----|-----|--|---|-----|-----|
| | в) синтетични лепила | ЛБ | ГДК | | д) во други форми (цевки, вештачки црева и сл.) | ЛБ | ГДК |
| | г) текстилни апретури | ЛБ | ГДК | | ђ) лепила | ЛБ | ГДК |
| | д) други форми: | | | | е) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК |
| | 1) во прав и гранулат | ЛБ | ГДК | 7) Полиуретанска пена | | ЛБ | ГДК |
| | 2) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | 8) Друго: | | | |
| | 3) за прскање | ЛБ | ГДК | а) во прав и гранулат | ЛБ | ГДК | |
| | 4) во други форми (цевки, вештачки црева и др.) | ЛБ | ГДК | б) во емулзија и раствор | ЛБ | ГДК | |
| | 5) во емулзија или раствор други | ЛБ | ГДК | в) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | |
| | 6) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК | г) за пресување и прскање | ЛБ | ГДК | |
| 3) Полиестри: | | | | д) во други форми (цевки, вештачки црева и др.) | ЛБ | ГДК | |
| а) во прав и гранулат | ЛБ | ГДК | | ђ) лепила | ЛБ | ГДК | |
| б) полиестри за полиуретанска пена | ЛБ | ЛБ | | е) јонска изменувачи | ЛБ | ГДК | |
| в) во емулзија или раствор, други | ЛБ | ГДК | | | | | |
| г) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | | 39.02 Производи на полимеризација и кополимеризација (на пр. полиетилен, политетраха-лоетилен, полиизобутилен, полистирен, поливинилхлорид, поливинилацетат, поливинилхлорацетат и други поливинилни, полиакрилни деривати, кумарон-инден смоли итн.): | | | |
| д) за пресување и прскање | ЛБ | ГДК | | 1) Поливинилхлорид: | | | |
| ђ) во други форми (цевки, вештачки црева и др.) | ЛБ | ГДК | | а) течен (во емулзија и раствор) | ЛБ | ГДК | |
| е) лепила | ЛБ | ГДК | | б) прав и зрна: | | | |
| ж) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК | | 1) прав (емулзионен, суспензионен и кополимер) | ЛБ | ГДК | |
| 4) Полиамиди: | | | | 2) гранулат | ЛБ | РК | |
| а) во прав и гранулат | ЛБ | ГДК | | в) други форми: : | | | |
| б) во емулзија и раствор, други | ЛБ | ГДК | | 1) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | |
| в) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | | 2) во фолии, филмови и ленти | ЛБ | ГДК | |
| г) за пресување и прскање | ЛБ | ГДК | | 3) за пресување и прскање | ЛБ | ГДК | |
| д) во други форми (цевки, вештачка црева и сл.) | ЛБ | ГДК | | 4) за лакови | ЛБ | ГДК | |
| ђ) лепила | ЛБ | ГДК | | 5) цевки безрабни, вештачки црева | ЛБ | ГДК | |
| е) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК | | 6) на текстилни и други подлоги | ЛБ | ГДК | |
| 5) Силикони: | | | | 7) други видови | ЛБ | ГДК | |
| а) во прав и гранулат | ЛБ | ГДК | | 2) Половинил-ацетат: | | | |
| б) силиконско масло | ЛБ | ГДК | | а) во емулзија и раствор | ЛБ | РК | |
| в) во емулзија и раствор | ЛБ | ГДК | | б) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | |
| г) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | | в) во фолии, филмови и ленти | ЛБ | ГДК | |
| д) за пресување и прскање | ЛБ | ГДК | | г) за лакови, освен поливинил ацетат во емулзија и раствор | ЛБ | ГДК | |
| ђ) во други форми (цевки, вештачки црева и др.) | ЛБ | ГДК | | д) во други форми (цевки, вештачки црева и др.) | ЛБ | ГДК | |
| е) лепила | ЛБ | ГДК | | 3) Полиетилен: | | | |
| 6) Епоксидни смоли: | | | | а) високопритисочен во гранулат (густина до 0,932) | ЛБ | РК | |
| а) во прав и гранулат | ЛБ | ГДК | | | | | |
| б) во емулзија и раствор, други | ЛБ | ГДК | | | | | |
| в) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | | | | | |
| г) за пресување и прскање | ЛБ | ГДК | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|-----|-----|--|----|-----|---|
| | б) нископритисочен во гранулат (густина над 0,932) | ЛБ | ГДК | 2) Друго: | | | |
| | в) во емулзија и раствор | ЛБ | ГДК | а) регенерирана целулоза | ЛБ | ЛБ | |
| | г) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | б) нитро целулоза | ЛБ | ГДК | |
| | д) во фолии, филмови и ленти | ЛБ | ГДК | в) целулозен ацетат | ЛБ | ЛБ | |
| | ѓ за лакови | ЛБ | ГДК | г) целулоид | ЛБ | ЛБ | |
| | е) во други форми (цевки, вештачки црева и др.) | ЛБ | ГДК | д) карбоксиметил целулоза | ЛБ | ГДК | |
| | ж) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК | ѓ) целофан | ЛБ | ДК | |
| 4) Полипропилен | | ЛБ | ГДК | е) сурова филмска фото-подлога | ЛБ | ЛБ | |
| 5) Полизобутилен: | | | | ж) друго: | | | |
| а) во емулзија и раствор | ЛБ | ГДК | | 1) колодиум вата | ЛБ | ГДК | |
| б) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | | 2) целулозен етар | ЛБ | ГДК | |
| в) во фолии, филмови и ленти | ЛБ | ГДК | | 3) целулозна база за лекови | ЛБ | ЛБ | |
| г) за лакови | ЛБ | ГДК | | 4) лепила од целулоза и деривати | ЛБ | ЛБ | |
| д) во други форми (цевки, вештачки црева и др.) | ЛБ | ГДК | | 5) целулоза за филтери | ЛБ | ЛБ | |
| ѓ) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК | | 6) друго | ЛБ | ЛБ | |
| 6) Полистирол: | | | | 39.04 Зацврснати белтоци (на пр. зацврснат казеин, зацврснат желатин): | | | |
| а) полистирол и кополимерстирол со над 50% стирол | ЛБ | РК | | 1) Казеин | ЛБ | ЛБ | |
| б) во емулзија и раствор | ЛБ | ГДК | | 2) Желатин | ЛБ | ГДК | |
| в) плочи, блокови и фолии од полистирол и еспандиран полистирол | ЛБ | РК | | 3) Друго: | | | |
| г) во филмови и ленти | ЛБ | ГДК | | а) црева | ЛБ | ЛБ | |
| д) за лакови | ЛБ | ГДК | | б) фолии и филмови | ЛБ | ЛБ | |
| ѓ) во други форми (цевки, вештачки црева) | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ЛБ | |
| е) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК | | 39.05 Природни смоли, модифицирани со топење (топени смоли); вештачки смоли добиени со естерификација на природни смоли или на смолни киселини (смолни естри); хемиски деривати на природен каучук (на пр. хлориран каучук, хлорхидриран каучук, оксидиран каучук, цикличен каучук): | | | |
| 7) Смоли ((кумарон-инден) | ЛБ | ГДК | | 1) Природни смоли топени | ЛБ | ГДК | |
| 8) Друго: | | | | 2) Вештачки смоли (смолни естри) | ЛБ | ГДК | |
| а) во емулзија и раствор | ЛБ | ГДК | | 3) Хемиски деривати од природен каучук: | | | |
| б) во блокови, плочи, профили и монофили | ЛБ | ГДК | | а) хлориран каучук | ЛБ | ЛБ | |
| в) во фолии, филмови и ленти | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ЛБ | |
| г) за лакови | ЛБ | ГДК | | 39.06 Други виши полимери, вештачки смоли и вештачки пластични материји, вклучувајќи ја и алгинската киселина, нејзините соли и естри; линоксин: | | | |
| д) во други форми (цевки, вештачки црева и др.) | ЛБ | ГДК | | 1) Алгинска киселина, нејзини соли и естри | ЛБ | ГДК | |
| ѓ) јонски изменувачи | ЛБ | ГДК | | 2) Линоксин | ЛБ | ЛБ | |
| 39.03 Регенерирана целулоза; целулозни нитрати, целулозни ацетати и други целулозни естри. естри на целулоза и други хемиски деривати на целулоза, смекнати или не (на пр. колоидуми, целулоид); вулканизизирано влакно: | | | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | |
| 1) Вулканизизирано влакно (вулканфибер) | ЛБ | ГДК | | 39.07 Изработки од материјалите од тар. бр. 39.01 до заклучно 39.06: | | | |
| | | | | 1) Жици за тенис | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) Плексиглас табли за кошарка | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) Сита | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|------|----------------------------------|--|----|-----|
| 4) | Завеси и слични производи | ЛБ | ГДК | 40.03 | Регенериран каучук | ЛБ | ГДК |
| 5) | Резервоари, буриња, кутии и слично за сместување и транспорт на стоки | ЛБ | ГДК | 40.04 | Отпадоци и остатоци од нестврднат каучук; отсечоци, одрезоци од нестврднат каучук, подобни само за повторно добивање на каучук; прав добиен од отпадоци и остатоци од нестврднат каучук: | | |
| 6) | Предмети за кујна | ЛБ | ГДК | 1) | Стари гумени предмети: | | |
| 7) | Санитарни и тоалетни предмети | ЛБ | ГДК | а) | гуми стари внатрешни (автомобилски) | ЛБ | ЛБ |
| 8) | Украсни предмети | ЛБ | ГДК | б) | гуми стари недовршени (автомобилски) | ЛБ | ЛБ |
| 9) | Предмети за ламби и осветление | ЛБ | ГДК | в) | гумени предмети стари, други | ЛБ | ЛБ |
| 10) | Црева (рабни) | ЛБ | ГДК | 2) | Отпадоци и прав од гума и каучук | ЛБ | ЛБ |
| 11) | Облека | ЛБ | ГДК | 3) | Друго | ЛБ | ЛБ |
| 12) | Друго: | | | II. Невулканизиран каучук | | | |
| а) | шпулни и цевчиња за текстилната индустрија | ЛБ | ГДК | 40.05 | Плочки, листови и ленти од невулканизиран природен или синтетичен каучук, освен чадени листови и креп листови од тар. бр. 40.01 и 40.02; гранули од невулканизиран природен или синтетичен каучук приготвен за вулканизација; невулканизиран природен или синтетичен каучук што е пред или по коагулацијата соединет со јаглени саѓи (со или без додаток на минерално масло) или со силициум анхидрид (со или без додаток на минерално масло), во која и да е форма, видови познати под името како мајсторска меша-ница (masterbatch): | | |
| б) | окови и фитинзи за мебел | ЛБ | ЛБ | 1) | Плочки, дискови и ленти од невулканизиран каучук | ЛБ | ГДК |
| в) | филтри за копирање филмови во боја | ЛБ | ЛБ | 2) | Каучук во гранули за вулканизирање | ЛБ | ГДК |
| г) | делови за обувки (шнелички и др.) | ЛБ | ЛБ | 3) | Друго | ЛБ | ГДК |
| д) | изработки за употреба во здравствени цели | ЛБ | ЛБ** | 40.06 | Невулканизиран природен или синтетичен каучук, вклучувајќи го и латексот од каучук, во други форми или состојби (на пример: прачки, цевки и профили, раствори, дисперзии); предмети од невулканизиран природен или синтетичен каучук (на пример: обложени или импрегнирани текстилни нишки; колумови и дискови): | | |
| е) | изработки други | ЛБ | ГДК | 1) | Гранулат од природен каучук, сурови смеси за протектирање гуми, други сурови смеси од природен или синтетичен каучук, како полуфабрикати за натамошна преработка: | | |
| Глава 40 — Каучук природен или синтетичен, фактис и изработки од овие | | | | | | | |
| I. Суров каучук | | | | | | | |
| 40.01 | Латекс од природен каучук, со додаток на латекс од синтетичен каучук или не; предвулканизиран латекс од природен каучук; природен каучук, балата, гутаперка и слични природни гуми: | | | | | | |
| 1) | Природен каучук | ЛБ | ГДК | | | | |
| 2) | Балата | ЛБ | ГДК | | | | |
| 3) | Гутаперка | ЛБ | ГДК | | | | |
| 4) | Латекс течен | ЛБ | ГДК | | | | |
| 5) | Друго: | | | | | | |
| а) | креп гума за фонови | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) | други природни гуми | ЛБ | ГДК | | | | |
| 40.02 | Латекс од синтетичен каучук; предвулканизиран латекс од синтетичен каучук; синтетичен каучук; фактис добиен од масло: | | | | | | |
| 1) | Синтетичен каучук: | | | | | | |
| а) | полибутадиенстирол | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) | бутилкаучук | ЛБ | ГДК | | | | |
| в) | други | ЛБ | ГДК | | | | |
| 2) | Синтетичен латекс: | | | | | | |
| а) | полибутадиенстирол течен | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) | други, течни | ЛБ | ГДК | | | | |
| 3) | Маслен каучук — фактис | ЛБ | ГДК | | | | |
| 4) | Друго | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|---|----|-----|
| | а) сурови смески за протектирање гуми (каучук во раствор) | ЛБ | ГДК | 40.11 | Полни гуми, надворешни гуми, изменливи слоеви за надворешни гуми, внатрешни гуми и гумени подметки (флипери), за тркала од сите видови: | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | 1) Надворешни гуми за: | | |
| | 2) Маса за фластери | ЛБ | ГДК | | а) патнички автомобили | ЛБ | РК |
| | 3) Лепила | ЛБ | ГДК | | б) камиони и автобуси | ЛБ | РК |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | | в) трактори | ЛБ | РК |
| | | | | | г) авиони | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | д) моторцикли | ЛБ | РК |
| | | | | | е) велосипеди | ЛБ | РК |
| | | | | | е) други | ЛБ | РК |
| | III. Изработки од мек вулканизиран каучук нестврднат | | | | 2) Внатрешни гуми за: | | |
| 40.07 | Нишки и јажиња од вулканизиран каучук, обложени со текстил или не, превлечени или импрегнирани со вулканизиран каучук: | | | | а) патнички автомобили | ЛБ | РК |
| | 1) Нишки од вулканизиран каучук непревлечени | ЛБ | ЛБ | | б) камиони и автобуси | ЛБ | РК |
| | 2) Нишки од вулканизиран каучук превлечен со текстил | ЛБ | ЛБ | | в) трактори | ЛБ | РК |
| | 3) Текстилни нишки и предива натопени или премачкани со вулканизиран каучук | ЛБ | ЛБ | | г) авиони | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Јажиња | ЛБ | ЛБ | | д) моторцикли | ЛБ | РК |
| | | | | | е) велосипеди | ЛБ | РК |
| | | | | | е) други | ЛБ | РК |
| 40.08 | Плочы, листови, ленти прачки и профили од нестврднат (мек) вулканизиран каучук: | | | 40.12 | Хигиенски и фармацевтски предмети (вклучувајќи ги и цуцлите) од нестврднат (мек) вулканизиран каучук, та и со делови од тврд каучук: | | |
| | 1) Плочы, листови и ленти: | | | | 1) Предмети за децу | ЛБ | ЛБ |
| | а) од пенест, сунѓерест или ќелиски каучук | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | | |
| | б) плочы за гонови на чевли | ЛБ | ЛБ | | а) презервативи | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Профили | ЛБ | ЛБ | 40.13 | Предмети на облека и прибор за облека (вклучувајќи ги и нараквиците), за сите цели, од нестврднат (мек) вулканизиран каучук: | | |
| 40.09 | Цевки и црева од нестврднат (мек) вулканизиран каучук: | | | | 1) Нараквици, вклучиво и нараквици без прети: | | |
| | 1) Цевки: | | | | а) нараквици гумени лекарски | ЛБ | ЛБ |
| | а) комбинирани со текстилни материи или метални жици: | | | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 1) без метални арматури | ЛБ | ЛБ | | 2) Облека и делови од облека. | | |
| | 2) со метални арматури | ЛБ | ЛБ | | а) облека гумена заштитна | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | б) облека и предмети за облекување од гума, други | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Црева | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| 40.10 | Ленти и ремења за трансмисии, конвеери и елеватори, од вулканизиран каучук: | | | 40.14 | Други изработки од нестврднат (мек) вулканизиран каучук: | | |
| | 1) Транспортни ленти | ЛБ | ЛБ | | 1) Гумени заптивачи (дихтунзи) | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Ремења за трансмисии: | | | | 2) Галантериски гумени стоки | ЛБ | ЛБ |
| | а) ремења погонски од балата | ЛБ | ЛБ | | 3) Душеци за надувување | ЛБ | ГДК |
| | б) ремења клинести | ЛБ | ЛБ | | 4) Предмети за технички потреби | ЛБ | ЛБ |
| | в) ремења други | ЛБ | ЛБ | | 5) Гуми за бришење | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | 6) Прекривки за подоци | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|---|---|----|-----|
| 7) Друго: | | | | г) јагнешка со волна, сурова и солена до 2 kg заклучно (база сува) | | ЛБ | ЛБ |
| а) гумени осигурувачи | | ЛБ | ЛБ | д) јагнешка со волна сува, над 2 kg | | ЛБ | ГДК |
| б) гумени производи други | | ЛБ | ЛБ | ѓ) јагнешка со волна, сува, до 2 kg заклучно | | ЛБ | ЛБ |
| IV. Тврд каучук (ебонит и вулканит); производи од тврд каучук | | | | 4) Овчи и јагнешки кожи без волна: | | | |
| 40.15 Тврд каучук (ебонит и вулканит); во маса, во плочи, листови, ленти, праќи, профили и цевки; отпадоци и прав од тврд каучук: | | | | а) кожа овча стрижена (кавлак), сурова и солена | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Во маса или блокови, плочи, листови или ленти, праќи, профили и цевки | | ЛБ | ГДК | б) овча стрижена (кавлак), сува | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Отпадоци, прав и одломки од тврд каучук | | ЛБ | ГДК | в) јагнешка стрижена, сурова и солена | | ЛБ | ЛБ |
| 40.16 Изработки од тврд каучук (ебонит и вулканит) | | ЛБ | ЛБ | г) јагнешка стрижена сува | | ЛБ | ЛБ |
| Оддел VIII | | | | 5) Козји и јарешки кожи: | | | |
| СУРОВИ КОЖИ (СО ВЛАКНА ИЛИ НЕ), СРАБОТЕНА КОЖА, КРЗНА И ИЗРАБОТКИ ОД ОВИЕ МАТЕРИИ; СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ ПРОИЗВОДИ; ПРЕДМЕТИ ЗА НА ПАТ; РАЧНИ ЧАНТИ И СЛИЧНИ КОНТЕНЕРИ; ИЗРАБОТКИ ОД ЦРЕВА (ОСВЕН СВИЛЕН КАТГУТ) | | | | а) кожа козја сурова и солена | | ЛБ | ЛБ |
| Глава 41 — Сурови и сработени кожи (освен крзна) | | | | б) козја сува | | ЛБ | ЛБ |
| 41.01 Сурови кожи (свежи, посолени, сушени, пикловани или лужени), цепани или не, вклучувајќи ги и овчите кожи со волна: | | | | в) јарешка сурова и солена | | ЛБ | ЛБ |
| 1) говедски и конски кожи, освен телешките кожи: | | | | г) јарешка (до 50 kg во 100 парч.) сува | | ЛБ | ЛБ |
| а) говедска, сурова и солена | | ЛБ | ЛБ | д) јарешка звиска (хеберлинг) сува | | ЛБ | ЛБ |
| б) биволска, сурова и солена | | ЛБ | ЛБ | 6) Други: | | | |
| в) јунешка, сурова и солена | | ЛБ | ЛБ | а) свинска: | | | |
| г) говедска сува | | ЛБ | ЛБ | 1) сурова и солена | | ЛБ | ЛБ |
| д) биволска сува | | ЛБ | ЛБ | 2) сува | | ЛБ | ЛБ |
| ѓ) јунешка сува | | ЛБ | ЛБ | б) еленска | | ЛБ | ЛБ |
| е) коњска солена, сурова и сува | | ЛБ | ЛБ | в) крокодилска | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Телешки кожи: | | | | г) од други рептилии | | ЛБ | ЛБ |
| а) солена, сурова | | ЛБ | ЛБ | д) други: | | ЛБ | ЛБ |
| б) сува | | ЛБ | ЛБ | 1) од јазовец, сурова | | ЛБ | ЛБ |
| 3) Овчи и јагнешки кожи со волна: | | | | 2) магарешка солена, сурова и сува | | ЛБ | ЛБ |
| а) овча со волна сурова и солена | | ЛБ | ГДК | 3) од маски и мулиња, сурова и сува | | ЛБ | ЛБ |
| б) овча со волна сува | | ЛБ | ГДК | 4) други | | ЛБ | ЛБ |
| в) јагнешка со волна, сурова и солена над 2 kg (база сува) | | ЛБ | ГДК | 41.02 Сработени овчи и јагнешки кожи (вклучувајќи и кожа од бивол, и кожа од копитари, освен сработената кожа од тар. бр. 41.06 до 41.08: | | | |
| | | | | 1) Телешки кожи: | | | |
| | | | | а) делум штавени кои не се довршени за изработка на производи од кожа | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) други: | | | |
| | | | | 1) бокс | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 2) за облекување | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 3) друга | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 2) Други: | | | |
| | | | | а) говедски: | | | |
| | | | | 1) делум штавени кои не се довршени за изработка на производи од кожа | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 2) други: | | | |
| | | | | а) говедска горна (за лице) | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) говедска долна (гонска) | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) говедска за облека | | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|----|-------|--|----|----|
| | г) говедска ременска (за ремени) | ЛБ | ЛБ | | 2) за облека | ЛБ | ЛБ |
| | д) говедска техничка | ЛБ | ЛБ | | 3) за нараквици | ЛБ | ЛБ |
| | ф) говедска бланк | ЛБ | ЛБ | | 4) друга | ЛБ | ЛБ |
| | е) говедска сработена, друга | ЛБ | ЛБ | 41.05 | Сработени кожи од други животни, освен од тар. број 41.06 до 41.08: | | |
| | б) други: | | | | 1) Од крокодил | ЛБ | ЛБ |
| | 1) коњска и магарешка полуштавена | ЛБ | ЛБ | | 2) Од други рептилии | ЛБ | ЛБ |
| | 2) коњска и магарешка горна | ЛБ | ЛБ | | 3) Свински: | | |
| | 3) коњска и магарешка за облека | ЛБ | ЛБ | | а) галантериска | ЛБ | ЛБ |
| | 4) коњска и магарешка сработена друга | ЛБ | ЛБ | | б) друга | ЛБ | ЛБ |
| | 5) други | ЛБ | ЛБ | | 4) Други: | | |
| | | | | | а) еленска | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | б) друга | ЛБ | ЛБ |
| 41.03 | Сработени овчи и јагнешки кожи, освен кожите од тар. бр. 41.06 до 41.08: | | | 41.06 | Кожии семишувани: | | |
| | 1) Овчи: | | | | 1) Телешки | ЛБ | ЛБ |
| | а) делум штавени, што не се довршени за изработка на производи од кожа: | | | | 2) Овчи и јагнешки | ЛБ | ЛБ |
| | 1) од индиска овца полуштавени | ЛБ | ЛБ | | 3) Козји и јарешки | ЛБ | ЛБ |
| | 2) од овча полуштавена, друга | ЛБ | ЛБ | | 4) Еленски | ЛБ | ЛБ |
| | б) други | | | | 5) Други | ЛБ | ЛБ |
| | 1) овча за облека | ЛБ | ЛБ | 41.07 | Пергаментни кожи: | | |
| | 2) овча поставна | ЛБ | ЛБ | | 1) Телешки | ЛБ | ЛБ |
| | 3) овча сработена друга | ЛБ | ЛБ | | 2) Овчи и јагнешки | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Јагнешки: | | | | 3) Козји и јарешки | ЛБ | ЛБ |
| | а) делум штавени, што не се довршени за изработка на производи од кожа | ЛБ | ЛБ | | 4) Еленски | ЛБ | ЛБ |
| | б) други: | | | | 5) Други | ЛБ | ЛБ |
| | 1) за облека | ЛБ | ЛБ | 41.08 | Лакирана кожа и имитација на лакирана кожа; метализирана кожа: | | |
| | 2) за нараквици | ЛБ | ЛБ | | 1) Телешки: | | |
| | 3) поставна | ЛБ | ЛБ | | а) лакирана | ЛБ | ЛБ |
| | 4) друга | ЛБ | ЛБ | | б) метализирана (позлатена, посребрена итн.) | ЛБ | ЛБ |
| 41.04 | Сработени козји и јарешки кожи, освен кожите од тар. бр. 41.06 до 41.08: | | | | 2) Овчи и козји: | | |
| | 1) Козји: | | | | а) лакирана | ЛБ | ЛБ |
| | а) делум штавени, кои не се довршени за изработка на производи од кожа: | | | | б) метализирана (позлатена, посребрена итн.) | ЛБ | ЛБ |
| | 1) индиски кожи полуштавени | ЛБ | ЛБ | | 3) Коњски: | | |
| | 2) други полуштавени | ЛБ | ЛБ | | а) лакирана | ЛБ | ЛБ |
| | б) други: | | | | б) метализирана (позлатена, посребрена итн.) | ЛБ | ЛБ |
| | 1) горна | ЛБ | ЛБ | | 4) Други: | | |
| | 2) за облека | ЛБ | ЛБ | | а) лакирана | ЛБ | ЛБ |
| | 3) за нараквици | ЛБ | ЛБ | | б) метализирана (позлатена, посребрена итн.) | ЛБ | ЛБ |
| | 4) друга | ЛБ | ЛБ | 41.09 | Отпадоци и други остатоци од природна кожа сработена, пресувана кожа или пергаментна кожа, неупотребливи за изработка на предмети од кожа; прашина, прав и брашно од кожа: | | |
| | 2) Јарешка: | | | | 1) отпадоци од преработена кожа: | | |
| | а) делум штавени, што не се довршени за изработка на производи од кожа | ЛБ | ЛБ | | а) отпадоци од кожа | ЛБ | ЛБ |
| | б) други: | | | | б) отпадоци од кожа за гвоиво | ЛБ | ЛБ |
| | 1) горна | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|----|--|----|----|----|
| 2) Друго: | | | | 4) Од вулканизирани влакна, од картон или од ткаенини | | ЛБ | ЛБ |
| а) стара кожа, прашина од кожа | | ЛБ | ЛБ | 5) Од други материји | | ЛБ | ЛБ |
| б) отпадоци од кожа за гноиво | | ЛБ | ЛБ | 42.03 Предмети за облека и прибор за облека од природна или пресувана кожа: | | | |
| 41.10 Пресувана кожа, изработена во плочи, листови и ролни во плочи, листови и ролни | | ЛБ | ЛБ | 1) Од природна кожа: | | | |
| Глава 42 — Изработки од кожа; седларски и сарачки изработки; предмети за на пат; рачни торби и слични контенери; изработки од црева (освен свилен кагут) | | | | а) палта и мантили: | | | |
| 42 01 Седларски и сарачки изработки, од каков и да е материјал (на пр.: седла, амови, околувратници, ремења, коленици итн.), за кој и да е вид животно: | | | | 1) палта | ЛБ | ЛБ | |
| 1) Амови и седла | | ЛБ | ЛБ | 2) мантили | ЛБ | ЛБ | |
| 2) Друго | | ЛБ | ЛБ | б) јакни | ЛБ | ЛБ | |
| 42.02 Предмети потребни на патници (на пример: трајкови, куфери за облека, кутии за шапки, патни торби, раници итн.), торби за купувачка, рачни торби, Кесиња, акт ташки, лисници, новчаници, тоалетни торби за несесери, торби за алат, Кесиња за тутун, футроли, етуи кутии (на пример, за оружје, музички инструменти, дурбини, накит, шишиња, јаки, обувки, четки) и слични контенери од природна кожа, од пресувана кожа, од вулканизирани влакна, од вештачки пластични материји во листови, од картон или од текстилни ткаенини: | | | | в) друга облека | ЛБ | ЛБ | |
| 1) Од природна кожа: | | | | г) нараквици: | | | |
| а) ковчези | | ЛБ | ЛБ | 1) женски | ЛБ | ЛБ | |
| б) торби и несесери | | ЛБ | ЛБ | 2) машки | ЛБ | ЛБ | |
| в) актовки | | ЛБ | ЛБ | 3) детски | ЛБ | ЛБ | |
| г) раници и други патни предмети | | ЛБ | ЛБ | д) друго: | | | |
| д) лисници и новчаници | | ЛБ | ЛБ | 1) ремења (опасачи) | ЛБ | ЛБ | |
| е) друго | | ЛБ | ЛБ | 2) друго | ЛБ | ЛБ | |
| 2) Од пресувана и регенерирана кожа: | | | | 42.04 Предмети за технички потреби, што се употребуваат за машини, за механички уреди или за индустриски цели, од природна или пресувана кожа: | | | |
| а) ковчези | | ЛБ | ЛБ | 1) Ленти и ремења за трансмисии, за конвеери и за елеватори: | | | |
| б) торбарски изработки | | ЛБ | ЛБ | а) ремења погонски | ЛБ | ЛБ | |
| в) друго | | ЛБ | ЛБ | б) ремења кожени погонски комбинирани со друг материјал | ЛБ | ЛБ | |
| 3) Од пластични материји во листови: | | | | в) друго | ЛБ | ЛБ | |
| а) ковчези | | ЛБ | ЛБ | 2) Друго: | | | |
| б) торбарски изработки | | ЛБ | ЛБ | а) кожен прибор за текстилната индустрија | ЛБ | ЛБ | |
| в) друго | | ЛБ | ЛБ | б) кожен прибор друг (затиначи, ленти за куплунг, клапни за пумпи, кожи за полирање, кожени цевки и др.) | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 42.05 Други изработки од природна или од пресувана кожа: | | | |
| | | | | 1) Галантериски производи | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) Друго: | | | |
| | | | | а) теписи | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) друго | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|------|-------|---|-----------------|----|
| 42.06 | Предмети од црева (освен од свилен катгут), од мочни меури или од жили: | | | | 2) крзнени палта женски | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Жици од црева: | | | | 3) облека друга | ЛБ | ЛБ |
| | а) катгут неприготвен за хируршка употреба | ЛБ | ЛБ** | | б) од просто крзно: | | |
| | б) за спортски реkvизити | ЛБ | ГДК | | 1) параквици | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | 2) крзнени палта женски | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго: | | | | 3) облека друга | ЛБ | ЛБ |
| | а) изработки од црева други | ЛБ | ГДК | | 2) Предмети за техничка употреба: | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | а) од фино крзно | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | б) од просто крзно | ЛБ | ЛБ |
| | Глава 43 — Крзно и вештачко крзно; изработки од крзно | | | | 3) Галантериски предмети: | | |
| 43.01 | Крзно сурово: | | | | а) од фино крзно | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Од зајак | ЛБ | ЛБ | | б) од просто крзно | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Од лисица | ЛБ | ЛБ | 43.04 | Вештачко крзно и предмети од вештачко крзно: | | |
| | 3) Од куна | ЛБ | ЛБ | | 1) Неконфекционирано | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Од твор | ЛБ | ЛБ | | 2) Конфекционирано: | | |
| | 5) Од јагниња (астраган, персијан, монголско и сл.) | ЛБ | ЛБ | | а) предмети на облекување | ЛБ | ЛБ |
| | 6) Од видра | ЛБ | ЛБ | | б) предмети за техничка употреба | ЛБ | ЛБ |
| | 7) Од бизамски стаорци | ЛБ | ЛБ | | в) галантериски предмети | ЛБ | ЛБ |
| | 8) Друго: | | | | г) друго | ЛБ | ЛБ |
| | а) фино: | | | | Оддел IX | | |
| | 1) од питома мачка | ЛБ | ЛБ | | ДРВО И ИЗРАБОТКИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН; ПЛУТА И ИЗРАБОТКИ ОД ПЛУТА; ИЗРАБОТКИ ОД СЛАМА, ЕСПАРТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРИЈА; КОШНИЧАРСКИ И ПЛЕТАРСКИ ИЗРАБОТКИ | | |
| | 2) од верверица | ЛБ | ЛБ | | Глава 44 — Дрво и изработки од дрво; дрвен јаглен | | |
| | 3) од крт | ЛБ | ЛБ | 44.01 | Огревно дрво во облици, во цепеници, во гранки или во снопови; отпадоци од дрво, вклучувајќи ги и струганиците: | | |
| | 4) од лисица | ЛБ | ЛБ | | 1) Буково | ЛБ | ЛБ |
| | 5) од дива мачка | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | | |
| | 6) друга | ЛБ | ЛБ | | а) грабово | ЛБ | ЛБ |
| | б) просто: | | | | б) од други широколисници | ЛБ | ЛБ |
| | 1) од питом зајак | ЛБ | ЛБ | | в) пилаенски отпадоци и краешници за гориво | ЛБ ¹ | ЛБ |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | | г) пилевина од дрво | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | д) буков шкарт — прагови | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | е) брикети од пилевина | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | е) дрво за гориво | ЛБ | ЛБ |
| 43.02 | Крзна, штавени или сработени вклучувајќи ги крзната составени во плочи, крстови и слични форми; парчиња или отсецоци од крзно штавени или сработени, вклучувајќи ги и главите, шепите, опашките и слично (неконфекционирано): | | | 44.02 | Дрвен јаглен (вклучувајќи го и јагленот од лушпи и од ореви), агломериран или не: | | |
| | 1) Од зајак | ЛБ | ЛБ | | 1) Шумски јаглен: | | |
| | 2) Од лисица | ЛБ | ЛБ | | а) од широколисници | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Од куна | ЛБ | ЛБ | | б) од иглолисници | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Од твор | ЛБ | ЛБ | | 2) Брикети | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Од јагниња (астраган, персијан, монголско и слично) | ЛБ | ЛБ | | 3) Ретортен јаглен | ЛБ | ЛБ |
| | 6) Од видра | ЛБ | ЛБ | | 4) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | 7) Од бизамски стаорци | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 8) Други: | | | | | | |
| | а) фини | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) прости | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 43.03 | Предмети од крзно: | | | | | | |
| | 1) Предмети за облекување: | | | | | | |
| | а) од фино крзно: | | | | | | |
| | 1) параквици | ЛБ | ЛБ | | | | |

¹ Ако е од иглолисници „Д“

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|-----------------|----|---|---|----|----|
| 44.03 | Дрво необработено со симпната кора или не или само искастрено. | | | б) трупци од егзотични иглолисници, делкани | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Целулозно дрво: | | | 2) Друго: | | | |
| | а) буково | ЛБ | ЛБ | а) буково | | Д | ЛБ |
| | б) од широколисници | ЛБ | ЛБ | б) дабово | | Д | ЛБ |
| | в) друго: | | | в) ореово | | Д | ЛБ |
| | 1) од иглолисници | Д | ЛБ | г) други широколисници: | | | |
| | 2) пилански отпадоци за целулоза | ЛБ ¹ | ЛБ | 1) егзотични | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Трупци за режење и фурнир од иглолисници: | | | 2) други | | ЛБ | ЛБ |
| | а) фурнирски трупци | Д | ЛБ | 44.05 | Дрво стругано по должина, сечено или излупено, но понатаму необработено, дебелина над 5 mm: | | |
| | б) трупци за режење | Д | ЛБ | 1) Од иглолисници: | | | |
| | в) трупци за режење и фурнирски од егзотични иглолисници | ЛБ | ЛБ | а) штици елови и смрекови | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Трупци за режење и фурнир од широколисници | | | б) штици борови | | ЛБ | ЛБ |
| | а) фурнирски трупци: | | | в) летви елови и смрекови | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) дабови | Д | ЛБ | г) летви борови | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) букови | Д | ЛБ | д) греди и гредички елови и смрекови | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) ореови | Д | ЛБ | е) плати и картици: | | | |
| | 4) од егзотични широколисници | ЛБ | ЛБ | 1) од иглолисници | | ЛБ | ЛБ |
| | 5) други | Д | ЛБ | 2) други | | ЛБ | ЛБ |
| | б) трупци за режење: | | | ж) друго: | | | |
| | 1) дабови | Д | ЛБ | 1) четвртачи и половници елови и смрекови | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) букови | Д | ЛБ | 2) граѓа од иглолисници, режана, друга | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) јасенови | ЛБ | ЛБ | 2) Друго: | | | |
| | 4) ореови | ЛБ | ЛБ | а) дабови штици: | | | |
| | 5) од егзотични широколисници | ЛБ | ЛБ | 1) кладарки (булови) | | ЛБ | ЛБ |
| | 6) други: | | | 2) самици | | ЛБ | ЛБ |
| | а) трупци грабови | ЛБ | ЛБ | 3) бочници | | ЛБ | ЛБ |
| | б) трупци од други широколисници | ЛБ | ЛБ | 4) блистачи | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Јамско дрво: | | | 5) половници | | ЛБ | ЛБ |
| | а) од иглолисници | ЛБ | ЛБ | б) дабови греди и гредички | | ЛБ | ЛБ |
| | б) дабово | ЛБ | ЛБ | в) друго режано дрво од даб: | | | |
| | в) багремово | ЛБ | ЛБ | 1) дабова граѓа мушичава, руевина и сплинт | | ЛБ | ЛБ |
| | г) буково | ЛБ | ЛБ | 2) дабова друга режана граѓа | | ЛБ | ЛБ |
| | д) друго | ЛБ | ЛБ | з) букови штици: | | | |
| | 5) Друго: | | | 1) кладарки | | ЛБ | ЛБ |
| | а) танинско дрво | ЛБ | ЛБ | 2) самици | | ЛБ | ЛБ |
| | б) телефонски, телеграфски и електрични столбови од дрво од сите видови, импрегнирани или не: | | | 3) краешнички штици | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) од широколисници | ЛБ | ЛБ | д) букови греди и гредички: | | | |
| | 2) од иглолисници | ЛБ | ЛБ | 1) четвртачи | | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго: | | | 2) четвртачи рендисани | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) пилоти дабови | ЛБ | ЛБ | е) друго режано дрво од бука: | | | |
| | 2) пилоти букови | ЛБ | ЛБ | 1) срченици и друга букова тежинска граѓа | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) пилоти од други широколисници | ЛБ | ЛБ | 2) режана граѓа друга | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) пилоти од иглолисници | ЛБ | ЛБ | е) режано дрво од егзотични широколисници | | ЛБ | ЛБ |
| | 5) дрво од широколисници цепено | ЛБ | ЛБ | ж) режано дрво од други широколисници: | | | |
| | 6) дрво друго (тополово за моливи, дрво за штикли и др.) | ЛБ | ЛБ | 1) јасенови кларадки | | ЛБ | ЛБ |
| 44.04 | Дрво, грубо учетворено или полуучетворено, но понатаму необработено: | | | 2) јасенови самици | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Од иглолисници: | | | 3) јасенови четвртачи | | ЛБ | ЛБ |
| | а) трупци од иглолисници, делкани | Д | ЛБ | 4) јасенова друга режана граѓа | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 5) брестови кларадки | | ЛБ | ЛБ |

¹ Ако е од иглолисници „Д“

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|----|-------|---|----|----|
| | 6) брестови самици | ЛБ | ЛБ | 44.10 | Дрвени стапови, грубо заокруглени но нестружени, не-свиткани ниту на друг начин обработени, погодни за доработка на бастуми, чадори, камшици, палки за голф, рачки за чадори, рачки за алат и слично: | | |
| | 7) брестова граѓа, друга | ЛБ | ЛБ | | 1) Стапови и рачки за чадори, необработени | ЛБ | ЛБ |
| | 8) јаворови кладарки | ЛБ | ЛБ | | 2) Дрво за скии, весла и друго необработено дрво | ЛБ | ЛБ |
| | 9) јаворови самици | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 10) јаворова граѓа, друга | ЛБ | ЛБ | 44.11 | Дрвена жица; дрво приготвено за кибрит; дрвени чивии за обувки: | | |
| | 11) кладарки од други широколисници | ЛБ | ЛБ | | 1) Дрво приготвено за изработка на кибрит | ЛБ | ЛБ |
| | 12) самици од други широколисници | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | | |
| | 13) режана граѓа од други широколисници | ЛБ | ЛБ | | а) дрвени чивии за обувки | ЛБ | ЛБ |
| | з) друго | ЛБ | ЛБ | | б) дрвена жица и друго дрво (за чепкалки и сл) | ЛБ | ЛБ |
| 44.06 | Коцки од дрво за калдрма | ЛБ | ЛБ | 44.12 | Дрвена волна и дрвено брашно: | | |
| 44.07 | Прагови од дрво за железнички и други колосеци: | | | | 1) Дрвена волна | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Неимпрегнирани: | | | | 2) Дрвено брашно | ЛБ | ЛБ |
| | а) дабови: | | | 44.13 | Дрво (вклучувајќи ги и блоковите, дагичките и фризите за паркет и дрвените блокови за патосување, несоставени) рендосано, со перо или утор, жлебено, заоблено, составено на ластовичина опашка, или во форма на V, со врезови или слично, но понатаму необработувано: | | |
| | 1) прагови | ЛБ | ЛБ | | 1) Од иглолисници: | | |
| | 2) скретничка граѓа | ЛБ | ЛБ | | а) елово и смрекино: | | |
| | б) букови: | | | | 1) фризи | ЛБ | ЛБ |
| | 1) прагови | ЛБ | ЛБ | | 2) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) скретничка граѓа | ЛБ | ЛБ | | б) борово: | | |
| | в) од иглолисници: | | | | 1) фризи | ЛБ | ЛБ |
| | 1) прагови | ЛБ | ЛБ | | 2) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) скретничка граѓа | ЛБ | ЛБ | | в) друго: | | |
| | г) други: | | | | 1) фризи | ЛБ | ЛБ |
| | 1) прагови | ЛБ | ЛБ | | 2) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) скретничка граѓа друга | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | | |
| | 2) Импрегнирани: | | | | а) дабово: | | |
| | а) дабови: | | | | 1) фризи | ЛБ | ЛБ |
| | 1) прагови | ЛБ | ЛБ | | 2) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) скретничка граѓа | ЛБ | ЛБ | | б) буково: | | |
| | б) букови: | | | | 1) фризи | ЛБ | ЛБ |
| | 1) прагови | ЛБ | ЛБ | | 2) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) скретничка граѓа | ЛБ | ЛБ | | в) друго: | | |
| | в) од иглолисници: | | | | 1) фризи јасенови | ЛБ | ЛБ |
| | 1) прагови | ЛБ | ЛБ | | 2) фризи од други широколисници | ЛБ | ЛБ |
| | 2) скретничка граѓа | ЛБ | ЛБ | | 3) штици јасенови рендисани, фалцувани и слично обработени | ЛБ | ЛБ |
| | г) други: | | | | 4) штици од други широколисници рендисани, фалцувани и слично обработени | ЛБ | ЛБ |
| | 1) прагови | ЛБ | ЛБ | | 5) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) скретничка граѓа друга | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 44.08 | Даги од дрво, цепени, што понатаму не се обработувани, освен бичени на една главна површина; режани даги од дрво, кај кои најмалку една главна површина е цилиндрично бичена, но понатаму необработувана, освен бичената | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 44.09 | Дрво за обрачи; притки цепени; стапови и колци од дрво зашилени, небичени по должината; дрво во цепки; цепки од дрво што се употребуваат за изработка на оцетна киселина или за бистрење течност: | | | | | | |
| | 1) Дрвени обрачи за буриња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Столбови зашилени за огради | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Лозарско колје | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 4) Во цепки за кошници, за сита и за кутии за кобрит | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 5) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|----|-------|---|----|----|
| 44.14 | Дрво стружено по должина, сечено или лупено но понатаму необработувано, дебелина до 5 mm: | | | 44.21 | Комплетни дрвени сандуци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа што се увезува составена, несоставена или делум составена: | | |
| | 1) Од иглолисници: | | | | 1) Од иглолисници: | | |
| | а) екзотични | ЛБ | ЛБ | | а) фурнирска: | | |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | | 1) сандаци | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Од широколисници: | | | | 2) кутии | ЛБ | ЛБ |
| | а) дабови | ЛБ | ЛБ | | 3) гајби | ЛБ | ЛБ |
| | б) ореови | ЛБ | ЛБ | | 4) делови од сандаци, од кутии и од гајби | ЛБ | ЛБ |
| | в) букови: | | | | 5) амбалажа дрвена друга | ЛБ | ЛБ |
| | 1) фурнир буков нормален | ЛБ | ЛБ | | б) друго: | | |
| | 2) фурнир буков за столови | ЛБ | ЛБ | | 1) сандаци | ЛБ | ЛБ |
| | г) јаворови | ЛБ | ЛБ | | 2) кутии | ЛБ | ЛБ |
| | д) екзотични | ЛБ | ЛБ | | 3) гајби | ЛБ | ЛБ |
| | е) други: | | | | 4) делови од сандаци, од кутии и од гајби | ЛБ | ЛБ |
| | 1) фурнир друг | ЛБ | ЛБ | | 5) амбалажа дрвена друга | ЛБ | ЛБ |
| | 2) фурнир слеп | ЛБ | ЛБ | | 2) Од широколисници: | | |
| 44.15 | Шпер-плочи, панел-плочи, слоевити плочи, плочи од летви и слични листесто слоевити дрвени производи (вклучувајќи ги и фурнираните панел-плочи и листови); интарзии и маркетерија од дрво: | | | | а) фурнирска: | | |
| | 1) Шпер-плочи | ЛБ | ЛБ | | 1) сандаци | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Панел-плочи | ЛБ | ЛБ | | 2) кутии | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | 3) гајби | ЛБ | ЛБ |
| 44.16 | Келиести плочи од дрво, обложени или не со лист од прости метали | ЛБ | ЛБ | | 4) делови од сандаци, од кутии и од гајби | ЛБ | ЛБ |
| 44.17 | Подобрено (облагородено) дрво во листови, во блокови и слично | ЛБ | ЛБ | | 5) амбалажа дрвена друга | ЛБ | ЛБ |
| 44.18 | Реконструирано дрво, добиено од шушки, од дрво, од иверки, од струганици, од дрво брашно или од други дрвени отпадоци, агломерирано со природни или вештачки смоли или со други органски средства за врзување, во листови, во блокови или слично: | | | 44.22 | Бочви, буриња, каџи, кофи и други бочварски изработки и нивни делови од дрво, освон дагите од тар. бр. 44.08: | | |
| | 1) Лесомит-плочи | ЛБ | ЛБ | | 1) Од иглолисници: | | |
| | 2) Плочи-иверици | ЛБ | ЛБ | | а) буриња дрвени | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | б) каџи дрвени | ЛБ | ЛБ |
| 44.19 | Дагички (жиоки, лајсни, фризи), од дрво вклучувајќи ги и профилираните летвички и штитци: | | | | в) даги за буриња обработени | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Од иглолисници | ЛБ | ЛБ | | г) бочварски изработки други | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Од широколисници | ЛБ | ЛБ | | 2) Од широколисници: | | |
| 44.20 | Рамки од дрво за слики, за фотографии, за огледала и слично: | | | | а) буриња дрвени | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Од иглолисници | ЛБ | ЛБ | | б) каџи дрвени | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Од широколисници | ЛБ | ЛБ | | в) даги за буриња обработени | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | г) бочварски изработки други | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 44.23 | Градежна столарија и столарски производи (вклучувајќи ги и префабрикуваните и монтажните градежи и составените паркетни плочи): | | |
| | | | | | 1) Дрвени куќи, бараки и делови | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) Градежна столарија | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 3) Друго: | | |
| | | | | | а) паркет дабов | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | б) паркет буков | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | в) паркет друг | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | г) друго | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|----|---|--|----|-----|
| 44.24 | Предмети за домаќинство од дрво: | | | | г) штици за цртање | ЛБ | ЛБ |
| | 1) штици и сукала, штици за миење | ЛБ | ЛБ | | д) други неспоменати изработки од дрво (шиндра, лестви, ролетни, весла и др.) | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Дрвени садови (послужавници, дрвени лажици и виљушки, чаши и бокали) | ЛБ | ЛБ | Глава 45 — Плута и изработки од плута | | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 45.01 | Природна плута, необработена, кршена, гранулирана или мелена; отпадоци од плута: | | |
| 44.25 | Дрвени алати, куќишта за алати, дршки за алати, куќишта и рачки за метли и четки; калани за чевлари и калани за одржување форма на обувки, од дрво: | | | | 1) Плута сурова | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Алати | ЛБ | ЛБ | | 2) Плута мелена | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Опкови и рачки за алати | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Калани: | | | 45.02 | Плута природна во блокови, плочи, листови или ленти (вклучувајќи ги и коцките или сличните правоаголни форми од плута, исечени за затки или затиначи): | | |
| | а) чевларски | ЛБ | ЛБ | | 1) Плута сурова во плочи | ЛБ | ЛБ |
| | б) за одржување форма на обувки | ЛБ | ЛБ | | 2) Плута пресувана во листови | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго: | | | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | а) дршки за метли | ЛБ | ЛБ | 45.03 | Изработки од природна плута: | | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | 1) Влошки за термос шишиња | ЛБ | ЛБ |
| 44.26 | Калемни (шпулни), копсови, бобини, калемни за конец за шиене и слични производи од стружено дрво | ЛБ | ЛБ | | 2) Затиначи | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 3) Затки-чепови | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 4) За изолација | ЛБ | ЛБ |
| 44.27 | Стандардни ламби, трпезни ламби и други светлински тела од дрво; предмети на мебел од дрво што не спаѓаат во главата 94; ковчежиња, кутии за цигари, послужавници, чинии за овошје, орнаменти и други украсни производи, од дрво; кутии за прибор за јадење, за инструменти, за цртање, за виолини или слични кутии од дрво; производи од дрво за лична употреба или украсување, кои обично се носат во џеб, во чанта или на самата личност; делови на напред наведените предмети од дрво: | | | | 5) Друго: | | |
| | 1) дрвени резбарски изработки (кутии, пудриери и сл.) | ЛБ | ЛБ | | а) појаси за пливања од плута | ЛБ | ЛБ |
| | 2) дрвена галантерија (закачалки за облека, лични украсни предмети, пепелници и др.) | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 3) куќни предмети од дрво други (светилки и ситни предмети) | ЛБ | ЛБ | 45.04 | Плута агломерирана (со или без врзувачки материји) и изработки од агломерирани плути: | | |
| | 4) друго | ЛБ | ЛБ | | 1) Плута пресувана, во блокови, прачки, плочи, листови и цевки | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) Плочи, панели и други градежни изработки од пресувана плута | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| 44.28 | Други изработки од дрво: | | | Глава 46 — Изработки од слама, од еспарт и од други материјали за плетарија; кошничарски и плетарски изработки | | | |
| | 1) Училишен прибор | ЛБ | ЛБ | 46.01 | Преплетети и слични изработки од материјали за плетење, за сите потреби, во ленти составени или не: | | |
| | 2) Друго: | | | | 1) Од пластични материјали | ЛБ | ГДК |
| | а) леарски модели од дрво | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) сандачи мртвечки | ЛБ | ЛБ | 46.02 | Материјали за плетење соединети заедно во паралелни стракови или ткаени, во вид на листови, вклучувајќи и простирки, подметки и заштитки; оплети од слама за шишиња: | | |
| | в) дрвени ковчези | ЛБ | ЛБ | | 1) Од пластични материји | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|--|--|-----|----|
| | 2) Од праке | ЛБ | ГДК | 1) Отпадоци од хартија | Д | ГДК | |
| | 3) Од слама | ЛБ | ГДК | 2) Стара хартија | Д | ГДК | |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | 3) Друго | Д | ГДК | |
| 46.03 | Кошничарски плетарски и други изработки од материјали за плетење изработени директно во форми; изработки од стоки од тар. бр. 46.01 или 46.02; изработки од луфа: | | | Глава 48 — Хартија и картон; изработки од хартијна маса, хартија или картон | | | |
| | 1) Од пластични материјали: | | | I. Хартија и картон во ролни или во листови | | | |
| | а) кошници и кувфери плетени | ЛБ | ГДК | 48.01 | Хартија и картон (вклучувајќи и целулозна вата), машински изработени, во ролни или во листови: | | |
| | б) плетарски изработки други | ЛБ | ГДК | | 1) Рото хартија | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Од прачки: | | | | 2) Хартија за печатење и пишување: | | |
| | а) кошници и ковчези плетени | ЛБ | ГДК | | а) за печатење: | | |
| | б) плетарски изработки други | ЛБ | ГДК | | 1) бездрвна | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Од слама: | | | | 2) средно фина | ЛБ | ЛБ |
| | а) кошници и ковчези плетени | ЛБ | ГДК | | 3) фина тенка | ЛБ | ЛБ |
| | б) плетарски изработки други | ЛБ | ГДК | | 4) за умножување | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | | 5) друга | ЛБ | ЛБ |
| | оддел X | | | | б) за пишување: | | |
| | МАТЕРИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЈА; ХАРТИЈА И КАРТОН И ИЗРАБОТКИ ОД НИВ | | | | 1) бездрвна | ЛБ | ЛБ |
| | Глава 47 — Материјали за изработка на хартија | | | | 2) средно фина | ЛБ | ЛБ |
| | Глава 47 — Материјали за изработка на хартија | | | | 3) фина тенка | ЛБ | ЛБ |
| | Глава 47 — Материјали за изработка на хартија | | | | 4) друга | ЛБ | ЛБ |
| 47.01 | Хартијна маса добиена механички или со хемиски средства од кој и да е влакнест растителен материјал: | | | 3) Натрон хартија и картон (крафт): | | | |
| | 1) Дрвенача | ЛБ | ЛБ | а) натрон хартија | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Целулоза, освен од дрво: | | | б) картон (крафт) | ЛБ | ЛБ | |
| | а) од крпи или од влакна памучни, ленени или каделни | ЛБ | ЛБ | 4) Хартија за цигари | ЛБ | Д | |
| | б) од други растителни материјали | ЛБ | ЛБ | 5) Друго: | | | |
| | 3) Целулоза висококвалитетна, белена: | | | а) хартија: | | | |
| | а) хемиска, влакнеста сулфитна | ЛБ | ЛБ | 1) книговезечка за пресвлекување | ЛБ | ЛБ | |
| | б) хемиска влакнеста, сулфатна | ЛБ | ЛБ | 2) хигиенска (тоалетна и сервиетна) | ЛБ | ЛБ | |
| | 4) Каустична целулоза и сулфатна целулоза, сурова | ЛБ | ЛБ | 3) амбалажна (обвивна), освен натронска хартија и картон за амбалажа | ЛБ | ЛБ | |
| | 5) Каустична целулоза и сулфатна целулоза, белена, освен онаа од точката 3 | ЛБ | ЛБ | 4) за цртање | ЛБ | ЛБ | |
| | 6) Целулоза бисулфитна, сурова | ЛБ | ЛБ | 5) за впивање | ЛБ | ЛБ | |
| | 7) Целулоза бисулфитна белена, освен онаа од точката 3 | ЛБ | ЛБ | 6) за филтрирање | ЛБ | ЛБ | |
| | 8) Полуцелулоза | ЛБ | ЛБ | 7) друга: | | | |
| 47.02 | Отпадоци од хартија и од картон; стари изработки од хартија и од картон, што можат да се употребат исклучиво за изработка на хартија: | | | а) хартија сурова фотографска не баритирана | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) кондензаторска и кабелска хартија | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | в) друга | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) лепенка: | | | |
| | | | | 1) бела, сива и костенива | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) специјална | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 3) друга | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | в) картон: | | | |
| | | | | 1) сложен: | | | |
| | | | | а) машински дрвен и полуфин | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) машински бездрвен | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | в) дуплекс и мултиплекс | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | г) друг | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|----|-------|--|----|----|
| | 2) од крпи: | | | 48.06 | Хартија и картон, шпартани, линирани или карирани, но не и на друг начин печетани, во ролни или во листови: | | |
| | а) машински дрвен и полуфин | ЛБ | ЛБ | | 1) Милиметарска хартија | ЛБ | ЛБ |
| | б) машински бездрвен | ЛБ | ЛБ | | 2) Друга хартија: | | |
| | в) друг | ЛБ | ЛБ | | а) хартија со линии или коцки несечена | ЛБ | ЛБ |
| | 3) друг: | | | | б) хартија графичка несечена | ЛБ | ЛБ |
| | а) машински дрвен и полуфин | ЛБ | ЛБ | | в) друга | ЛБ | ЛБ |
| | б) машински бездрвен | ЛБ | ЛБ | | 3) Картон | ЛБ | ЛБ |
| | в) друг | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | г) целулозна вата | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 48.02 | Хартија и картон изработени рачно: | | | 48.07 | Хартија и картон, импрегнирани, обложени, површински бојосани, површински декорирани или печетани (но не шпартани, нелинирани и не карирани и кои не содржат печетани предмети од главата 49 на оваа тарифа), во ролни или во листови: | | |
| | 1) Хартија за документи и банкноти | ЛБ | ЛБ | | 1) Хартија за печатење и пишување: | | |
| | 2) Хартија рачна друга | ЛБ | ЛБ | | а) за печатење обложена | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Картон рачен | ЛБ | ЛБ | | б) за пишување обложена | ЛБ | ЛБ |
| 48.03 | Пергаментна хартија или за масти непропустлива хартија и картон. и нивни имитации, глазирана транспарентна хартија, во ролни или листови: | | | | в) друга | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Транспарентна хартија | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | | |
| | 2) Тешко пропустлива хартија: | | | | а) баритирана хартијна фотоподлога | ЛБ | ЛБ |
| | а) пергамент хартија и имитација | ЛБ | ЛБ | | б) гумирана хартија | ЛБ | ЛБ |
| | б) друга | ЛБ | ЛБ | | в) реактивна хартија | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | г) хромо-хартија и картон | ЛБ | ЛБ |
| 48.04 | Сложена хартија и картон (изработени со слепување рамни слоеви) необложени и неимпрегнирани по површината, однатре зајакнати или не, во ролни или листови: | | | | д) импрегнирани: | | |
| | 1) Прешпан и слични картови | ЛБ | ЛБ | | 1) хартија и картон премачкани или натопени со катран или со асфалт | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Картон брестол | ЛБ | ЛБ | | 2) картон за покрив катранисан | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Хартија или картон лепени со катран | ЛБ | ЛБ | | 3) за изолација | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Хартија или картон лепени, други | ЛБ | ЛБ | | 4) хартија за завиткување катранисана, бојосана или печетана | ЛБ | ЛБ |
| 48.05 | Хартија и картон, бранести (со или без рамни површински листови) крепувани, плисирани, набрани, пресувани или дупчени, во ролни или во листови: | | | | 5) хартија и картон обложени со графит | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Креп-хартија: | | | | 6) друга | ЛБ | ЛБ |
| | а) тоалетна креп-хартија (несечена) | ЛБ | ЛБ | | г) хартија и картон зајакнати со метал или текстил | ЛБ | ЛБ |
| | б) друга | ЛБ | ЛБ | | е) друго: | | |
| | 2) Бранест картон | ЛБ | ЛБ | | 1) хартија за матрици несечена | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Перфорирана хартија (монотип и квик) | ЛБ | ЛБ | | 2) авионска лепенка обложена или премачкана | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго: | | | | 3) карбон хартија несечена и индиго | ЛБ | ЛБ |
| | а) лепенка авионска бранеста | ЛБ | ЛБ | | 4) друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | 48.08 | Филтер блокови, плочи и табели од хартијна маса: | | |
| | | | | | 1) Без азбестно влакно | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) Со азбестно влакно | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|---|----|-----|
| 48.09 | Плочи за градежништво од дрвна маса или од растителни влакна, споени или не со природни или вештачки смоли или со слични средства за врзување: | | | 3) Хартија за впивање | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Плочи обложени со пластични материи | ЛБ | ЛБ | 4) Хартија за кондензатори | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | 5) Друго: | | | |
| | <i>II. Хартија и картон сечени во определени големини и форми и предмети од хартија или картон</i> | | | а) хартија за цигари | | ЛБ | Д |
| | | | | б) филтер хартија | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) хартија регистрирачка во ленти | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | г) монотип хартија во ленти | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | д) лепливи ленти, гумирана хартија | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | е) хартија за пишување во формат | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | е) друго | | ЛБ | ЛБ |
| 48.10 | Хартија за цигари сечена во определени големини, во книшки или не, или во цевки (тулци) | ЛБ | Д | 48.16 | Кутии, вреќи и други обвивки од хартија или од картон: | | |
| 48.11 | Позидници — тапети и линкрусти, витрофанија за прозорци, од хартија: | | | 1) Од хартија: | | | |
| | 1) Тапети од хартија | ЛБ | ЛБ | а) вреќи и Кесиња од хартија | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Транспарентна хартија за прозорци | ЛБ | ЛБ | б) амбалажа од хартија друга | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 2) Од картон: | | | |
| 48.12 | Покривки за подови на подлога од хартија или картон, со или без пласта од линолеумска маса, сечени или не: | | | а) кутии од бранест картон за индустријата на дрво | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) На подлога од хартија: | | | б) кутии од картон други | | ЛБ | ГДК |
| | а) линолеум на подлога од хартија | ЛБ | ГДК | в) амбалажа од картон друга | | ЛБ | ЛБ |
| | б) покривачи за под на подлога од хартија други | ЛБ | ГДК | 48.17 | Регистратори, фасцикли, кутии и слични предмети од хартија или картон, што обично се употребуваат во канцеларии, трговии и слично | ЛБ | ГДК |
| | 2) На подлога од картон: | | | 48.18 | Регистри, тетракти (вежбанки), сметковни книги, потсетници, книги за порачки, признанични книги, дневници, впивачки перничкиња, повези (со подвижни листови), обвивки за акти и друг пишувачки прибор од хартија или хартија или картон: албуми за мостри и други албуми за збирки и корици за книги, од хартија и картон | ЛБ | ЛБ |
| | а) линолеум на подлога од картон | ЛБ | ГДК | 48.19 | Етикети од хартија или картон, печатени или не, или премачкани со лепило | ЛБ | ЛБ |
| | б) покривачи за под на подлога од картон, други | ЛБ | ГДК | 48.20 | Бобини, шпулни, копсови и слични подлоги од хартијна маса, од хартија или од картон (перфорирани или не, стврднати или не): | | |
| 48.13 | Карбон и друга хартија за умножување (вклучувајќи ги и матриците) и хартии за пренесување, сечени во определени големини, во кутии или не: | | | 1) Бобини и шпулни од хартија и картон | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Индиго-хартија | ЛБ | ЛБ | 2) Цевки од хартија за пре-дилници | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Матрици | ЛБ | ЛБ | 3) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго: | | | 48.21 | Други изработки од хартијна маса, од хартија, од картон или од целулозна вата: | | |
| | а) карбон хартија | ЛБ | ЛБ | 1) Картички за статистички машини | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 48.14 | Хартија за пишување во блокови, пливки, картички за преписка; кутии, кесички, нотеси и слично од хартија или картон, што содржат асортиман на прибор за преписка | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 48.15 | Друга хартија и картон, сечени во определени големини или форми: | | | | | | |
| | 1) Филтер-стапчиња | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Тоалетна хартија | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-------|
| | 2) Предмети за домаќинството (чаши, чинии и сл.) | ЛБ | ЛБ | 49.04 | Музички ноти, печатени или во ракопис, поврзани или не, илустрирани или не | | ЛБ ЛБ |
| | 3) Абажури | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 4) Тантели и везови | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 5) Шамивчиња и ленти | ЛБ | ЛБ | 49.05 | Печатени географски, хидрографски и слични карти од сите видови, вклучувајќи ги и атласите, сидните географски карти и типографските планови; печатени глобуси (земски или небески): | | |
| | 6) Друго: | | | | 1) Глобуси | ЛБ | ЛБ |
| | а) крпи за лице, сервиети и чаршафи од хартија | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | ЛБ | ЛБ |
| | б) хартија за сметачки машини и други регистрирачки инструменти | ЛБ | ЛБ | | а) атласи | ЛБ | ЛБ |
| | в) жаккард картски | ЛБ | ЛБ | | б) географски сидни карти | ЛБ | ЛБ |
| | г) друго | ЛБ | ЛБ | | в) друго | ЛБ | ЛБ |
| | Глава 49 — Печатени книги, весници, слики и други производи на печатарската индустрија; ракописи, дактилографии и планови | | | 49.06 | Проекти и нацрти, за индустриски, архитектонски, машински, трговски или слични цели, во оригинал или во репродукција на истите на хартија осетлива на светлина; ракописи и чукани текстови: | | |
| 49.01 | Печатени книги, книшки, брошури, памфлети и слободни листови: | | | | 1) Нацрти, индустриски планови | ЛБ | ГДК |
| | 1) Книги печатени на јазиците на народностите на Југославија и на странски јазици | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго | ЛБ | ГДК |
| | 2) Книги печатени на јазиците на народите на Југославија во копродукција на странски и домашни издавачки претпријатија | ЛБ | ГДК | 49.07 | Поштенски, таксени и слични марки непоништени, што се во оптек или се наменети да бидат во оптек во земјата на намената; таксени хартии, банкноти, акции или облигации и слично; чековни книшки: | | |
| | 3) Издавија на југословенски издавачи печатени во странство на јазиците на народите на Југославија освен книгите од областа на уметноста (општи и ликовни) и урбанизмот и уметничките фотографии | ЛБ | ГДК | | 1) Марки поштенски или таксени | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Слободни листови со печатен текст или на друг начин, за книгите што се издаваат во рамките на копродукција на странски и домашни издавачки претпријатија: | | | | 2) Акции, чековни книшки и други печатени вредносни хартии | Д | Д |
| | а) на домашни јазици | ЛБ | ГДК | | 3) Банкноти (што уште не се во оптек) | Д | Д |
| | б) на странски јазици | ЛБ | ЛБ | 49.08 | Декалкомани (хартии за пресликување) | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Друго (речници и др.): | | | 49.09 | Поштенски разгледници и честитки со слики, печатени на кој и да е начин, со украси или не | ЛБ | ЛБ |
| | а) на домашни јазици | ЛБ | ГДК | 49.10 | Календари од сите видови, од хартија или картон, вклучувајќи ги и блок-календарите | ЛБ | ГДК |
| | б) на странски јазици | ЛБ | ЛБ | 49.11 | Други печатени предмети, вклучувајќи печатени слики и фотографии: | | |
| 49.02 | Весници, дневници и периодични публикации, илустрирани или не: | | | | 1) Слики, гравури, фотографии | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Весници на домашни јазици | ЛБ | ЛБ | | 2) Подлоги за календари, печатени на хартија, на картон или на друга материја; календари печатени на други материји, освен хартија или картон | ЛБ | ГДК |
| | 2) Весници на странски јазици | ЛБ | ЛБ | | 3) Каталози на книги или публикации: | | |
| | 3) Списанија на домашни јазици | ЛБ | ГДК | | а) за предметите од тар. бр. 49.01 точ. 1, 2 и 5 | ЛБ | ГДК |
| | 4) Списанија на странски јазици | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| 49.03 | Детски книги во слики и детски книги за сликање | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|-----|---|---|-----|-----|
| 4) Проспекти и други материјали за реклама кои за сметка на југословенските работни и други организации се печатени во странство на јазиците на народите на Југославија | | ЛБ | ГДК | 50.08 | Катгут од свила; имитација на катгут од свила | ЛБ | ЛБ |
| 5) Друго: | | | | 50.09 | Ткаенини од свила или шап-свила: | | |
| а) честитки (без слика), посетници и сл. печатени предмети | | ЛБ | ГДК | | 1) Од свила: | | |
| б) формулари, листи на дијаграми и сл. печатени предмети | | ЛБ | ГДК | | а) ткаенини ретки (муслин, гренадин, воал, газа, етамин и сл.) | ЛБ | ГДК |
| в) печатени работи други | | ЛБ | ГДК | | б) ткаенини свилени други | ЛБ | ГДК |
| | | ЛБ | ГДК | 50.10 | Ткаенини од бурет-свила | ЛБ | ЛБ |
| Оддел XI | | | | Глава 51 — Вештачки и синтетични текстилни влакна (бескрајни) | | | |
| ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАБОТКИ ОД ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ | | | | 51.01 | | | |
| Глава 50 — Природна свила и отпадоци од природна свила | | | | Предиво од вештачки или синтетични текстилни влакна (бескрајни), непригодени за продажба на мало: | | | |
| 50.01 | Кокони од свилени буби подобни за одвиткување | ЛБ | ЛБ | 1) Од синтетични влакна: | | | |
| 50.02 | Свила сурова (невпредена): | | | а) монофиламенти: | | | |
| | 1) Греж | ЛБ | ЛБ | 1) најлон полиамидни филаменти 66 | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Намотана во штрингли (невпредена) | ЛБ | ЛБ | 2) други полиамидни монофиламенти (најлон 6 — перлон) | ЛБ | Д | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 3) друго | ЛБ | ГДК | |
| 50.03 | Отпадоци од свила (вклучувајќи ги и коконите неподобни за одвиткување, шап-свилата, бурет-свилата, свилениот кемлинг и искубените крпи: | | | б) синтетичен конец за индустријата | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Отпадоци од кокони и од свилен конец | ЛБ | ЛБ | в) други синтетични предива: | | | |
| | 2) Отпадоци од свила (шап и бурет) | ЛБ | ЛБ | 1) најлон од полиамидни 66 филаменти | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Искубани крпи | ЛБ | ЛБ | 2) најлон 6 — перлон од други полиамидни филаменти | ЛБ | Д | |
| | 4) Кокони неподобни за одмотување | ЛБ | ЛБ | 3) други | ЛБ | ГДК | |
| 50.04 | Свилено предиво, освен предивата од шап и бурет-свила, непригодено за продажба на мало: | | | 2) Од вештачки влакна: | | | |
| | 1) Сурово или белено | ЛБ | ЛБ | а) рајон | ЛБ | ДК | |
| | 2) Бојосано или печатено | ЛБ | ЛБ | б) ацетатни | ЛБ | ГДК | |
| 50.05 | Предиво од шап-свила, непригодено за продажба на мало: | | | в) рајон конец за индустријата на обувки | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Сурово или белено | ЛБ | ЛБ | г) автокорд од рајон | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Бојосано или печатено | ЛБ | ЛБ | д) друго | ЛБ | ГДК | |
| 50.06 | Предиво од бурет-свила непригодено за продажба на мало: | | | 51.02 | Монофил, ленти — дагички (вештачка слама и сл.) и имитација на катгут, од вештачки или синтетични материји: | | |
| | 1) Сурово или белено | ЛБ | ЛБ | 1) Од синтетични текстилни материји: | | | |
| | 2) Бојосано или печатено | ЛБ | ЛБ | а) монофил | ЛБ | ГДК | |
| 50.07 | Предиво од свила, шап-свила и бурет-свила, пригодно за продажба на мало: | | | б) друго: | | | |
| | 1) Од свила | ЛБ | ЛБ | 1) катгут имитација, нестерилен | ЛБ | Д | |
| | 2) Од шап-свила | ЛБ | ЛБ | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Од бурет-свила | ЛБ | ЛБ | 2) Од вештачки текстилни материји: | | | |
| | | | | а) монофил | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) најлон конец за јадици | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | в) друго: 1) катгут имитација, нестерилен | ЛВ | Д | | б) крстосана непрана: 1) финост до 30 микро- ни | ЛВ | ГДК |
| | 2) друго | ЛВ | ГДК | | 2) финост над 30 микро- рони | ЛВ | РК |
| 51.03 | Предиво од вештачки или синтетични влакна (бескрај- ни), пригодно за продажба на мало: | | | | в) табачка непрана: 1) финост до 30 микро- ни | ЛВ | ГДК |
| | 1) Од синтетични влакна: | | | | 2) финост над 30 микро- рони | ЛВ | РК |
| | а) најлон косец за јадици | ЛВ | ЛВ | | 2) Друго: | | |
| | б) друго | ЛВ | Д | | а) мерино прана | ЛВ | ГДК |
| | 2) Од вештачки влакна | ЛВ | ГДК | | б) крстосана прана: 1) финост до 30 микро- ни | ЛВ | ГДК |
| 51.04 | Ткаенини од вештачки или синтетични влакна (бескрај- ни), вклучувајќи ги и ткае- нини од монофил или од да- гички од тар. бр. 51.01 и 51.02: | | | | 2) финост над 30 микро- рони | ЛВ | РК |
| | 1) Од синтетични влакна: | | | | в) табачка прана | ЛВ | РК |
| | а) креп | ЛВ | ГДК | 53.02 | Друга животинска длака (фина или груба), невлачена и нечеслана: | | |
| | б) други: | | | | 1) Фина: | | |
| | 1) автокорд ткаенини | ЛВ | ГДК | | а) од питом зајак и од ангора питом зајак | ЛВ | ЛВ |
| | 2) други | ЛВ | ГДК | | б) од ангора коза (и од други кози, освен оби- чна) | ЛВ | ЛВ |
| | 2) Од вештачки влакна: | | | | в) камилска | ЛВ | ЛВ |
| | а) креп | ЛВ | ГДК | | г) зајачка | ЛВ | ЛВ |
| | б) други: | | | | д) бибер | ЛВ | ЛВ |
| | 1) од цел-влакна | ЛВ | ГДК | | е) друга, невлачена ниту чеслана | ЛВ | ЛВ |
| | 2) од други вештачки влакна | ЛВ | ГДК | | е) друга што не е за пре- дење | ЛВ | ЛВ |
| | | | | | 2) Груба: | | |
| | | | | | а) говедска | ЛВ | ЛВ |
| | | | | | б) козја | ЛВ | ЛВ |
| | | | | | в) друга | ЛВ | ЛВ |
| | Глава 52 — Метализиран текстил | | | 53.03 | Отпадоци од волна од овци или јагниња или од друга животинска длака (фина или груба), некината и неискубе- на: | | |
| 52.01 | Метализирано предиво, тек- стилно предиво, впредено со метал или покриено со метал по кој и да е пат: | | | | 1) Кемлинг | ЛВ | ГДК |
| | 1) Текстилни предива впре- дени или покриени со ме- тал: | | | | 2) Отпадоци од чешлање и предење, други | ЛВ | ГДК |
| | а) предиво впредено со благородни метали | ЛВ | ЛВ | | 3) Отпадоци од друга фина и груба длака | ЛВ | ЛВ |
| | б) предиво впредено со прости метали | ЛВ | ЛВ | 53.04 | Отпадоци од волна од овци или јагниња и од друга жи- вотинска длака (фина или груба), кинати или неискубе- ните крпи: | | |
| | в) друго | ЛВ | ЛВ | | 1) Волна тргана | ЛВ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛВ | ЛВ | | 2) Отпадоци од фина и гру- ба длака и друго | ЛВ | ГДК |
| 52.02 | Ткаенини од метални ниш- ки или метализирано предив- о, што се употребуваат за изработка на предмети за облекување, како и ткаенини за мебел или слично: | | | 53.05 | Волна од овци или јагниња и друга животинска длака (фина или груба), влачена или чешлана: | | |
| | 1) Ткаенини од метално пре- диво | ЛВ | ЛВ | | 1) Волна и длака влачена или чешлана освен чеш- ланата од точката 2: | | |
| | 2) Друго | ЛВ | ЛВ | | а) мерино влачена или чеслана | ЛВ | ГДК |
| | | | | | б) крстосана, влачена или чеслана: | | |
| | | | | | 1) финост до 30 микро- ни | ЛВ | ГДК |
| | Глава 53 — Волна и други животински влакна | | | | 2) финост над 30 микро- рони | ЛВ | РК |
| 53.01 | Волна од овци или од јагни- ња, невлачена и нечеслана: | | | | | | |
| | 1) Волна масна или испрана на грбот: | | | | | | |
| | а) мерино непрана | ЛВ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|--|----|-----|
| | в) длака фина друга | ЛБ | ЛБ | | ница со предива од други текстилни материјали, освен волнено чешлано предиво: | | |
| 2) | Волна чешлана во форма на ленти намотана во клопчиња: | | | | 1) од влачена волна | ЛБ | ГДК |
| | а) чешланец од мерино волна | ЛБ | ГДК | | 2) мешани со синтетика (со над 50% волна) | ЛБ | ГДК |
| | б) чешланец од крстосана волна | ЛБ | ГДК | | 3) мешани со вештачки влакна (со над 50% волна) | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | б) од волнено влачено (штрајхгарн) и чешла-но (камгарн) предиво, што содржат над 50% волна (полукамгарн): | | |
| 53.06 | Предиво од влачена волна од овци или јагниња (волница), непригодено за продажба на мало: | | | | 1) мешани со синтетика (со над 50% волна) | ЛБ | ГДК |
| | 1) Сурово | ЛБ | ГДК | | 2) мешани со вештачки влакна (со над 50% волна) | ЛБ | ГДК |
| | 2) Белено, бојосано или печатено | ЛБ | ГДК | | в) од волнено чешлано (камгарн) предиво, кое содржи над 50% волна, како и во мешани-ца, со предива од други текстилни материја-ли, освен волнено вла-чено предиво: | | |
| 53.07 | Предиво од чешлана волна од овца или јагниња (волнено предиво), непригодено за продажба на мало: | | | | 1) од чешлана волна | ЛБ | ГДК |
| | 1) Сурово | ЛБ | ГДК | | 2) мешани со синтетика (со над 50% волна) | ЛБ | ГДК |
| | 2) Белено, бојосано или печатено | ЛБ | ГДК | | 3) мешани со вештачки влакна (со над 50% волна) | ЛБ | ГДК |
| 53.08 | Предиво од фина животинска длака (влачено или чешла-но), непригодено за прода-жба на мало: | | | | г) друго: | | |
| | 1) Од мохер невпредено | ЛБ | ЛБ | | 1) од фина длака (ос-вен волна) | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Од друга фина длака нев-предено | ЛБ | ЛБ | | 2) фланел од фина длака и волна | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Од мохер впредено | ЛБ | ЛБ | 53.12 | Ткаенини од груба животинска длака, освен од длака од гривата и опашката | ЛБ | ГДК |
| | 4) Од друга фина длака впре-дено | ЛБ | ЛБ | 53.13 | Ткаенини од длака од грива-та и опашката | ЛБ | ГДК |
| 53.09 | Предиво од длака од грива и опашка или од груба живо-тинска длака, непригодено за продажба на мало | | | | Глава 54 — Лен и рамија | | |
| | 1) Од коњска длака | ЛБ | ЛБ | 54.01 | Лен, суров или преработуван но непреден, колчишта и от-падоци од лен (вклучувајќи и од искубени крпи): | | |
| | 2) Од груби длаки, освен коњски | ЛБ | ЛБ | | 1) Ленено влакно | ЛБ | ГДК |
| 53.10 | Предиво од волна од овци или јагниња, од длака од грива и опашка или од друга животинска длака (фина или груба), пригодно за прода-жба на мало: | | | | 2) Друго: | | |
| | 1) Конец | ЛБ | ГДК | | а) лен суров | ЛБ | ГДК |
| | 2) Плетиво | ЛБ | ГДК | | б) колчишта | ЛБ | ГДК |
| | 3) Конец од друга фина или груба длака | ЛБ | ЛБ | | в) отпадоци | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | 54.02 | Рамија, сурова или прерабо-тувана но непредена; колчи-шта и отпадоци од рамија (вклучувајќи и од искубани крпи): | | |
| 53.11 | Ткаенини од волна од овци или јагниња или од фина животинска длака: | | | | 1) Сурова | ЛБ | ЛБ |
| | 1) За кебиња — покривки | ЛБ | ГДК | | 2) Преработена | ЛБ | ЛБ |
| | 2) За други цели: | | | | 3) Отпадоци | ЛБ | ЛБ |
| | а) од волнено влачено (штрајхгарн) предиво кое содржи над 50% волна, како и во меша- | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|--|-----|-----|
| 54.03 | Предиво од лен или од рамија, непригодено за продажба на мало: | | | | б) друг | ЛБ | ГДК |
| | 1) Од лен: | | | 2) Друго: | | | |
| | а) предиво лепенено невпредено | ЛБ | ГДК | а) немерцеризирано | | ЛБ | ГДК |
| | б) предиво лепенено впрредено | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Конец лепен за индустријата | ЛБ | ГДК | 55.07 | Ткаенини од памук во гази врзувани: | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 1) Сурови, немерцеризирани | ЛБ | ГДК | |
| 54.04 | Предиво од лен или од рамија, пригодно за продажба на мало: | | | 2) Други | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Предиво од лен или рамија | ЛБ | ЛБ | 55.08 | Фротирни ткаенини за бришки (букле) и слични фротирни ткаенини, од памук: | | |
| | 2) Конец лепен | ЛБ | ЛБ | 1) Небелени (сурови) | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Конец од рамија | ЛБ | ЛБ | 2) Други | ЛБ | ГДК | |
| 54.05 | Ткаенини од лен или од рамија: | | | 55.09 | Други ткаенини од памук: | | |
| | 1) Од лен | ЛБ | ГДК | 1) Сурови немерцеризирани: | | | |
| | 2) Од рамија | ЛБ | ЛБ | а) за кебиња — покривки | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) други | ЛБ | ГДК | |
| | Глава 55 — Памук | | | 2) Други: | | | |
| 55.01 | Памук, невлачен и нечеслан: | | | а) белени | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Кратковлакнест | Д | ГДК | б) бојосани или мерцеризирани | ЛБ | ДК | |
| | 2) Срдновлакнест | Д | ГДК | в) со рака ткаени (во народни мотиви) | ЛБ | ЛБ | |
| | 3) Долговлакнест | Д | ГДК | г) печатени | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Со семега | Д | ГДК | д) други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | Глава 56 — Вештачки и синтетични влакна (испрекинати) | | | |
| 55.02 | Линтерс од памук: | | | 56.01 | Вештачки и синтетични влакна (испрекинати), невлачени, нечеслани или на друг начин неприготвени за предење: | | |
| | 1) Суров | Д | ЛБ | 1) Синтетични влакна: | | | |
| | 2) Прап, белен или бојосан | ЛБ | ЛБ | а) полиакрилни и полиамидни | ЛБ | ДК | |
| 55.03 | Отпадоци од памук (вклучувајќи и од искубени крпи), невлачени или нечеслани: | | | б) полиестерски | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Отпадоци од предење | ЛБ | ГДК | в) други | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Отпадоци други (памучник за чистење и др.) | ЛБ | ГДК | 2) Вештачки влакна: | | | |
| 55.04 | Памук, влачен или чешлан | ЛБ | ГДК | а) вискозни: | | | |
| 55.05 | Предиво од памук, непригодено за продажба на мало: | | | 1) целвлакно од волнен тип | ЛБ | ДК | |
| | 1) Сурово немерцеризирано: | | | 1) целвлакно од памучен тип | ЛБ | ДК | |
| | а) невпредено | ЛБ | ГДК | 3) рајон влакно | ЛБ | Д | |
| | б) впрредено | ЛБ | ГДК | б) други | ЛБ | Д | |
| | в) конец памучен суров за индустријата | ЛБ | ГДК | 56.02 | Повесма-кабли од бескрајни вештачки или синтетични филаменти за изработка на вештачки или синтетични влакна (испрекинати): | | |
| | 2) Друго: | | | 1) Влакна синтетични, несечени, во кабли, освен полиестер | ЛБ | ДК | |
| | а) невпредено белено | ЛБ | ГДК | 2) Влакна вештачки, несечени во кабли | ЛБ | Д | |
| | б) невпредено, бојосано или мерцеризирано | ЛБ | ГДК | 3) Влакна синтетични полиестерски несечени во кабли | ЛБ | ГДК | |
| | в) впрредено белено | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) впрредено, бојосано или мерцеризирано | ЛБ | ГДК | | | | |
| 55.06 | Предиво од памук, пригодно за продажба на мало: | | | | | | |
| | 1) Конец: | | | | | | |
| | а) немерцеризиран | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|---|--|----|-----|
| 56.03 | Отпадоци (вклучувајќи ги и отпадоците од предиво и раскубаните крпи) од вештачки или синтетични влакна (бескрајни или испрекинати) невлачени, нечешлани или на друг начин неприготвени за предење: | | | 2) Од вештачки влакна: | | | |
| | 1) Од синтетични влакна | ЛБ | Д | а) конец | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Од вештачки влакна | ЛБ | Д | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| 56.04 | Вештачки и синтетични влакна (испрекинати или отпадоци), влачени, чешлани или на друг начин приготвени за предење: | | | 56.07 | Ткаенини од вештачки или синтетични влакна (испрекинати или од отпадоци): | | |
| | 1) Синтетични влакна: | | | 1) Од синтетични влакна: | | | |
| | а) чешлани: | | | а) креп | | ЛБ | ГДК |
| | 1) од полиестер | ЛБ | ГДК | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | 2) други | ЛБ | ДК | 2) Од вештачки влакна: | | | |
| | б) други: | | | а) креп | | ЛБ | ГДК |
| | 1) од полиестер | ЛБ | ГДК | б) други: | | | |
| | 2) други | ЛБ | ДК | 1) од целвлакно | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Вештачки влакна: | | | 2) од други вештачки влакна | | ЛБ | ГДК |
| | а) чешлаји: | | | | | | |
| | 1) целвлакно од памучен тип сечено | ЛБ | ДК | | | | |
| | 2) целвлакно од волнен тип сечено | ЛБ | ДК | | | | |
| | 3) рајон влакно сечено | ЛБ | Д | | | | |
| | 4) чешлани, сечени, други | ЛБ | Д | | | | |
| | 5) отпадоци од вештачки влакна | ЛБ | Д | | | | |
| | б) други: | | | | | | |
| | 1) целвлакно од памучен тип, сечено | ЛБ | ДК | | | | |
| | 2) целвлакно од волнен тип, сечено | ЛБ | ДК | | | | |
| | 3) рајон влакно сечено | ЛБ | Д | | | | |
| | 4) сечени, други | ЛБ | Д | | | | |
| | 5) отпадоци | ЛБ | Д | | | | |
| 56.05 | Предиво од вештачки или синтетични влакна испрекинати или од отпадоци, непригодено за продажба на мало: | | | Глава 57 — Други растителни текстилни материјали; предиво од хартија и ткаенини од предиво од хартија | | | |
| | 1) Од синтетични влакна: | | | 57.01. | Коноп, суров или преработуван но непреден; колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и од раскубани крпи или јажиња): | | |
| | а) од најлон влакна и перлон влакна | ЛБ | ГДК | 1) Конопно влакно | | ЛБ | ЛБ |
| | б) конец од испрекинати синтетични влакна за индустријата | ЛБ | ГДК | 2) Друго: | | | |
| | в) од други синтетични влакна | ЛБ | ГДК | а) коноп квасен | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Од вештачки влакна: | | | б) коноп зелен | | ЛБ | ЛБ |
| | а) од целвлакна | ЛБ | Д | в) колчишта квасени | | ЛБ | ЛБ |
| | б) од други вештачки влакна | ЛБ | ДК | г) колчишта зелени | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | д) колчишта преработени | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | е) отпадоци од конопни влакна | | ЛБ | ЛБ |
| 56.06 | Предиво од вештачки или синтетични влакна (испрекинати или од отпадоци), пригодно за продажба на мало: | | | 57.02 | Манила (аваса), сурова или преработувана но непредена, колчишта и отпадоци од манила (вклучувајќи и од раскубани крпи или јажиња): | | |
| | 1) Од синтетични влакна: | | | 1) Влакна од манила | | ЛБ | ЛБ |
| | а) конец од најлон влакна и перлон влакна | ЛБ | ГДК | 2) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| | б) конец од испрекинати синтетични влакна за индустријата | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) од други синтетични влакна | ЛБ | ГДК | 57.03 | Јута, сурова или преработувана но непредена, колчишта и отпадоци од јута (вклучувајќи и од раскубани крпи и јажиња): | | |
| | 2) Од вештачки влакна: | | | 1) Влакна од јута: | | | |
| | а) од целвлакна | ЛБ | Д | а) јута сурова | | ЛБ | ГДК |
| | б) од други вештачки влакна | ЛБ | ДК | б) јута преработена (триена, влачена, чешлана, белена или бојосана) | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 2) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| 56.06 | Предиво од вештачки или синтетични влакна (испрекинати или од отпадоци), пригодно за продажба на мало: | | | 57.04 | Други растителни текстилни влакна, сурови или преработувани но непредени; отпадоци од такви влакна (вклучувајќи и од раскубани крпи и јажиња): | | |
| | 1) Од синтетични влакна: | | | 1) Влакна од сисал и други влакна од растенија од фамилијата на агава, нивни отпадоци и влакна од раскубани крпи: | | | |
| | а) конец од најлон влакна и перлон влакна | ЛБ | ГДК | а) сисал влакно | | ЛБ | ЛБ |
| | б) конец од синтетични влакна, друг | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | б) влакна од агава фами- лија, други | ЛВ | ЛВ | | 2) покривки јазлувани | ЛВ | ГДК |
| | 2) Друго: | | | | в) од други текстилни ма- теријали: | | |
| | а) кокосово влакно | ЛВ | ЛВ | | 1) килими јазлувани | ЛВ | ГДК |
| | б) друго: | | | | 2) покривки јазлувани | ЛВ | ГДК |
| | 1) растителни влакна за предење, други | ЛВ | ГДК | 58.02 | Други теписи, прекривки, простирки, бришачи и сл. и простирки „келим“, шумаќ“ и „карамани“ и сл. (конфекци- онирани или не): | | |
| | 2) отпадоци од други растителни влакна | ЛВ | ЛВ | | 1) Рачно ткаени: | | |
| 57.05 | Предива од коноп | ЛВ | ЛВ | | а) од волна или од фина длака | ЛВ | ГДК |
| 57.06 | Предива од јута | ЛВ | ГДК | | б) од синтетични влакна | ЛВ | ГДК |
| 57.07 | Предива од други растителни текстилни влакна: | | | | в) друго | ЛВ | ГДК |
| | 1) Од манила | ЛВ | ЛВ | | 2) Механички ткаени (ма- шински): | | |
| | 2) Од сисал | ЛВ | ЛВ | | а) од волна или од фина длака | ЛВ | ГДК |
| | 3) Од кокос | ЛВ | ЛВ | | б) од синтетични влакна | ЛВ | ГДК |
| | 4) Други | ЛВ | ЛВ | | в) друго: | | |
| 57.08 | Предива од хартија | ЛВ | ЛВ | | 1) простирки и килими ткаени други | ЛВ | ГДК |
| 57.09 | Ткаенини од коноп | ЛВ | ЛВ | | 2) тапетарски изработ- ки | ЛВ | ГДК |
| 51.10 | Ткаенини од јута | ЛВ | ГДК | | | | |
| 57.11 | Ткаенини од други растител- ни влакна: | | | 58.03 | Таписерии работени со рака, од видовите на гоблени, на фландрски гоблени, обисон, бове и сл. и со игла израбо- тени таписерии (на пример: со ситен бод и со крстосан бод), изработени во парчиња и слично со рака: | | |
| | 1) Од сисал влакна | ЛВ | ГДК | | 1) Од свила или од синтети- чни или вештачки влакна | ЛВ | ГДК |
| | 2) Од кокосови влакна | ЛВ | ГДК | | 2) Друго | ЛВ | ГДК |
| | 3) Од други растителни вла- кна | ЛВ | ГДК | | | | |
| 57.12 | Ткаенини од предива од хар- тија | ЛВ | ЛВ | 58.04 | Плиш и сомот (со расечен или нерасечен флор) и ткае- нини од гасеничаво предив- о, освен букле-ткаенини од памук, од видовите на фро- тирни ткаенини од тар. бр. 55.08 и ткаенини од тар. бр. 58.05: | | |
| | Глава 58 — Теписи, бришачи, простирки и таписери; плиш и сомот (со расечен или не- расечен флор) и ткаенини од гасеничаво предиво; лентес- ти изработки, позамантериес- ки изработки; тил и други мрежести ткаенини; таптели; везови | | | | 1) Од памук | ЛВ | ГДК |
| 58.01 | Теписи, прекривки и прос- тирки со јазли изработени со врзување или обвиткување (конфекционирани или не): | | | | 2) Од свила | ЛВ | ГДК |
| | 1) Со јазли врзани со рака: | | | | 3) Од волна | ЛВ | ГДК |
| | а) од волна или фина жи- вотинска длака | ЛВ | ГДК | | 4) Од синтетички влакна: | | |
| | б) од свила или од син- тетички текстилни вла- кна | ЛВ | ГДК | | а) жанил, мокет и имита- ции на крзно | ЛВ | ГДК |
| | в) од друг текстилен ма- теријал | ЛВ | ГДК | | б) друго | ЛВ | ГДК |
| | 2) Со јазли врзани со машина: | | | | 5) Од вештачки влакна | ЛВ | ГДК |
| | а) од волна или фина жи- вотинска длака: | | | | 6) Друго | ЛВ | ГДК |
| | 1) килими јазлувани | ЛВ | ГДК | 58.05 | Лентести изработки и тесни ткаенини (болдук) изработе- ни само од основа чии жици се меѓусебно залепени, освен стоките до тар. бр. 58.06: | | |
| | 2) покривки јазлувани | ЛВ | ГДК | | 1) Лентести изработки: | | |
| | б) од свила или од син- тетички текстилни вла- кна: | | | | а) од велур, плиш, букле- ткаенини или ткаени- ни од гасеничаво пре- диво (жанил): | | |
| | 1) килими јазлувани | ЛВ | ГДК | | 1) од влакна синтетич- ни, вештачки или од памук: | | |
| | | | | | а) од синтетични в- лакна | ЛВ | ЛВ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|--|----------|-----|-----|
| | б) ленти од вештачка свила | ЛБ | ЛБ | | г) друго | ЛБ | ГДК |
| | в) ленти памучни | ЛБ | ЛБ | 2) Тантели: | | | |
| | 2) од свила | ЛБ | ЛБ | а) рачно изработени | ЛБ | ГДК | |
| | 3) од други текстилни материји | ЛБ | ЛБ | б) машински изработени: | | | |
| | б) друго: | | | 1) од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | |
| | 1) од метално или метализирано предиво | ЛБ | ЛБ | 2) од други материји | ЛБ | ГДК | |
| | 2) од свила | ЛБ | ЛБ | 3) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | 3) друго | ЛБ | ЛБ | 58.10 Везови, во парчиња, во ленти или во мотиви: | | | |
| | 2) Болдук: | | | 1) Рачни | ЛБ | ЛБ | |
| | а) од рамија | ЛБ | ЛБ | 2) Машински | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | |
| 58.06 | Етикети, значки и слични предмети ткаени но незезени, во парче во ленти или сечени во определени форми или големини | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 58.07 | Гасеничаво предиво — жанила, тантелесто предиво — увртено предиво (освен метализираното предиво од тар. бр. 52.01 и тантелесто-увртено предиво од длака од гривата и опашката); плетенки и украсна позамантерија во парче; ројти, пискули, помпони и сл.: | | | Глава 59 — Вата и филц; канап-јажиња, ортоми, паламари, специјални ткаенини; ткаенини импрегнирани или обложени; предмети за технички потреби од текстилен материјал | | | |
| | 1) Предиво од жанила | ЛБ | ГДК | 59.01 Вата и предмети од вата; снежинки и прав или нопни од текстилен материјал: | | | |
| | 2) Ширити и украсни пискули: | | | 1) Вата и предмети од вата: | | | |
| | а) од природна свила | ЛБ | ГДК | а) вата: | | | |
| | б) од вештачка свила | ЛБ | ГДК | 1) од свила или од отпадоци од свила | ЛБ | ГДК | |
| | в) памучни | ЛБ | ГДК | 2) од вештачки или синтетички текстилни влакна | ЛБ | ГДК | |
| | г) други | ЛБ | ГДК | 3) од друг текстилен материјал: | | | |
| | 3) Друго: | | | а) вата памучна | ЛБ | ГДК | |
| | а) од природна свила | ЛБ | ГДК | б) вата друга | ЛБ | ГДК | |
| | б) од вештачка свила | ЛБ | ГДК | б) предмети од вата: | | | |
| | в) памучни | ЛБ | ГДК | 1) од свила или од отпадоци на свила | ЛБ | ГДК | |
| | г) друго | ЛБ | ГДК | 2) од вештачки или синтетички текстилни влакна | ЛБ | ГДК | |
| 58.08 | Тил и други мрежести ткаенини (освен ткаени, плетени или хеклувани ткаенини), мазни: | | | 3) од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Од синтетички влакна | ЛБ | ГДК | 2) Прамења, јазолчиња и нопни: | | | |
| | 2) Од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | а) од вештачки или текстилни влакна | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Од памук | ЛБ | ГДК | б) од синтетички текстилни влакна | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Друго: | | | в) од други текстилни материјали: | | | |
| | а) свилени | ЛБ | ГДК | 1) од свила | ЛБ | ГДК | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 2) од волна или длака (фини и груби) | ЛБ | ГДК | |
| 58.09 | Тил и други мрежести ткаенини (освен ткаени, плетени или хеклувани ткаенини), украсни — фазонирани; тантели работени со рака или машина, во парчиња, во ленти или во мотиви: | | | 3) од лен | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Тил, тил-бобине и ткаенини со врзани кравачи (филе): | | | 4) од рамија | ЛБ | ГДК | |
| | а) тил од вештачка свила украсен со мостри | ЛБ | ГДК | 5) од памук | ЛБ | ГДК | |
| | б) тил памучен украсен со мостри | ЛБ | ГДК | 6) од коноп | ЛБ | ГДК | |
| | в) тил украсен, од други материји | ЛБ | ГДК | 7) од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|--|-----|---|
| 59.02 | Клобучина-филц и изработки од клобучина, импрегнирани или не, обложени или не: | | | 1) Мрежи од риболов: | | | |
| | 1) Филц: | | | а) од синтетични влакна | ЛБ | ГДК | |
| | а) од волна или фини длаки: | | | б) од памук | ЛБ | ГДК | |
| | 1) валани и пресувани материјали од текстилни суровини за покривање на подови | ЛБ | ГДК | в) од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | г) од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | |
| | б) од друг текстилен материјал: | | | 2) Други мрежи: | | | |
| | 1) валани и пресувани материјали од текстилни суровини за покривање на подови | ЛБ | ГДК | а) од синтетични влакна | ЛБ | ГДК | |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | б) од памук | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Изработки од филц: | | | в) од вештачка влакна | ЛБ | ГДК | |
| | а) од волна или од фини длаки | ЛБ | ЛБ | г) од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | |
| | б) од друг текстилен материјал | ЛБ | ЛБ | 59.06 | Други изработки од предиво, од канап, од јажиња, од ортоми и од паламари, освен од текстилни ткаенини и предмети изработени од такви ткаенини: | | |
| 59.03 | Ткаенини неткаени (од споени влакна), ткаенини од предиво, слични на неткаени ткаенини и предмети од обложени ткаенини, импрегнирани или не, обложени или не: | | | 1) Од синтетични влакна | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) Ткаенини неткаени: | | | 2) Од вештачки влакна | ЛБ | ЛБ | |
| | а) ткаенини од споени влакна | ЛБ | ЛБ | 3) Од свила | ЛБ | ЛБ | |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | 4) Од памук | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Предмети од неткаени ткаенини: | | | 5) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ЛБ | |
| | а) изработки од ткаенини од споени влакна (завеси, покривки) | ЛБ | ЛБ | 59.07 | Ткаенини обложени со лепило или со скробни материји, што се употребуваат за надворешно подврзување книги и слично; ткаенини за копирање; канафас приготвен за сликање; крути ткаенини (буграм) и слични ткаенини за шапки и за слични потреби: | | |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | 1) За подврзување книги | ЛБ | ЛБ | |
| 59.04 | Канапи, јажиња, ортоми и паламари, па и плетени: | | | 2) За сликање | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) Од коноп: | | | 3) За снимање или транспарентни за цртање | ЛБ | ГДК | |
| | а) канапи од коноп | ЛБ | ЛБ | 4) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | б) јажиња од коноп | ЛБ | ЛБ | 59.08 | Текстилни ткаенини импрегнирани или обложени со препарати од деривати на целулоза или од други вештачки пластични материји: | | |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | 1) Ткаенини за мебел: | | | |
| | 2) Од лен | ЛБ | ЛБ | а) обложени со синтетична материја | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Од памук | ЛБ | ЛБ | б) други | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Од јута | ЛБ | ЛБ | 2) Други | ЛБ | ГДК | |
| | 5) Од сисал: | | | 59.09 | Текстилни ткаенини обложени или импрегнирани со масло или со препарати врз база на сушливи масла: | | |
| | а) сисал врзок за снопови | ЛБ | ЛБ | 1) Воштени платна | ЛБ | ГДК | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | 2) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | 6) Од кокос | ЛБ | ЛБ | 59.10 | Линолеум и материјали приготвени на текстилна подлога на сличен начин како линолеумот, сечени во форми или не, што се употребуваат за покривање подови; покривки на подови со облога на текстилна основа (база), сечени во форми или не: | | |
| | 7) Од манила: | | | | | | |
| | а) канапи и јажиња од манила | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 8) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 59.05 | Мрежи и мрежести изработки од канап, јажиња или од ортоми и рибарски мрежи изработени од предиво, од канап, од јажиња или од ортоми: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 1) Линолеум | ЛБ | ГДК | 59.15 | Цевки за полевање и слични цевки од текстилен материјал, поставени или не, армирани или не, со прибор од друг материјал или не: | | |
| | 2) Покривки други | ЛБ | ГДК | | 1) Со метална арматура | ЛБ | ЛБ |
| 59.11 | Каучукувани текстилни ткаенини, освен плетени и хеклувани стоки обложени со каучук: | | | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Ткаенини гумирани | ЛБ | ГДК | 59.16 | Трансмисиони, конвеерски и елеваторски ленти и ремења, од текстилен материјал, зајакнати со метал или друг материјал: | | |
| | 2) Ленти лепливи — за електрична изолација — изолирбанд | ЛБ | ГДК | | 1) Ремења за трансмисија: | | |
| 59.12 | Ткаенини на друг начин импрегнирани или обложени; платно маламо за театарски кулиси, за заднини на ателјеа и слично: | | | | а) армирани | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Ткаенини: | | | | б) други | ЛБ | ЛБ |
| | а) обложени со метални соли, со смолни сапуни и слични материи | ЛБ | ГДК | | 2) Ленти за транспортери и конвеери: | | |
| | б) обложени со асфалт, со катран или со слични материи | ЛБ | ГДК | | а) армирани | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | б) други | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Платна за театри, за ателјеа или за слични потреби | ЛБ | ГДК | 59.17 | Ткаенини и текстилни предмети, што обично се употребуваат во машини или постројки: | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | 1) Ткаенини за сита: | | |
| 59.13 | Ткаенини и ленти (освен плетени и хеклувани) еластични, изработени од текстилни материи врзани со каучукови жици-нишки: | | | | а) ткива свилени за мелнички сита | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Тесни ткаенини: | | | | б) ткива за други сита | ЛБ | ЛБ |
| | а) од синтетични влакна: | | | | 2) Корд од рајон и од синтетични предива (како ткаенина): | | |
| | 1) ленти | ЛБ | ГДК | | а) импрегниран | ЛБ | ЛБ |
| | 2) други | ЛБ | ГДК | | б) неимпрегниран | ЛБ | ЛБ |
| | б) од вештачки влакна: | | | | 3) Филц: | | |
| | 1) ленти | ЛБ | ГДК | | а) за индустријата на хартија | ЛБ | ЛБ |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | в) од друг текстилен материјал: | ЛБ | ГДК | | 4) Друго: | | |
| | 1) ленти | ЛБ | ГДК | | а) филтери од текстилни материи, филтер-платно | ЛБ | ЛБ |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | б) текстилни технички изработки, други | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Други ткаенини: | | | | Глава 60 — Плетени и хеклувани стоки | | |
| | а) од синтетични влакна | ЛБ | ГДК | 60 01 | Плетени или хеклувани метражни стоки, нееластични и некаучукувани: | | |
| | б) од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | | 1) Од природна свила | ЛБ | ГДК |
| | в) од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | | 2) Од памук | ЛБ | ГДК |
| 59.14 | Фитили, ткаени, плетени или преплетени, од текстилни материи, за ламби, греачи, запалки, свеќи и сл.; чорапки за гасно осветление и цевасто плетени ткаенини за чорапки: | | | | 3) Од волна | ЛБ | ГДК |
| | 1) Фитили | ЛБ | ЛБ | | 4) Од синтетични влакна | ЛБ | ГДК |
| | 2) Цеваста ткаенини за изработка за чорапки за осветление | ЛБ | ЛБ | | 5) Од вештачки влакна | ЛБ | ГДК |
| | 3) Чорапки за гасно осветление | ЛБ | ЛБ | | 6) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | 60.02 | Нараквици од сите видови плетени или хеклувани, нееластични и некаучукувани: | | |
| | | | | | 1) Од природна свила: | | |
| | | | | | а) женски | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) машки | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) детски | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----|-----|-----|--|---|-----|---|
| 2) Од памук: | | | | 60.05 | Горна облека и други предмети плетени или хеклувани, нееластични и некаучукувани: | | |
| а) женски | | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) машки | | ЛБ | ГДК | | | | |
| в) детски | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 3) Од волна: | | | | 1) Од природна свила: | | | |
| а) женски | | ЛБ | ГДК | а) облека машка | ЛБ | ГДК | |
| б) машки | | ЛБ | ГДК | б) облека женска | ЛБ | ГДК | |
| в) детски | | ЛБ | ГДК | в) облека детска | ЛБ | ГДК | |
| 4) Од синтетични влакна: | | | | г) облека спортска | ЛБ | ГДК | |
| а) женски | | ЛБ | ГДК | д) костими и гаџи за капење | ЛБ | ГДК | |
| б) машки | | ЛБ | ГДК | е) шалови, кравати и друг прибор за облека | ЛБ | ГДК | |
| в) детски | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 5) Од вештачки влакна: | | | | 2) Од памук: | | | |
| а) женски | | ЛБ | ГДК | а) облека машка | ЛБ | ГДК | |
| б) машки | | ЛБ | ГДК | б) облека женска | ЛБ | ГДК | |
| в) детски | | ЛБ | ГДК | в) облека детска | ЛБ | ГДК | |
| 6) Од друг текстилен материјал: | | | | г) облека спортска (трикотажа) | ЛБ | ГДК | |
| а) женски | | ЛБ | ГДК | д) костими и гаџи за капење | ЛБ | ГДК | |
| б) машки | | ЛБ | ГДК | е) шалови, кравати и друг прибор за облека | ЛБ | ГДК | |
| в) детски | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 60.03 Чорапи, долни чорапи, сокни, чорапи за глезни, доколеници и слично, плетени или хеклувани и нееластични и некаучукувани: | | | | 3) Од волна и од фина животинска длака: | | | |
| 1) Од природна свила: | | | | а) облека машка | ЛБ | ГДК | |
| а) чорапи женски свилени | ЛБ | ГДК | | б) облека женска | ЛБ | ГДК | |
| б) чорапи машки и детски | ЛБ | ГДК | | в) облека детска | ЛБ | ГДК | |
| в) друго | ЛБ | ГДК | | г) облека спортска плетена | ЛБ | ГДК | |
| 2) Од памук: | | | | д) костими и гаџи за капење | ЛБ | ГДК | |
| а) чорапи женски други | ЛБ | ГДК | | е) шалови, кравати и друг прибор за облека | ЛБ | ГДК | |
| б) чорапи машки и женски | ЛБ | ГДК | | | | | |
| в) други | ЛБ | ГДК | | 4) Од синтетични влакна: | | | |
| 3) Од волна: | | | | а) облека машка | ЛБ | ГДК | |
| а) чорапи женски други | ЛБ | ГДК | | б) облека женска | ЛБ | ГДК | |
| б) приглавки волнени | ЛБ | ГДК | | в) облека детска | ЛБ | ГДК | |
| в) чорапи машки и детски | ЛБ | ГДК | | г) облека спортска | ЛБ | ГДК | |
| г) друго | ЛБ | ГДК | | д) костими и гаџи за капење | ЛБ | ГДК | |
| 4) Од синтетични влакна: | | | | е) шалови, кравати и друг прибор за облека | ЛБ | ГДК | |
| а) чорапи женски од најлон или од друг синтетичен материјал | ЛБ | ГДК | | | | | |
| б) чорапи машки и детски | ЛБ | ГДК | | 5) Од вештачки влакна: | | | |
| в) друго | ЛБ | ГДК | | а) облека машка | ЛБ | ГДК | |
| 5) Од вештачки влакна: | | | | б) облека женска | ЛБ | ГДК | |
| а) чорапи женски други | ЛБ | ГДК | | в) облека детска | ЛБ | ГДК | |
| б) чорапи машки и детски | ЛБ | ГДК | | г) облека спортска | ЛБ | ГДК | |
| в) друго | ЛБ | ГДК | | д) костими и гаџи за капење | ЛБ | ГДК | |
| 6) Од друг текстилен материјал: | | | | е) шалови, кравати и друг прибор за облека | ЛБ | ГДК | |
| а) чорапи женски други | ЛБ | ГДК | | | | | |
| б) чорапи машки и детски | ЛБ | ГДК | | 6) Од друг текстилен материјал: | | | |
| в) друго | ЛБ | ГДК | | а) облека машка | ЛБ | ГДК | |
| 60.04 Долна рубелина и облека плетена или хеклувана, нееластична и некаучукувана: | | | | б) облека женска | ЛБ | ГДК | |
| 1) Од природна свила | ЛБ | ГДК | | в) облека детска | ЛБ | ГДК | |
| 2) Од памук | ЛБ | ГДК | | г) облека спортска | ЛБ | ГДК | |
| 3) Од волна и фини животински влакна | ЛБ | ГДК | | д) костими и гаџи за капење | ЛБ | ГДК | |
| 4) Од синтетични влакна | ЛБ | ГДК | | е) шалови, кравати и друг прибор за облека | ЛБ | ГДК | |
| 5) Од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | | | | | |
| 6) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | | 60.06 Плетени или хеклувани метржни стоки и предмети од нив, еластични или каучукувани (вклучувајќи ги и еластичните коленици и еластичните чорапи): | | | |
| | | | | 1) Од природна свила: | | | |
| | | | | а) ткаенини еластични | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | б) гумени чорапи, еластични завои за вени | ЛБ | ЛБ | | б) облеки машки (сакоа и панталони) | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | в) мантили за по дожд машки | ЛБ | ГДК |
| 2) | Од памук: | | | | г) облеки спортски (освен плетени) машки | ЛБ | ГДК |
| | а) ткаенини еластични | ЛБ | ЛБ | | д) носија машка народна | ЛБ | ГДК |
| | б) гумени чорапи, еластични завои за вени | ЛБ | ЛБ | | е) облеки специјални (за нуркачи и пилоти) од текстил | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | ж) облеки машки други | ЛБ | ГДК |
| 3) | Од волна и од фина животинска длака: | | | 4) | Од памук: | | |
| | а) ткаенини еластични | ЛБ | ЛБ | | а) палта машки зимски | ЛБ | ГДК |
| | б) гумени чорапи, еластични завои за вени | ЛБ | ЛБ | | б) облеки машки (сакоа и панталони) | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | в) мантили за по дожд машки | ЛБ | ГДК |
| 4) | Од синтетични влакна: | | | | г) облеки спортски (освен плетени) машки | ЛБ | ГДК |
| | а) ткаенини еластични | ЛБ | ЛБ | | д) носија машка народна | ЛБ | ГДК |
| | б) гумени чорапи, еластични завои за вени | ЛБ | ЛБ | | е) облеки специјални (за нуркачи и пилоти) од текстил | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | ж) облеки машки други | ЛБ | ГДК |
| 5) | Од вештачки влакна: | | | 5) | Од природна свила: | | |
| | а) ткаенини еластични | ЛБ | ЛБ | | а) палта машки зимски | ЛБ | ГДК |
| | б) гумени чорапи, еластични завои за вени | ЛБ | ЛБ | | б) облеки машки (сакоа и панталони) | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | в) мантили за по дожд машки | ЛБ | ГДК |
| 6) | Од друг текстилен материјал: | | | | г) облеки спортски (освен плетени) машки | ЛБ | ГДК |
| | а) ткаенини плетени, еластични | ЛБ | ЛБ | | д) носија машка народна | ЛБ | ГДК |
| | б) гумени чорапи, еластични завои за вени | ЛБ | ЛБ | | е) облеки специјални (за нуркачи и пилоти) од текстил | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | ж) облеки машки други | ЛБ | ГДК |
| Глава 61 — Облека и прибор за облека од ткаенини, освен од плетени и хеклувани стоки | | | | 6) | Од друг текстилен материјал: | | |
| 61.01 | Горна облека за возрасни мажи и момчиња: | | | | а) палта машки зимски | ЛБ | ГДК |
| | 1) Од синтетични влакна: | | | | б) облеки машки (сакоа и панталони) | ЛБ | ГДК |
| | а) палта машки зимски | ЛБ | ГДК | | в) мантили за по дожд машки | ЛБ | ГДК |
| | б) облеки машки (сакоа и панталони) | ЛБ | ГДК | | г) облеки спортски (освен плетени) машки | ЛБ | ГДК |
| | в) мантили за по дожд машки | ЛБ | ГДК | | д) носија машка народна | ЛБ | ГДК |
| | г) облеки спортски (освен плетени машки) | ЛБ | ГДК | | е) облеки специјални (за нуркачи и пилоти) од текстил | ЛБ | ГДК |
| | д) носија машка народна | ЛБ | ГДК | | ж) облеки машки други | ЛБ | ГДК |
| | е) облеки специјални (за нуркачи и пилоти) од текстил | ЛБ | ГДК | 61.02 | Горна облека за жени, девојки и деца: | | |
| | ж) облеки машки други | ЛБ | ГДК | | 1) Од синтетични влакна: | ЛБ | ГДК |
| 2) | Од вештачки влакна: | | | | а) палта и костими женски | ЛБ | ГДК |
| | а) палта машки зимски | ЛБ | ГДК | | б) палта детски | ЛБ | ГДК |
| | б) облеки машки (сакоа и панталони) | ЛБ | ГДК | | в) мантили за по дожд женски | ЛБ | ГДК |
| | в) мантили за по дожд машки | ЛБ | ГДК | | г) фустани, блузи и здолници женски | ЛБ | ГДК |
| | г) облеки спортски (освен плетени) машки | ЛБ | ГДК | | д) алишта и облеки детски | ЛБ | ГДК |
| | д) носија машка народна | ЛБ | ГДК | | е) облеки спортски (освен плетени) женски | ЛБ | ГДК |
| | е) облеки специјални (за нуркачи и пилоти) од текстил | ЛБ | ГДК | | ж) носија женска народна | ЛБ | ГДК |
| | ж) облеки машки други | ЛБ | ГДК | | з) облеки други женски | ЛБ | ГДК |
| 3) | Од волна или од фина животинска длака: | | | 2) | Од вештачки влакна: | | |
| | а) палта машки зимски | ЛБ | ГДК | | а) палта и костими женски | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|---|----|-----|
| | б) палта детски | ЛБ | ГДК | | вратниците, пластроните и манжетните: | | |
| | в) мантили за по дожд женски | ЛБ | ГДК | | 1) Од синтетични влакна: | | |
| | г) фустани, блузи и здолници женски | ЛБ | ГДК | | а) кошули машки од најлон, од перлон и сл. | ЛБ | ГДК |
| | д) алишта и облеки детски | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) облеки спортски (освен плетени) женски | ЛБ | ГДК | | 2) Од вештачки влакна | ЛБ | ГДК |
| | е) носија женска народна | ЛБ | ГДК | | 3) Од волна или од фина животинска длака | ЛБ | ГДК |
| | ж) облеки други женски | ЛБ | ГДК | | 4) Од памук: | | |
| 3) | Од волна или од фина животинска длака: | | | | а) кошули машки памучни | ЛБ | ГДК |
| | а) палта и костими женски | ЛБ | ГДК | | б) рубелина памучна машка друга | ЛБ | ГДК |
| | б) палта детски | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| | в) мантили за по дожд женски | ЛБ | ГДК | | 5) Од природна свила: | | |
| | г) фустани, блузи и здолници женски | ЛБ | ГДК | | а) кошули машки свилени | ЛБ | ГДК |
| | д) алишта и облеки детски | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) облеки спортски (освен плетени) женски | ЛБ | ГДК | | 6) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | е) носија женска народна | ЛБ | ГДК | 61.04 | Долна рубелина и облека, за жени, девојки и деца: | | |
| | ж) облеки женски други | ЛБ | ГДК | | 1) Од синтетични влакна: | | |
| 4) | Од памук: | | | | а) рубелина женска од најлон, од перлон и сл. | ЛБ | ГДК |
| | а) палта и костими женски | ЛБ | ГДК | | б) рубелина детска од најлон, од перлон и сл. | ЛБ | ГДК |
| | б) палта детски | ЛБ | ГДК | | в) друга | ЛБ | ГДК |
| | в) мантили за по дожд женски | ЛБ | ГДК | | 2) Од вештачки влакна: | | |
| | г) фустани, блузи и здолници женски | ЛБ | ГДК | | а) рубелина женска друга | ЛБ | ГДК |
| | д) алишта и облеки детски | ЛБ | ГДК | | б) рубелина детска друга | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) облеки спортски (освен плетени) женски | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| | е) носија женска народна | ЛБ | ГДК | | 3) Од волна или од фина животинска длака: | | |
| | ж) облеки женски други | ЛБ | ГДК | | а) рубелина женска друга | ЛБ | ГДК |
| 5) | Од природна свила: | | | | б) рубелина детска друга | ЛБ | ГДК |
| | а) палта и костими женски | ЛБ | ГДК | | в) друга | ЛБ | ГДК |
| | б) палта детски | ЛБ | ГДК | | 4) Од памук: | | |
| | в) мантили за по дожд женски | ЛБ | ГДК | | а) рубелина женска друга | ЛБ | ГДК |
| | г) фустани, блузи и здолници женски | ЛБ | ГДК | | б) рубелина детска друга | ЛБ | ГДК |
| | д) алишта и облеки детски | ЛБ | ГДК | | в) друга | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) облеки спортски (освен плетени) женски | ЛБ | ГДК | | 5) Од природна свила: | | |
| | е) носија женска народна | ЛБ | ГДК | | а) рубелина женска свилена | ЛБ | ГДК |
| | ж) облеки женски други | ЛБ | ГДК | | б) рубелина детска свилена | ЛБ | ГДК |
| 6) | Од друг текстилен материјал: | | | | в) друга | ЛБ | ГДК |
| | а) палта и костими женски | ЛБ | ГДК | | 6) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | б) палта детски | ЛБ | ГДК | 61.05 | Џебни шамичиња: | | |
| | в) мантили за по дожд женски | ЛБ | ГДК | | 1) Од синтетични влакна | ЛБ | ГДК |
| | г) фустани, блузи и здолници женски | ЛБ | ГДК | | 2) Од вештачки влакна | ЛБ | ГДК |
| | д) алишта и облеки детски | ЛБ | ГДК | | 3) Од памук | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) облеки спортски (освен плетени) женски | ЛБ | ГДК | | 4) Од природна свила | ЛБ | ГДК |
| | е) носија женска народна | ЛБ | ГДК | | 5) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | ж) други облеки женски | ЛБ | ГДК | 61.06 | Шалови, ешарпи, шамии за врат, шамии, велови и слични предмети: | | |
| 61.03 | Долна рубелина и облека, за возрасни мажи и момчиња, вклучувајќи ги и околу- | | | | 1) Од волна или од фина животинска длака | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) Од природна свила | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 3) Од памук | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 4) Од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | | 3) Од памук: | | |
| | 5) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | | а) чорапи | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) нараквици | ЛБ | ГДК |
| 61.07 | Кравати од сите видови: | | | | 4) Од друг текстилен материјал: | | |
| | 1) Од природна свила | ЛБ | ГДК | | а) чорапи | ЛБ | ГДК |
| | 2) Од синтетични и вештачки влакна | ЛБ | ГДК | | б) нараквици | ЛБ | ГДК |
| | 3) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | 61.11 | Прибор за облекување, конфекциониран (на пример, влошки под пазувите, перничкиња и еполети за шивачите, појаси и кајаси, маншони, заштитници на ракави, џебови итн.): | | |
| 61.08 | Околувратници, крагни, колири, пластрони, жабои, манжетни, набори и други слични прибори и украси за женска облека и рубелина: | | | | 1) Од синтетични влакна: | | |
| | 1) Од синтетични влакна | ЛБ | ГДК | | а) ремени (опасачи) од текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | 2) Од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | | б) постава за палта, муфови и сл. | ЛБ | ГДК |
| | 3) Од природна свила | ЛБ | ГДК | | в) прибор за облекување друг (детски портикли итн.) | ЛБ | ГДК |
| | 4) Од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | | 2) Од вештачки влакна: | | |
| 61.09 | Мидери, стезници-појаси, елечиња, бретели, жартиери, држачи за чорапи и слично (вклучувајќи и такви предмети од плетени или хеклувани метражни стоки), еластични или не: | | | | а) ремени (опасачи) од текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | 1) Од синтетични влакна: | | | | б) постава за палта, муфови и сл. | ЛБ | ГДК |
| | а) мидери | ЛБ | ГДК | | в) прибор за облекување друг (детски портикли итн.) | ЛБ | ГДК |
| | б) жартиери, елечиња (брусхалтери) и сличен прибор | ЛБ | ГДК | | 3) Од памук: | | |
| | 2) Од вештачки влакна: | | | | а) ремени (опасачи) од текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | а) мидери | ЛБ | ГДК | | б) постава за палта, муфови и сл. | ЛБ | ГДК |
| | б) прерамки за панталони | ЛБ | ГДК | | в) прибор за облекување друг (детски портикли итн.) | ЛБ | ГДК |
| | в) жартиери, елечиња (брусхалтери) и сличен прибор | ЛБ | ГДК | | 4) Од друг текстилен материјал | | |
| | 3) Од природна свила: | | | | а) ремени (опасачи) од текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | а) мидери | ЛБ | ГДК | | б) постава за палта, муфови и сл. | ЛБ | ГДК |
| | б) прерамки за панталони | ЛБ | ГДК | | в) прибор за облекување друг (детски портикли итн.) | ЛБ | ГДК |
| | в) жартиери, елечиња (брусхалтери) и сличен прибор | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Од памук: | | | | Глава 62 — Други конфекционирани текстилни предмети | | |
| | а) мидери | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) прерамки за панталони | ЛБ | ГДК | 62.01 | Покривки и кебиња: | | |
| | в) жартиери, елечиња (брусхалтери) и сличен прибор | ЛБ | ГДК | | 1) Од волна: | | |
| | 5) Од друг текстилен материјал: | | | | а) кебиња волнени | ЛБ | ГДК |
| | а) мидери | ЛБ | ГДК | | б) кебиња од волнени отпадоци | ЛБ | ГДК |
| | б) прерамки за панталони | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| | в) жартиери, елечиња (брусхалтери) и сличен прибор | ЛБ | ГДК | | 2) Од памук: | | |
| 61.10 | Нараквици од сите видови, чорапи, куси чорапи и сокни, освен од плетени или хеклувани стоки: | | | | а) кебиња | ЛБ | ГДК |
| | 1) Од синтетични влакна: | | | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | а) чорапи | ЛБ | ГДК | | 3) Друго: | | |
| | б) нараквици | ЛБ | ГДК | | а) од синтетични и вештачки влакна | ЛБ | ГДК |
| | 2) Од вештачки влакна: | | | | б) од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | а) чорапи | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) нараквици | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|---|--|-----|-----|
| 62.02 | Рубелина креветска, рубелина за на маса, рубелина тоалетна и рубелина за кујни; завеси и други предмети за внатрешно опремање: | | | | в) од памук | ЛБ | ГДК |
| | | | | | г) од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК |
| | 1) Креветска рубелина, тоалетна рубелина и кујнска рубелина: | | | 2) Шатори: | | | |
| | а) од памук: | | | а) од синтетични влакна | ЛБ | ГДК | |
| | 1) чаршафи и други креветски преслеки | ЛБ | ГДК | б) од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | |
| | 2) чаршафи за на маса и салвети | ЛБ | ГДК | в) од памук | ЛБ | ГДК | |
| | 3) пешкири | ЛБ | ГДК | г) од друг текстилен материјал | ЛБ | ГДК | |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | 3) Друго: | | | |
| | б) од синтетични влакна: | | | а) од синтетични влакна: | | | |
| | 1) чаршафи и други креветски преслеки | ЛБ | ГДК | 1) вреќи за спиење | ЛБ | ГДК | |
| | 2) чаршафи за на маса и салвети | ЛБ | ГДК | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 3) пешкири | ЛБ | ГДК | б) од вештачки влакна: | | | |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | 1) вреќи за спиење | ЛБ | ГДК | |
| | в) од вештачки влакна: | | | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 1) чаршафи и други креветски преслеки | ЛБ | ГДК | в) од памук: | | | |
| | 2) чаршафи за на маса и салвети | ЛБ | ГДК | 1) вреќи за спиење | ЛБ | ГДК | |
| | 3) пешкири | ЛБ | ГДК | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | г) од друг текстилен материјал: | | | |
| | г) од природна свила: | | | 1) вреќи за спиење | ЛБ | ГДК | |
| | 1) чаршафи и други креветски преслеки | ЛБ | ГДК | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 2) чаршафи за на маса и салвети | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) пешкири | ЛБ | ГДК | 62.05 | Други предмети изработени — конфекционирани од текстил (вклучувајќи ги и мострите за облека): | | |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | 1) Од синтетични влакна | ЛБ | ЛБ | |
| | д) од друг текстилен материјал: | | | 2) Од вештачки влакна | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) чаршафи и други креветски преслеки | ЛБ | ГДК | 3) од друг текстилен материјал | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) чаршафи за на маса и салвети | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) пешкири | ЛБ | ГДК | Глава 63 — Стари облеку и други предмети од текстил: | | | |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | крпи | | | |
| | 2) Друго: | | | 63.01 | Облеку и прибор за облеку, покривки-кебиња, рубелина за куќа и предмети за мебел (освен предметите од тар. бр. 58.01, 58.02 и 58.03) од текстилни материјали, обувки и шапки и капи од сите материјали што носат видни траги на употреба и кои пристигнале во растурена состојба или во бали, вреќи или слични пакувања: | | |
| | а) завеси и драперии | ЛБ | ГДК | 1) Облека ветва (што е наменета за облекување) | ЛБ | ГДК | |
| | б) прекривки за кревети, софи и други текстилни предмети за домаќинство | ЛБ | ГДК | 2) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 62.03 | Вреќи и торби од сите видови што се употребуваат за пакување стоки: | | | 63.02 | Крпи, сиџими, јажиња и паламари во форма на отпадоци или на предмети вон употреба: | | |
| | 1) Вреќи од јута: | | | 1) Волнени крпи: | | | |
| | а) вреќи јутени нови | ЛБ | ГДК | а) за добивање предиво | ЛБ | ГДК | |
| | б) вреќи јутени стари | ЛБ | ГДК | б) за добивање хартиена маса | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| 62.04 | Покривки-церади, едра, платнени покриви, сончани завеси, шатори и други предмети за логорување: | | | 2) Памучни крпи: | | | |
| | 1) Покривки-церади: | | | а) за добивање предиво | ЛБ | ГДК | |
| | а) од синтетични влакна | ЛБ | ГДК | б) за добивање хартиена маса | ЛБ | ЛБ | |
| | б) од вештачки влакна | ЛБ | ГДК | в) друго | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|---|--|----|-----|
| 3) Друго: | | | | 64.03 | Обувки од дрво или со фонови од дрво или плута: | | |
| а) крпи за добивање пре-диво | | ЛБ | ГДК | 2) Чевли со фон од плута, машки | | ЛБ | ЛБ |
| б) крпи за добивање хартиена маса | | ЛБ | ЛБ | 2) Чевли со фон од плута, женски | | ЛБ | ЛБ |
| в) други крпи | | ЛБ | ГДК | 3) Чевли со фон од плута, детски | | ЛБ | ЛБ |
| д) друго | | ЛБ | ГДК | 4) Чевли со дрвен фон | | ЛБ | ЛБ |
| Оддел XII | | | | 64.04 | Обувки од фонови од други материјали: | | |
| ОБУВКИ; ШАПКИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА ГЛАВА; ЧАДОРИ И СОНЦОВРАНИ, КАМШИЦИ, КОРБАЧИ ИЛИ НИВНИ ДЕЛОВИ; ПРЕПАРИРАН ПЕРДУВ И ИЗРАБОТКИ ОД ПЕРДУВ; ВЕШТАЧКО ЦВЕКЕ; ИЗРАБОТКИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА: ПАВКАЛА | | | | 1) Обувки со фон од текстил, од јажарија или од слама | | ЛБ | ЛБ |
| Глава 64 — Обувки, гамаши и слични предмети; делови од овие предмети | | | | 2) Чевли за тенис, со фон од коноп | | ЛБ | ЛБ |
| 61.01 | Обувки со фонови и со лице од каучук или од вештачки пластичен материјал: | | | 3) Обувки со фон од други материјали (пластика, филц, линолеум и др.) | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Чизми гумени, машки | | ЛБ | ЛБ | 64.05 | Делови од обувки (вклучувајќи ги и внатрешните фонови и петиците) од кој и да е материјал, освен металот: | | |
| 2) Чизми гумени, женски | | ЛБ | ЛБ | 1) Кожа горна, приготвена (со долните делови) | | ЛБ | ЛБ |
| 3) Чизми гумени, детски | | ЛБ | ЛБ | 2) Фонови од кожа | | ЛБ | ЛБ |
| 4) Калоши, машки | | ЛБ | ЛБ | 3) Фонови од гума и корита за опинци | | ЛБ | ЛБ |
| 5) Калоши, женски | | ЛБ | ЛБ | 4) Фонови од плута и топуци од плута | | ЛБ | ЛБ |
| 6) Калоши, детски | | ЛБ | ЛБ | 5) Топуци и други делови на обувки, од дрво | | ЛБ | ЛБ |
| 7) Обувки гумени, спортски | | ЛБ | ЛБ | 6) Фонови од други материјали | | ЛБ | ЛБ |
| 8) Обувки од поливинил | | ЛБ | ГДК | 7) Кожени делови за обувки, други | | ЛБ | ЛБ |
| 9) Обувки гумени, други | | ЛБ | ЛБ | 8) Други делови за обувки | | ЛБ | ЛБ |
| 10) Друго | | ЛБ | ЛБ | 64.06 | Гамаши, доколеници, коленици, завивачи, штитници и слични предмети и нивни делови: | | |
| 61.02 | Обувки со фонови од природна или пресувана кожа; обувки (освен оние од тар бр. 64.01) со фонови од каучук или од вештачки пластични материји: | | | 1) Од текстилен материјал | | ЛБ | ГДК |
| 1) Спортски обувки: | | | | 2) Од кожа | | ЛБ | ГДК |
| а) чевли фудбалерски — копачки | | ЛБ | ЛБ | 3) Од друг материјал | | ЛБ | ГДК |
| б) чевли за скии | | ЛБ | ЛБ | Глава 65 — Шапки и други покривки за глава и нивни делови | | | |
| в) друго | | ЛБ | ЛБ | 65.01 | Конуси (тулци) од филц, неоформени и без обод; кругови и маншони (цилиндри) за шапки (вклучувајќи ги и сечените маншони), од филц: | | |
| 2) Друго: | | | | 1) Од филц од груба длака | | ЛБ | ЛБ |
| а) чевли кожени, машки | | ЛБ | ЛБ | 2) Од филц од волна | | ЛБ | ЛБ |
| б) чевли кожени, женски | | ЛБ | ЛБ | 3) Од друг текстилен материјал: | | | |
| в) чевли кожени, детски | | ЛБ | ЛБ | а) тулци од зајачка длака | | ЛБ | ЛБ |
| г) чевли работнички | | ЛБ | ЛБ | б) тулци од друг крзнен филц | | ЛБ | ЛБ |
| д) сандали кожени, машки | | ЛБ | ЛБ | в) друго | | ЛБ | ЛБ |
| е) сандали кожени, женски | | ЛБ | ЛБ | 65.02 | Конуси (тулци), плетени или изработени од плетени или од други ленти од кој и да е материјал, неоформени и без обод | | |
| ж) чизми кожени, машки | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| з) чизми кожени, женски | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| с) чизми кожени, детски | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| и) гојзерици, машки | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| ј) гојзерици, женски | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| к) гојзерици, детски | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| л) опинци кожени | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| љ) обувки кожени со гумен фон женски | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| м) обувки кожени со гумен фон машки | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| н) обувки кожени со гумен фон, детски | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| њ) обувки кожени, други | | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|--|--|----|-----|
| 65.03 | Шапки и други покривки за на глава, од филц, изработени од тулци или стоки од тар. бр. 65.01, па и поставени или украсени: | | | 1) Чадори и сонцобрани: | | | |
| | 1) Машки шапки од филц: | | | а) од свила: | | | |
| | а) од груба длака | ЛБ | ГДК | 1) чадори | | ЛБ | ГДК |
| | б) од фина длака | ЛБ | ГДК | 2) сонцобрани | | ЛБ | ГДК |
| | в) од волна | ЛБ | ГДК | б) од синтетички влакна: | | | |
| | 2) Женски шапки од филц: | | | 1) чадори | | ЛБ | ГДК |
| | а) од груба длака | ЛБ | ГДК | 2) сонцобрани | | ЛБ | ГДК |
| | б) од фина длака | ЛБ | ГДК | в) од вештачки влакна: | | | |
| | в) од волна | ЛБ | ГДК | 1) чадори | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | 2) сонцобрани | | ЛБ | ГДК |
| 65.04 | Шапки и други покривки за на глава, плетени или изработени од плетени или од други ленти од кој и да е материјал, поставени или не, украсени или не | ЛБ | ГДК | г) од друг текстилен материјал: | | | |
| 65.05 | Шапки и други покривки за на глава (вклучувајќи ги и мрежите за коса), плетени или хеклувани или изработени од тантели, од филц или од други текстилни ткаенини од парчиња (но не од ленти), поставени или не, украсени или не: | | | 1) чадори | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Мрежи за коса | ЛБ | ГДК | 2) сонцобрани | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | 2) Друго | | ЛБ | ГДК |
| 65.06 | Други покривки за на глава, поставени или не, украсени или не: | | | 66.02 | Бастуни (вклучувајќи ги и планинарските бастуни и бастуните за седење), стапови од трски, камшици, корбачи и слично: | | |
| | 1) Од крзно | ЛБ | ГДК | 1) Бастуни, бастуни за планинари и скаути | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Од вештачко крзно | ЛБ | ГДК | 2) Корбачи | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Од кожа | ЛБ | ГДК | 3) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Од пластични материји: | | | 66.03 | Делови, опкови, украси и прибор за предметите од тар. бр. 66.01 или 66.02): | | |
| | а) шлемови рударски, заштитни | ЛБ | ЛБ | 1) Рачки и врвови: | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | а) рачки за чадори и за сонцобрани | | ЛБ | ГДК |
| | 5) Од гума | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 6) Од друг материјал | ЛБ | ГДК | 2) Друго: | | | |
| 65.07 | Ленти за внатрешно опшивање шапки, постави, покривки за шапки, скелети (вклучувајќи и за склопувачките шапки), сонцобрани и подбрадници за покривки за на глава: | | | а) стапови за чадори и за сонцобрани | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Постава и панделки за шапки или капи | ЛБ | ГДК | б) костури метални за чадори и за сонцобрани | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Сонцобрани за капи | ЛБ | ГДК | в) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | Глава 66 — Чадори, сонцобрани, бастуни, камшици, корбачи и нивни делови | | | Глава 67 — Перје и пердув препарирани и изработки од перје и пердув; вештачко цвеќе, изработки од човечка коса; павкала | | | |
| 66.01 | Чадори и сонцобрани (вклучувајќи ги и бастуните-чадори, чадорите-шатори и планинарските и слични чадори: | | | 67.01 | Кожа и други делови од птици со нивни перје или пердув, перје, делови од перје, пердув и предмети од овие материји (освен производитите од тар. бр. 05.07 и цевчињата и дршките од перје, обработени): | | |
| | | | | 1) Кожа и други делови на птици, покриени со нивните перје или пердув | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 2) Перје, делови од перје и од пердув: | | | |
| | | | | а) перје белени, бојосани, сложени за украси | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 3) Друго | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|----------------------------|---|----|----|
| 67.02 | Вештачко цвеќе, лисје или овошје, и нивни делови; предмети изработени од вештачко цвеќе од лисје или од овошје: | | | 3) Друго: | | | |
| | 1) Вештачко цвеќе, лисје или овошје и нивни делови | ЛБ | ГДК | а) немазнето ниту полирано | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | б) мазнето или полирано | | ЛБ | ЛБ |
| 67.03 | Човечка коса уредена, истенчена, белена или поинаку обработена; волна и друга животинска длака приготвена за перики и слично: | | | 68.03 | Шкрилец обработен или изработки од природен или од агломериран шкрилец: | | |
| | 1) Човечка коса | ЛБ | ГДК | 1) немазнет ниту полиран | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | 2) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| 67.04 | Перики, лажни бради, кадрици, плетеници и слични предмети од човечка коса или од животинска длака, или од текстил; други изработки од човечка коса (вклучувајќи ги и мрежите од човечка коса) | ЛБ | ГДК | 68.04 | Мелнички камења, камења за острење, точила за брусене и слично (вклучувајќи ги и точилата, врвовите, дисковите и шилците за мелење, дефибрирање, острење, полирање, центрирање, или сечење) од природен камен (агломериран или не), од агломерирани природни или вештачки материјали за брусене, или од грнчарија, со или без јатки, дршки, уши, оски и слично — од други материјали, но немонтираемо на постаменти; сегменти и други довршени делови од таков камен и точила, од природен камен (агломериран или не), од агломериран природен или вештачки материјал за брусене, или од грнчарија: | | |
| 67.05 | Павкала и рачни заклони, немеханички, од кој и да е материјал; опкови и рачки за нив и делови од такви опкови и рачки, од кој и да е материјал: | | | 1) Мелнички камења: | | | |
| | 1) Павкала | ЛБ | ГДК | а) од природен камен | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | б) од вештачки камен | | ЛБ | ЛБ |
| О Д Д Е Л XIII | | | | 2) Друго: | | | |
| ИЗРАБОТКИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, ОД АЗБЕСТ, ОД ЛИСКУН И ОД СЛИЧНИ МАТЕРИИ; ПРОИЗВОДИ ОД КЕРАМИКА; СТАКЛО И ИЗРАБОТКИ ОД СТАКЛО | | | | а) од природен материјал: | | | |
| Глава 68 — Изработки од камен, од гипс, од цемент, од азбест, од лискун и од слични материи | | | | 1) точила | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) од вештачки материјал: | | | |
| | | | | 1) точила | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| 68.01 | Коцки за калдрма, ивичници, плочи за тротоари, од природен камен (освен од шкрилци): | | | 68.05 | Рачни камења за полирање, камења за острење, зрнести камења за брусене, брусила и слично, од природен камен, од агломериран природен или вештачки материјал за брусене или од грнчарија: | | |
| | 1) Коцки за калдрма | ЛБ | ЛБ | 1) Природни брусеве | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Ивичници и плочи за тротоари | ЛБ | ЛБ | 2) Друго: | | | |
| 68.02 | Камен обработен за споменици или за градежи, и изработки од овој (вклучувајќи ги и коцкиците за мозаик), освен стоките од тар. бр. 68 01 или од главата 69: | | | а) од природен материјал | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Мермер: | | | б) од вештачки материјал | | ЛБ | ЛБ |
| | а) немазнет ниту полиран | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) мазнет или полиран | | | 68.06 | Природен или вештачки материјал за брусене во прав или во зрно, на ткаенина, хартија, картон или друг материјал, оформен со сечење или пе, со шиенење или на друг начин изработен: | | |
| | 1) украсни и уметнички изработки од мермер | ЛБ | ЛБ | 1) Брусно платно | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | 2) Брусна хартија | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Гранит: | | | 3) Друго | | ЛБ | ЛБ |
| | а) немазнет ниту полиран | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) мазнет или полиран | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|----|-------|---|----|-----|
| 68.07 | Волна од згура, волна од камен и од слична минерална волна; вермикулит целен во листови, глина експандирана, пенлива згура и слични минерални материји експандирани; мешаници и изработки од минерални материји за изолирање топлина и звук или за апсорбување звук освен оние од тар. бр 68.12 или 68.13 или од главата 69; 1) Волна од згура, од белу-трак и од друга слична минерална волна 2) Друго | ЛБ | ЛБ | 68.12 | Изработки од азбест-цемент, од цемент со целулозни влакна и слично: 1) Плочы (плочы за покрив, брањести плочы, плочы за сид и слично): а) од азбест-цемент б) од цемент со целулозни влакна и слично 2) Цевки: а) од азбест-цемент б) од цемент со целулозни влакна и слично 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| 68.08 | Изработки од асфалт или од слични материји (на пример, битумен од нафта или од смола од катран на камен јаглен) | ЛБ | ЛБ | 68.13 | Азбест сработен и изработки од азбест (на пример, лепенка, предиво и ткаенини; облека, капи за на глава, обувки, азбестни предмети за соединување), армирани или не, освен стоките од тар. бр. 68.14; мешаници врз база на азбест и мешаници врз база на азбест и магнезиум карбонат и изработки од овие мешаници: 1) Предиво 2) Ткаенини 3) Облека, капи и обувки: а) облека б) друго 4) Плочы за облагање 5) Јажина и канали 6) Лепенка 7) Друго: а) азбестно влакно б) азбестни затиначи в) азбестни филтери г) азбестни лежачи за топлинници д) друго | ЛБ | РК |
| 68.09 | Штичиња, штици, плочы, блокови и слично, од растителни влакна, од влакна од дрво, од слама, од цепки или од отпадоци од дрво (вклучувајќи и струганици), агломерирани со цемент, со гипс или со други минерални материји за врзување: 1) Градежни изработки од растителни материји (плочички, табли, керамиди, блокови) 2) Плочы за изолација на топлина, од растителни материји (врзани со минерални материји за врзување) 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | | ЛБ | ГДК |
| 68.10 | Изработки од гипс или од мешаници врз база на гипс: 1) Украсни предмети 2) Друго | ЛБ | ЛБ | | | ЛБ | ГДК |
| 68.11 | Изработки од цемент (вклучувајќи и од цемент од згура), од бетон или од вештачки камен (вклучувајќи и гранулиран мермер агломерирани со цемент), па и армирани: 1) Армирани: а) плочы б) цевки в) друго 2) Друго а) плочы: 1) силекс-терацо плочы 2) друго б) цевки в) друго: 1) украсни и други изработки 2) друго | ЛБ | ЛБ | 68.14 | Фрикциони гарнитурни (сегменти, дискови, рондели, ленти, листови, плочы, валјаци и слично) од видовите подобри за кочници, квачила и сл., врз база на азбест, на други минерални материји или на целулоза, па и комбинувани со текстилни или други материјали: 1) Феродо-гуртни, азбестни фрикционни производи 2) Фрикциони производи од минерални материји врз база на целулоза 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| | | ЛБ | ЛБ | 68.15 | Лискун обработен и изработки од лискун, вклучувајќи и лискун на хартија или на ткаенини (микатит, микафолин итн.) | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|---|--|----|-----|
| 68.16 | Изработки од камен или од други минерални материјали (вклучувајќи ги и предметите од тресет), на друго место неспоменати ниту опфатени: | | | 2) Врз база на јаглерод | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Од графит: | | | 3) Лонци од графит | | ЛБ | ЛБ |
| | а) изработки од графит, неелектрични | ЛБ | ЛБ | 4) Магнетитни, хромитни и хромомангнетитни високоогноотпорни материјали | | ЛБ | ЛБ |
| | б) филтери од графит | ЛБ | ЛБ | 5) Друго: | | | |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | а) ретортни и топлински лонци, други | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Од огноотпорна земја | ЛБ | ЛБ | б) друго | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго: | | | II. Други керамички производи | | | |
| | а) изработки од јаглен, неелектрични | ЛБ | ЛБ | 69.04 | Тули за сидање (вклучувајќи ги и блоковите за подови, плочите за држење или за вложување и слично): | | |
| | б) филтери од јаглен и кварц | ЛБ | ЛБ | | 1) Тули полни, машински | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | 2) Тули полни рачни | ЛБ | ЛБ |
| Глава 69 — Керамички производи | | | | | 3) Тули шупливи, нормален формат | ЛБ | ЛБ |
| <i>Изолационни и огноотпорни стоки</i> | | | | | 4) Тули сидарски, од друг керамичен материјал | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 5) Друго | ЛБ | ЛБ |
| 69.01 | Тули, блокови, плочи и други термоизолациони стоки, од инфузоријска земја, од киселгур, од фосилно силикатно брашно и од други слични силикатни земји: | | | 69.05 | Керамиди, капаци, заклони и слично, за оцаи, и други градежни стоки, вклучувајќи ги и архитектонските орнаменти: | | |
| | 1) Врз база на јаглерод | ЛБ | ГДК | | 1) Керамиди фалцувани | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Врз база на киселгур | ЛБ | ГДК | | 2) Керамиди олучести и бибер-Керамиди | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | 3) Керамиди други | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 4) Градежни керамички производи, други | ЛБ | ЛБ |
| 69.02 | Тули, блокови, плочи и слични огноотпорни стоки за конструкции, освен стоките од тар. бр. 69.01: | | | 69.06 | Цевки, одводи и олуци (вклучувајќи и колена, спојници и слични прибори): | | |
| | 1) Врз база на јаглерод | ЛБ | ЛБ | | 1) Цевки и спојници од глина (за канализација, водовод и сл. потреби) | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Магнетитни, хромитни и хромомангнетитни високоогноотпорни материјали: | | | | 2) Цевки и спојници од друг керамичен материјал | ЛБ | ЛБ |
| | а) магнетитни тули, блокови, Керамиди | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) хром-магнетитни тули блокови и Керамиди | ЛБ | ЛБ | 69.07 | Плочи за подови, плочи за огништа-камини и плочи за обложување на сидови, веглефосани и веглазирани: | | |
| | в) огноотпорни тули, блокови, Керамиди, други | ЛБ | ЛБ | | 1) Од обична земја: | | |
| | 3) Стакларски блокови | ЛБ | ЛБ | | а) за сидови и подови | ЛБ | ГДК |
| | 4) Тули од шамот | ЛБ | ЛБ | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | 5) Друго: | | | | 2) Од фајанс: | | |
| | а) шамотни блокови и Керамиди | ЛБ | ЛБ | | а) за сидови и подови | ЛБ | ГДК |
| | б) динас-тули, блокови и Керамиди | ЛБ | ЛБ | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | в) силика-тули, блокови и Керамиди | ЛБ | ЛБ | | 3) Од друг керамичен материјал: | | |
| | г) огноотпорни тули, блокови и Керамиди, други | ЛБ | ЛБ | | а) за сидови и подови | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) други | ЛБ | ГДК |
| 69.03 | Други огноотпорни стоки (на пример, реторти, садови за топење, лонци, чепови, подлоги, чистачи, цевки од сите видови, облоги, прачки, освен стоките од тар. бр. 69.01): | | | 69.08 | Плочи за подови, плочи за огништа-камини и плочи за обложување сидови, веглефосани или глазирани: | | |
| | 1) Стеатитни производи | ЛБ | ЛБ | | 1) Од обична земја: | | |
| | | | | | а) за сидови и подови | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) други | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|--|----|-----|
| | 2) Од фајанс: | | | | 2) Во две или повеќе бои: | | |
| | а) за видови и подови | ЛБ | ГДК | | а) порцелански садови | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | б) порцелански кукни предмети, други | ЛБ | ГДК |
| | 3) Од порцелан: | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 69.12 | Садови и други предмети што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели, од други видови керамика: | | |
| | 4) Од друг керамичен материјал: | | | | 1) Во една боја | | |
| | а) за видови и подови | ЛБ | ГДК | | а) садови керамички и друг прибор за домаќинство | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | б) садови и друг прибор за домаќинство, од фајанс и од фина глина | ЛБ | ГДК |
| 69 09 | Лабораториски, хемиски и индустриски садови; кади, корита и слични садови, што се употребуваат во земјоделството; лонци, тегли и слични предмети, што се употребуваат за транспорт и пакување стоки: | | | | 2) Во две или повеќе бои: | | |
| | 1) Предмети за лабораториски, хемиски или индустриски цели. | | | | а) садови керамички и друг прибор за домаќинство | ЛБ | ГДК |
| | а) од материјали отпорни спрема киселини: | | | | б) садови и друг прибор за домаќинство, од фајанс и од фина глина | ЛБ | ГДК |
| | 1) керамични изработки лабораториски и за индустријата | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) филтери керамички | ЛБ | ЛБ | 69.13 | Фигури и други украсни предмети и предмети за лично украсување, предмети за мебел. | | |
| | б) од друг материјал: | | | | 1) Од порцелан | ЛБ | ГДК |
| | 1) керамички изработки лабораториски и за индустријата | ЛБ | ГДК | | 2) Од фајанс | ЛБ | ГДК |
| | 2) филтери керамички | ЛБ | ЛБ | | 3) Од други керамички материјали | ЛБ | ГДК |
| | 2) Корита, кади и слични садови, што се користат во земјоделството: | | | 69.14 | Други преработки од керамички материјали: | | |
| | а) од материјали отпорни спрема киселини | ЛБ | ГДК | | 1) Од порцелан | ЛБ | ГДК |
| | б) од други материјали | ЛБ | ГДК | | 2) Од фајанс | ЛБ | ГДК |
| | 3) Лонци, тегли и други слични предмети, што се користат за транспорт и пакување стоки: | | | | 3) Од други керамички материјали: | | |
| | а) од материјали отпорни спрема киселини | ЛБ | ЛБ | | а) керамички кукни предмети | ЛБ | ГДК |
| | б) од други керамички материјали | ЛБ | ЛБ | | б) печки од калеви и калеви-плочи | ЛБ | ЛБ |
| 69 10 | Сливници, лавабоа, бидеа, клозетски шолји, писоари, кади за бања и слични санитарни предмети: | | | Глава 70 — Стакло и изработки од стакло | | | |
| | 1) Од порцелан | ЛБ | ГДК | 70.01 | Отпадоци од стакло (парчиња); стаклена маса (освен оптичко стакло): | | |
| | 2) Од фајанс | ЛБ | ГДК | | 1) Стаклена маса | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Од други керамички материјали | ЛБ | ГДК | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| 69.11 | Садови и други предмети, што се употребуваат во домаќинството или за тоалетни цели, од порцелан (вклучувајќи ги и од бисквити парјан-порцеланот): | | | 70.02 | Стакло наречено „емајлно“, во маса, праќки или цевки | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Во една боја: | | | 70.03 | Стакло во топки, праќки, стапчиња или цевки, необработено (неоптичко стакло): | | |
| | а) порцелански садови | ЛБ | ГДК | | 1) Цевки од стакло: | | |
| | б) порцелански кукни предмети, други | ЛБ | ГДК | | а) од неутро-стакло | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|---|---|----|-----|
| 70.04 | Стакло леано или валано, необработено (армирано или не, плакирано или не во текот на изработката), во плочи или во листови во квадратна или правоаголна форма: | | | 3) Друго: | | | |
| | 1) Армирано стакло | ЛБ | ГДК | а) стакло леано, валано, влечено или дувано, во неправоеголни форми | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Стакло за прозорци: | | | б) سماјлирано или гравирани стакло | ЛБ | ЛБ | |
| | а) стакло леано или валано, рамно, па и површински украсено или орнаментирано | ЛБ | ГДК | 70.08 | Сигурносно стакло што се состои од калено стакло или од повеќе листови стакло, оформено или не: | | |
| | б) стакло валано или леано, рамно, бојосано | ЛБ | ГДК | | 1) Калено сигурносно стакло: | | |
| | в) стакло замрачено | ЛБ | ГДК | | а) стакло сигурносно, за автомобили | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго: | | | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | а) стакло леано или валано, рамно, па и површински украсено или орнаментирано | ЛБ | ГДК | | 2) Сигурносно стакло од листови меѓусебно слепени: | | |
| | б) стакло валано или леано, рамно, бојосано | ЛБ | ГДК | | а) стакло сигурносно, за автомобили | ЛБ | ГДК |
| | в) стакло замрачено | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| 70.05 | Стакло влечено или дувано, необработено (плакирано или не во текот на изработката), во листови во квадратна или правоаголна форма: | | | 70.09 | Огледала од стакла (вклучувајќи и шивачки огледала), врамени или не, на подлога или не: | | |
| | 1) Стакло за прозорци: | | | | 1) Врамени огледала | ЛБ | ГДК |
| | а) стакло во плочи, необработено | ЛБ | РК | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) стакло во плочи, бојосано | ЛБ | ГДК | 70.10 | Шишиња оплетени, шишиња, флакони, бокали, лонци и цевести контејнери и други слични контејнери за транспорт и пакување стоки, од стакло; затки, капаци и други затворачи од стакло: | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | 1) Оплетени шишиња | ЛБ | ДК |
| 70.06 | Стакло леано, валано, влечено или дувано (вклучувајќи и зајакнато или армирано стакло), во листови во правоаголна форма, шлифувано или полирано, но не понатаму обработувано: | | | | 2) Шишиња за пиво и минерална вода | ЛБ | ДК |
| | 1) Армирано стакло: | | | | 3) Друго | ЛБ | ДК |
| | а) шлифувано или полирано | ЛБ | ГДК | 70.11 | Стаклени обвивки (вклучувајќи и балони—крушки и цевки) за електрични сијалици, цевки и слично: | | |
| | б) шлифувано или полирано, бојосано | ЛБ | ГДК | | 1) Сијалични балони | ЛБ | ГДК |
| | 2) Стакло за прозорци: | | | | 2) Цевки од стакло (обвивки) | ЛБ | ГДК |
| | а) шлифувано или полирано | ЛБ | ГДК | | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| | б) шлифувано или полирано, бојосано | ЛБ | ГДК | 70.12 | Внатрешни стакла за термос—шишиња и за други изолирани садови, довршени или не | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго: | | | 70.13 | Изработки од стакло (освен предметите што спаѓаат во тар. бр. 70 19), што се употребуваат за на маса, за кујна, тоалет, канцеларија, за внатрешна декорација, или за слична употреба: | | |
| | а) шлифувано или полирано | ЛБ | ГДК | | 1) Шупливо стакло: | | |
| | б) шлифувано или полирано, бојосано | ЛБ | ГДК | | а) недекорирани: | | |
| 70.07 | Стакло леано, валано, влечено или дувано (вклучувајќи и зајакнато или армирано стакло), сечено во други форми освен правоаголна форма, или само свиткано или поинаку обработено (на пример, со остри или гравирани рабови), шлифувано или не, полирано или не; повеќекратно стакло, за изолација; врамено стакло, за прозорци, и слично: | | | | 1) садови од дувано или пресувано стакло | ЛБ | ГДК |
| | 1) Врамено стакло, за прозорци | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Повеќекратно стакло, за изолација | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-------|---|----|-----|---|---|----|-----|--|
| | 2) вази, пепелници и слични предмети, од обично стакло | ЛБ | ГДК | 2) Стапчиња | | ЛБ | ГДК | |
| | б) декорирано: | | | 3) Цевки и капилари | | ЛБ | ГДК | |
| | 1) садови од дувано или пресувано стакло | ЛБ | ГДК | 4) Друго: | | | | |
| | 2) вази, пепелници и слични предмети, од обично стакло | ЛБ | ГДК | а) за лаборатории | | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Огноотпорни садови | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Предмети од кристал, шлифовани или не: | | | 70.18 Оптичко стакло и елементи од оптичко стакло, освен елементи оптички обработени; недовршени корективни стакла за очила | | | | |
| | а) стакло кристално и шлифовано, за домаќинство | ЛБ | ГДК | 1) Оптичко стакло | | ЛБ | ЛБ | |
| | б) вази, пепелници и слични предмети, од кристално стакло | ЛБ | ГДК | 2) Стакло за медицински очила | | ЛБ | ЛБ | |
| 70.14 | Изработки од стакло, за осветление и сигнализација и оптички елементи од стакло, оптички необработени ниту од оптичко стакло: | | | 3) Друго | | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) За осветление | ЛБ | ГДК | 70.19 Перли од стакло, имитации на бисер и на бесценети и полубесценети камења, од стакло, парчиња и одломки и слични модни или декоративни ситни стакла и предмети изработени од нив; стаклени коцки и ситни стаклени плочки, на постамент или не, за мозаик и за слични декоративни цели; вештачки очи од стакло, вклучувајќи и очи за играчки, но исклучувајќи ги оние за носење од страна на луѓе; украсни и други модни предмети на дувалки; стаклени зрна (балотини): | | | | |
| | 2) Рефракторско стакло (за фарови и сл.) | ЛБ | ГДК | 1) Перли од стакло, имитации на бисер и бесценети камења, од стакло; парчиња и одломки и слични модни или декоративни ситни стакла и предмети од нив | | ЛБ | ГДК | |
| | 3) За сигнализација | ЛБ | ЛБ | 2) Стаклени коцки и ситни стаклени плочки, на подлога или не, за мозаик и за слични декоративни цели | | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Прости оптички предмети | ЛБ | ГДК | 3) Вештачки очи од стакло, вклучително и очи за играчки, а исклучувајќи ги оние за носење од луѓето | | ЛБ | ГДК | |
| 70.15 | Стакла за часовници — саатови и слични стакла (вклучувајќи ги и стаклата што се употребуваат за очила за сонце, но исклучувајќи го стаклото погодно за корекција на видот), свиткани, искривени, шупливи и слично; стаклени топки и сегменти на топки, што се употребуваат за изработка на часовници—саатови, и слично: | | | 4) Украсни и други модни предмети изработени на дувалки | | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Обично стакло за очила (неоптичко) | ЛБ | ГДК | 5) Стаклени зрна (балотини) | | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Стакло за часовници-саатови | ЛБ | ЛБ | 70.20 Стаклени влакна (вклучително и стаклена волна), предива, ткаенини и предмети изработени од нив: | | | | |
| | 3) Друго: | | | 1) Предива | | ЛБ | ЛБ | |
| | а) заштитно свиткано стакло | ЛБ | ГДК | 2) Ткаенини | | ЛБ | ЛБ | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | 3) Друго: | | | | |
| 70.16 | Тули, Керамиди, плочи, блокови за подови, коцки и други предмети од пресувано или леано стакло, што се употребуваат са зидање; повеќекелични стакла во блокови, во плочи, листови, во штитиња и во слични форми: | | | а) стаклена волна | | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Со релјефни украси | ЛБ | ЛБ | б) друго: | | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | 1) стаклена вата | | ЛБ | ГДК | |
| 70.17 | Лабораториски, хигиенски и фармацевтски изработки од стакло, градуирани или не, калибрирани или не; стаклени ампули: | | | 2) изработки од стаклени влакна и волна | | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Ампули | ЛБ | ГДК | 3) стаклени влакна | | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|----|-----|---|---|----|-----|
| 70.21 | Други изработки од стакло | | | <i>II. Благородни метали и валани благородни метали, сурови, необработени или полупреработени</i> | | | |
| | 1) Стакло водоказно | ЛБ | ЛБ | 71.05 | Сребро и легури од сребро, вклучувајќи го и среброто позлатено и среброто платинирано, необработени или полупреработени: | | |
| | 2) Стакло за телевизиски екрани | ЛБ | ГДК | | 1) Сребро: | | |
| | 3) Стакло за индустриска употреба | ЛБ | ГДК | | а) необработено | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | | б) делум обработено (фолии, прав, прачки, жица итн.) | ЛБ | ЛБ |
| О Д Д Е Л XIV | | | | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| ВИСТИНСКИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ И ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА; БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, ПЛАКИРАНИ ИЛИ ДУБЛИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗРАБОТКИ ОД ОВИЕ МЕТАЛИ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ | | | | 71.06 | Валано сребро, необработено или полупреработено | ЛБ | ЛБ |
| Глава 71 — Вистински бисери, бесценето и полубесценето камења; племенити метали; метали плакирани или дублирани со племенити метали и изработки од овие метали; имитации на накит | | | | 71.09 | Платина и други метали од платинската група, сурови или полупреработени: | | |
| <i>I. Вистински бисери, бесценети и полубесценети камења</i> | | | | | 1) Платина | ЛБ | ЛБ |
| 71.01 | Бисери, необработени или обработени, но немонтирани, неуредени и ненанижани (освен бисери непоредени по големина, привремено нанижени заради полесно пренесување): | | | | 2) Паладиум | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Природни бисери | | | | 3) Иридиум | ЛБ | ЛБ |
| | а) необработени | ЛБ | ГДК | | 4) Осмиум | ЛБ | ЛБ |
| | б) обработени, но неупасувани | ЛБ | ГДК | | 5) Родиум | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Одгледувани бисери: | | | | 6) Рутениум | ЛБ | ЛБ |
| | а) необработени | ЛБ | ГДК | 71.10 | Балана платина или други метали од платинската група, на прост метал или на благороден метал, необработени или полупреработени: | | |
| | б) обработени, но неупасувани | ЛБ | ГДК | | 1) Платина плакирана | ЛБ | ЛБ |
| 71.02 | Бесценети и полубесценети камења, необработени, сечени, или на друг начин обработени, но немонтирани, неуредени и ненанижани (освен камења ненаредени по големина, привремено нанижани заради полесно пренесување): | | | | 2) Паладиум, иридиум, осмиум, родиум или рутениум, плакирани | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Индустриски дијаманти | ЛБ | ЛБ | 71.11 | Златарски, кујунциски и јувелирски отпадоци и остатоци од благородни метали, како и пепели: | | |
| | 2) Други дијаманти | ЛБ | ГДК | | 1) Од сребро, од платина или од метали на платинска група: | | |
| | 3) Друго: | | | | а) од сребро | ЛБ | ЛБ |
| | а) кварц електротехнички | ЛБ | ЛБ | | б) од платина или од метали на платинската група | ЛБ | ЛБ |
| | б) бесценети и полубесценети камења, неупасувани | ЛБ | ГДК | <i>III. Јувелирски, златарски и кујунциски стоки и други предмети</i> | | | |
| 71.03 | Вештачки или реконструирани бесценети или полубесценети камења, необработени, сечени или на друг начин обработени, но немонтирани, неуредени и ненанижани (освен камења ненаредени по големина, привремено нанижани заради полесно пренесување): | | | 71.12 | Јувелирски предмети и нивни делови, од благородни метали или од валани благородни метали: | | |
| | 1) За индустриски цели | ЛБ | ГДК | | 1) Од сребро или од легури на сребро | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | 2) Од злато или од легури на злато | ЛБ | ГДК |
| 71.04 | Прав од природни или вештачки бесценети или полубесценети камења | ЛБ | ЛБ | | 3) Од платина или од метал на платинска група и од нивни легури | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|
| 71.13 | Златарски или кујунциски предмети и нивни делови од благородни метали или од валани благородни метали, освен стоките од тар. 71.12: | | |
| 1) | Од сребрно или од легури на сребро: | | |
| а) | куќни предмети | ЛБ | ГДК |
| б) | кујунциски изработки | ЛБ | ГДК |
| 2) | Од злато или од легури на злато: | | |
| а) | куќни предмети | ЛБ | ГДК |
| б) | кујунциски предмети | ЛБ | ГДК |
| 3) | Од платина или од метал на платинската група и од нивни легури | ЛБ | ГДК |
| 71.14 | Други изработки од благородни метали или од валани благородни метали: | | |
| 1) | Од сребро или плакирани или дублирани со сребро: | | |
| а) | копци, рачки и фитинзи за чантарски изработки од благородни метали | ЛБ | ГДК |
| б) | друго | ЛБ | ГДК |
| 2) | Од злато или плакирани или дублирани со злато: | | |
| а) | копци, рачки и фитинзи за чантарски изработки од благородни метали | ЛБ | ГДК |
| б) | друго | ЛБ | ГДК |
| 3) | Од платина, од метали на платинската група, или плакирани или дублирани со платина или со метали на платинската група: | | |
| а) | за лабораториски цели: | | |
| 1) | топилнички лонци од платина | ЛБ | ГДК |
| 2) | друго | ЛБ | ГДК |
| б) | друго: | | |
| 1) | копци, рачки и фитинзи за чантарски изработки | ЛБ | ГДК |
| 2) | изработки од жица и решетки за катализи | ЛБ | ГДК |
| 3) | друго | ЛБ | ГДК |
| 71.15 | Изработки што се состојат или имаат инкорпирани бисери, бесценети и полубесценети камења (природни, вештачки или реконструирани): | | |
| 1) | Предмети изработени од бисери: | | |
| а) | бердани, бразлетни и други предмети од бисери нанижани, без вовлечени прицврстувачи или други предмети | ЛБ | ГДК |
| б) | рамковни копци за патни стоки, за кожени стоки и слично | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|
| | в) други производи: | | |
| 1) | предмети на јувелирството | ЛБ | ГДК |
| 2) | за индустриски цели | ЛБ | ГДК |
| 3) | друго | ЛБ | ГДК |
| 2) | Предмети изработени од бесценети или полубесценети камења (природни, синтетични или реконструирани); | | |
| а) | исклучиво од бесценети или полубесценети камења: | | |
| 1) | бердани, бразлетни и други предмети од бесценети или полубесценети камења нанижани, со неуглавени прицврстувачи или друг прибор | ЛБ | ГДК |
| 2) | рамковни копци за патни стоки, за кожени стоки и слично | ЛБ | ГДК |
| 3) | други производи | ЛБ | ГДК |
| б) | друго: | | |
| 1) | рамковни копци за патни стоки, за кожени стоки и слично | ЛБ | ГДК |
| 2) | предмети на јувелирството | ЛБ | ГДК |
| 3) | за индустриски цели | ЛБ | ГДК |
| 4) | друго | ЛБ | ГДК |
| 71.16 | Имитации на накит | ЛБ | ГДК |

Глава 72 — Метални пари

72.01 Метални пари (освен златни) Д Д

Оддел XV

ПРОСТИ МЕТАЛИ И ИЗРАБОТКИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ

Глава 73 — Железо и челик и нивни изработки

| | | | |
|-------|--|----|-----|
| 73.01 | Сурово железо, леано железо и огледалесто железо, во блокови, во парчиња и во други форми: | | |
| 1) | Огледалесто железо | ЛБ | ГДК |
| 2) | Друго: | | |
| а) | сиво сурово: | | |
| 1) | железо сурово, не-легирано | ЛБ | РК |
| 2) | железо сурово, легирано | ЛБ | РК |
| б) | бело сурово: | | |
| 1) | железо сурово, не-легирано | ЛБ | РК |
| 2) | железо сурово, легирано | ЛБ | РК |
| в) | друго | ЛБ | РК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| 73.02 | Феро-легури: | | | 73.05 | Прав од железо или од челик, сунѓересто железо и челик: | | |
| 1) | Феро манган: | | | 1) | Прав од железо или од челик | ЛБ | ГДК |
| a) | до заклучно 80% Mn: | | | 2) | Сунѓересто железо или челик | ЛБ | ГДК |
| 1) | содржина на јаглерод над 2% | ЛБ | РК | | | | |
| 2) | фероманган, друг | ЛБ | РК | | | | |
| b) | над 80% Mn: | | | 73.06 | Пудлувани прачки и лостови, инготи, блокови, парчиња и слични форми од железо или од челик: | | |
| 1) | содржина на јаглерод над 2% | ЛБ | РК | 1) | Пудлувани прачки и лостови, блокови, парчиња и слични форми | ЛБ | РК |
| 2) | феро-манган, друг | ЛБ | РК | 2) | инготи | ЛБ | РК |
| 2) | Друго: | | | 73.07 | Железо и челик во блумови, во гредички, во слабови и во платини; железо и челик во парчиња грубо обликовани со ковање: | | |
| a) | ферованадиум | ЛБ | ЛБ | 1) | Блумови и слабови: | | |
| b) | феромолибден | ЛБ | ЛБ | a) | блокови (блумови) нелегирани | ЛБ | РК |
| v) | феротитан | ЛБ | ЛБ | b) | друго | ЛБ | РК |
| г) | ферофосфор | ЛБ | ЛБ | 2) | Гредички (цагли) | ЛБ | РК |
| д) | фероволфрам | ЛБ | ЛБ | 3) | Платини | ЛБ | РК |
| f) | феросилициум: | | | 4) | Друго | ЛБ | РК |
| 1) | до 16% Si | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 2) | над 16% Si | ЛБ | РК | 73.08 | Топло валани ленти од железо или од челик, во намотки, за повторно валање | ЛБ | РК |
| e) | калциум силициум: | | | 73.09 | Широка плоската челик или железо: | | |
| 1) | до заклучно 75% Si | ЛБ | РК | 1) | Ламели | ЛБ | РК |
| 2) | над 75% Si | ЛБ | РК | 2) | Друго | ЛБ | РК |
| ж) | силикоманган: | | | 73.10 | Лостови и прачки од железо и од челик (вклучувајќи и валана жица), топло валани, ковани, влечени, ладно обликувани или ладно довршени (вклучувајќи и прецизно изработени); шуплив челик за рударски дупења: | | |
| 1) | до заклучно 60% Mn | ЛБ | РК | 1) | Валана жица | ЛБ | РК |
| 2) | над 60% Mn | ЛБ | РК | 2) | Друго: | | |
| з) | ферохран: | | | a) | челик во прачки, нелегиран, лесен, среден и фин | ЛБ | РК |
| 1) | со висока содржина на јаглерод | ЛБ | РК | b) | челик во прачки, нелегиран, тежок | ЛБ | РК |
| 2) | со ниска содржина на јаглерод | ЛБ | РК | v) | челик бетонски | ЛБ | РК |
| 3) | двојно рафиниран | ЛБ | РК | г) | челик дупачки, нелегиран | ЛБ | РК |
| s) | феробор | ЛБ | ЛБ | д) | друго | ЛБ | РК |
| и) | фероникел | ЛБ | РК | 73.11 | Профили од железо или од челик, топло валани, ковани, влечени, ладно обликувани или ладно довршени; шипови од железо или од челик, дупени или не, или изработени од составени елементи: | | |
| ј) | фероалуминиум | ЛБ | РК | 1) | Профили 80 mm, или повеќе; шипови: | | |
| к) | друго: | | | a) | профили | ЛБ | РК |
| 1) | силикохром | ЛБ | РК | b) | шипови | ЛБ | РК |
| 2) | ферогантал | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 3) | феролегури и силиколегури, други | ЛБ | РК | | | | |
| 73.03 | Отпадоци и остатоци (одломки, отсечоци и сл.) од железо или од челик: | | | | | | |
| 1) | Старо железо: | | | | | | |
| a) | железо и челик, стари | Д | РК | | | | |
| b) | машински делови, стари | Д | РК | | | | |
| 2) | Стари одливки: | | | | | | |
| a) | одливка стара, машинска | Д | РК | | | | |
| b) | одливка стара, трговска | Д | РК | | | | |
| v) | машински делови, стари | Д | РК | | | | |
| 3) | Друго: | | | | | | |
| a) | отпадоци од бел лим | ЛБ | РК | | | | |
| b) | железо и челик, други | Д | РК | | | | |
| v) | отпадоци и струганици од железо и од челик, други | Д | РК | | | | |
| 73.04 | Зрнесто железо или челик, калибрирано или не: | | | | | | |
| 1) | Железо зрнесто, леано или ковано | ЛБ | ГДК | | | | |
| 2) | Челик зрнест (освен леан челик) | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|----|---|---|----|----|
| 2) Друго: | | | | а) лим поцинкуван, тенок, нелегиран | | ЛБ | РК |
| а) челик фазонски, лесен нелегиран | | ЛБ | РК | б) лим обложен со олово, тенок, нелегиран | | ЛБ | РК |
| б) челични носачи, лесни нелегирани | | ЛБ | РК | в) лимови тенки, обложени, нелегирани, други | | ЛБ | РК |
| 73.12 Ленти од железо или од челик, топло или ладно валани: | | | | 73.14 Жица од железо или од челик, обложена или не, но не изолирана: | | | |
| 1) Топло валани ленти: | | | | 1) Обложена | | ЛБ | РК |
| а) необложени | | ЛБ | РК | 2) Друга | | ЛБ | РК |
| б) обложени: | | | | 73.15 Легирани челици и високојаглероден челик, во формите наведени во тар. бр. 73.08 до 73.14: | | | |
| 1) ленти бели (калаисани), нелегирани | | ЛБ | РК | 1) Инготи на високојаглероден челик | | ЛБ | РК |
| 2) ленти обложени со олово, нелегирани | | ЛБ | РК | 2) Инготи на легиран челик | | ЛБ | РК |
| 3) ленти топло валани, обложени, нелегирани, други | | ЛБ | РК | 3) Блумови, гредички, слабови платини и грубоковани парчиња, од високојаглероден челик: | | | |
| 2) Ладно валани ленти: | | | | а) цагли (гредички) високојаглеродни | | ЛБ | РК |
| а) необложени | | ЛБ | РК | б) локови (блумови) високојаглеродни | | ЛБ | РК |
| б) обложени: | | | | в) платини високојаглеродни | | ЛБ | РК |
| 1) обложени, нелегирани, други | | ЛБ | РК | г) железо во примарна форма, високојаглеродно, друго | | ЛБ | РК |
| 2) ленти бели (калаисани) | | ЛБ | РК | 4) Блумови, гредички, слабови, платини и грубоковани парчиња, од легиран челик: | | | |
| 3) ленти обложени со олово, нелегирани | | ЛБ | РК | а) цагли (гредички) легирани | | ЛБ | РК |
| 73.13 Лимови (листови) и плочи од железо или од челик, топло или ладно валани: | | | | б) блокови (блумови) легирани | | ЛБ | РК |
| 1) Дебелина над 4,75 mm, освен плочи и лимови обложени со калај: | | | | в) платини легирани | | ЛБ | РК |
| а) лим бродски | | ЛБ | РК | г) железо во примарна форма легирано, друго | | ЛБ | РК |
| б) лим котелски | | ЛБ | РК | 5) Топло валани ленти од високојаглероден челик, во намотки за повторно валање | | ЛБ | РК |
| в) лим тежок, необложен, нелегиран, друг | | ЛБ | РК | 6) Топло валани ленти, од легиран челик, во намотки за повторно валање | | ЛБ | РК |
| г) лим поцинкуван, тежок, нелегиран | | ЛБ | РК | 7) Жица во прачки, од високојаглероден челик | | ЛБ | РК |
| д) лимови тешки, нелегирани, обложени или понатаму обработени, други | | ЛБ | РК | 8) Жица во прачки, од легиран челик | | ЛБ | РК |
| 2) Дебелина од 3 mm до заклучно 4,75 mm, освен плочите и лимовите обложени со калај: | | | | 9) Прачки и ластови (освен валана жица) и челични прачки за рударството, од високојаглероден челик: | | | |
| а) лимови средни, нелегирани, необложени | | ЛБ | РК | а) челик во прачки, високојаглероден, лесен, среден и фин | | ЛБ | РК |
| б) лимови средни, декапирани | | ЛБ | РК | б) челик во прачки, високојаглероден, тежок | | ЛБ | РК |
| в) лимови средни, нелегирани, обложени или понатаму обработени | | ЛБ | РК | в) челик дупачки, високојаглероден | | ЛБ | РК |
| 3) Дебелина под 3 mm, неплакирани или необложени: | | | | | | | |
| а) лимови тенки, необложени, нелегирани | | ЛБ | РК | | | | |
| б) лимови тенки, нелегирани, декапирани, | | ЛБ | РК | | | | |
| в) лимови тенки, нелегирани, необложени, обработени, други | | ЛБ | РК | | | | |
| 4) Плочи и лимови обложени со калај (бел лим) | | ЛБ | РК | | | | |
| 5) Дебелина под 3 mm, обложени или плакирани, освен плочите и лимовите обложени со калај: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|----|---|---|----|----|
| 10) Прчаки, лостови осеен валана жица) и челични шупливи прачки, за рударство, од легиран челик: | | | | | а) лимови средни, високојаглеродни, необложени | ЛБ | РК |
| а) челик во прачки, легиран, лесен, среден и фин | | ЛБ | РК | | б) лимови средни, високојаглеродни, обложени или понатаму обработени, други | ЛБ | РК |
| б) челик во прачки, легиран, тежок | | ЛБ | РК | 18) Лимови и плочи, дебелина од 3 mm до заклучно 4,75 mm, од легиран челик: | | ЛБ | РК |
| в) челик дупачки, легиран | | ЛБ | РК | а) лимови средни, легирани, необложени | ЛБ | РК | |
| 11) Профили од 80 mm или повеќе, и шипови, од високојаглероден челик: | | | | б) лимови средни, легирани обложени и понатаму обработени, други | ЛБ | РК | |
| а) челик фазонски, тежок; високојаглероден | | ЛБ | РК | 19) Лимови и плочи, дебелина под 3 mm, неплакирани, необложени, од високојаглероден челик: | | | |
| б) челични носачи тешки, високојаглеродни | | ЛБ | РК | а) лимови тенки, високојаглеродни, необложени | ЛБ | РК | |
| 12) Профили од 80 mm или повеќе, и шипови, од легиран челик: | | | | б) лимови тенки, високојаглеродни, декапирани | ЛБ | РК | |
| а) челик фазонски, тежок, легиран | | ЛБ | РК | в) лимови тенки, високојаглеродни, необложени, други | ЛБ | РК | |
| б) челични носачи, тешки, легирани | | ЛБ | РК | 20) Лимови и плочи, дебелина под 3 mm, неплакирани, и необложени, од легиран челик: | | | |
| 13) Профили под 80 mm, од високојаглероден челик: | | | | а) лимови тенки, легирани, необложени | ЛБ | РК | |
| а) челик фазонски, лесен, високојаглероден | | ЛБ | РК | б) лимови тенки, легирани, декапирани | ЛБ | РК | |
| б) челични носачи, лесни, високојаглеродни | | ЛБ | РК | в) динамо-, трафо-, и други електро-лимови | ЛБ | РК | |
| 14) Профили под 80 mm од легиран челик: | | | | г) лимови тенки, легирани, необложени, обработени, други | ЛБ | РК | |
| а) челик фазонски, лесен, легиран | | ЛБ | РК | 21) Лимови и плочи, дебелина под 3 mm, неплакирани, или обложени од високојаглероден челик: | | | |
| б) челични носачи, лесни, легирани | | ЛБ | РК | а) лим поцинкуван, тенок, високојаглероден | ЛБ | РК | |
| 15) Лимови и плочи, дебелина над 4,75 mm, и широк плоскат челик, од високојаглероден челик: | | | | б) лим обложен со олово, тенок, високојаглероден | ЛБ | РК | |
| а) лимови тешки, високојаглеродни, необложени | | ЛБ | РК | в) лимови тенки, обложени, високојаглеродни, други | ЛБ | РК | |
| б) лимови тешки, високојаглеродни, обложени или понатаму обработени | | ЛБ | РК | 22) Лимови и плочи, дебелина под 3 mm, плакирани или обложени, од легиран челик: | | | |
| в) ламели тешки, високојаглеродни | | ЛБ | РК | а) лим поцинкуван, тенок, легиран | ЛБ | РК | |
| 16) Лимови и плочи, дебелина над 4,75 mm, и широк плоскат челик, од легиран челик: | | | | б) лим обложен со олово, тенок, легиран | ЛБ | РК | |
| а) лимови тешки, легирани, необложени | | ЛБ | РК | в) лимови тенки, обложени, легирани, други | ЛБ | РК | |
| б) лимови тешки, легирани, обложени или понатаму обработени | | ЛБ | РК | 23) Ленти од високојаглероден челик: | | | |
| в) ламели тешки, легирани | | ЛБ | РК | а) ленти топло валани, необложени, високојаглеродни | ЛБ | РК | |
| 17) Лимови и плочи, дебелина од 3 mm до заклучно 4,75 mm, од легиран челик: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|----|---------------------------------------|--|----|-----|
| | б) ленти ладно валани, високојаглеродни, необложени | ЛБ | РК | | 1) цевки леани, необложени | ЛБ | ГДК |
| | в) ленти топло валани, високојаглеродни, необложени | ЛБ | РК | | 2) цевки леани, обработени (со завој, со дупчење итн.) | ЛБ | ГДК |
| | в) ленти топло валани, а) ленти топло валани, легирани, необложени | | | 73 18 | Цевки и цевоводи, како и полупроизводи за нив (бланкс), од железо освен од леано железо) или од челик, исклучувајќи ги високоотпорните цевоводи за хидроелектрични инсталации: | | |
| | б) ленти ладно валани, легирани, необложени | | | | 1) Полупроизводи за цевки и цевоводи (бланкс) | ЛБ | РК |
| | в) ленти топло валани, легирани, обложени | | | | 2) Безрабни цевки и цевоводи: | | |
| 25) | Жица од високојаглероден челик: | | | | а) за дупчење и drill pipe | ЛБ | РК |
| | а) жица необложена, високојаглеродна: | | | | б) „Casing“ над 11,3/4 цџли, од сите видови | ЛБ | РК |
| | 1) плоската | ЛБ | ЛБ | | в) од не'ргосувачки челик | ЛБ | РК |
| | 2) друга | ЛБ | РК | | г) други: | | |
| | б) жица обложена или по-таму обработувана, високојаглеродна: | | | | 1) нелегирани, необложени | ЛБ | РК |
| | 1) плоската | ЛБ | ЛБ | | 2) подмикувани | ЛБ | РК |
| | 2) друга | ЛБ | РК | | 3) битуменизирани и обложени | ЛБ | РК |
| | в) жица валана, високојаглеродна | ЛБ | РК | | 4) легирани и високојаглеродни | ЛБ | РК |
| 26) | Жица од легиран челик: | | | | 5) обработени, други | ЛБ | РК |
| | а) жица необложена, легирана | ЛБ | РК | 3) Друго: | | | |
| | б) жица огноотпорна и електроотпорна | ЛБ | РК | а) рабни цевки: | | | |
| | в) жица обложена, легирана | ЛБ | РК | 1) заварени, црни, до 3", необложени | ЛБ | РК | |
| | г) жица валана, легирана | ЛБ | РК | 2) заварени, црни, над 3", необложени | ЛБ | РК | |
| 73.16 | Материјал за изградба на железнички и трамвајски колоседи, од железо или од челик, и тоа: шини, водилици, јазичиња, скретници (или укрспници), делови на скретници, прачки за соединување, запчести шини, прагови, плочи за соединување, шински лежишта, прицврстувачи на лежишта, подметки (базни плочи), спојници и други специјални материјали за соединување или прицврстување на шини: | | | | 3) заварени, до 3", обложени | ЛБ | РК |
| | 1) Шини: | | | | 4) заварени, над 3", обложени | ЛБ | РК |
| | а) железнички: | | | | б) друго | ЛБ | РК |
| | 1) шини од 20 или повеќе kg по 1 метар | ЛБ | РК | 73 19 | Високоотпорни цевоводи за хидроелектрични инсталации, од челик, зајакнати или не | ЛБ | ГДК |
| | 2) шини помалку од 20 kg по 1 метар | ЛБ | РК | 73.20 | Прибор за цевки и цевоводи, од железо или од челик (спојници, колена, составки, маншони, фланши итн.): | | |
| | б) други | ЛБ | РК | | 1) Колена: | | |
| 2) | Друго: | | | | а) за челични цевки | ЛБ | ГДК |
| | а) скретница | ЛБ | РК | | б) за леани цевки | ЛБ | ГДК |
| | б) колесечен прибор: | | | | 2) Друго: | | |
| | 1) спојница и плочки фрезувани | ЛБ | РК | | а) спојници за челични цевки | ЛБ | ГДК |
| | 2) спојници и плочки штанцувани | ЛБ | РК | | б) спојници за леани цевки | ЛБ | ГДК |
| | 3) колосечни материјали од железо, други | ЛБ | РК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| | в) друго: | | | 73 21 | Конструкции комплетни или не, соединети или не, и делови на конструкции (хангари и други градежни конструкции, мостови и делови од мостови, врати за брани, кули, решеткави столбови, покриви, капаци за покриви, капаци, рамки за врати и прозорци, балустради, украсни столбови и потпорници | | |
| | 1) железнички прагови од 15 kg и повеќе по 1 метар | ЛБ | РК | | | | |
| | 2) железнички прагови под 15 kg по 1 метар | ЛБ | РК | | | | |
| | 3) друго | ЛБ | РК | | | | |
| 73.17 | Цевки и цевоводи од леано железо: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|-----|-----|---|------------------------------------|-----|-----|
| | итн), од железо или од челик; плочи, ленти, прачки, аголници, профили, цевки итн., од железо или од челик, приготвени така што да се гледа нивната намена за конструкции: | | | | а) резервоари-цистерни, за течност | ЛБ | ГДК |
| | 1) Конструкции, па и некомплетни, соединети или не, и делови: | | | б) друго | ЛБ | ГДК | |
| | а) мостови | ЛБ | ГДК | 3) Друго: | | | |
| | б) конструкции за високоградби во индустријата (покриви, хали, столбови и сл.): | | | а) резервоари и цистерни, за течност | ЛБ | ГДК | |
| | 1) покривни конструкции | ЛБ | ГДК | б) силоси и бункери, за цврсти материи | ЛБ | ГДК | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| | в) кули за длабински дупчења | ЛБ | ГДК | 73.23 Буриња, садови во форма на барабан, канти, кутии и слични контејнери, за транспортирање и пакување на стоки, од лим или од плочи, од железо или од челик | | | |
| | г) ситни конструкции (врати, прозорци, скали и сл.) | ЛБ | ГДК | 1) Канти за транспортирање на млеко: | | | |
| | д) железни потпирачи за руднички јами: | | | а) поцинкувани | ЛБ | ГДК | |
| | 1) спојници, потпирачи за рудници | ЛБ | ЛБ | б) други | ЛБ | ГДК | |
| | 2) талпи за рудници | ЛБ | ЛБ | 2) Друго: | | | |
| | ф) друго: | | | а) буриња, канти и други садови | ЛБ | ГДК | |
| | 1) конструкции цевни и спојници | ЛБ | ГДК | б) амбалажа | ЛБ | ГДК | |
| | 2) конструкции други од железо и од челик | ЛБ | ГДК | 73.24 Цилиндри и слични контејнери за компримирани гасови од железо или од челик | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Конструкции за уреди за вентилација, за климатизација, за воздушно греење, сушење, влажење и ладење | ЛБ | ГДК | 73.25 Кабли, јажиња, ортоми, плетени ленти, ремења и слично, од железна или челична жица, но исклучувајќи ги изолираните електрични кабли: | | | |
| | 3) Лимови, ленти, прачки, профили цевки и др. од железо или од челик, приготвени така што да се гледа нивната намена за конструкции | ЛБ | ГДК | 1) Јажиња челични, од затворена конструкција | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | 2) Друго: | | | |
| 73.22 Резервоари, танкови, бочви и други слични контејнери за сите видови материјали, од железо и од челик, содржина над 300 литра, без механички или термички уреди, со внатрешна облога или тоplotна изолација, или без нив: | | | | а) кабли и плетени ленти, неизолирани | ЛБ | ГДК | |
| 1) Цистерни, резервоари и сл.: | | | | б) јажиња челични | ЛБ | ГДК | |
| а) со внатрешна облога или тоplotна изолација: | | | | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| 1) резервоари и цистерни, за течност | ЛБ | ГДК | | 73.26 Бодлива жица од железо или од челик; жица завиткана од тркалезна или плоската жица, со бодлеци или без нив, и лабаво завиткани две жици, што се употребуваат за огради, од железо или од челик: | | | |
| 2) силоси и бункери, за цврсти материи | ЛБ | ГДК | | 1) Бодлива жица | ЛБ | ГДК | |
| 3) друго | ЛБ | ГДК | | 2) Забиткана жица | ЛБ | ГДК | |
| б) друго: | | | | 3) Друго | ЛБ | ГДК | |
| 1) резервоари и цистерни, за течности | ЛБ | ГДК | | челична жица: | | | |
| 2) силоси и бункери за цврсти материи | ЛБ | ГДК | | 73.27 Газа, ткаенини, решетки, мрежи, огради, зајакнати ткаенини—ткива и слични материјали, од железна или челична жица: | | | |
| 3) други | ЛБ | ГДК | | 1) Ткаенини | ЛБ | ГДК | |
| 2) Контејнери за транспорт на стоки, освен вградени на возила: | | | | 2) Решетки | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) Друго | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 73.28 Решетки во парче, од железо или од челик, добиени од просечен и развлечен лим или лента | | | |
| | | | | 73.29 Синцири и нивни делови, од железо или од челик: | | | |
| | | | | 1) Трансмисиони: | | | |
| | | | | а) за моторцикли и велосипеди | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) други | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-----|
| | 2) Котвени | ЛБ | ГДК | 73.34 | Игли (освен иглите за шапки и другите украсни игли и шајчињата за цртачки табли), игли за во коса и за држење кадрици, од железо или од челик: | | |
| | 3) За дигање бродски товари, за влечење и теглење бродови | ЛБ | ГДК | | 1) Карфици, сигурносни игли | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | | 2) Фуркети | ЛБ | ЛБ |
| 73.30 | Котви-ленгери, драгови и нивни делови, од железо или од челик: | | | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Котви-ленгери за бродови | ЛБ | ГДК | 73.35 | Пружини и листови за пружини, од железо или од челик: | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | 1) Лисни и спирални пружини, за возила: | | |
| 73.31 | Шајки, клинци, зашилени крампиони, кланфи за спојување, шајки со алка, кукести шајки и шајчиња за цртачки табли, од железо или од челик, со глави од друг материјал или не, освен оние со глава од бакар: | | | | а) пружини челични, спирални | ЛБ | ГДК |
| | 1) Шајки: | | | | б) пружини лисни | ЛБ | ГДК |
| | а) за железнички колосеци | ЛБ | ГДК | | 2) Пружини за мебел | ЛБ | ГДК |
| | б) текс: | | | | 3) Друго: | | |
| | 1) рачен | ЛБ | ГДК | | а) пружини торзиони | ЛБ | ГДК |
| | 2) машински | ЛБ | ЛБ | | б) пружини за железнички | ЛБ | ГДК |
| | в) за цртачки табли (рајс-недли) | ЛБ | ГДК | | в) пружини за трамваи | ЛБ | ГДК |
| | г) други: | | | | г) друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) од жица, | ЛБ | ГДК | 73.36 | Печки (вклучувајќи ги и печките со помошни казани за централно греење), огништа, печки за варење, скари, пламеници и други грејачи на просторни, разводници на пламен, грејачи на садови со пламеници, казани за греење со огниште и со слична опрема која се употребува во домаќинството, неелектрична, и нивни делови, од железо или од челик: | | |
| | 2) ковани | ЛБ | ГДК | | 1) Печки: | | |
| | 3) потковачки | ЛБ | ГДК | | а) на цврсти горива | ЛБ | ГДК |
| | 4) тапетарски | ЛБ | ГДК | | б) на течни горива | ЛБ | ГДК |
| | 5) други | ЛБ | ГДК | | в) на гасовити горива (плин) | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | 2) Шпорети: | | |
| 73.32 | Шрафови и мутери — вијчани стоки (вклучувајќи ги и краиштата и главиците на шрафовите, со навои или не, дупени или не, и завојници (вклучувајќи ги и кукестите шрафови и шрафовите со алка), од железо или од челик; заковки-нитни, клинови, расцепки, подметки пружинести или не, од железо или од челик: | | | | а) на цврсти горива | ЛБ | ГДК |
| | 1) Вијчена стока и заковки за железнички колосеци: | | | | б) на течни горива | ЛБ | ГДК |
| | а) вијци и шрафови, челични | ЛБ | ГДК | | в) на гасовити горива (плин) | ЛБ | ГДК |
| | б) заковки челични | ЛБ | ГДК | | 3) Плински решета | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друга вијчена стока и заковки: | | | | 4) Друго: | | |
| | а) вијци и шрафови, челични | ЛБ | ГДК | | а) бојлери (неелектрични) | ЛБ | ГДК |
| | б) заковки челични | ЛБ | ГДК | | б) греалки на гас, на нафта или на шпиритус | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | в) делови на неелектрични шпорети или греалки | ЛБ | ГДК |
| 73.33 | Игли за рачно шиене (вклучувајќи ги и за везење), игли за рачна изработка на теписи и игли за рачно плетење, шила, игли за куичење и слично, и проболни игли за везење, од железо или од челик, вклучувајќи и недовршени: | | | | г) друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) Игли за шиене | ЛБ | ГДК | 73.37 | Котли (исклучувајќи ги парните котли од тар. бр. 84.01) и радијатори, за централно греење, неелектрично затоплувани, и нивни делови, од железо или од челик; грејачи за воздух или дистрибутери за топол воздух (вклучувајќи ги и оние кои исто така можат да дистрибуираат ладен или соодветен воздух), неелектрично зато- | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|----------------|----|-----|
| | пловани, со вграден моторен вентилатор или со мотор за удувување, и нивни делови, од железо или од челик: | | | | 2) Обработени: | | |
| | 1) Котли: | | | а) резервоари, танкови, бочви и слични контејнери зафатнина од 300 l или помалку (за инсталирање, како и садови за транспорт и пскување стоки, од леано железо или од челичен лив) | | ЛБ | ГДК |
| | а) од леано железо | ЛБ | ГДК | б) челични ролетни, олучна графа, челични скали и лестви, столбови за огради | | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ГДК | в) челични кугли за мелници | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Радијатори: | | | г) металуршки лонци и реторти, од челик, без механички уред | | ЛБ | ГДК |
| | а) од леано железо | ЛБ | ГДК | д) челични одливки други | | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ГДК | е) челични отковки други | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Калорифери | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Друго: | | | | | | |
| | а) цевки | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 73.38 | Предмети што обично се употребуваат во домаќинство, градежна санитарна стока за внатрешна употреба, и делови на таквите предмети и стоки, од железо или од челик: | | | | | | |
| | 1) Предмети за домаќинство и нивни делови: | | | | | | |
| | а) садови емајлирани: | | | | | | |
| | 1) кофи за вода и канти за млеко | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) садови цинковани: | | | | | | |
| | 1) кофи за вода и канти за млеко | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) друго: | | | | | | |
| | 1) садови неемајлирани | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) кујнски прибор (кутни за кафе, шеќер и др.) | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) послужавници | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Предмети за хигиена и нивни делови: | | | | | | |
| | а) тоалетни и санитарни арматури и предмети | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 73.39 | Волна од железо или од челик, сунѓери за чистење и перничина за чистење и полирање, нараквици и слично, од железо или од челик: | | | | | | |
| | 1) Волна од железо или челик | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Друго: | | | | | | |
| | а) жица за паркет | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 73.40 | Други изработки, од железо или од челик: | | | | | | |
| | 1) Необработени: | | | | | | |
| | а) одливки од леано железо | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) одливки од ковано железо | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) одливки од челик | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) отковки од железо и од челик, нелегирани | ЛБ | ГДК | | | | |
| | д) отковки од железо и од челик, легирани | ЛБ | ГДК | | | | |
| | е) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Обработени: | | | | | | |
| | а) резервоари, танкови, бочви и слични контејнери зафатнина од 300 l или помалку (за инсталирање, како и садови за транспорт и пскување стоки, од леано железо или од челичен лив) | | | | | | |
| | б) челични ролетни, олучна графа, челични скали и лестви, столбови за огради | | | | | | |
| | в) челични кугли за мелници | | | | | | |
| | г) металуршки лонци и реторти, од челик, без механички уред | | | | | | |
| | д) челични одливки други | | | | | | |
| | е) челични отковки други | | | | | | |
| | 3) Суков бакар (блистер): | | | | | | |
| | а) бакар (блистер) | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | б) бакарни аноди необработени | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | в) бакар за рафинирање, друг | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Бакар рафиниран: | | | | | | |
| | а) електролитен: | | | | | | |
| | 1) бакар електролитен | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) бакарни катода, необработени | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друг | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Ливни легури: | | | | | | |
| | а) бронза | | | | | Д | ЛБ |
| | б) месинг | | | | | Д | ЛБ |
| | в) друго | | | | | Д | ЛБ |
| | 6) Легури за гмечење: | | | | | | |
| | а) месинг | | | | | Д | ЛБ |
| | б) друго | | | | | Д | ЛБ |
| | 74.01 | | | | | | |
| | Бакарен каменец (бакренец-мате), бакар суров (пречистен или непречистен); отпадоци и остатоци (одломки, отсекоци и сл.) од бакар: | | | | | | |
| | 1) Бакарен каменец (бакренец-мате) | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Отпадоци и остатоци од бакар | | | | | | |
| | а) бакарни отпадоци и струганици | | | | | Д | ЛБ |
| | б) месингани отпадоци и струганици | | | | | Д | ЛБ |
| | в) бронзани отпадоци и струганици | | | | | Д | ЛБ |
| | г) отпадоци и струганици од други бакарни легури | | | | | Д | ЛБ |
| | 3) Суков бакар (блистер): | | | | | | |
| | а) бакар (блистер) | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | б) бакарни аноди необработени | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | в) бакар за рафинирање, друг | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Бакар рафиниран: | | | | | | |
| | а) електролитен: | | | | | | |
| | 1) бакар електролитен | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | 2) бакарни катода, необработени | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | б) друг | | | | | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Ливни легури: | | | | | | |
| | а) бронза | | | | | Д | ЛБ |
| | б) месинг | | | | | Д | ЛБ |
| | в) друго | | | | | Д | ЛБ |
| | 6) Легури за гмечење: | | | | | | |
| | а) месинг | | | | | Д | ЛБ |
| | б) друго | | | | | Д | ЛБ |
| | 74.02 | | | | | | |
| | Бакарни предлегури | | | | | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|----|-------|--|----|-----|
| 74.03 | Лостови, прачки и профили од бакар; жица од бакар: | | | 74.07 | Цевки и цевоводи и полу-производи за нив (blanks), од бакар; шупливи прачки од бакар: | | |
| | 1) Прачки: | | | | 1) Цевки: | | |
| | а) од нелегиран бакар | ЛБ | ЛБ | | а) од нелегиран бакар | ЛБ | ЛБ |
| | б) од легиран бакар: | | | | б) од легиран бакар | ЛБ | ЛБ |
| | 1) од месинг | ЛБ | ЛБ | | 1) од месинг | ЛБ | ЛБ |
| | 2) од бронза | ЛБ | ЛБ | | 2) од бронза | ЛБ | ЛБ |
| | 3) од други легури на бакар | ЛБ | ЛБ | | 3) од други легури на бакар | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Профили: | | | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | а) од нелегиран бакар | ЛБ | ЛБ | 74.08 | Прибор за цевки и цевоводи, од бакар (спојници, колена, составки, маншони, фланши): | | |
| | б) од легиран бакар: | | | | 1) од нелегиран бакар | ЛБ | ЛБ |
| | 1) од месинг | ЛБ | ЛБ | | 2) од легиран бакар | | |
| | 2) од бронза | ЛБ | ЛБ | | а) од месинг | ЛБ | ЛБ |
| | 3) од други легури на бакар | ЛБ | ЛБ | | б) од бронза | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Жица: | | | | в) друго | ЛБ | ЛБ |
| | а) од нелегиран бакар | ЛБ | ЛБ | 74.09 | Резервоари, танкови, бочви и слични контејнери, за сите видови материјали, од бакар содржина над 300 литра, без механички или термички уреди, со внатрешна облога или топлотна изолација, или без нив: | | |
| | б) од легиран бакар: | | | | 1) Лимени конструкции (цистерни, резервоари и слично): | | |
| | 1) од месинг | ЛБ | ЛБ | | а) со внатрешна облога или топлотна изолација | ЛБ | ГДК |
| | 2) од бронза | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | 3) од други легури на бакар | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго | ЛБ | ГДК |
| 74.04 | Плочы, лимови (листови) и ленти, од бакар: | | | 74.10 | Впредена жица, кабли, јажиња, ортоми, плетени ленти и слично — од бакарни жици, но исклучувајќи ја изолираната електрична жица и каблите: | | |
| | 1) Лимови: | | | | 1) Јажиња: | | |
| | а) нелегирани | ЛБ | ЛБ | | а) од нелегиран бакар | ЛБ | ЛБ |
| | б) легирани: | | | | б) од легиран бакар | ЛБ | ЛБ |
| | 1) од месинг | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | | |
| | 2) од бронза | ЛБ | ЛБ | | а) од нелегиран бакар | | |
| | 3) од други легури на бакар | ЛБ | ЛБ | | 1) кабли и плетени ленти од бакар, неизолирани | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Ленти: | | | | 2) друго | ЛБ | ЛБ |
| | а) нелегирани | ЛБ | ЛБ | | б) од легиран бакар: | | |
| | б) легирани | | | | 1) кабли и плетени ленти од бакар, неизолирани | ЛБ | ЛБ |
| | 1) од месинг | ЛБ | ЛБ | | 2) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) од бронза | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) од други легури на бакар | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Плочи: | | | 74.11 | Газа, ткаенини, релетки, мрежи, огради, зајакнати ткаенини-тквива и слични материјали (вклучувајќи и бескрајни ленти), од бакарни жици: | | |
| | а) нелегирани | ЛБ | ЛБ | | 1) Ткаенини: | | |
| | б) легирани | | | | а) од нелегиран бакар | ЛБ | ЛБ |
| | 1) од месинг | ЛБ | ЛБ | | б) од легиран бакар | ЛБ | ЛБ |
| | 2) од бронза | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) од други легури на бакар | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 74.05 | Бакарни фолио-ливчиња (набрани, сечени во форми, перфорирани, обложени, печатени или на подлога од хартија или од друг материјал за зајакнување или не), дебелина (исклучувајќи било која подлога) која не преминува 0,15 mm: | | | | | | |
| | 1) На подлога | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 74.06 | Прав и лушпи, од бакар: | | | | | | |
| | 1) Прав и лушпи, за бронзирање | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 2) Друго: | | | | Глава 75 — Никел и неговите изработки | | |
| | а) од нелегиран бакар | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) од легиран бакар | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 74.12 | Решетки во парче, од бакар, добиени од просечен и развлечен лим или лента | ЛБ | ЛБ | 75.01 | Никелов каменец-мате, никелов шпајс и други меѓупроизводи на металургијата на никел; никел суров (освен анодите за никлување); отпадоци и остатоци (одломки, отсечоци и сл.), од никел: | | |
| 74.13 | Синцири и нивни делови, од бакар | ЛБ | ЛБ | | 1) Никелов каменец-мате, никелов шпајс и други меѓупроизводи на металургијата на никел | ЛБ | ЛБ |
| 74.14 | Бруке, клинци, кукести бруке, клинци, клинови, зашлени крампови и брутчиња за цртачки табли, од бакар или од железо или од челик со главица од бакар: | | | | 2) Отпадоци и остатоци од никел | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Брутчиња за цртачки табли | ЛБ | ГДК | | 3) Никел необработен: | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | а) никел | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | б) никел-легури | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | в) никел-катоди | ЛБ | ЛБ |
| 74.15 | Шрафови и мутери — вијчени стоки (вклучувајќи и глави и тела на шрафови), со навои или не, дупени или не, и завојници (вклучувајќи и кукести шрафови и шрафови со алка), од бакар; заковки-нитни, клинови расцепки, подметки, прстенести подметки, пружински или не, од бакар: | | | 75.02 | Лостови, прачки и профили од никел; жица од никел: | | |
| | 1) Вијчени стоки и заковки: | | | | 1) Прачки: | | |
| | а) вијци и шрафови, од бакар | ЛБ | ГДК | | а) од нелегиран никел | ЛБ | ЛБ |
| | б) заковки од бакар | ЛБ | ГДК | | б) од легиран никел | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго: | | | | 2) Профили: | | |
| | а) расцепки и осигурувачи, од бакар | ЛБ | ГДК | | а) од нелегиран никел | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | б) од легиран никел | ЛБ | ЛБ |
| 74.16 | Пружини од бакар | ЛБ | ЛБ | | 3) Жица: | | |
| 74.17 | Апарати неелектрични за готвење и греење, што се употребуваат во домаќинство, како и нивни делови, од бакар | ЛБ | ГДК | 75.03 | Плочы, лимови (листови) и ленти, од никел; никлени фолии-ливчиња; прав и лушпи, од никел: | | |
| 74.18 | Предмети што обично се употребуваат во домаќинство, градежна санитарна стока за внатрешна употреба и делови на вакви предмети и стоки, од бакар: | | | | 1) Лимови и плочи: | | |
| | 1) Садови: | | | | а) од нелегиран никел | ЛБ | ЛБ |
| | а) сервиси за кафе | ЛБ | ГДК | | б) од легиран никел | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | 2) Ленти: | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | а) од нелегиран никел | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | б) од легиран никел | ЛБ | ЛБ |
| 74.19 | Други изработки од бакар: | | | | 3) Фолии-ливчиња | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Необработени | ЛБ | ГДК | | 4) Прав и лушпи | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Обработени: | | | 75.04 | Цевки и цевоводи и полупроизводи за нив (blanks) од никел; шупливи прачки и фитинзи за цевки и цевоводи (спојници, колена, составки, маншони, фланши), од никел: | | |
| | а) одливки од бакар и од легури на бакар | ЛБ | ГДК | | 1) Цевки: | | |
| | б) отковки од бакар и од легури на бакар | ЛБ | ГДК | | а) од нелегиран никел | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | б) од легиран никел | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 75.05 | Аноди за никлување обработени или необработени, вклучувајќи и аноди произведени со електролиза: | | |
| | | | | | 1) Аноди од никел, електрични, обложени | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | | | | 75.06 | Други изработки од никел: | | |
| | | | | | 1) Необработени | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 2) Обработени: | | | 76.05 | Прав и луспи: | | |
| | а) одливки од никел | ЛБ | ГДК | | 1) Од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ |
| | б) отковки од никел | ЛБ | ГДК | | 2) Од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | Глава 76 — Алуминиум и негови изработки | | | 76.06 | Цевки и цевоводи и полу-производи за нив (blanks) од алуминиум; шупливи прачки од алуминиум: | | |
| 76.01 | Алуминиум суров; отпадоци и остатоци (одломки, отсечоци и сл.), од алуминиум: | | | | 1) Цевки: | | |
| | 1) Отпадоци и остатоци од алуминиум | Д | ГДК | | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Алуминиум необработен: | | | | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ |
| | а) во инготи, во трупци, кекс | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | | |
| | б) ливни легури, во разни форми | ЛБ | ЛБ | | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ |
| | в) легури за гмечење, во разни форми | ЛБ | ЛБ | | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ |
| | г) друго: | | | 76.07 | Прибор за цевки, и за цевоводи од алуминиум (спојници, колена, составки, маншони, фланши) | ЛБ | ЛБ |
| | 1) алуминиум суров, нелегиран | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) алуминиум суров, легиран | ЛБ | ЛБ | 76.08 | Конструкции, комплетни или не, соединети или не, и делови на конструкции (хангари и други градежни конструкции, мостови и делови од мостови, кули, врати за брани, решеткави столбови, покриви, покривни капади, рамки за врати и прозорци, балустради, украсни столбови и потпирачи), од алуминиум; плочи, прачки, аголници, профили, цевки и слично, од алуминиум, приготвени така што да се гледа дека се наменети за конструкции: | | |
| 76.02 | Лостови, прачки и профили, од алуминиум; жица од алуминиум: | | | | 1) Монтажни куќи и нивни делови | ЛБ | ГДК |
| | 1) Прачки: | | | | 2) Рамки за врати и прозорци | ЛБ | ГДК |
| | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | 3) Лимови, ленти, прачки, профили, цевки итн. приготвени така што да се гледа нивната намена за конструкции | ЛБ | ГДК |
| | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | 4) Друго: | | |
| | 2) Профили: | | | | а) рамки за стаклени покриви, скали од алуминиум | ЛБ | ГДК |
| | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Жици: | | | 76.09 | Резервоари, танкови, бочви и слични контејнери, за сите видови материјали, од алуминиум, содржина над 300 литра, без механички и термички уреди, со внатрешна облога или топлинска изолација или без нив: | | |
| | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | 1) Со внатрешна облога или топлинска изолација | ЛБ | ГДК |
| | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго | ЛБ | ГДК |
| 76.03 | Плочи, лимови (листови) и ленти, од алуминиум: | | | | | | |
| | 1) Лимови и плочи: | | | | | | |
| | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Ленти: | | | | | | |
| | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 76.04 | Алуминиумски фолии-ливчиња (набрани, сечени во форми, перфорирани, обложени, печатени или на постамент од хартија или од друг материјал за зајакнување, или не), дебелина (исклучувајќи која и да е подлога) која не преминува 0,20 mm: | | | | | | |
| | 1) На подлога | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|--|--|-----|-----|
| 76.10 | Буриња, садови во форма на барабан, канти, кути и слични контејнери (вклучувајќи цврсти и свитливи цевести контејнери — туби), од алуминиум, што обично се употребуваат за транспорт или пакување на стоки: | | | 2) Други кујнски и трпезни потреби, освен прибор за јадење | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Канти за транспортирање млеко | ЛБ | ГДК | 3) Тоалетни и санитарни аратури | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Туби и фиоли | ЛБ | ГДК | 4) Други предмети за домаќинство, освен прибор за јадење | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | 76.16 | Други изработки, од алуминиум: | | |
| 76.11 | Цилиндри и слични контејнери за компримирани гасови, од алуминиум | ЛБ | ГДК | 1) Необработени | | ЛБ | ГДК |
| 76.12 | Впредена жица, кабли, јажиња, ортоми, плетени ленти и слично од алуминиумска жица, но исклучувајќи ја изолираната електрична жица и кабли: | | | 2) Обработени: | | | |
| | 1) Кабли: | | | а) одливки од алуминиум | ЛБ | ГДК | |
| | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | б) отковки од алуминиум | ЛБ | ГДК | |
| | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ЛБ | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Јажиња: | | | Глава 77 — Магнезиум, берилиум и нивни изработки | | | |
| | а) алуминиумски | ЛБ | ЛБ | 77.01 | Магнезиум суров; отпадоци (исклучувајќи ги сортираните струганици по големина) и остатоци (одломки, отсекоци и сл.), од магнезиум: | | |
| | б) алуминиумско-челични | ЛБ | РК | 1) Отпадоци и остатоци од магнезиум | | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 2) Магнезиум необработен: | | | |
| 76.13 | Газа, ткаенини, решетки, мрежи, зајакнати, ткаенини-тквива и слични материјали, од алуминиумска жица: | ЛБ | ЛБ | а) леани легури | ЛБ | ЛБ | |
| | 15) Ткаенини: | | | б) легури за гмечење | ЛБ | ЛБ | |
| | а) од нелегиран алуминиум | ЛБ | ГДК | в) друго | ЛБ | ЛБ | |
| | б) од легиран алуминиум | ЛБ | ГДК | 77.02 | Лстови, прачки и профили, од магнезиум; жица од магнезиум; плочи, лимови (листови) и ленти, од магнезиум; магнезиумски фолииливчиња; струганици сортирани по големина, прав и лупшпици, од магнезиум; цевки и цевоводи и полупроизводи за нив (blanks), од магнезиум; шупливи прачки од магнезиум: | | |
| | 2) Друго: | | | 1) Прачки и профили | ЛБ | ЛБ | |
| | а) од нелегиран алуминиум: | | | 2) Лим и плочи | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) жичени плетива | ЛБ | ГДК | 3) Жица | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | 4) Друго | ЛБ | ЛБ | |
| | б) од легиран алуминиум: | | | 77.03 | Други изработки од магнезиум: | | |
| | 1) жичени плетива | ЛБ | ГДК | 1) Необработени | ЛБ | ГДК | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | 2) Обработени: | | | |
| 76.14 | Решетки во парче, од алуминиум, добиени од просечен и развлечен лим или лента | ЛБ | ГДК | а) одливки од магнезиум | ЛБ | ГДК | |
| 76.15 | Предмети што обично се употребуваат во домаќинство, градежни санитарни стоки за внатрешна употреба и делови за вакви предмети и стоки, од алуминиум: | | | б) отковки од магнезиум | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Садови: | | | 77.04 | Берилиум суров или обработен, и изработки од берилиум: | | |
| | а) до 10 литра зафатнина | ЛБ | ГДК | 1) Суров | ЛБ | ЛБ | |
| | б) над 10 литра зафатнина | ЛБ | ГДК | 2) Друг | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|----|----|---|---|-----|---|
| Глава 78 — Олово и негови изработки | | | | 78.06 Други изработки од олово: | | | |
| 78.01 | Олово сурово (среброносно или не); отпадоци и остатоци (одломки, отсечоци и сл.), од олово: | | | 1) Амбалажа: | | | |
| | 1) Отпадоци и остатоци, од олово | Д | ЛБ | а) за радиоактивни материји | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Олово сурово: | | | б) туби | ЛБ | ГДК | |
| | а) рафинирано: | | | в) друга | ЛБ | ГДК | |
| | 1) меко: | | | 2) Арматури: | | | |
| | а) меко, дуplo рафинирано | ЛБ | ЛБ | а) санитарни | ЛБ | ГДК | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | б) други | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Тврдо: | | | 3) Пломби: | | | |
| | а) тврдо, дуplo рафинирано | ЛБ | ЛБ | а) необработени | ЛБ | ГДК | |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | б) обработени | ЛБ | ГДК | |
| | б) нерафинирано: | | | 4) Други: | | | |
| | 1) аноди, необработени | ЛБ | ЛБ | а) одливки од олово и од легури, обработени | ЛБ | ГДК | |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | б) отковки од олово и од легури, обработени | ЛБ | ГДК | |
| | в) ливни легури, во различни форми | ЛБ | ЛБ | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| | г) легури за гмечење, во различни форми | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | д) друго: | | | Глава 79 — Цинк и негови изработки | | | |
| | 1) олово кабелско | ЛБ | ЛБ | 79.01 | Цинк суров, отпадоци и остатоци (одломки, отсечоци и сл.) од цинк: | | |
| | 2) олово антимоноско | ЛБ | ЛБ | 1) Отпадоци и остатоци од цинк | Д | ЛБ | |
| | 3) друго | ЛБ | ЛБ | 2) Цинк суров: | | | |
| 78.02 | Лостови, прачки и профили, од олово; жица од олово: | | | а) рафиниран и електролитен: | | | |
| | 1) Прачки, профили и жица, од олово | ЛБ | ЛБ | 1) цинк рафиниран | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Прачки, профили и жица, од оловни легури | ЛБ | ЛБ | 2) цинк фин | ЛБ | ЛБ | |
| 78.03 | Плочы, лимови (листови) и ленти од олово: | | | 3) цинк електролитен | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) Лим и ленти, од олово | ЛБ | ЛБ | 4) катоди од цинк, необработени | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Лим и ленти, од оловни легури | ЛБ | ЛБ | б) нерафиниран | ЛБ | ЛБ | |
| 78.04 | Оловни фолии-ливчиња (набрани, сечени во форми, перфорирани, обложени, печатени или на подлога од хартија или од друг материјал за зајакнување или не) тежина на 1 m ² (исклучувајќи која и да е подлога) до 1.700 g; прав и лушпици, од олово: | | | в) ливни легури во различни форми | ЛБ | ЛБ | |
| | 1) Прав и лушпици | ЛБ | ЛБ | г) легури за гмечење, во различни форми | ЛБ | ЛБ | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | д) друго | ЛБ | ЛБ | |
| 78.05 | Цевки и цевоводи и полупроизводи за нив (blanks), од олово; шупливи прачки од олово и фитинзи за цевки и цевоводи (спојници, колена, флаши, S-цевки за сифони), од олово: | | | 79.02 | Лостови, прачки и профили, од цинк; жица од цинк: | | |
| | 1) Цевки и цевоводи | ЛБ | ЛБ | 1) Прачки и профили: | | | |
| | 2) Прибор за цевки и цевоводи | ЛБ | ЛБ | а) од нелегиран цинк | ЛБ | ЛБ | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | б) од легиран цинк | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) Друго: | | | |
| | | | | а) од нелегиран цинк | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) од легиран цинк | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 79.03 | Плочы, лимови (листови) и ленти, од цинк; фолии од цинк; прав и лушпици, од цинк: | | |
| | | | | 1) Прав и лушпици: | | | |
| | | | | а) цинков прав (син прав) | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) прав и лушпици, од цинк | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) Друго: | | | |
| | | | | а) плочы и лимови: | | | |
| | | | | 1) од нелегиран цинк | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) од легиран цинк | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | б) ленти: | | | |
| | | | | 1) од нелегиран цинк | ЛБ | ЛБ | |
| | | | | 2) од легиран цинк | ЛБ | ЛБ | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-----|
| | в) друго: | | | | 2) Жица: | | |
| | 1) фолии од цинк | ЛБ | ЛБ | | а) од нелегиран калај | ЛБ | ЛБ |
| | 2) фолии и прав, од легури на цинк | ЛБ | ЛБ | | б) од легиран калај | ЛБ | ЛБ |
| 79.04 | Цевки и цевоводи и полу-производи за нив (blanks), од цинк; шупливи прачки и фитинзи за цевки и цевоводи (спојници, колена, маншони, фланши), од цинк: | | | 80.03 | Плочы, лимовы и ленти, од калај: | | |
| | 1) Цевки и цевоводи | | | | 1) Плочи и лимовы: | | |
| | а) од цинк | ЛБ | ЛБ | | а) од нелегиран калај | ЛБ | ЛБ |
| | б) од легури на цинк | ЛБ | ЛБ | | б) од легиран калај | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Прибор за цевки и цевоводи | | | | 2) Друго: | | |
| | а) од цинк | ЛБ | ЛБ | | а) од нелегиран калај | ЛБ | ЛБ |
| | б) од легури на цинк | ЛБ | ЛБ | | б) од легиран калај | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | 80.04 | Калајни фолии-ливчиња (набрани, сечени во форми, перфорирани, обложени, печатени или на подлога од хартија или од друг материјал за зајакнување или не), тежина на 1 m ² (исклучувајќи го која и да е подлога) до 1 kg; прав и лушпички од калај: | | |
| 79.05 | Олуци, покривки за покриви, прозорци за покриви и други составни делови за градежи, од цинк | ЛБ | ГДК | | 1) На подлога | ЛБ | ЛБ |
| 79.06 | Други изработки од цинк: | | | | 2) Друго: | | |
| | 1) Арматури: | | | | а) ливчиња од калај | ЛБ | ЛБ |
| | а) санитарни | ЛБ | ГДК | | б) калај во прав | ЛБ | ЛБ |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 80.05 | Цевки и цевоводи и полу-производи за нив (blanks), од калај; шупливи прачки и фитинзи за цевки и цевоводи (спојници, колена, маншони, фланши), од калај: | | |
| | 2) Вијчени стоки и заковки | ЛБ | ГДК | | 1) Цевки и цевоводи: | | |
| | 3) Ткаенини | ЛБ | ГДК | | а) од калај | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Решетки и мрежи | ЛБ | ГДК | | б) од легура на калај | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Амбалажа | ЛБ | ГДК | | 2) Прибор за цевки и цевоводи: | | |
| | 6) Предмети за домаќинство | ЛБ | ГДК | | а) од калај | ЛБ | ЛБ |
| | 7) Друго: | | | | б) од легура на калај | ЛБ | ЛБ |
| | а) необработено | ЛБ | ГДК | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) обработено: | | | | | | |
| | 1) одливки од цинк | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) отковки од цинк | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | Глава 80 — Калај и негови изработки | | | 80.06 | Други изработки од калај: | | |
| 80.01 | Калај суров, отпадоци и остатоци (одломки, отсечоци и сл.), од калај: | | | | 1) Амбалажа: | | |
| | 1) Отпадоци и остатоци од калај | Д | ЛБ | | а) туби | ЛБ | ГДК |
| | 2) Калај суров: | | | | б) друга | ЛБ | ГДК |
| | а) рафиниран | ЛБ | ЛБ | | 2) Арматури: | | |
| | б) нерафиниран | ЛБ | ЛБ | | а) санитарни | ЛБ | ГДК |
| | в) ливни легури во разни форми | ЛБ | ЛБ | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | г) легури за гмечење, во разни форми | ЛБ | ЛБ | | 3) Предмети за домаќинство | ЛБ | ГДК |
| | д) друго: | | | | 4) Друго: | | |
| | 1) калај за лепење (со над 50% калај) | ЛБ | ЛБ | | а) необработени | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | | б) обработени: | | |
| | | | | | 1) одливки од калај | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) отковки од калај | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 3) друго | ЛБ | ГДК |
| | | | | | | | |
| | | | | | Глава 81 — Други прости метали што се употребуваат во металургијата и ливни изработки | | |
| 80.02 | Лостови, прачки и профили, од калај; жица од калај: | | | 81.01 | Тунгстен (волфрам) суров или обработен, и изработки од него: | | |
| | 1) Прачки и профили: | | | | 1) Суров | ЛБ | ЛБ |
| | а) од нелегиран калај | ЛБ | ЛБ | | 2) Во прав | ЛБ | ЛБ |
| | б) од легиран калај | ЛБ | ЛБ | | 3) Отпадоци и остатоци | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|----|--|---|----|-----|
| 4) Прачки и профили: | | | | ѓ) хром: | | | |
| а) од нелегиран тунгстен (волфрам) | | ЛБ | ЛБ | 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ |
| б) од легиран тунгстен (волфрам) | | ЛБ | ЛБ | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| 5) Жица: | | | | е) германиум: | | | |
| а) од нелегиран тунгстен (волфрам) | | ЛБ | ЛБ | 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ |
| б) од легиран тунгстен (волфрам) | | ЛБ | ЛБ | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| 6) Друго | | ЛБ | ЛБ | ж) титан: | | | |
| 81.02 Молибден, суров или обработен и изработки од него: | | | | 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Суров | | ЛБ | ЛБ | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ | з) циркониум: | | | |
| 3) Прачки и профили: | | | | 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ |
| а) од нелегиран молибден | | ЛБ | ЛБ | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| б) од легиран молибден | | ЛБ | ЛБ | с) ванадиум | | | |
| 4) Жица: | | | | 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ |
| а) од нелегиран молибден | | ЛБ | ЛБ | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| б) од легиран молибден | | ЛБ | ЛБ | и) други: | | | |
| 5) Друго | | ЛБ | ЛБ | 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ |
| 81.03 Тантал, суров или обработен и изработки од него: | | | | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Суров | | ЛБ | ЛБ | Глава 82 — Алати, справи, ножарски изработки, лажници и вилушки од прости метали; нивни делови | | | |
| 2) Друго: | | | | 82.01 Рачни алати, ашови, лопати, мотики, крампови, трнокопи, вили, гребла, клукарки и лопатки; секири и сличен алат за сечење и делкање; коси, српови, ножеви за сено или слама, ножици за жива ограда, дрводелски чивии и други земјоделски, градинарски и шумарски алати: | | | |
| а) од нелегиран тантал | | ЛБ | ЛБ | 1) Лопати | | ЛБ | ЛБ |
| б) од легиран тантал | | ЛБ | ЛБ | 2) Лизгари | | ЛБ | ЛБ |
| 81.04 Други прости метали, сурови или обработени и изработки од нив; кермети, сурови или обработени и изработки од нив: | | | | 3) Крампови и казми | | ЛБ | ЛБ |
| 1) Ураниум и торииум: | | | | 4) Вили и гребла | | ЛБ | ЛБ |
| а) ураниум, необработен | | ЛБ | ЛБ | 5) Коси | | ЛБ | ЛБ |
| б) ураниум, обработен | | ЛБ | ЛБ | 6) Српови | | ЛБ | ЛБ |
| в) торииум, необработен | | ЛБ | ЛБ | 7) Секири | | ЛБ | ЛБ |
| г) торииум, обработен | | ЛБ | ЛБ | 8) Ножици и ножеви за земјоделството и градинарството | | ЛБ | ЛБ |
| 2) Други: | | | | 9) друго | | ЛБ | ЛБ |
| а) манган: | | | | 82.02 Пили (немеханички) и листови за рачни или машински пили (вклучувајќи и листови за пили без запци): | | | |
| 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ | 1) Пили за дрво: | | | |
| 2) друго | | ЛБ | ЛБ | а) рачни | | ЛБ | ГДК |
| б) антимион: | | | | б) други | | ЛБ | ГДК |
| 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ | 2) Листови за машински пили за метали | | ЛБ | ДК |
| 2) друго | | ЛБ | ЛБ | 3) Друго: | | | |
| в) кобалт: | | | | а) рачни пили: | | | |
| 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ | 1) за метали | | ЛБ | ДК |
| 2) друго | | ЛБ | ЛБ | 2) друго | | ЛБ | ЛБ |
| г) кадмиум | | | | | | | |
| 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 2) друго | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| д) бизмут: | | | | | | | |
| 1) суров, отпадоци и остатоци | | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 2) друго | | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|---|----|-----|
| | б) друго: | | | | длабување, штанцување, нарежување навои, дупење, навитување, пресување, пробивање, режење, стружење, зашрафување итн.), вклучувајќи ги и матриците за извлекување жица, матриците за истискување метали и бургиите за дупење карпи: | | |
| | 1) ножеви за пили | ЛБ | ДК | | 1) Од прост метал: | | |
| | 2) ножеви и листови за пили во дрвната индустрија и шумарството | ЛБ | ГДК | | а) бургии и други алати за дупење: | | |
| | 3) друго | ЛБ | ГДК | | 1) бургии спирални, за метали | ЛБ | ДК |
| 82.03 | Рачни алати: клешти од сите видови (вклучувајќи и клешти за сечење), клешти-штипалки, пинцети, лимарски ножици, клешти за скусување клинови и сл.; пробојци—зумби; секачи за цевки; одвртки и клучеви (освен клучеви—чекани); турпии и стругачи: | | | | 2) друго за машини-алатки | ЛБ | ГДК |
| | 1) Ножици за метали | ЛБ | ЛБ | | 3) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Клешти | ЛБ | ДК | | б) различни бургии, развртувачи, навоен алат за завртување, вклучувајќи и носачи на нарезници, чешли за навој и друг навоен алат за дупки, развртување дупки и за нарежување навои: | | |
| | 3) Клучеви за шрафови | ЛБ | ДК | | 1) круни за дупачки машини | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Друго: | | | | 2) нарезници за метали | ЛБ | ДК |
| | а) турпии | ЛБ | ДК | | 3) развртувачи за метали | ЛБ | ЛБ |
| | б) дупчалки за хартија, рачни | ЛБ | ЛБ | | 4) друго: | | |
| | в) пробојци, рачни | ЛБ | ЛБ | | а) за машини-алатки | ЛБ | ГДК |
| | г) друго | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| 82.04 | Рачни алати, вклучувајќи и вградени дијаманти за сечење стакло (елмајзи), што не спаѓаат во некој друг тарифен број од оваа глава; ламби за лемење, наковални, стегачки направи (менгелиња), освен приборот и деловите за машини-алатки, полски ковачници, острила монтирани врз постамент (движени со рака или со педала): | | | | в) глодала, игли за провлекување профили (мандрини), модулни одводни глодала и друг алат за глодање, провлекување и изработка на запчаници: | | |
| | 1) Чекани | ЛБ | ЛБ | | 1) глодала за метали | ЛБ | ДК |
| | 2) Наковални | ЛБ | ЛБ | | 2) друго: | | |
| | 3) Сврдли и бургии: | | | | а) за машини-алатки | ЛБ | ГДК |
| | а) дупчалки | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | б) друго | ЛБ | ДК | | г) стругарски и слични алати вклучувајќи и обрусени и термички обработени прачки | ЛБ | ЛБ |
| | 4) Специјален алат за часовничари | ЛБ | ЛБ | | д) алати за извлекување (прачки, цевки и др.), подразбирајќи ги и алатите (матрици — матрици) за истискување метали на ладно: | | |
| | 5) Ламби за лемење | ЛБ | ЛБ | | 1) матрици за извлекување жица | ЛБ | ГДК |
| | 6) Друго: | | | | 2) друго | ЛБ | ГДК |
| | а) пегли обични (неслектрични) | ЛБ | ГДК | | ф) алати за дупење и сондажа: | | |
| | б) шрафштоци, стегачки справи | ЛБ | ЛБ | | 1) рударски: | | |
| | в) рендиња за обработка на дрво | ЛБ | ЛБ | | а) за машини-алатки | ЛБ | ГДК |
| | г) точила | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | д) чевларски и крзнарски прибор, ножеви за кожарски машини | ЛБ | ЛБ | | 2) други: | | |
| | е) рачен алат и прибор друг во дрвната индустрија и шумарството | ЛБ | ГДК | | а) за машини-алатки | ЛБ | ГДК |
| | е) рачен алат и прибор, друг | ЛБ | ДК | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| 82.05 | Изменлив алат за рачни алатки, за машини-алатки или за рачни алати движени механички (на пример, за из- | | | | 1) рударски: | | |
| | | | | | а) за машини-алатки | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) друго | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | 2) други: | | |
| | | | | | а) за машини-алатки | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) друго | ЛБ | ЛБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-----|
| | е) други алати за машини и рачни алатки: | | | | 2) Трпезни и кујнски ножеви: | | |
| | 1) други алати за машини-алатки | ЛБ | ГДК | | а) за на маса | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | | б) кујнски | ЛБ | ГДК |
| | 2) Од метални карбиди: | | | | 3) Ловечки и други спортски ножеви | ЛБ | ГДК |
| | а) за дупење и сондажа: | | | | 4) Калемарски ножеви | ЛБ | ГДК |
| | 1) рударски: | | | | 5) Кожарски ножеви | ЛБ | ГДК |
| | а) за машини-алатки | ЛБ | ГДК | | 6) Други | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | 82.10 | Сечила за ножеви | ЛБ | ГДК |
| | 2) други: | | | 82.11 | Апарати за бричење и нивни сечила — ножиња, бричеви и нивни сечила (вклучувајќи и недовршени сечила, во ленти или не): | | |
| | а) за машини-алатки | ЛБ | ГДК | | 1) Апарати за бричење | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | 2) Ножеви-жилети | ЛБ | ГДК |
| | б) други алати за машини и рачни алатки: | | | | 3) Бричеви | ЛБ | ЛБ |
| | 1) други алати за машини-алатки | ЛБ | ГДК | | 4) Апарати за острење жилети | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | ЛБ | ЛБ | | 5) Друго | | |
| | 3) Од дијамант, агломериран или не: | | | | а) ножиња за бричење, недовршени, во ленти | ЛБ | ЛБ |
| | а) за дупење и сондажа: | | | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) рударски | ЛБ | ЛБ | 82.12 | Ножици (вклучувајќи и шивачки ножици и сечила за нив): | | |
| | 2) други | ЛБ | ЛБ | | 1) Ножици: | | |
| | б) други алати за машини и рачни алатки | ЛБ | ЛБ | | а) ножици за маникир | ЛБ | ГДК |
| | 4) Од други материјали | ЛБ | ЛБ | | б) ножици за домаќинство | ЛБ | ГДК |
| 82.06 | Ножеви и сечила за машини или за механички справи: | | | | в) ножици за употреба во занаетчиството | ЛБ | ГДК |
| | 1) Ножеви за земјоделски машини: | | | | г) ножици за лоза | ЛБ | ГДК |
| | а) за косилки и жнеалки | ЛБ | ЛБ | | д) друго | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ЛБ | | 2) Сечила | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго: | | | 82.13 | Други ножарски изработки (на пример, за поткастрување дрвја и шибје, за стрижење животни, месарски сатарии, ножеви за сечење хартија); справи и сетови — гарнитуре на справи за маникир и педикир (вклучувајќи и дурпии за нокти): | | |
| | а) ножеви и сечила, за машини за обработка на дрво | ЛБ | ЛБ | | 1) Прибор за маникир, педикир и слично (вклучувајќи и дурпии за нокти) | ЛБ | ГДК |
| | б) ножеви и сечила, за други машини | ЛБ | ЛБ | | 2) Друго: | | |
| 82.07 | Врвови и плочки на алати, стапчиња и слично за врвовите на алати, немонтирани, од синтеризирани метални карбиди (тунгстен, молибден или ванадиум): | | | | а) машини за стрижење | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Видија-плочички | ЛБ | ДК | | б) сатарии за месари | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ДК | | в) острила за моливи, ножиња за хартија и делови за ножиња | ЛБ | ГДК |
| 82.08 | Мелници за кафе, машини за мелење месо, преси за сокови и други механички справи, тежина до 10 kg за потребите на домаќинство во приготвување, послужување и приготвување храна или пијачки: | | | | г) друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) Мелници за кафе | ЛБ | ГДК | 82.14 | Лажници, виљушки, прибор за јадење риба, ножеви за путер, лажници за силување и сличен кујнски и трпезен прибор: | | |
| | 2) Машини за мелење месо | ЛБ | ГДК | | 1) Позлатени: | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | а) лажници и виљушки | ЛБ | ГДК |
| 82.09 | Ножеви со сечила запчести или не (вклучувајќи и градинарски ножеви за поткастрување), освен ножевите што спаѓаат во тар. бр. 82.06: | | | | б) прибор за јадење, друг | ЛБ | ГДК |
| | 1) Ножиња (перорези) | ЛБ | ГДК | | 2) Посребрени: | | |
| | | | | | а) лажници и виљушки | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) прибор за јадење, друг | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|--|----|-----|
| 3) | Од нерѓосувачки челик: | | | 83.03 | Каси, сигурносни боксови, блиндирани или зајакнати сигурносни преградки за трезори, сигурносни оддели-простори и сигурносни врати, преносливи сандачиња и касети — сигурносни и слично, од прости метали: | | |
| | а) лажици и виљушки | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) прибор за јадање, друг | ЛБ | ГДК | | | | |
| 4) | Друго: | | | | 1) Каси, трезори и сигурносни врати: | | |
| | а) лажици и виљушки | ЛБ | ГДК | | а) со автоматски уреди за затворање | ЛБ | ЛБ |
| | б) прибор за јадање, друг | ЛБ | ГДК | | б) со механички уреди за затворање | ЛБ | ЛБ |
| 82 15 | Рачки од прости метали за предметите од тар. бр. 82.09, 82 13 или 82.14 | ЛБ | ГДК | | в) со други команди (пневматични, хидраулични) | ЛБ | ЛБ |
| | | | | | г) обични, без механички и автоматски уреди за затворање | ЛБ | ЛБ |
| | Глава 83 — Разни изработки од прости метали | | | | 2) Разни касети, сандачиња | ЛБ | ЛБ |
| 83.01 | Брави и катанци (на клуч, шифра или електрични) и нивни делови од прости метали, опкови со вградени бравички за рачни торби, патни кофери или слично, и делови за такви опкови од прости метали; клучеви за наведените предмети, довршени или не, од прости метали: | | | | 3) Друго | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Електрични брави со шифра и нивни делови | ЛБ | ЛБ | 83 04 | Сандачи за класирање, сандачи за архиви, кутии за класирање и одбирање, наслски за ракописи и друга слична опрема за канцеларии од прости метали, освен канцелариски мебел од тар. бр. 94.03: | | |
| | 2) Брави за врати и клучеви | | | | 1) Без механизам | ЛБ | ГДК |
| | а) брави за врати | ЛБ | ЛБ | | 2) Со механизам | ЛБ | ГДК |
| | б) клучеви за брави | ЛБ | ЛБ | 83.05 | Справи за соединување или вложување подвижни листови и за класери, од прости метали; спојници за писма, спојници за акти, кланфи, штиталки за индексирање и класирање и слични канцелариски предмети од прости метали | ЛБ | ГДК |
| | 3) Брави за мебел и клучеви: | | | | | | |
| | а) брави и бравички за мебел | ЛБ | ЛБ | 83.06 | Статуети и други предмети за внатрешно украсување од прости метали | ЛБ | ГДК |
| | б) клучеви за брави | ЛБ | ЛБ | 83.07 | Ламби и светлечки тела — лустери, од прости метали, и делови за нив (исклучувајќи прекинувачи, држачи на електрични ламби, електрични ламби за возила, ламби на батерии или магнетски и други предмети од главата 85, освен предметите од тар. бр. 85.22): | | |
| | 4) Катанци и клучеви: | | | | 1) Лустери | ЛБ | ГДК |
| | а) катанци | ЛБ | ЛБ | | 2) Ламби за рудници и каменоломи: | | |
| | б) клучеви за катанци | ЛБ | ЛБ | | а) светилки карбидски | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Цилиндри за брави и клучеви: | | | | б) други | ЛБ | ЛБ |
| | а) цилиндри | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго: | | |
| | б) клучеви | ЛБ | ЛБ | | а) светилки за на маса | ЛБ | ГДК |
| | 6) Ригли | ЛБ | ЛБ | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | 7) Друго: | | | 83 08 | Свитливи цевки и цевоводи од прости метали | ЛБ | ЛБ |
| | а) брави и бравички, други | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) клучеви | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 83.02 | Прибор и опкови од прост метал за мебел, врати, скали, прозорци, ролетни, каросерии, седларски изработки, патни кофери, сандачиња и слично (вклучувајќи и автоматски затвораачи на врати); закачалки за шапки, конзоли и сл., од прости метали: | | | | | | |
| | 1) Опкови и прибор автоматски | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) Опкови и прибор механички: | | | | | | |
| | а) за мебел | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) за градежништвото | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | в) бродски | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | г) за текстилна, кожена и друга галантерија | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | д) други | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|--|----|-----|
| 83.09 | Бравички и бравички-опкови за рачни торби и слично, копци, копци-бравички, закачки — аграфи, окца и слично, од прости метали, за облека, патни предмети, рачни торби и за други текстилни и кожени предмети; цевести заковки и чаталести заковки, од прости метали: | | | | б) легирани: | | |
| | 1) Бравички, бравички-опкови и преџици-бравички | ЛБ | ГДК | | 1) електроди железни | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго: | | | | 2) електроди од обоени метали | ЛБ | ГДК |
| | а) копци, шнолички, ушнички | ЛБ | ГДК | | 3) електроди за лемење | ЛБ | ГДК |
| | б) делови за обувки (шнолички и др.) | ЛБ | ЛБ | | 4) електроди за заварување, од тврди метали | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | 4) Друго | ЛБ | ГДК |
| 83.10 | Метални перли и метални парнички од прости метали | ЛБ | ГДК | | Оддел XVI | | |
| 83.11 | Свона, свончиња и слично, неелектрични, од прости метали и нивни делови од прости метали: | | | МАШИНИ, АПАРАТИ И УРЕДИ; ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА; НИВНИ ДЕЛОВИ | | | |
| | 1) Лсани | ЛБ | ЛБ | Глава 84 — Котли, машини, механички апарати; нивни делови | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ЛБ | 81 01 | Котли за производство на водена и друга пара (исклучувајќи ги котлите за централно греење со топла вода кои се способни да произведат пара од низок притисок): | | |
| 83.12 | Рамови за фотографии, слики и слично, од прости метали; огледала од прости метали: | | | | 1) Локомотивски котли | ЛБ | ГДК |
| | 1) Метални огледала | ЛБ | ГДК | | 2) Бродски котли | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | 3) За централно греење | ЛБ | ГДК |
| 83.13 | Затки од сите видови, капсли, пломби и слични затворачи, заштитници на агли од сандаци, кутии и друг прибор за пакување, од прости метали: | | | | 4) Други | ЛБ | ГДК |
| | 1) Затки од метал | ЛБ | ГДК | | б) Делови: | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | а) цевки за парни котли | ЛБ | ГДК |
| 83.14 | Плочы со натписи, ознаки, адреси и слични плочи, броеви, цифри, букви и други знаци од прости метали | ЛБ | ЛБ | | б) други | ЛБ | ГДК |
| 83.15 | Жица, прачки, плочи, електроди и слични производи од прости метали или метални карбиди обложени или исполнети со топители, што се употребуваат за заварување и лемење (летување) или за обложување со метал или со метални карбиди; жица и прачки од прав на прост метал агломерирани, за металнизација со прскање: | | | 84.02 | Помошни уреди за парни котли — со водена или друга пара (економизери, прегревачи, собирачи на пара, пречистувачи на саѓа, факачи на гас и сл.); кондензатори за парни машини и енергетски единици: | | |
| | 1) За металнизација со прскање | ЛБ | ГДК | | 1) Економизери | ЛБ | ГДК |
| | 2) Електроди за металнизација со напарување во вакуум | ЛБ | ГДК | | 2) Прегревачи | ЛБ | ГДК |
| | 3) Електроди: | | | | 3) Кондензатори за парни машини | ЛБ | ГДК |
| | а) нелегирани: | | | | 4) Друго: | | |
| | 1) електроди железни | ЛБ | ГДК | | а) отстранувачи на саѓа | ЛБ | ГДК |
| | 2) електроди од обоени метали | ЛБ | ГДК | | б) парни уреди, други | ЛБ | ГДК |
| | 3) електроди за лемење | ЛБ | ГДК | | 5) Делови | ЛБ | ГДК |
| | | | | 84 03 | Газожени и генератори за воден гас, со или без пречистувачи, ацетиленски генератори (со влажна поставка) и слични генератори за гас, со пречистувач или не: | | |
| | | | | | 1) Генератори за производство на генераторски гас | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) Генератори на водени гас | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 3) Ацетиленски генератори | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 4) Други генератори | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 5) Делови | ЛБ | ГДК |
| | | | | 81 04 | Парни машини — локомотиви (вклучувајќи и подвижни машини, освен парни трактори од тар. бр 87 01 или механички движени друмски валјаци) со сопствени котли: | | |
| | | | | | 1) Клипни | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) Турбински | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|--|----|-----|
| | 3) Други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.05 | Парни машини на водена и друга пара, без вградени котли: | | | 2) Водни коли (освен за турбини) | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Клипни: | | | 3) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | а) за бродови | ЛБ | ГДК | 4) Делови: | | | |
| | б) индустриски | ЛБ | ГДК | а) делови за водни турбини | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Турбински: | | | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| | а) индустриски | ЛБ | ГДК | 84.08 | Други мотори и погонски машини: | | |
| | б) за термоелектрани и топлани | ЛБ | ГДК | 1) Мотори за авиони: | | | |
| | в) бродски | ЛБ | ГДК | а) гасни турбини. | | ЛБ | ГДК |
| | г) други | ЛБ | ГДК | б) реактивни | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Делови | ЛБ | ГДК | 2) Гасни турбини освен за авиони | | ЛБ | ГДК |
| 84.06 | Мотори со внатрешно согорување, клипни: | | | 3) Друго: | | | |
| | 1) За авиони | ЛБ | ГДК | а) мотори | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Делови за авионски мотори | ЛБ | ГДК | б) погонски машини: | | | |
| | 3) За индустриски машини | ЛБ | ГДК | 1) ветерници (динамо, на ветар) | | ЛБ | ГДК |
| | 4) За земјоделски машини | ЛБ | ГДК | 2) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 5) За моторни шински возила | ЛБ | ГДК | 4) Делови: | | | |
| | 6) За автомобили | ЛБ | ГДК | а) за млазни авиони | | ЛБ | ГДК |
| | 7) За камиони и автобуси | ЛБ | ГДК | б) за гасни турбини освен авионски | | ЛБ | ГДК |
| | 8) Бродски дизел — до 200 КС | ЛБ | Д | в) други | | ЛБ | ГДК |
| | 9) Бродски дизел — над 200 до 1000 КС | ЛБ | Д | 84.09 | Механички движени друмски валјаци: | | |
| | 10) Бродски дизел — над 1000 КС | ЛБ | Д | 1) Парни друмски валјаци | | ЛБ | ГДК |
| | 11) За велосипеди | ЛБ | ГДК | 2) Друмски валјаци со дизел-погон | | ЛБ | ГДК |
| | 12) Мали за мопеди | ЛБ | ГДК | 3) Вибро валјаци | | ЛБ | ГДК |
| | 13) За моторцикли | ЛБ | ГДК | 4) Други валјаци | | ЛБ | ГДК |
| | 14) За чамци (вонбродски) | ЛБ | ГДК | 5) Делови | | ЛБ | ГДК |
| | 15) Бродски бензински | ЛБ | ГДК | 84.10 | Пумпи (вклучувајќи и мото-пумпи и турбо-пумпи) за течности снабдени или не со направа за мерење; елеватори за течности со ведре, синџири, пропелери, ленти и слично: | | |
| | 16) Делови за мотори за индустриски и земјоделски машини | ЛБ | ГДК | 1) Пумпи со наизменично прскање | | ЛБ | ГДК |
| | 17) Делови за мотори за автомобили | ЛБ | ГДК | 2) Ротациони пумпи: | | | |
| | 18) Делови за мотори за камиони и автобуси | ЛБ | ГДК | а) за течност, механички | | ЛБ | ГДК |
| | 19) Делови за мотори за велосипеди и мопеди | ЛБ | ГДК | б) бензински, за сервисни станици | | ЛБ | ГДК |
| | 20) Делови за мотори за моторцикли | ЛБ | ГДК | в) други | | ЛБ | ГДК |
| | 21) Делови за бродски бензински мотори | ЛБ | ГДК | 3) Центрифугални пумпи: | | | |
| | 22) Делови за бродски дизел-мотори | ЛБ | ГДК | а) за течност, механички | | ЛБ | ГДК |
| | 23) Делови за други мотори | ЛБ | ГДК | б) бензински, за сервисни станици | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) други | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 4) Млазни пумпи: | | | |
| | | | | а) за течност, механички | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) противпожарни | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) други | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 5) Клипни пумпи: | | | |
| | | | | а) за течност, механички | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) инјектори — брзгални пумпи за дизел-мотори | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) други | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 6) Елеватори за течност | | ЛБ | ГДК |
| 84.07 | Хидраулични машини и мотори (вклучувајќи и водни коли и водни турбини): | | | 7) Друго: | | | |
| | 1) Водни турбини и други водни моторни машини | ЛБ | ГДК | а) пумпи за течност, рачни | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 8) Делови | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|-----|-----|--|---|-----|-----|
| 84.11 | Воздушни пумпи, вакуум-пумпи и воздушни или гасни компресори (вклучувајќи и мото-пумпи и турбо-пумпи и компресори, и генератори со слободен клип за гасни турбини); вентилатори, дувалки и слично: | | | 3) Печки за топлиници | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Пумпи: | | | 4) Друго: | | | |
| | а) воздушни | ЛБ | ГДК | а) печки за печење цемент | | ЛБ | ГДК |
| | б) вакуум | ЛБ | ГДК | б) пекарски печки: | | | |
| | в) други | ЛБ | ГДК | 1) без лента | ЛБ | ГДК | |
| 2) Компресори | | ЛБ | ГДК | 2) со лента, за леб | ЛБ | ГДК | |
| 3) Генератори со слободен клип | | ЛБ | ГДК | 3) со лента, за друго печиво | ЛБ | ГДК | |
| 4) Вентилатори | | ЛБ | ГДК | в) друго | | | |
| 5) Друго | | ЛБ | ГДК | 1) индустриски печки | ЛБ | ГДК | |
| 6) Делови | | ЛБ | ГДК | 2) уреди за коксари, коксни печки | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) уреди за синтеризирање | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) друго | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Делови | ЛБ | ГДК | |
| 84.12 | Машини за климатизација, што содржат во заедничко кукиште моторен вентилатор и елементи за менување на температурата и влажноста на воздухот: | | | 84.15 | Машини и апарати за производство на студ (електрични или други) — ладилници: | | |
| 1) Колорифери, индустриски | | ЛБ | ГДК | 1) Машини и апарати за производство на студ (ладилници-фрижидери), освен за домаќинства: | | | |
| 2) Уреди за климатизација, автоматски, до 300 m ³ | | ЛБ | ГДК | а) за производство на ниски температури (најмалку — 15°C) | ЛБ | ГДК | |
| 3) Уреди за климатизација, автоматски, над 300 m ³ | | ЛБ | ГДК | б) друго: | | | |
| 4) Машини компресорски и слични, за ладење воздух и вентилација | | ЛБ | ГДК | 1) разладни витрини | ЛБ | ГДК | |
| 5) Друго | | ЛБ | ГДК | 2) ладилници за угостителството и за за-наетчиските дукани | ЛБ | ГДК | |
| 6) Делови | | ЛБ | ГДК | 3) Друго | ЛБ | ГДК | |
| 84.13 | Огништа за печки со течни горива (атомизери), за цврсти горива во прав или за гасовити; механички огнари — жарачи, механички решетки — скари и механички отстранувачи на пепелот и слични уреди: | | | 2) Ладилници — фрижидери за домаќинства, неелектрични | ЛБ | ГДК | |
| 1) Огништа за печки: | | | | 3) Ладилници — фрижидери за домаќинства, електрични: | | | |
| а) за течни горива | ЛБ | ГДК | | а) апсорпциони: | | | |
| б) друго | ЛБ | ГДК | | 1) во делови за монтажа | ЛБ | ГДК | |
| 2) Механички уреди за отстранување на пепелот, жарачи за парни котли за пафта или плин | ЛБ | ГДК | | 2) други | ЛБ | ГДК | |
| 3) Автоматски огнари за котли со течни гориво | ЛБ | ГДК | | б) компресиони: | | | |
| 4) Друго | ЛБ | ГДК | | 1) во делови за монтажа | ЛБ | ГДК | |
| 5) Делови | ЛБ | ГДК | | 3) други | ЛБ | ГДК | |
| 84.14 | Индустриски и лабораториски печки, неелектрични: | | | 4) Делови: | | | |
| 1) Печки и апарати за термичка обработка на метал, обични | ЛБ | ГДК | | а) за разладни уреди, освен за домаќинство | ЛБ | ГДК | |
| 2) Печки и апарати за термичка обработка на метали, со неутрална атмосфера | ЛБ | ГДК | | б) за ладилници за домаќинство, неелектрични | ЛБ | ГДК | |
| | | | | в) за ладилници за домаќинство, електрични | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 84.16 | Каландери и слични машини за валање (освен за обработка и валање метали и за валање стакло), и цилиндри за нив: | | |
| | | | | 1) Каландери | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) Валјаци — цилиндри за каландери | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) Друго: | | | |
| | | | | а) машини за пеглање рубелина (со валјаци) | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) друго | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Делови, други | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|----------|---|-----|-----|
| 84.17 | Машини, уреди и слична лабораториска опрема, електрично загревани или не, за обработка на материјали со менување на температурата, како што се: греење, готвење, пржење, дестилација, пречистување, стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, вاپоризација, кондензација или разладување, освен машини или уреди за домаќинство; грејачи за вода и грејачи за бањи, неелектрични: | | | | б) други делови за машините и уредите од точката 1 | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) други | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Машини и уреди (освен оние од точката 2): | | | 84.18 | Центрифуги; машини и апарати за филтрирање, и пречистување (освен илчки за филтрирање, цеџилки за млеко и слично), за течности или гасови: | | |
| | а) за перее и сушење текстилни влакна | ЛБ | ГДК | | 1) Апарати за симнување па-влака | ЛБ | ГДК |
| | б) за пречистување | ЛБ | ГДК | | 2) Друго: | | |
| | в) за стерилизација и пастеризација | ЛБ | ГДК | | а) центрифуги за течности: | | |
| | г) за парее и сушење | ЛБ | ГДК | | 1) индустриски: | | |
| | д) за разладување материјали | ЛБ | ГДК | | а) центрифуги за текстилната индустрија | ЛБ | ГДК |
| | е) машини за сушење дрво: | | | | б) центрифуги за фабриките за шеќер | ЛБ | ГДК |
| | 1) со инфрацрвени зраци | ЛБ | ГДК | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | 2) лабораториски | ЛБ | ГДК |
| | е) автоматски машини за дестилација и евапоризација: | | | | 3) други | ЛБ | ГДК |
| | 1) дестилатори индустриски и лабораториски | ЛБ | ГДК | | б) машини и уреди за филтрирање и пречистување на течности и гасови: | | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | 1) филтери за воздух, масло или бензин | ЛБ | ГДК |
| | ж) сушилници за преработка на овошје и зеленчук | ЛБ | ГДК | | 2) филтерски уреди, други | ЛБ | ГДК |
| | з) машини за ферментација, одржување и вештачко стареење | ЛБ | ГДК | | 3) друго | ЛБ | ГДК |
| | с) друго: | | | | 3) Делови: | | |
| | 1) сушилници индустриски, други | ЛБ | ГДК | | а) за апаратите од точката 1 | ЛБ | ГДК |
| | 2) котли и казани за индустријата и за лаборатории | ЛБ | ГДК | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | 3) машини за угостителството и за експрес-ресторани (за варење, печеење, пржење и сл.) | ЛБ | ГДК | | 84.19 | | |
| | 4) вулканизатори за гума | ЛБ | ГДК | | Машини и апарати за чистеење и сушење на шишиња и други контењери; машини за полнеење, затворање, печатење, капсулирање и етикетирање на шишиња, канти, кутии, вреќи и други контењери; други машини за пакување и амбалажирање на стоки, машини за газирање на пијачки, машини за переење на садови: | | |
| | 5) котли за варење асфалт | ЛБ | ГДК | | 1) Машини и апарати за переење на садови | ЛБ | ГДК |
| | 6) машини за обработка на материјали со загревање | ЛБ | ГДК | | 2) Машини за пакување и завиткување на стоки | ЛБ | ГДК |
| | 7) друго | ЛБ | ГДК | | 3) Машини за переење, чистеење и сушење на шишиња | ЛБ | ГДК |
| | 2) Грејачи на вода и грејачи на бањи, за домаќинства, неелектрични: | | | | 4) Машини за затворање и етикетирање | ЛБ | ГДК |
| | а) бојлери, неелектрични | ЛБ | ГДК | | 5) Апарати за газирање на пијачки | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | 6) Машини за пакување и затворање на течности во пластични обвивки | ЛБ | ГДК |
| | 3) Делови: | | | | 7) Машини и апарати за пакување на кекс и слатки | ЛБ | ГДК |
| | а) делови и прибор на сушилници за дрво, за замена на дотраени делови | ЛБ | ЛБ | | 8) Машини за дозирање и пакување | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 9) Друго: | | |
| | | | | | а) машини за полнеење шишиња | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 10) Делови | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|---|-----|-----|
| 84.20 | Ваги за мерење (исклучувајќи ваги со осетливост од 5 сантиграми или помалку), вклучувајќи и ваги за контролирање и проверување на тежината; тегови за ваги од сите видови: | | | | г) над 400 l до 800 l, самоодни | ЛБ | ГДК |
| | 1) ваги и апарати за мерење и контрола во производството (крански ваги, ваги на конвеери, за мерење контенери, ваги за дозирање): | | | д) над 400 l до 800 l влечени и носени | ЛБ | ГДК | |
| | а) ваги со скала, автоматски и полуавтоматски | ЛБ | ГДК | е) над 800 l: | | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 1) самоодни | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Мостни (железнички и колски): | | | 2) други | ЛБ | ГДК | |
| | а) ваги со скала, автоматски и полуавтоматски | ЛБ | ГДК | е) друго: | | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 1) земјоделски реактивни замаглувачи | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Ваги за домаќинства | ЛБ | ГДК | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Друго: | | | 5) Делови | ЛБ | ГДК | |
| | а) ваги за мерење луѓе и други обични ваги | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) ваги со скала автоматски и полуавтоматски | ЛБ | ГДК | 84.22 | Машини и апарати за дигање, за манипулација, за натовар или истовар, електрични жичарници и конвеери (на пример: лифтови, дигалки, чекрци, кранови, транспортер-кранови, витли-макарници, жичарници, конвеери со ленти и телефериси), освен машините и апаратите од тар. бр. 84.23: | | |
| | в) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 5) Тегови | ЛБ | ГДК | 1) Лифтови: | | | |
| | 6) Делови | ЛБ | ГДК | а) товарни | ЛБ | ГДК | |
| 84.21 | Механички апарати (рачни или не) за исфрлање, дисперзија или распрскување течности или прав; апарати за гаснење пожар (наполнети или не); аерографски пиштоли и слични апарати; машини и апарати за исфрлање пара или песок и слични машини за исфрлање со млаз: | | | б) за лица | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Машини и апарати за исфрлање песок и пара и сл., за чистење метални предмети | ЛБ | ГДК | 2) Жичарници: | | | |
| | 2) За гаснење пожар | ЛБ | ГДК | а) товарни | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Други апарати за распрскување течности, со пумпи, за разни цели: | | | б) за лица | ЛБ | ГДК | |
| | а) лозјарски прскалки, моторни | ЛБ | ГДК | 3) Кранови: | | | |
| | б) уреди за вештачки дожд | ЛБ | ГДК | а) до 50 t носивост: | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | 1) неподвижни | ЛБ | ГДК | |
| | 4) атомизери и слични прскалки: | | | 2) подвижни | ЛБ | ГДК | |
| | а) рачни: | | | б) над 50 t до 500 t носивост: | | | |
| | 1) лозјарски прскалки, грбни | ЛБ | ГДК | 1) неподвижни | ЛБ | ГДК | |
| | 2) запрашувачи земјоделски (освен лозјарски прскалки) | ЛБ | ГДК | 2) подвижни | ЛБ | ГДК | |
| | 3) други | ЛБ | ГДК | в) над 500 t носивост: | | | |
| | б) до 400 l, самоодни | ЛБ | ГДК | 1) неподвижни | ЛБ | ГДК | |
| | в) до 400 l, носени и влечени | ЛБ | ГДК | 2) подвижни | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Машини и уреди за транспорттирање во ров | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Друго: | | | |
| | | | | а) транспортери со гумена или челична лента, врз база на движење на лентата, со сопствен погон | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) транспортери со гумена или челична лента, врз база на вибрација на лентата, со сопствен погон | ЛБ | ГДК | |
| | | | | в) дигалки и витли, со опирање: | | | |
| | | | | 1) дигалки рударски | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) дигалки железнички | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) дигалки хидраулични | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) дигалки бродски | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) дигалки — сложени макари | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 6) дигалки автомобилски | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 7) витли бродски | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 8) друго | ЛБ | ГДК | |
| | | | | г) дигалки самостојни, подвижни: | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 1) рударски | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) железнички | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) хидраулични | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 4) бродски | ЛБ | ГДК | | б) машини за набивање — вibrатори и слично | ЛБ | ГДК |
| | 5) сложени макари | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| | 6) автомобилски | ЛБ | ГДК | | 6) Машини за побивање ши- пови | ЛБ | ГДК |
| | 7) други | ЛБ | ГДК | | 7) Машини за длабински дуп- чења | ЛБ | ГДК |
| | д) друго: | | | | 8) Машини за експлоатација на нафта | ЛБ | ГДК |
| | 1) елеватори за жито и слама | ЛБ | ГДК | | 9) Машини и уреди за откоп, во рударство | ЛБ | ГДК |
| | 2) шини за дигалки | ЛБ | ГДК | | 10) Машини за изградба на тунели | ЛБ | ГДК |
| | 3) машини за натовар на руда и сигурнос- ни уреди во рудни- ците | ЛБ | ГДК | | 11) Гредери | ЛБ | ДК |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | | 12) Друго: а) машини за ископува- ње и дупење земја, други | ЛБ | ДК |
| | 6) Делови. | | | | б) друго | ЛБ | ДК |
| | а) одделни делови и при- бор за транспортери и жичарници, за замена на дотраените делови, за потребите на шумар- ството, на дрвната ин- дустрија и на инду- стријата на целулоза | ЛБ | ЛБ | | 13) Делови: а) на екскаватори и суви багери | ЛБ | ДК |
| | б) други делови за тран- спортери и жичарници | ЛБ | ГДК | | б) на производи од точ. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 | ЛБ | ДК |
| | в) одделни делови и при- бор за подвижни кра- нови за натовар и исто- вар на дрва, за замена на дотраените делови | ЛБ | ЛБ | | в) други | ЛБ | ДК |
| | г) делови за дигалки | ЛБ | ГДК | | | | |
| | д) други делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.23 | Машини стабилни или под- вижни за ископување, ниве- лирање, набивање, длабење, дупење и вадење земја, ми- нерали или руди (на пример: механички лопати, режачи на јаглен, екскаватори, скре- пери, нивелири и булдоже- ри); за побивање шипови; снежни плугови без сопствен погон (вклучувајќи и при- клучоци за снежни плу- гови): | | | 84.24 | Земјоделски и градинарски машини за приготвување и култивирање на земја (на пример: плугови, брани, кул- тиватори, сеалки и расфрла- чи на ѓубре); валјаци за ли- вади и спортски терени: | | |
| | 1) Плугови за чистење снег, гртачи на снег и други чи- стачи на снег, освен само- одни | ЛБ | ДК | | 1) Плугови: а) запрежни | ЛБ | ГДК |
| | 2) Машини за пренесување, како скрепери и сл.: | | | | б) самоодни | ЛБ | ГДК |
| | а) самоодни | ЛБ | РК | | в) тракторски | ЛБ | ГДК |
| | б) влечени | ЛБ | РК | | г) други | ЛБ | ГДК |
| | 3) Екскаватори, механички лопати и слични самоодни уреди: | | | | д) плугови во делови — по лиценца | ЛБ | ГДК |
| | а) екскаватори и суви ба- гери | ЛБ | ДК | | 2) Култиватори: а) запрежни | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ДК | | б) тракторски | ЛБ | ГДК |
| | 4) Булдожери, багери, ан- глозери и сл. машини: | | | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | а) со мотор до 200 KS: | ЛБ | ДК | | 3) Брани: а) запрежни | ЛБ | ГДК |
| | 1) булдожери | ЛБ | ДК | | б) тракторски | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | | | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | б) со мотор над 200 KS: | | | | 4) Валјаци: а) запрежни | ЛБ | ГДК |
| | 1) булдожери | ЛБ | ДК | | б) тракторски | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | ЛБ | ДК | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | 5) Машини за набивање поч- ва, освен друмски валја- ци: | | | | 5) Чинијаши: а) запрежни | ЛБ | ГДК |
| | а) токмаци за набивање патишта | ЛБ | ГДК | | б) тракторски | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 6) Сеалки: а) запрежни | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) тракторски | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 7) Расфрлачи на ѓубриња: а) запрежни: 1) расфрлачи на штал- ско ѓубре | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|--|--|-----|-----|
| | 2) расфрлачи на вештачко ѓубре | ЛБ | ГДК | | 2) жнеалки | ЛБ | ГДК |
| | б) тракторски: | | | | б) тракторски: | | |
| | 1) расфрлачи на шталско ѓубре | ЛБ | ГДК | | 1) самоврзачки | ЛБ | ГДК |
| | 2) расфрлачи на вештачко ѓубре | ЛБ | ГДК | | 2) жнеалки | ЛБ | ГДК |
| | в) други: | | | | в) самоодни: | | |
| | 1) расфрлачи на шталско ѓубре | ЛБ | ГДК | | 1) самоврзачки | ЛБ | ГДК |
| | 2) расфрлачи на вештачко ѓубре | ЛБ | ГДК | | 2) жнеалки | ЛБ | ГДК |
| | 8) Орудија за прашење (копачки): | | | 5) Косачки: | | | |
| | а) запрежни | ЛБ | ГДК | а) запрежни | | ЛБ | ГДК |
| | б) тракторски | ЛБ | ГДК | б) тракторски | | ЛБ | ГДК |
| | в) други | ЛБ | ГДК | в) самоодни | | ЛБ | ГДК |
| | 9) Машини за садење, култивирање и други, за градинарството: | | | 6) Вршалки: | | | |
| | а) влечени и носени | ЛБ | ГДК | а) со елеватор | | ЛБ | ГДК |
| | б) самоодни | ЛБ | ГДК | б) без елеватор | | ЛБ | ГДК |
| | 10) Друго: | | | 7) Ронилки: | | | |
| | а) уреди за наводнување | ЛБ | ГДК | а) рачни | | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | б) моторни | | ЛБ | ГДК |
| | 11) Делови | ЛБ | ГДК | 8) Гребла и превртувачи за сено: | | | |
| 84.25 | Машини, апарати и справи за берба и вршидба на земјоделски производи; преси за слама и за храна за добиток; косачки за трева, ветерници и слични машини за чистење семе, зрна и мешунест зеленчук; машини за сортирање јајца и други машини за сортирање земјоделски производи (освен машини за мелничката индустрија од тар. бр. 84.29): | | | а) запрежни: | | | |
| | 1) Комбајни за жито: | | | 1) гребла | ЛБ | ГДК | |
| | а) самоодни | ЛБ | ДК | 2) превртувачи | ЛБ | ГДК | |
| | б) влечени | ЛБ | ГДК | б) други: | | | |
| | в) во делови, за монтажа | ЛБ | ГДК | 1) гребла | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Комбајни за пченка: | | | 2) превртувачи | ЛБ | ГДК | |
| | а) самоодни | ЛБ | ДК | 9) Преси за сено и слама | ЛБ | ГДК | |
| | б) влечени | ЛБ | ДК | 10) Машини за вадење компир и репа: | | | |
| | в) во делови, за монтажа | ЛБ | ГДК | а) за вадење компир | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Други комбајни: | | | б) за вадење репа | ЛБ | ГДК | |
| | а) самоодни: | | | 11) Машини за сортирање на: | | | |
| | 1) за вадење компир | ЛБ | ГДК | а) јајца | ЛБ | ГДК | |
| | 2) за вадење репа | ЛБ | ГДК | б) овошје | ЛБ | ГДК | |
| | 3) за берење памук | ЛБ | ГДК | в) зеленчук | ЛБ | ГДК | |
| | 4) за силажа | ЛБ | ДК | г) други | ЛБ | ГДК | |
| | 5) друго | ЛБ | ГДК | 12) Друго: | | | |
| | б) влечени: | | | а) копачки за вадење други плодови | ЛБ | ГДК | |
| | 1) за вадење репа | ЛБ | ДК | б) машини за берење и сушење памук | ЛБ | ГДК | |
| | 2) за силажа | ЛБ | ДК | в) ветерници | ЛБ | ГДК | |
| | 3) за вадење компир | ЛБ | ГДК | г) земјоделски машини други, во делови за монтажа | ЛБ | ГДК | |
| | 4) за берење памук | ЛБ | ГДК | д) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 5) други | ЛБ | ГДК | 13) Делови | ЛБ | ГДК | |
| | в) во делови, за монтажа | ЛБ | ГДК | 84.26 | Машини за млекарството (вклучувајќи и машини за молзење): | | |
| | 4) Самоврзачки и жнеалки: | | | 1) Машини за молзење: | ЛБ | ГДК | |
| | а) запрежни: | | | 2) Машини за преработка на млеко | ЛБ | ГДК | |
| | 1) самоврзачки | ЛБ | ГДК | 3) Машини за изработка на сирење, путер и слични производи | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Други машини за млекарството | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Делови | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 84.27 | Гмечалки-преси, ступи и други машини за производство на вино, на јаболкница, на овошни сокови и друго: | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|---|---|-----|---|
| 1) | Механички гмечалки и преси за производство на вино, на ракија и на сокови: | | | ка на преработки од месо, риба, овошје и зеленчук (вклучувајќи и машини за сечење и режење); за производство на шеќер и пиво: | | | |
| а) | преси за вино и визбени уреди | ЛБ | ГДК | 1) Машини за приготвување тесто | ЛБ | ГДК | |
| б) | гмечалки и гнеталки, за овошје | ЛБ | ГДК | 2) Машини за сечење и одмерување тесто | ЛБ | ГДК | |
| 2) | Рачни апарати за производство на сокови и други пијачки: | | | 3) Машини за кланичната индустрија | ЛБ | ГДК | |
| а) | преси за вино | ЛБ | ГДК | 4) Машини и уреди за преработка на овошје, освен сушилници | ЛБ | ГДК | |
| б) | гмечалки и гнеталки, за овошје | ЛБ | ГДК | 5) Машини и уреди за изработка на овошни и други сокови, освен сушилници | ЛБ | ГДК | |
| 3) | Други уреди за производство на вино, на ракија и на сокови: | | | 6) Машини и уреди за преработка на зеленчук, освен сушилници | ЛБ | ГДК | |
| а) | визбени уреди | ЛБ | ГДК | 7) Машини и уреди за изработка на шеќер | ЛБ | ГДК | |
| б) | гмечалки и гнеталки, за овошје | ЛБ | ГДК | 8) Машини и уреди за изработка на пиво и шпиритус | ЛБ | ГДК | |
| 4) | Делови | ЛБ | ГДК | 9) Машини и уреди за изработка на растителни масла и масти | ЛБ | ГДК | |
| 84.28 | Други машини за земјоделството, градинарството, живинарството и пчеларството; уреди за никнење, снабдени со механичка или термичка опрема; инкубатори и полози за живинарство: | | | 10) Машини и уреди за сечење, распркување и слична преработка на зрно, трска, кртолести делови итн. | ЛБ | ГДК | |
| 1) | инкубатори: | | | 11) Друго: | | | |
| а) | автоматски | ЛБ | ГДК | а) машини за индустријата на квасец | ЛБ | ГДК | |
| б) | други | ЛБ | ГДК | б) машини за производство на чоколада и бонбони | ЛБ | ГДК | |
| 2) | Машини за хранење и поене на живина и добиток: | | | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| а) | автоматски | ЛБ | ГДК | 12) Делови | ЛБ | ГДК | |
| б) | други | ЛБ | ГДК | | | | |
| 3) | Друго: | | | 84.31 | Машини за изработка или довршување на целулозна маса, хартија или картон: | | |
| а) | сечки и мелници за добиточна храна | ЛБ | ГДК | 1) Машини и апарати за изработка на целулозна маса (хартиена маса) и за изработка и довршување на хартија: | | | |
| б) | друго | ЛБ | ГДК | а) машини за изработка на целулоза | ЛБ | ГДК | |
| 4) | Делови | ЛБ | ГДК | б) машини за изработка на хартија | ЛБ | ГДК | |
| 84.29 | Машини за мелничката индустрија и други машини (освен машини за земјоделските стопанства) за преработка на жита и на сув мешунест зеленчук: | | | 2) Машини и апарати за изработка и довршување на картон и лепенка | ЛБ | ГДК | |
| 1) | Мелници чеканарки | ЛБ | ГДК | 3) Друго | ЛБ | ГДК | |
| 2) | Други мелници | ЛБ | ГДК | 4) Делови: | | | |
| 3) | Уреди за просевање и пречистување | ЛБ | ГДК | а) одделни делови и прибор за машини за изработка на целулоза, за замена на дотраени делови | ЛБ | ЛБ | |
| 4) | Уреди за лупење и слично | ЛБ | ГДК | б) одделни делови и прибор за машини за изработка на хартија и картон, за замена на дотраени делови | ЛБ | ЛБ | |
| 5) | Машини и уреди за вадење семиња и никулци | ЛБ | ГДК | | | | |
| 6) | Друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 7) | Делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.30 | Машини што не спаѓаат во други тарифни броеви од оваа глава, што се употребуваат во следните индустрии на храна или пијачки: пекарската, слаткарската, за изработка на чоколадни производи, макарони, равиоли или слични производи од жита за храна, за изработ- | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|---|---|---|
| | в) одделни делови и прибор за машини за преработка на хартија (за парафинирање и импрегнирање), за замена на дотраени делови | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | г) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.32 | Книговезечки машини, вклучувајќи и машини за прошивање книги: | | | | | | |
| | 1) Машини за бигување, машини за шиене со жица (хефт-машини), моторни, освен тул-машини на конец и на жица | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.33 | Машини за сечење хартија или картон од сите видови, други машини за преработка на хартиена маса, на хартија или на картон: | | | | | | |
| | 1) Машини за изработка на кесиња од хартија, на пликови и на други предмети за пакување, од хартија и од картон | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Машини за сечење хартија и картон | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Делови: | | | | | | |
| | а) одделни делови и прибор за машини за сечење хартија и за изработка на производи од хартија за замена на дотраени делови | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.34 | Машини, апарати и прибори за леење и слагање букви; машини, освен машини алатки од тар. бр. 84.45, 84.46 или 84.47, за приготвување и изработка на печатарски плочички, плочки, клишиња или валјаци; печатарски букви од сите видови, матрици со отисци и клишиња; печатарски плочички, плочки, клишиња, плочички, плочки, валјаци и литографски камења приготвени за печатарски цели (измазнети, иззрнети или полирани): | | | | | | |
| | 1) Машини, апарати и прибор, за леење и слагање букви: | | | | | | |
| | а) машини, апарати и прибор за леење и слагање (линотип, монотип, интертип итн.) | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) машини, апарати и прибор за леење, без вградени уреди за слагање | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Други машини | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Плочи, валјаци и други слични предмети, освен литографски камења: | | | | | | |
| | а) приготвени за печатарски цели | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) друго: | | | | | | |
| | 1) графички метални плочи и валјаци | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Литографски камења приготвени за печатарски цели | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 5) Друго: | | | | | | |
| | а) букви од сите видови од метал | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) друго: | | | | | | |
| | 1) матрици за слагачки машини | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 2) печатарски прибор, друг | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 6) Делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.35 | Други машини за печатење, помошни машини за печатење: | | | | | | |
| | 1) Големи ротациони машини | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Графички машини за печат и цинкографија | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Други графички машини | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Друго: | | | | | | |
| | а) машини печатарски, помошни | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 5) Делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.36 | Машини за предење од маса (истискување) вештачки и синтетични текстилни влакна; машини за приготвување на природни или вештачки и синтетични текстилни влакна; машини за предење и кончење; машини за дублирање, навиткување и превиткување (вклучувајќи и машини за навиткување на потка): | | | | | | |
| | 1) Машини за предење од маса (истискување) вештачки и синтетични текстилни влакна | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Машини за приготвување влакна од: | | | | | | |
| | а) памук, коноп и лен | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) волна | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) синтетични и вештачки влакна | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) други влакна | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Чистални за памук и вештачки и синтетични влакна | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Влачарници (карди) и развлачници: | | | | | | |
| | а) за памук, коноп и лен | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) за волна | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) за вештачки и синтетични влакна | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) за други влакна | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|-------|--|----|-----|
| 5) Машини за дублирање и чешлање ленти од: | | | | 84.38 | Помошни машини за машините од тар. бр. 84.37 (шафт-машини, жакард-машини, автоматски запирачи на движењето и механизам за менување на правецот на движењето на совалката); делови и прибор што исклучиво или главно служат за машините од овој тарифен број и за оние од тар. бр. 84.36 или 84.37 (вретена и крила за вретена, Garniture за влачарници и карди; исфрлачи на ниплови, совалки, нитки и дигачи за нитки и игли итн): | | |
| а) памук, коноп и лен | | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) волна | | ЛБ | ГДК | | | | |
| в) вештачки и синтетични влакна | | ЛБ | ГДК | | | | |
| г) други влакна | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 6) Предилници и претпредилници: | | | | | | | |
| а) памук, коноп и лен | | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) за волна | | ЛБ | ГДК | | | | |
| в) за вештачки и синтетични влакна | | ЛБ | ГДК | | | | |
| г) за други влакна | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 7) Машини за дублирање и кончење на предиво: | | | | | 1) Помошни машини и апарати за машините од тар. бр. 84.37: | | |
| а) од памук, коноп и лен | | ЛБ | ГДК | | а) шафт-машини | ЛБ | ГДК |
| б) од волна | | ЛБ | ГДК | | б) жакард-машини | ЛБ | ГДК |
| в) од вештачки и синтетични влакна | | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| г) од други влакна | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 8) Машини за мотање и премотување на предиво: | | | | | 2) Делови и прибор за машините и апаратите од овој тарифен број и од тар. бр. 84.36 и 84.37: | | |
| а) од памук, коноп и лен | | ЛБ | ГДК | | а) вретена | ЛБ | ГДК |
| б) од волна | | ЛБ | ГДК | | б) крила за вретена | ЛБ | ГДК |
| в) од вештачки и синтетични влакна | | ЛБ | ГДК | | в) Garniture за влачарници (карди) | ЛБ | ГДК |
| г) од други влакна | | ЛБ | ГДК | | г) игли | ЛБ | ЛБ |
| 9) Други машини | | ЛБ | ГДК | | д) друго: | | |
| 84.37 Машини за ткаење, за плетење, за изработка на гајтани, на тил, на тантели, на везови, на позамантерија, на плетеници или на мрежи; машини за приготвување предиво за употреба на овие машини, вклучувајќи и сновалки, машини за шлихтување основа: | | | | | 1) платини за текстилни машини | ЛБ | ЛБ |
| 1) Разбои за ткаење на волнени, памучни и свилени ткаенини, обични | | ЛБ | ГДК | | 2) делови за машините од тар. бр. 84.36, други | ЛБ | ГДК |
| 2) Разбои за ткаење на волнени, памучни и свилени ткаенини, со жакард-машини—автомати | | ЛБ | ГДК | | 3) делови за машините од тар. бр. 84.37, други | ЛБ | ГДК |
| 3) Разбои за тантели и позамантерија | | ЛБ | ГДК | | 4) делови за машините од тар. бр. 84.38, други | ЛБ | ГДК |
| 4) Разбои за ткаење на конопни и ленени ткаенини | | ЛБ | ГДК | | 5) друг прибор | ЛБ | ГДК |
| 5) Други разбои | | ЛБ | ГДК | | 84.39 Машини за изработка и довршување клубучина (филц) во парчиња или во форми, вклучувајќи и машини за изработка на шапки и тулци за шапки: | | |
| 6) Машини за плетење чорапи: | | | | | 1) Машини за изработка на филц | ЛБ | ГДК |
| а) рачни | | ЛБ | ГДК | | 2) Машини за изработка на шапки и тулци | ЛБ | ГДК |
| б) други | | ЛБ | ГДК | | 3) Делови | ЛБ | ГДК |
| 7) Трикотажни машини: | | | | | 84.40 Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување, апетирање, довршување и пресликување на текстилно предиво, на ткаенини или на изработки од текстилни материјали (вклучувајќи и машини за перење, пеглање и суво чистење); машини за свиткување, намотување, сечење на ткаенини; машини за пресликување на ткаенини или на други подлоги — при изработката на линолеум и други покривки за под; ма- | | |
| а) за рамно плетење | | ЛБ | ГДК | | | | |
| б) за кружно плетење | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 8) Сновалки | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 9) Машини за шлихтување | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 10) Машини за преглед на довршени ткаенини | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 11) Машини за поправка на чорапи | | ЛБ | ГДК | | | | |
| 12) Друго | | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|---|----------------------------|----|-----|
| | шини за печатење на текстил, на кожа, посидвици, на картија за завиткување, на линолеум и на други материјали, и гравирани или ецувани плочи, плочички или валјаци за овие машини: | | | | а) со вграден електромотор | ЛБ | ДК |
| | | | | | б) други | ЛБ | ДК |
| | 1) Машини и апарати, освен оние од точката 2: | | | 3) Специјални машини за шиене, за домаќинство, комплетни | | ЛБ | ДК |
| | а) машини па перење и сушење: | | | 4) Глави за машините од точката 3 | | ЛБ | ДК |
| | 1) машини за перење текстил | ЛБ | ГДК | 5) Индустриски машини за шиене ткаенини, комплетни | | ЛБ | ГДК |
| | 2) машини за сушење текстил | ЛБ | ГДК | 6) Глави за машините од точката 5 | | ЛБ | ГДК |
| | б) машини за хемиско чистење, над 10 kg полнење | ЛБ | ГДК | 7) Индустриски машини за шиене на кожа, пластика и слично | | ЛБ | ГДК |
| | в) машини за хемиско чистење, над 10 kg полнење | ЛБ | ГДК | 8) Глави за машините од точката 7 | | ЛБ | ГДК |
| | г) машини за пеглање на конфекција и трикотажа | ЛБ | ГДК | 9) Други индустриски машини за шиене | | ЛБ | ГДК |
| | д) машини за белење и бојосување на предиво | ЛБ | ГДК | 10) Глави за машините од точката 9 | | ЛБ | ГДК |
| | е) машини за белење и бојосување на ткаенини | ЛБ | ГДК | 11) Мебел за вградба на машини за шиене | | ЛБ | ГДК |
| | ж) машини за шкропење и растегање на ткаенини | ЛБ | ГДК | 12) Игли за машини за шиене: | | | |
| | з) машини и уреди за апретирање, и слични машини | ЛБ | ГДК | а) игли за чевларски машини | | ЛБ | ЛБ |
| | 4) машини за свиткување, сечење и намотување на ткаенини | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ЛБ |
| | 5) други машини и апарати: | | | 13) Друго: | | | |
| | 1) машини за печатење на предиво или филц | ЛБ | ГДК | а) машини чевларски | | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Машини и апарати за перење рубелина, за домаќинство: | | | 14) Делови: | | | |
| | а) до 5 kg полнење | ЛБ | ГДК | а) за машини за шиене | | ЛБ | ГДК |
| | б) над 5 kg полнење | ЛБ | ГДК | б) за чевларски машини | | ЛБ | ГДК |
| | в) машини за перење и сушење рубелина, некомплетни (за монтажа) | ЛБ | ГДК | в) за чевларски машини, за замена | | ЛБ | ЛБ |
| | 3) Делови: | | | г) други | | ЛБ | ГДК |
| | а) за машини и апарати од точката 1 | ЛБ | ГДК | 84.42 Машини (освен машините за шиене) за приготвување, штавење или обработка на кожа (вклучувајќи и машини за обувки): | | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 1) За приготвување и штавење | | ЛБ | ГДК |
| 84.41 | Машини за шиене; мебел за вградување на машини за шиене, игли за машини за шиене: | | | 2) За обработка | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Машини за шиене, за домаќинство, обични, комплетни: | | | 3) За изработка и поправка на обувки и други изработки од кожа: | | | |
| | а) со вграден електромотор | ЛБ | ДК | а) машини за изработка на обувки (освен шивачки машини) | | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ДК | б) машини за изработка на кожени производи (нараквици, куфери, ремења и сл.) | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Глави за обични машини за шиене, за домаќинство: | | | в) друго | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 4) Делови: | | | |
| | | | | а) за машини за штавење кожа, за замена | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | б) за машини за преработка на кожа, за замена | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | в) за машини за изработка на обувки (освен шивачки машини), за замена | | ЛБ | ЛБ |
| | | | | г) други | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|----|-----|---|
| 84.43 | Конвертори, лонци за леење, калани за леење и машини за леење, за металургијата и леарниците на метали: | | | 1) чекани на федер, парни и воздушни | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Машини за леење под притисок | ЛБ | ГДК | 2) машини за ковање | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Машини за центрофугално леење | ЛБ | ГДК | 3) машини за заковување | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Машини за континуирано леење: | | | 4) други машини и уреди, за ковање | ЛБ | ГДК | |
| | а) вертикални | ЛБ | ГДК | б) преси: | | | |
| | б) хоризонтални | ЛБ | ГДК | 1) со механички погон: | | | |
| | 4) Разни уреди за додавање состојки, за мешање лив под притисок во вакууми | ЛБ | ГДК | а) преси фриксиони | ЛБ | ДК | |
| | 5) Машини за калапење | ЛБ | ГДК | б) преси со кривачка и ексцентар | ЛБ | ДК | |
| | 6) Машини за изработка на јатки: | | | в) други машини и уреди, за пресување | ЛБ | ГДК | |
| | а) со вдувување и впукување | ЛБ | ГДК | 2) со хидрауличен погон | ЛБ | ДК | |
| | б) за школскести јатки | ЛБ | ГДК | в) други машини: | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | 1) за свиткување, рамнење и отсекување на лим | | | |
| | 7) Машини за транспорт на песок и за уфрлање песок во калани (sandslinger) | ЛБ | ГДК | а) машини за испраување, свиткување и притиснување | ЛБ | ГДК | |
| | 8) Калани за леење: | | | б) ножици, и пили, за сечење лим | ЛБ | ДК | |
| | а) за инготи | ЛБ | ГДК | в) други | ЛБ | ДК | |
| | б) други, освен каланите од тар. бр. 84.60 | ЛБ | ГДК | 2) за изработка и обработка на цевки | ЛБ | ДК | |
| | 9) Лонци за леење со механизам | ЛБ | ГДК | 3) за обработка на профилиран материјал | ЛБ | ДК | |
| | 10) Други лонци за леење | ЛБ | ГДК | 4) за ладно обликување | ЛБ | ДК | |
| | 11) Друго: | | | 5) за вовлекување на запци, навои и слично | ЛБ | ДК | |
| | а) конвертори за топлински | ЛБ | ГДК | 6) други машини: | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | а) клупи за извлекување | ЛБ | ГДК | |
| | 12) Делови | ЛБ | ГДК | б) други | ЛБ | ДК | |
| 84.44 | Валачници и валачнички станови и валјаци за нив: | | | 2) Машини за обработка со симнување на струганици: | | | |
| | 1) Валачнички станови | ЛБ | ГДК | а) стругови: | | | |
| | 2) Валачнички пруги, за топло и ладно валјање | ЛБ | ГДК | 1) универзални и продукциони до 350 mm височина на шилците | ЛБ | ДК | |
| | 3) Машини и уреди за конечна доработка | ЛБ | ГДК | 2) вертикални (карусел) | ЛБ | ДК | |
| | 4) Машини за отсекување на полуфабрикати и готови валачнички производи | ЛБ | ГДК | 3) револвер | ЛБ | ДК | |
| | 5) Машини за калибрирање | ЛБ | ГДК | 4) автоматски, со едно вретено, копирани и со програмско управување | ЛБ | ДК | |
| | 6) Валјаци за станови | ЛБ | ГДК | 5) други | ЛБ | ДК | |
| | 7) Друго | ЛБ | ГДК | б) дупчалки: | | | |
| | 8) Делови | ЛБ | ГДК | 1) вертикални (за на маса и столбни) | ЛБ | ДК | |
| 84.45 | Машини-алатки за обработка на метали и метални карбиди, освен машините од тар. бр. 84.49 или 84.50: | | | 2) хоризонтални до 160 mm пречник на вратилото | ЛБ | ДК | |
| | 1) Машини за обработка со деформација: | | | 3) радијални | ЛБ | ДК | |
| | а) воздушни чекани, ковачки машини, машини за заковување и автомати за ковање: | | | 4) координатни, специјални и други: | | | |
| | | | | а) дупчалки за цилиндри | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) дупчалки други, хоризонтални | ЛБ | ДК | |
| | | | | в) други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | в) брусилки: | | | |
| | | | | 1) за кружна обработка, надворешна и внатрешна | ЛБ | ДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|-----|-------|--|----|-----|
| | 2) за рамно шлифување | ЛБ | ДК | | к) машини за лепење и полирање | ЛБ | ДК |
| | 3) без шилци | ЛБ | ДК | | л) други машини: | | |
| | 4) специјални | ЛБ | ДК | | 1) за изработка на завојници | ЛБ | ГДК |
| | 5) други: | | | | 2) за центрирање | ЛБ | ГДК |
| | а) брусилки, универзални и хоризонтални | ЛБ | ДК | | 3) за изработка на оски за работилници | ЛБ | ГДК |
| | б) брусилки, за работилници и запчаници | ЛБ | ГДК | | 4) за изработка и оспособување на алати | ЛБ | ГДК |
| | в) брусилки, за лежаи | ЛБ | ГДК | | 5) за изработка на рудести оски | ЛБ | ГДК |
| | г) брусилки, за цилиндри | ЛБ | ГДК | | 6) за обработка на жици (отсекување, плетење итн.) | ЛБ | ГДК |
| | г) острилки | ЛБ | ДК | | 7) за изработка на метали, други | ЛБ | ДК |
| | д) глодалки: | | | 84.46 | Машини-алатки за обработка на камен, на керамика, на бетон, на азбест-цемент и на слични минерални материји, или за обработка на стакло на ладно, освен машините од тар. бр. 84.49: | | |
| | 1) вертикални, хоризонтални и универзални: | | | | 1) Машини за обработка на камен, гатери и слични машини | ЛБ | ГДК |
| | а) универзални | ЛБ | ДК | | 2) Машини за мазнење камен | ЛБ | ГДК |
| | б) вертикални и хоризонтални | ЛБ | ДК | | 3) Машини за вибрирање бетон | ЛБ | ГДК |
| | 2) портални и со програмско управување: | | | | 4) Машини и уреди за обработка на бетон | ЛБ | ГДК |
| | а) глодалки портални | | | | 5) Друго: | | |
| | б) глодалки автоматски | ЛБ | ДК | | а) за лепење и сечење на неметали | ЛБ | ГДК |
| | 3) копирни, специјални и други | ЛБ | ДК | | б) за обработка на стакло | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) рендиња: | | | | в) за обработка на неметали (земја, камен и др.), други | ЛБ | ГДК |
| | 1) краткоодни и долгоодни: | | | | | | |
| | а) рендиња и шепинг-машини, долгоодни рендиња должина на одот над 3 метра | ЛБ | ДК | | | | |
| | б) рендиња и шепинг-машини, други | ЛБ | ГДК | 84.47 | Машини-алатки за обработка на дрво, на плута, на коска, на ебонит (тврд каучук), на тврди вештачки пластични материји или други тврди материји за резбарија, освен машините од тар. бр. 84.49: | | |
| | 2) вертикални, специјални и провлекувалки: | | | | 1) Преси за пресување на пластични материји: | | |
| | а) рендиња и шепинг-машини, долгоодни рендиња должина на одот над 3 метра | ЛБ | ДК | | а) обични | ЛБ | ГДК |
| | б) рендиња и шепинг-машини, други | ЛБ | ГДК | | б) со револвер-глави | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ДК | | 2) Машини за дупење | ЛБ | ГДК |
| | е) пили: | | | | 3) Машини за изработка на паркет | ЛБ | ГДК |
| | 1) лисци и лентести | ЛБ | ДК | | 4) Машини за стружење дрво | ЛБ | ГДК |
| | 2) циркуларни и специјални | ЛБ | ДК | | 5) Машини за високофреквентно лепење на дрво | ЛБ | ГДК |
| | ж) специјални машини за обработка со симнување на струганици | ЛБ | ДК | | 6) Машини за глодање на дрво | ЛБ | ГДК |
| | з) работни единици | ЛБ | ДК | | 7) Машини за брусеење дрво | ЛБ | ГДК |
| | с) лиснски машини | ЛБ | ДК | | 8) Пили за дрво: | | |
| | и) машини за изработка на озабени елементи | ЛБ | ГДК | | а) моторни | ЛБ | ГДК |
| | ј) специјални автомати | ЛБ | ДК | | б) електрични | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) циркуларни за дрво | ЛБ | ГДК |
| | | | | | г) лентести за трупци | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|----|-----|---|
| | д) лентести столарски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 9) Гатери за дрво | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 10) Други машини за механичка преработка на дрво: | | | | | | |
| | а) стругови и копир-машини за дрво | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) за чецување и ластовичина опашка, за дрво | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) за дрво, комбинирани | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) за индустријата на дрво, други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | д) за изработка на бочви | ЛБ | ГДК | | | | |
| | е) за изработка на коли | ЛБ | ГДК | | | | |
| | е) за производство на фурнир, шпер и панел плочи | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 11) Автоматски линии за преработка на дрво (трансфери и сл.) | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 12) Други машини: | | | | | | |
| | а) за заковување и спојници за дрво | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) за обработка на плута, на коски, на ебонит и на бакелит | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.48 | Делови и прибор наменети за употреба исклучително или главно за машините од тар. бр. 84.45 до 84.47, вклучувајќи и носачи на работни делови и на држачи за алати, глави за сечење навди, разделни глави и слични орудија што се монтираат на машини-алатки; држачи на алати за кој и да е тип алати или машини-алатки за рачна употреба: | | | | | | |
| | 1) Делови и прибор: | | | | | | |
| | а) машини за обработка на метали | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) машини за обработка на минерали | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) машини за обработка на дрво | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) машини за обработка на дрво, за замена | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | д) машини за обработка на плута | ЛБ | ГДК | | | | |
| | е) за обработка на пластични маси | ЛБ | ГДК | | | | |
| | е) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Држачи на алати за рачни справи од тар. бр. 82.04, 84.49 и 85.05 | ЛБ | ГДК | | | | |
| 84.49 | Алати за рачна употреба, пневматски и со вграден неелектричен мотор: | | | | | | |
| | 1) со пневматски погон: | | | | | | |
| | а) чакани | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) дупчалки | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) брусилки | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | г) алати рачни, други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Со хидрауличен погон | ЛБ | ГДК | | | | |
| | | | | 3) Друго: | | | |
| | | | | а) алати рачни, на моторен погон | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) друго | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Делови: | | | |
| | | | | а) пневматски алат | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 84.50 Апарати за гасно лемење, заварување, сечење и цементирање (темперување): | | | |
| | | | | 1) Апарати за метализација, обични | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) Апарати за заварување и лемење, обични: | | | |
| | | | | а) апарати за автогено заварување | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) Апарати за автоматско сечење или за сечење со пренос од цртеж | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Други апарати за сечење и заварување: | | | |
| | | | | а) за заварување | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) за сечење | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Апарати за површинско калење на запчаници | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 6) Други апарати | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 7) Делови | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 84.51 Машини за пишување, освен машини за пишување со вградени механизми за сметање; машини за пополнување чекови: | | | |
| | | | | 1) Машини за пишување, рачни: | | | |
| | | | | а) пишувачки машини, канцелариски, стандардни | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) пишувачки машини, портабл | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) Машини за пишување, електрични | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 3) Машини за пишување, специјалци | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Машини за разни пополнувања | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Други машини | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 84.52 Машини за сметање; сметководствени машини за пишување, регистар-каси, машини за франкирање на поштенски пратки, машини за издавање билети и слични машини што имат уреди за сметање: | | | |
| | | | | 1) Машини за сметање: | | | |
| | | | | а) рачни | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) електрични: | | | |
| | | | | 1) за сметање, електрични, со вграден механизам за сите операции | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) за сметање, електрични, други, т. е. за една до три сметковни операции | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|--|----|-----|
| | 2) Книговодствени машини: | | | | 6) Други машини: | | |
| | а) механички | ЛБ | ГДК | | а) машини за копирање, | | |
| | б) електрични | ЛБ | ГДК | | канцелариски | ЛБ | ГДК |
| | 3) Машини за регистрирање и за издавање билети | ЛБ | ГДК | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | 4) Машини за франкирање на поштенски пратки | ЛБ | ГДК | 84.55 | Делови и прибор (освен покривките, куферите за машини и сл.), што се исклучително или главно наменети за машините од тар. бр. 84.51 до 84.54: | | |
| | 5) Регистар-каси | ЛБ | ГДК | | 1) Делови за пишувачки машини | ЛБ | ГДК |
| | 6) Други | ЛБ | ГДК | | 2) Делови за канцелариски машини | ЛБ | ГДК |
| 84.53 | Машини за статистика, со систем на дупени картички (на пример, сортирки, сметачи и табелирки); сметководствени машини со систем сличен на системот на дупени картички; помошни машини за овие машини (на пример, дупчалки и машини за испитување): | | | | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) Машини за приготвување дупење, проверување, репродукција, средување инт.) | ЛБ | ГДК | 84.56 | Машини за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење, мелење и мешање земја, камен, руди и други минерални материји во цврста состојба (вклучувајќи и прав и маса-паста); машини за агломеризација, леене и обликување на цврсти минерални горива, на керамичка маса, на нестврднати цемента, на гипс и сл. и на други минерални производи во прав или во форма на маса; машини за изработка на леарски калапи од песок: | | |
| | 2) Машини за обработка (табелирки, сметачи и сл.) | ЛБ | ГДК | | 1) Машини и уреди, за изработка на електропорцелан | ЛБ | ГДК |
| | 3) Други: | | | | 2) Уреди и опрема, за приготвување и вградување бетон | ЛБ | ГДК |
| | а) електронски сметковни машини | ЛБ | ГДК | | 3) Уреди за сортирање, флотирање и брикетирање: | | |
| | б) електронски машини за автоматизација | ЛБ | ГДК | | а) уреди за сепарација на јаглен и руда | ЛБ | ГДК |
| | в) електронски машини со инфразраци | ЛБ | ГДК | | б) брикетарници со резервни делови | ЛБ | ГДК |
| | г) друго | ЛБ | ГДК | | в) уреди за флотација на руда | ЛБ | ГДК |
| 84.54 | Други канцелариски машини (на пример, машини за умножување хектографски и шаблонски, машини за адресирање, машини за сортирање на метални пари, машини за броење и завиткување на метални пари, апарати за острење моливи, за перфорирање и соединување): | | | | 4) Машини за обликување и калапење на градежни материјали (на керамички материјал, цемент, вар, гипс) | ЛБ | ГДК |
| | 1) Апарати за умножување и машини за адресирање: | | | | 5) Машини и уреди за производство на градежни материјали (дробилки, сита, перални, мешалки, сушилници, пречистувачи, жрвени мелници, дезинтегратори и пулверизатори): | | |
| | а) машини за умножување, хектографи | ЛБ | ГДК | | а) дробилки и мешалки, за бетон и камен | ЛБ | ГДК |
| | б) машини за адресирање | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | 2) Машини за сортирање, броење и завиткување на метални пари и апарати за наплатавање | ЛБ | ГДК | | 6) Машини за изработка на леарски калапи | | |
| | 3) Апарати и машини за следење процесот на производството | ЛБ | ГДК | | 7) Друго | ЛБ | ГДК |
| | 4) Машини и уреди за приготвување податоци за нумеричко програмирање | ЛБ | ГДК | | 8) Делови | ЛБ | ГДК |
| | 5) Други прости машини (за острење и соединување и сл.): | | | | | | |
| | а) за дупење хартија, канцелариска | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) за острење моливи, канцелариски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) за квасење марки, пливкови итн. | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) други | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
|-------|---|----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 84.57 | Машини за изработка и обработка на стакло (освен машини за обработка на стакло на ладно; машини за склопување на електрични сијалици, на електронски и слични ламби и цевки: 1) Машини за производство на рамно стакло 2) Машини за изработка на друго стакло: а) за изработка на шупливо стакло б) за изработка на балони за електрични сијалици в) друго 3) Машини за склопување на електрични, сијалици на радиоламби или цевки, на цевки за катодни зраци, итн. 4) Делови | ЛБ | ГДК | г) машини и справи за градење и одржување на железнички пруги д) машини и справи за изработка на изолирани спроводници ѓ) машини за хемиска обработка на дрво е) машини и уреди за амалгамација и цијанизација ж) хидромеханичка опрема без цевоводи з) кормиларски уреди с) трансфер-линии за бојосување и) мешалки за приготвување на пластични материји ј) механички справи за автоматско отворање и затворање на бродско грло к) друго: 1) машини за хемиската индустрија 2) машини за фармацевтската индустрија (за таблетирање, гранулирање и сл.) 3) машини за обработка на гума 4) машини за електроиндустријата 5) машини за изработка на текстилна јажарија 6) машини за синтезирање и чистење, метални механички барабани за декапирање и полирање 7) мешалки за прехранбената индустрија, машини за валање и перење на лој — за приготвување маргарин 8) преси за индустријата на масло, маст сапун 9) преси за изработка на дрвни плочи, машини за импрегнација на дрво 10) одделни делови и прибор за преси за изработка на дрвни плочи и на машини за импрегнација на дрво, за замена на дотраени делови 11) преси за преработка на гума, на пластични маси, за изработка на грамофонски плочи 12) машини за изработка на јажарија и плетарија | ЛБ | ГДК | ЛБ | ГДК | ЛБ | ГДК |
| 84.58 | Машини-автомати за продажба на марки, цигари, чоколада и прехранбени производи, чие функционирање не е засновано врз коцка или игра на среќа: 1) Автомати за продажба на цигари и чоколада: а) за продажба на цигари б) за продажба на чоколада 2) Автомати за продажба на поштенски марки 3) Автомати за продажба на топли или ладни напивки 4) Други автоматски машини за продажба на погрешни стоки: а) автомати за продажба на слатки б) друго 5) Друго: а) автомати за продажба на билети персонски и сл. б) автомати за продажба на други стоки 6) Делови | ЛБ | ГДК | ЛБ | ГДК | ЛБ | ГДК | ЛБ | ГДК | |
| 84.59 | Машини и механички справи (освен оние исклучително или главно за употреба како делови од други машини и апарати), што не спаѓаат во ниеден тарифен број од оваа глава: 1) Нуклеарни реактори 2) Друго: а) машини и справи за изработка и одржување на бетонски и асфалтни коловози б) машини и справи за тутуновата индустрија в) специјални справи за транспорт и пакување на градежни материјали (на керамида, тула, керамида, цемент, вар, гипс) | ЛБ | ГДК | ЛБ | ГДК | ЛБ | ГДК | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-----|
| | 13) машини за изработка на жичени плетива и јажиња | ЛБ | ГДК | | б) арматури санитарни, од обоени метали | ЛБ | ГДК |
| | 14) други машини неелектрични | ЛБ | ГДК | | в) арматури други, од обоени метали | ЛБ | ГДК |
| 3) | Делови: | | | | г) друго | ЛБ | ГДК |
| | а) за машини од точката 1 | ЛБ | ГДК | 3) | Делови | ЛБ | ГДК |
| | б) одделни делови и прибор за преси за изработка на дрвени плочи и на машини за импрегнација на дрво, за замена на дотраени делови | ЛБ | ЛБ | 84.62 | Топчести, валчести и игличести тркални лежаи: | | |
| | в) други | ЛБ | ГДК | | 1) Топчести | ЛБ | РК |
| 84.60 | Леарски кутии за леарници на метали; калапи за леење метали (освен калапи од типот за инготи), за метални карбиди, за стакло, за минерални материи (на пример: керамичка маса, бетон или цемент) или за каучук или вештачки пластични материи: | | | | 2) Валчести | ЛБ | РК |
| | 1) Калапи за центрифугално леење: | | | | 3) Игличести | ЛБ | РК |
| | а) за одливки на метали | ЛБ | ГДК | | 4) Делови | ЛБ | ГДК |
| | б) за одливки на стакло и на керамика | ЛБ | ГДК | 84.63 | Трансмисиони оски, лактовидни лостови, кукишта за лежаи, лежаи за рамни оски, запчаници и склопови на запчаници (вклучувајќи и фрикциони запчаници и механички кутии и други склопови за менување на брзината), замавници, преносници и блокови преносници, квачила и осни споеви — зглобови: | | |
| | в) за одливки на цемент, на бетон и на азбестен цемент | ЛБ | ГДК | | 1) Склопови на запчасти тркала и други склопови за менување на брзината | ЛБ | ГДК |
| | г) за одливки за изработка на обувки од пластични маси или од каучук | ЛБ | ЛБ | | 2) Чекрци и блокови за чекрци | ЛБ | ГДК |
| | д) за одливки на пластични маси | ЛБ | ГДК | | 3) Друго: | | |
| | е) друго | ЛБ | ГДК | | а) оски, запчаници, замавници и квачила | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго: | | | | б) лежајни блокови и кукишта, и со вградени тркални лежаи | ЛБ | ГДК |
| | а) за одливки на метали | ЛБ | ГДК | | в) лизгави лежаи | ЛБ | ГДК |
| | б) за одливки на стакло и керамика | ЛБ | ГДК | | г) друго | ЛБ | ГДК |
| | в) за одливки на цемент, бетон и азбестен цемент | ЛБ | ГДК | | 4) Оски за пренос на сила | ЛБ | ГДК |
| | г) за одливки за изработка на обувки од пластични маси или од каучук | ЛБ | ЛБ | | 5) Делови | ЛБ | ГДК |
| | д) за одливки на пластични маси | ЛБ | ГДК | 84.64 | Затиначи и слични спојници од метални листови, комбинирани со други материјали (на пример, азбест, филц или картон) или од метални фолии; сетови или асортимани на затиначи и слични спојници, изработени од различен материјал, за машини, за цевоводи, за цевки и слично во Кесичиња, во завои или во слични пакувања: | | |
| | е) друго | ЛБ | ГДК | | 1) Затиначи метало-пластични и асортимани на затиначи | ЛБ | ГДК |
| 84.61 | Славини, вентили и слични уреди, за цевоводи, за котли, за резервоари, за каци и слично, вклучувајќи и вентили за намалување на притисокот и термостатички контролирани вентили: | | | | 2) Друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) автоматски: | | | 84.65 | Делови од машини што не содржат електрични приклучоци, изолациони делови, калемии, контакти или други електрични карактеристики, и кои не спаѓаат во кој и да е друг тарифен број од оваа глава: | | |
| | а) вентили и славини (арматури за течност), од железо и од челик | ЛБ | ГДК | | 1) Бродски пропелери | ЛБ | ГДК |
| | б) арматури санитарни, од обоени метали | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) арматури други, од обоени метали | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Други: | | | | | | |
| | а) вентили и славини (арматури за течност), од железо и од челик | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|--|-----|-----|
| | 2) Рамови и постаменти за машини | ЛБ | ГДК | | 1) генератори електрични со сила над 1000 kW односно kWA | ЛБ | ГДК |
| | 3) Други делови | ЛБ | ГДК | | 2) мотори електрични, со ефект над 1000 kW односно kWA | ЛБ | ГДК |
| | Глава 35 — Електрични машини и опрема; вивни делови | | | | 3) генератори за електрично осветление на вагони | ЛБ | ГДК |
| 85.01 | Електрични генератори, мотори, претвораачи-конвертори (ротациони или статички), трансформатори, исправачи и исправачки апарати, индуктори: | | | | 4) турбо-агрегати со сила до 10.000 kW | ЛБ | ГДК |
| | 1) Генератори, мотори и претвораачи-конвертори: | | | | 5) турбо-агрегати со сила над 10.000 kW до 40.000 kW | ЛБ | ГДК |
| | а) генератори и мотори: | | | | 6) турбо-агрегати со сила над 40.000 kW | ЛБ | ГДК |
| | 1) мотори за горилници | ЛБ | ГДК | | 7) агрегати со бензински или дизел-мотор | ЛБ | ГДК |
| | 2) други: | | | | 8) друго | ЛБ | ГДК |
| | аа) со тежина до 5 kg заклучно по парче: | | | б) претвораачи-конвертори: | | | |
| | 1) електрични мали мотори до 50 W | ЛБ | ГДК | 1) ротациони: | | | |
| | 2) електрични мотори, генератори со сила до 10 kWA | ЛБ | ГДК | а) со сила до 10 kW | ЛБ | ГДК | |
| | бб) со тежина над 5 kg до 100 kg по парче: | | | б) со сила над 10 до 1000 kW односно kWA | ЛБ | ГДК | |
| | 1) електрични мотори, генератори со сила до 10 kWA | ЛБ | ГДК | в) други | ЛБ | ГДК | |
| | 2) електрични мотори, генератори со сила над 10 до 1000 kWA | ЛБ | ГДК | 2) Трансформатори: | | | |
| | вв) со тежина над 100 kg до 1000 kg по парче: | | | а) мерни: | | | |
| | 1) електрични мотори, генератори со сила над 10 до 1000 kW односно kWA | ЛБ | ГДК | 1) до 10 kg тежина заклучно по парче | ЛБ | ГДК | |
| | 2) генератори електрични со сила над 1000 kW односно kWA | ЛБ | ГДК | 2) над 10 kg по парче | ЛБ | ГДК | |
| | 3) мотори електрични, со ефект над 1000 kW односно kWA | ЛБ | ГДК | б) други: | | | |
| | 4) генератори за електрично осветление на вагони | ЛБ | ГДК | 1) до 1 kg тежина заклучно по парче: | | | |
| | гг) над 1000 kg тежина по парче: | | | а) трансформатори мали, еднофазни од 1 kWA и трофазни до 1,5 kWA | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) трансформатори за телефонија и телеграфија | ЛБ | ГДК | |
| | | | | в) радио-трансформатори | ЛБ | ГДК | |
| | | | | г) други | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 2) од 1 до 100 kg заклучно по парче: | | | |
| | | | | а) трансформатори мали, еднофазни од 1 kWA и трофазни до 1,5 kWA | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) трансформатори за заварување | ЛБ | ГДК | |
| | | | | в) трансформатори за телефонија и телеграфија | ЛБ | ГДК | |
| | | | | г) радио-трансформатори | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | д) трансформатори со сила до 1600 kWA | ЛБ | ГДК | | стегачки направи и слични држачи при работата; електромагнетски квачила и куплунзи, електромагнетски кочници; електромагнетски глави за дигање: | | |
| | ф) други | ЛБ | ГДК | | 1) Електромагнети: | | |
| 3) | над 100 kg до 1000 kg заклучно по парче: | | | | а) магнети (освен за автомобили) | ЛБ | ГДК |
| | а) трансформатори со сила до 1600 kWA | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | б) трансформатори со сила над 1600 kWA до 10.000 kWA | ЛБ | ГДК | | 2) Перманентни магнети: | | |
| | в) трансформатори со сила над 10.000 kWA до 20.000 kWA | ЛБ | ГДК | | а) магнети (освен за автомобили) | ЛБ | ГДК |
| | г) трансформатори со сила над 20.000 kWA | ЛБ | ДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | д) друго | ЛБ | ГДК | | 3) електромагнетски кочници: | | |
| 4) | над 1000 kg по парче: | | | | а) за автомобили | ЛБ | ГДК |
| | а) трансформатори со сила до 1600 kWA | ЛБ | ГДК | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | б) трансформатори со сила над 1600 kWA до 10.000 kWA | ЛБ | ГДК | | 4) Електромагнетски квачила и куплунзи | ЛБ | ГДК |
| | в) трансформатори со сила над 10.000 kWA до 20.000 kWA | ЛБ | ГДК | | 5) Електромагнетски глави за дигање | ЛБ | ГДК |
| | г) трансформатори со сила над 20.000 kWA | ЛБ | ДК | | 6) Друго | ЛБ | ГДК |
| | д) друго | ЛБ | ГДК | | 7) Делови | ЛБ | ГДК |
| 3) | Исправачи и исправачки апарати: | | | 85.03 | Примарни ќелии и примарни батерии: | | |
| | а) на живина пара | ЛБ | ГДК | | 1) Суви елементи за електрични џебни ламби | ЛБ | РК |
| | б) контактни | ЛБ | ГДК | | 2) Друго: | | |
| | в) механички, други | ЛБ | ГДК | | а) елементи и ќелии за електрични примарни батерии (лекланше и воздушно-деполаризациони) | ЛБ | РК |
| | г) за полнење акумулатори | ЛБ | ГДК | | б) елементи и ќелии за електрични примарни алкални батерии (жива-цинк, сребро-цинк) | ЛБ | ГДК |
| | д) исправачки елементи (селенски, силициумски и други) | ЛБ | ГДК | | в) електрични примарни батерии (лекланше и воздушно-деполаризациони) | ЛБ | РК |
| | е) исправачки други | ЛБ | ГДК | | г) електрични примарни алкални батерии (жива-цинк, сребро-цинк) | ЛБ | ГДК |
| | д) друго | ЛБ | ГДК | | д) друго | ЛБ | ГДК |
| 4) | Друго: | | | 85.04 | Електрични акумулатори: | | |
| | а) индукциони задушувачи | ЛБ | ГДК | | 1) Оловни акумулатори (киселински): | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | а) автомобилски | ЛБ | ГДК |
| | в) Делови: | | | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | а) за генератори и мотори | ЛБ | ГДК | | 2) Челични акумулатори (алкални) | ЛБ | ГДК |
| | б) за трансформатори | ЛБ | ГДК | | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| | в) за електрични исправачи | ЛБ | ГДК | | 4) Делови: | | |
| | г) други | ЛБ | ГДК | | а) плочи за оловни акумулатори | ЛБ | ГДК |
| 85.02 | Електомагнети; перманентни магнети и предмети од специјални материјали за перманентни магнети кои се полупроизводи (blanks) за такви магнети; електромагнетни и перманентни магнетски футери, спојници, | | | | б) плочи за акумулатори алкални и други | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) садови за акумулатори, од тврда гума или од пластична маса | ЛБ | ГДК |
| | | | | | г) садови за акумулатори, од стакло | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|--|----|-----|
| | д) садови аз акумулатори, од друг материјал | ЛБ | ГДК | 3) Индукциони калема | | ЛБ | ГДК |
| | ф) друго | ЛБ | ГДК | 4) Свеќички | | ЛБ | ГДК |
| 85.05 | Рачни алати со вграден електричен мотор: | | | 5) Магнетни замавници | | ЛБ | ГДК |
| | 1) За дупење | ЛБ | ГДК | 6) Разводници | | ЛБ | ГДК |
| | 2) За рамнење, димензионирање или површинска обработка | ЛБ | ГДК | 7) Грејачки елементи | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Кружни и верижни пили | ЛБ | ГДК | 8) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Бетонски вибратори | ЛБ | ГДК | 9) Делови | | ЛБ | ГДК |
| | 5) Друго: | | | 85.09 | Електрична опрема за осветление и сигнализација, електрични бришачи за стакла, апарати за спречување на смрзнување и замаглување, за велосипеди и за моторни возила: | | |
| | а) глодалки и пили рачни, други | ЛБ | ГДК | 1) Бришачи за стакла, апарати за спречување на замрзнување и замаглување, за моторни возила | | ЛБ | ГДК |
| | б) електричен рачен алат и прибор, други | ЛБ | ГДК | 2) Електрични апарати за осветление и сигнализација на моторни возила: | | | |
| 85.06 | Електро механички апарати за домаќинство, со вграден електричен мотор: | | | а) електричен прибор за осветление на моторни возила | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Правосмукалки | ЛБ | ГДК | б) електрични уреди за сигнализација на моторни возила | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Апарати за мазнење и чистење подоци | ЛБ | ГДК | 3) Електрични апарати за сите намени, за велосипеди и мопеди | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Вентилатори | ЛБ | ГДК | 4) Делови | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Апарати за млење и мешање на прехранбени продукти: | | | 85.10 | Електрични преносни светилки (ламби), батериски и магнетски, освен ламбите од тар. бр. 85.09: | | |
| | а) мелници за кафе, куќни, електрични | ЛБ | ГДК | 1) Џебни електрични ламби | | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | 2) Електрични ламби со акумулатор и со сопствено полнење | | ЛБ | ЛБ |
| | 5) Друго: | | | 3) Рударски и слични ламби, со акумулатор | | ЛБ | ЛБ |
| | а) машини за сечење на месо, сланина, леб итн. | ЛБ | ГДК | 4) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | б) машини за цедење на овошни сокови | ЛБ | ГДК | 5) Делови | | ЛБ | ГДК |
| | в) електрични куќни апарати и прибор, други | ЛБ | ГДК | 85.11 | Индустриски и лабораториски електрични печки, рерни и индукциона и диелектрична опрема за греење; електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување, и слични електрични машини и апарати за сечење: | | |
| 85.07 | Електрични апарати за бричење и стрижење, со вграден електричен мотор: | | | 1) Индустриски и лабораториски печки и рерни: | | | |
| | 1) За бричење | ЛБ | ГДК | а) печки греани со отпор (отпорни): | | | |
| | 2) За стрижење | ЛБ | ГДК | 1) за калење, електрични | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Делови | ЛБ | ГДК | 2) за жарење, електрични | | ЛБ | ГДК |
| 85.08 | Електрична опрема за задвижување и палење на мотори со внатрешно согорување (вклучувајќи и магнети за палење, динамо-магнети, калема за палење, мали стартер-мотори, свеќички за палење и усвитување); динама и прекинувачи што се употребуваат со овие мотори: | | | 3) електротермички, за индустријата и за наетството | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Стартери за мотори и динама: | | | 4) друго | | ЛБ | ГДК |
| | а) стартери | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) динама | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Магнети за палење: | | | | | | |
| | а) динамо-магнети | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|--|---|----|-----|
| | б) индукциони: | | | | в) друго: | | |
| | 1) за калење, електрични | ЛБ | ГДК | 1) греалки за простории | | ЛБ | ГДК |
| | 2) за жарење, електрични | ЛБ | ГДК | 2) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 3) електротермички, за индустријата и занаетчиството | ЛБ | ГДК | 3) Шпорети индустриски, скари индустриски, пржалки индустриски и слично, со комбиниран електричен и друг мотор | | ЛБ | ГДК |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | 4) Електрични апарати за сушење коса (без хауба) | | ЛБ | ГДК |
| | в) лачни: | | | 5) Електрични решоа, шпорети, скари, пржалки и сл. за домаќинство: | | | |
| | 1) за калење, електрични | ЛБ | ГДК | а) шпорети електрични | | ЛБ | ГДК |
| | 2) за жарење, електрични | ЛБ | ГДК | б) решоа за домаќинство | | ЛБ | ГДК |
| | 3) електротермички, за индустријата и занаетчиството | ЛБ | ГДК | в) електрични лонци и слично | | ЛБ | ГДК |
| | 4) други | ЛБ | ГДК | г) електротермички прибор за домаќинство, друг | | ЛБ | ГДК |
| | г) други: | | | д) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 1) за калење, електрични | ЛБ | ГДК | 6) Електрични пегли за маझेње: | | | |
| | 2) за жарење, електрични | ЛБ | ГДК | а) за потребите на домаќинство | | ЛБ | ГДК |
| | 3) електротермички, за индустријата и занаетчиството | ЛБ | ГДК | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | 4) инфрацрвени печки, за индустријата и занаетчиството | ЛБ | ГДК | 7) Апарати за сончање со инфрацрвени и слични зраци | | ЛБ | ГДК |
| | 5) друго | ЛБ | ГДК | 8) Апарати за сушење раце | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Индукциона и диелектрична грејна опрема | ЛБ | ГДК | 9) Друго: | | | |
| | 3) Електрични машини и апарати за заварување, летување и спојување | ЛБ | ГДК | а) апарати електрични за нега на тело и коса, други | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | б) електротермички прибор за домаќинство, друг | | ЛБ | ГДК |
| | 5) Делови | ЛБ | ГДК | в) друго | | ЛБ | ГДК |
| 85.12 | Проточни грејачи на води или грејачи на вода во резервоари и потопувачки грејачи, електрични апарати за греење на почва и електрични апарати-греалки за греење на простории; електрични апарати за уредување на коса (за сушење, за ондулирање и слично); електрични пегли; електротермички уреди за домаќинство; електрични грејни отпорници, освен оние од јаглен (тар бр. 85.24): | | | 10) Делови | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Електрични проточни грејачи, грејачи со резервоар и потопувачки грејачи: | | | 85.13 | Електрични апарати за жицна телефонија и телеграфија (вклучувајќи и апарати за за телекомуникација по пат на преносен фреквентен систем): | | |
| | а) за потребите на домаќинство | ЛБ | ГДК | 1) Телефонски централи: | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | а) индукторски, и уреди за најавување и испитување | | ЛБ | Д |
| | 2) Електрични грејни апарати за простории, за подови и за транспортни средства: | | | б) автоматски телефонски централи од други системи, освен системот „чекор по чекор“ | | ЛБ | Д |
| | а) за потребите на домаќинство | ЛБ | ГДК | в) други автоматски телефонски централи | | ЛБ | Д |
| | б) за транспортни средства: | | | 2) Телефонски апарати: | | | |
| | 1) електрични уреди за греење на железнички коли | ЛБ | ГДК | а) индукторски SV и слични | | ЛБ | ГДК |
| | 2) електрични грејачи за автомобили | ЛБ | ГДК | б) автоматски телефонски апарати и регистрирачки телефонски апарати | | ЛБ | ГДК |
| | 3) друго | ЛБ | ГДК | 3) Телеграфски апарати и уреди, рачни | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 4) Високофреквентни телефонски уреди | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|------------|---|----|-----|
| | 5) Автоматски телеграфски центри — меѓумесни и автоматски центри во железничката сигнализација | ЛБ | Д | | 2) за превозни средства од сите видови | ЛБ | ГДК |
| | 6) Телепринтери и слични електрични апарати | ЛБ | ГДК | | 3) други: | | |
| | 7) Други телеграфски апарати: | | | | а) радио-грамофони | ЛБ | ГДК |
| | а) автоматски телеграфски центри, други | ЛБ | Д | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | в) делови за радио-приемници | ЛБ | ГДК |
| | 8) Високофреквентни уреди | ЛБ | ГДК | 3) Друго: | | | |
| | 9) Телефонски уреди УКБ до 1000 врска | ЛБ | Д | | а) предаватели и приемници, за врска (бродски, специјални) | ЛБ | ГДК |
| | 10) Телефонски уреди на УКБ над 1000 врска | ЛБ | Д | | б) авионски радар и радиостаници за врска со авиони: | | |
| | 11) Друго | ЛБ | ГДК | | 1) радар | ЛБ | ГДК |
| | 12) Делови | ЛБ | ГДК | | 2) радиостаници | ЛБ | ГДК |
| 85.14 | Микрофони и постаменти за нив; звучници; аудио-фреквентни електрични појачала: | | | | в) бродски радар | ЛБ | ГДК |
| | 1) Звучници | ЛБ | ГДК | | г) радиогониометриски станици и комплетни уреди за радиолокација во сообраќајот (земски радар и сл. VOR-ови, маркери) | ЛБ | ГДК |
| | 2) Микрофони | ЛБ | ГДК | | д) радио-телефонски приемници и предаватели | ЛБ | ГДК |
| | 3) Држачи на микрофони и слични носачи | ЛБ | ГДК | | е) апарати и уреди за пренос на слики и фиксимили | ЛБ | ГДК |
| | 4) Појачала — нискофреквентни | ЛБ | ГДК | | е) еурофони (апарати за зголемување на телевизиски слики) | ЛБ | ГДК |
| | 5) Друго | ЛБ | ГДК | | ж) друго: | | |
| | 6) Делови | ЛБ | ГДК | | 1) телевизиски емисионни уреди | ЛБ | ГДК |
| 85.15 | Радио-телеграфски и радио-телефонски преносни и приемни апарати; радиоемисионни и телевизиски преносни и приемни апарати (вклучувајќи ги и оние со вградени грамофони) и телевизиски камери; помошни апарати за радио-навигацијата, радар и радио-контролни апарати за далнина: | | | | 2) апарати за далнинска навигација и за далнинско диригирање | ЛБ | ГДК |
| | 1) Телевизиски приемници, комбиновани или не со грамофон или радио: | | | | 3) радар-апарати други и телевизиски индустриски апарати | ЛБ | ГДК |
| | а) приемници: | | | | 4) друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) телевизиски приемници | ЛБ | ГДК | 4) Делови: | | | |
| | 2) телевизиски приемници, со радио или со грамофонски уреди | ЛБ | ГДК | | а) кутии за радиоапарати, дрвени | ЛБ | ЛБ |
| | б) антени и делови за антени | ЛБ | ГДК | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | в) делови за приемници | ЛБ | ГДК | 85.16 | Електрична опрема за контрола на сообраќајот на железниците, друмовите и внатрешните водни патишта, и опрема што се употребуваат за слични цели во пристанишните инсталации и на аеродромите: | | |
| | 2) Радио-приемници, комбиновани или не, со грамофон: | | | | 1) Сигнални и сигурносни уреди: | | |
| | а) транзисторски: | | | | а) во железничкиот сообраќај | ЛБ | ГДК |
| | 1) носечки (портабл) | ЛБ | ГДК | | б) во друмскиот сообраќај | ЛБ | ГДК |
| | 2) за превозни средства од сите видови | ЛБ | ГДК | | в) во пловидбениот сообраќај | ЛБ | ГДК |
| | 3) други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) други: | | | | | | |
| | 1) носечки (портабл) | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|---|--|-----|-----|
| | г) во воздушниот сообраќај | ЛБ | ГДК | | в) кондензатори за јака струја, други | ЛБ | ГДК |
| | д) во рудниците | ЛБ | ГДК | | г) други | ЛБ | ГДК |
| | 2) Електрични-електронски апарати за контрола на сигурноста и командување во сообраќајот: | | | 2) Друго: | | | |
| | а) во железничкиот сообраќај | ЛБ | ГДК | а) кондензатори за телеграфија, за телефонија, за висока фреквенција и за мерење | ЛБ | ГДК | |
| | б) во друмскиот сообраќај | ЛБ | ГДК | б) кондензатори за корекција на факторот сила | ЛБ | ГДК | |
| | в) во пловидбениот сообраќај | ЛБ | ГДК | в) кондензатори за јака струја, други | ЛБ | ГДК | |
| | г) во воздушниот сообраќај | ЛБ | ГДК | г) други | ЛБ | ГДК | |
| | д) во рудниците | ЛБ | ГДК | 3) Делови | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 85 17 | Електрични апарати за звучна и визуелна сигнализација (свона, сирени, покажувачки табли, алармни апарати за заштита од кражба и од пожар), освен оние од тар. бр. 85 09 или 85.16: | | | 85 19 | Електрични апарати за вклучување и исклучување на електрични струјни кола; за заштита на електрични кола и за изработка на споеви за или во електрични струјни кола (на пример: прекинувачи, релеи, осигурувачи, одводници на пренапон, натикачи, фасузи, приклучоци, приклучни ленти, приклучни кутии); отпорници константни или пригодувачки (вклучувајќи ги и потенциометрите), освен грејните отпорници; разводни табли (освен телефонски разводни табли) и контролни табли: | | |
| | 1) За звучна сигнализација: | | | 1) Автоматски регулатори на напонот и струјата | ЛБ | ГДК | |
| | а) сигнални електрични уреди за авиони и бродови | ЛБ | ГДК | 2) Стандардни елемент-блокови составени од отпорници, кондензатори, транзистори, за изработка на автоматски, регулациони и слични уреди | ЛБ | ГДК | |
| | б) електрични свонца и уреди против провали и за објавување пожар | ЛБ | ЛБ | 3) Модулни елементи на електрониката | ЛБ | ГДК | |
| | в) парлофони и други електрични брави | ЛБ | ГДК | 4) Расклопни апарати, од низок и висок напон | ЛБ | ГДК | |
| | г) сигнални звучни уреди, други | ЛБ | ГДК | 5) Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.): | | | |
| | 2) За визуелна сигнализација: | | | а) разводни и командни отворени плочи и пултови | ЛБ | ГДК | |
| | а) сигнални електрични уреди, за авиони и бродови | ЛБ | ГДК | б) разводни батерии и други оклопени разводни уреди | ЛБ | ГДК | |
| | б) уреди против провали и за објавување пожар | ЛБ | ГДК | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| | в) сигнални визуелни уреди, други | ЛБ | ГДК | 6) Заштитни уреди за постројки од висок и низок напон (осигурувачи, одводници на пренапонот, релеи, прекинувачи и др.): | | | |
| | 3) За комбинирана, звучно-визуелна сигнализација: | | | а) прекинувачи високонапонски (1KV и повеќе) | ЛБ | ГДК | |
| | а) сигнални електрични уреди за авиони и бродови | ЛБ | ГДК | б) осигуруваче на подножјето, контакти и влошки | ЛБ | ГДК | |
| | б) електрични свонца и уреди против провали и за објавување пожар | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) сигнални звучни и визуелни уреди, други | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 85.18 | Електрични кондензатори, константни или пригодливи: | | | | | | |
| | 1) Константни (постојани): | | | | | | |
| | а) кондензатори за телеграфија, за телефонија, за висока фреквенција и за мерење | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) кондензатори за корекција на факторот сила | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|----|-----|--|---|-----|------|
| | в) заштита на електричен уред од висок и низок напон | ЛБ | ГДК | | 3) друго: | | |
| | г) прекинувачи високонапонски и утикачи со рачен погон | ЛБ | ГДК | | а) сијалици за напон до 20 V | ЛБ | ГДК |
| | д) прекинувачи нисконапонски, автоматски до 750 волти | ЛБ | ГДК | | б) сијалици за напон над 20 V | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) релеи за мерење | ЛБ | ГДК | | в) сијалици за медицински апарати и инструменти | ЛБ | ЛБ** |
| | е) релеи, други | ЛБ | ГДК | | г) фото-блиц цевки и сијалици | ЛБ | ГДК |
| | ж) друго | ЛБ | ГДК | | б) на празнење | ЛБ | ГДК |
| 7) Прибори за електрични машини: | | | | | в) со гасно полнење | ЛБ | ГДК |
| а) разни задвижувачи и механички прибори и сл. | | ЛБ | ГДК | | г) сијалици за сите проекциони апарати и рефлекторски сијалици над 1 kW | ЛБ | ГДК |
| б) регулатори на брзината, обртите и други | | ЛБ | ГДК | | д) ултравиолетови и инфрацрвени сијалици | ЛБ | ГДК |
| 8) Сервомеханизми, селсини и слични уреди, вклучувајќи и електронски уреди со слични намени | | ЛБ | ГДК | | ѓ) друго: | | |
| 9) Отпорници, променливи и со постојана вредност: | | | | | 1) лачни светилки | ЛБ | ГДК |
| а) индустриски за вградување: | | | | | 2) други | ЛБ | ГДК |
| 1) отпорници за јака струја | | ЛБ | ГДК | 2) Спирали за сијалици | | ЛБ | ЛБ |
| 2) отпорници за телефонија, за висока фреквенција и за мерење | | ЛБ | ГДК | 3) Грла за сијалици | | ЛБ | ГДК |
| 3) реостати за задвижување или за контрола на електричните мотори | | ЛБ | ГДК | 4) Подножја за сијалици од сите видови и за флуоресцентни цевки | | ЛБ | ГДК |
| 4) други | | ЛБ | ГДК | 5) Арматури и прибор за флуоресцентно и живино осветление | | ЛБ | ГДК |
| б) лабораториски, мерни: | | | | 6) Друго: | | | |
| 1) отпорници за јака струја: | | ЛБ | ГДК | а) електроди за сијалици | ЛБ | ЛБ | |
| 2) отпорници за телефонија, за висока фреквенција и за мерење | | ЛБ | ГДК | б) делови од сијалици (освен стаклени), други: | | | |
| 3) реостати за задвижување или за контрола на електричните мотори | | ЛБ | ГДК | 1) од молибден | ЛБ | ЛБ | |
| 4) други | | ЛБ | ГДК | 2) други | ЛБ | ГДК | |
| 10) Друго: | | | | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| а) овесни материјали за водови | | ЛБ | ЛБ | 85 21 Термојонски, ладнокатодни и фотокатодни ламби и цевки (вклучувајќи ги и ламбите и цевките полнети со пара или гас, цевките за катодни зраци, цевките за телевизиски камери и ламбите и цевките исправачки со живин лак); фото-Келии: монтирани транзистори и слични монтирани уреди со вградени полупроводници; монтирани пиезо-електрични кристали: | | | |
| б) релси за телефонија | | ЛБ | ГДК | 1) Ламби и цевки: | | | |
| в) спојници за кабли | | ЛБ | ЛБ | а) електронски емисиони цевки | ЛБ | ГДК | |
| г) друго | | ЛБ | ГДК | б) електронски приемни цевки | ЛБ | ГДК | |
| 11) Делови: | | | | в) катодни цевки за телевизори | ЛБ | ГДК | |
| а) на разводни уреди | | ЛБ | ГДК | г) катодни цевки, други | ЛБ | ГДК | |
| б) други | | ЛБ | ГДК | д) цевки исправачки | ЛБ | ГДК | |
| 85 20 Електрични сијалици со влакна и електрични сијалици со празнење (вклучувајќи и инфрацрвени и ултравиолетови сијалици); лачни ламби; фотографски флеш-сијалици со електрично палење: | | | | е) електронски цевки, други | ЛБ | ГДК | |
| 1) Сијалици: | | | | ф) електронски цевки, други | ЛБ | ГДК | |
| а) со влакно: | | | | 2) Фото-Келии | ЛБ | ГДК | |
| 1) сијалици за моторни возила | | ЛБ | ГДК | 3) Полупроводнички елементи (диоди, транзистори), кристали: | | | |
| 2) сијалици од мали големини | | ЛБ | ГДК | а) диоди и фото-диоди | ЛБ | ГДК | |
| | | | | б) транзистори | ЛБ | ГДК | |
| | | | | в) пиезо-електрични кристали упасувани | ЛБ | ГДК | |
| | | | | г) друго | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|--|----|-----|
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | | 2) Електрооди за сигнализација | ЛБ | РК |
| | 5) Делови: | | | | 3) Графитни четкици и други лизгави контакти | ЛБ | ГДК |
| | а) од молибден | ЛБ | ЛБ | | 4) Графитни електрооди, па и во блокови: | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | а) катодни блокови за електролиза на алуминиум | ЛБ | ЛБ |
| 85.22 | Електрична стока и апарати (освен оние подобни за употреба исклучиво или главно како делови на други машини или апарати), кои не спаѓаат во некој друг тарифен број на оваа глава: | | | | б) електрооди за електрични печки и за електролиза | ЛБ | РК |
| | 1) Забрзувачи (акцелератори) на честници набиени со електрична енергија | ЛБ | ГДК | | в) отпорници огноотпорни, од јаглен или од графит | ЛБ | ЛБ |
| | 2) Друго: | | | | 5) Графитни стапчиња за батерии | ЛБ | ЛБ |
| | а) електрични апарати за палење мини во рударството | ЛБ | ГДК | | 6) Електрооди за лачни ламби | ЛБ | ЛБ |
| | б) мински детектори | ЛБ | ГДК | | 7) Друго: | | |
| | в) друго: | | | | а) електротехнички производи од јаглен или од графит, други | ЛБ | ЛБ |
| | 1) детектори за метални предмети | ЛБ | ГДК | | б) антрацитни и аморфни маси уобличени | ЛБ | РК |
| | 2) синхронизатори за генератори или за разводни уреди | ЛБ | ГДК | | в) јаглени честници, јаглен за лачни ламби батерии итн. | ЛБ | ЛБ |
| | 3) генератори сигнални за висока фреквенција | ЛБ | ГДК | | г) друго | ЛБ | ЛБ |
| | 4) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Делови: | | | 85.25 | Изолатори од кој и да било материјал: | | |
| | а) за производите од точката 1 | ЛБ | ГДК | | 1) Од порцелан: | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | а) до 110 kV: | | |
| 85.23 | Изолирани електрични спроводници (вклучувајќи ги и емајлираните и анодизираниите), како: жица, кабли, прачки, ленти и слично (вклучувајќи ги и коаксијалните кабли), со или без приклучни делови: | | | | 1) изолатори керамички, без метални делови | ЛБ | РК |
| | 1) Кабелски гарнитури | ЛБ | ЛБ | | 2) изолатори кермички, со метални делови | ЛБ | РК |
| | 2) Кабли за пренос на снага: | | | | б) над 110 kV: | | |
| | а) за далноводи | ЛБ | ЛБ | | 1) изолатори керамички, без метални делови | ЛБ | РК |
| | б) за јака струја | ЛБ | ЛБ | | 2) изолатори кермички, со метални делови | ЛБ | РК |
| | в) за високофреквентна струја | ЛБ | ЛБ | | 2) Од тврд каучук | ЛБ | ГДК |
| | г) за слаба струја (освен за телефонија) | ЛБ | ЛБ | | 3) Од стакло | ЛБ | ГДК |
| | 3) За телекомуникација | ЛБ | ЛБ | | 4) Од пластични материи | ЛБ | ГДК |
| | 4) Коаксијални кабли: | | | | 5) Друго | ЛБ | ГДК |
| | а) за јака струја | ЛБ | ЛБ | 85.26 | Изолациони фитинзи за електрични машини, уреди или опрема, изработени во целина од изолационен материјал или со незначителни компоненти од метали вградени за време на леењето со цел за соединување, освен изолаторите од тар. бр. 85.25: | | |
| | б) за далноводи | ЛБ | ЛБ | | 1) Од керамички материјали | ЛБ | ГДК |
| | 5) Изолирани спроводници: | | | | 2) Од пластични материјали | ЛБ | ГДК |
| | а) инсталациона жица за јака струја | ЛБ | ЛБ | | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| | 6) Жица за намотки | ЛБ | ЛБ | 85.27 | Цевки за електрични спроводници и спојници за нив, од прости метали, обложени со изолациони материјали: | | |
| | 7) Друго | ЛБ | ЛБ | | | | |
| 85.24 | Јаглени четкици, јаглен за лачни ламби, јаглен за батерии, јаглени електрооди и други предмети од јаглен што се употребуваат за електрични цели: | | | | | | |
| | 1) Јаглени аморфни електрооди | ЛБ | РК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|--|---|----|-----|
| 1) Изолациони цевки од олово, и нивни спојни делови: | | | | б) за тесен колосек | | ЛБ | ГДК |
| а) електрични инсталациони цевки | | ЛБ | ГДК | в) за рудници | | ЛБ | ГДК |
| б) прибор за инсталациони метални цевки | | ЛБ | ГДК | 86.03 Други шински локомотиви: | | | |
| 2) Друго: | | | | 1) Дизел-електрични локомотиви | | ЛБ | Д |
| а) електрични инсталациони цевки | | ЛБ | ГДК | 2) Дизел-хидраулични и други дизел-локомотиви, освен оние од точката 1 | | ЛБ | Д |
| б) прибор за инсталациони метални цевки | | ЛБ | ГДК | 3) Дизел-механички локомотиви | | ЛБ | Д |
| 85.28 Електрични делови од машини и апарати, што не се споменати ниту опфатени во другите тарифни броеви на оваа глава | | ЛБ | ГДК | 4) Локомотиви со други извори на енергија, освен пара и компримиран воздух и локомотиви од точ. 1, 2 и 3: | | | |
| | | | | а) моторни за нормален колосек, други | | ЛБ | Д |
| | | | | б) моторни за тесен колосек | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) моторни за рудници | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 5) Други шински локомотиви: | | | |
| | | | | а) моторни за нормален колосек, други | | ЛБ | Д |
| | | | | б) моторни за тесен колосек | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) моторни за рудници | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 86.04 Моторни железнички и трамвајски вагони патнички, вагони за мебел и товарни вагони и моторни дресини: | | | |
| | | | | 1) Моторни возови, патнички | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 2) Шинобуси, патнички: | | | |
| | | | | а) железнички патнички коли со дизел-мотор (шинобуси) | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 3) Моторни вагони (железнички), патнички | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 4) Трамвајски моторни коли, патнички | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 5) Моторни товарни вагони | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 6) Моторни дресини: | | | |
| | | | | а) автомобили | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) камиони | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) друго | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 7) Друго: | | | |
| | | | | а) железнички моторни коли за одржување и поправки | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) трамвајски коли за поправки, електрични (со сопствен погон) | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) друго | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 86.05 Железнички и трамвајски патнички вагони и вагони за багаж, санитарски вагони, затворски вагони, вагони за испитување, поштенски вагони и други специјални железнички вагони: | | | |
| | | | | 1) Железнички вагони: | | | |
| | | | | а) патнички: | | | |
| | | | | 1) за нормален колосек | | ЛБ | Д |

ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ И НИВНИ ДЕЛОВИ;
ПЛОВИЛА И ПРИДРУЖНА ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА

Глава 86 — Железнички и трамвајски локомотиви и друг возен парк и нивни делови; материјал за прицврстување на железнички шини и фитинзи; опрема за сообраќајна сигнализација од сите видови (неелектрична)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-----------------------------|----|-----|-------|-------------------------------|----|-----|
| | 2) за тесен колосек | ЛБ | ГДК | | 3) За цемент и вештачки фу- | | |
| | б) за багаж | ЛБ | Д | | бриња | ЛБ | ГДК |
| | в) санитарски | ЛБ | ГДК | | 4) За превоз на радиоактив- | | |
| | г) за испитување | ЛБ | ГДК | | ни материји | ЛБ | ГДК |
| | д) поштенски | ЛБ | Д | | 5) За превоз на стоки во рас- | | |
| | ф) за ручање (вагон-ресто- | | | | турена состојба | ЛБ | ГДК |
| | ран): | | | | 6) Друго | ЛБ | ГДК |
| | 1) за нормален колосек | ЛБ | Д | | | | |
| | 2) за тесен колосек | ЛБ | ГДК | | | | |
| | е) салон-кола | ЛБ | Д | | | | |
| | ж) кола за спиење: | | | 86.09 | Делови за железнички и | | |
| | 1) за нормален колосек | ЛБ | Д | | трамвајски локомотиви и | | |
| | 2) за тесен колосек | ЛБ | ГДК | | шински возила: | | |
| | 2) Трамвајски приколки: | | | | 1) Колски слогови | ЛБ | РК |
| | а) патнички | ЛБ | ГДК | | 2) Бандажи: | | |
| | б) товарни | ЛБ | ГДК | | а) бандажи за железници | ЛБ | ГДК |
| | в) други | ЛБ | ГДК | | б) бандажи за трамваи | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| 86.06 | Железнички и трамвајски | | | | 3) Кочници | ЛБ | ГДК |
| | вагони, работилници, дигал- | | | | 4) Одбојници | ЛБ | ЛБ |
| | ки и други сервисни возила: | | | | 5) Друго: | | |
| | 1) Железнички вагони-рабо- | ЛБ | ГДК | | а) делови на парни локо- | | |
| | тилници | | | | мотиви (освен котли и | ЛБ | ГДК |
| | 2) Железнички вагони-ди- | ЛБ | ГДК | | парни машини) | ЛБ | РК |
| | галки | | | | б) оски за железници | ЛБ | ГДК |
| | 3) Други железнички сервис- | ЛБ | ГДК | | в) оски за трамваи | ЛБ | ГДК |
| | ни возила | ЛБ | ГДК | | г) други делови на желез- | | |
| | 4) Дресини без мотор | ЛБ | ГДК | | нички превозни сред- | | |
| | 5) Трамвајски вагони-рабо- | ЛБ | ГДК | | ства (мачкалки, квачи- | ЛБ | ЛБ |
| | тилници | | | | ла, и сл.) | | |
| | 6) Трамвајски вагони-дигал- | ЛБ | ГДК | 86.10 | Железнички и трамвајски | | |
| | ки | ЛБ | ГДК | | шински склопови и фитин- | | |
| | 7) Друго | ЛБ | ГДК | | зи, механичка опрема не- | | |
| 86.07 | Железнички и трамвајски | | | | електрична, за сигнализаци- | | |
| | вагони за превоз на стоки: | | | | ја и контрола на друмски, | | |
| | 1) Железнички вагони: | | | | железнички или други вози- | | |
| | а) ладилници | ЛБ | Д | | ла, на бродови или воздухо- | | |
| | б) цистерни и слични то- | ЛБ | Д | | плови; делови од колосеци, | | |
| | варни вагони | | | | фитинзи или опрема: | | |
| | в) вагони со вградени рас- | ЛБ | Д | | 1) Железнички и трамвајски | | |
| | товарни уреди — пнев- | | | | колосеци и нивни фитин- | | |
| | матски, хидраулични и | ЛБ | Д | | зи: | | |
| | други | | | | а) монтирани шини | ЛБ | ГДК |
| | г) платформи со спуштен | ЛБ | Д | | б) свртници | ЛБ | ГДК |
| | под, за превоз на теш- | | | | в) друго: | | |
| | ки стоки | ЛБ | Д | | 1) платформи на одбој- | | |
| | д) за превоз на ситен до- | ЛБ | Д | | ници за железнички | ЛБ | ГДК |
| | биток | | | | коли | | |
| | е) за превоз на живина | ЛБ | Д | | 2) друго | ЛБ | ГДК |
| | ж) за превоз на живи ри- | ЛБ | Д | | | | |
| | би | | | | 2) Механичка опрема неелек- | | |
| | з) вагонетки и јамски ко- | ЛБ | ГДК | | трична, за сигнализација | | |
| | лички | | | | и контрола на сите видови | | |
| | с) друго: | | | | сообраќај: | | |
| | 1) затворени вагони | ЛБ | Д | | а) комплетни уреди со ре- | | |
| | 2) отворени вагони | ЛБ | Д | | гулација: | | |
| | 3) други | ЛБ | Д | | 1) сигнални уреди на | | |
| | 2) Трамвајски вагони | ЛБ | ГДК | | железниците, неелек- | ЛБ | ГДК |
| | | | | | трични | ЛБ | ГДК |
| 86.08 | Друмско-железнички и слич- | | | | 2) друго | | |
| | ни контејнери, специјално | | | | б) опрема со хидраулични | | |
| | конструирани и опремени да | | | | и пневматски или слич- | | |
| | бидат подеднакво подобни за | | | | чни уреди, но без уре- | | |
| | железнички друмски и брод- | | | | ди за регулација: | | |
| | ски транспорт: | | | | 1) сигнални уреди на | | |
| | 1) За компримирани гасови | ЛБ | ГДК | | железниците, неелек- | ЛБ | ГДК |
| | 2) За течности | ЛБ | ГДК | | трични | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 2) друго | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|--|---|----|---|
| | в) друго: | | | | 2) Моторни возила за превоз на лица во јавниот сообраќај: | | |
| | 1) сигнални средства на улица и на патишта (освен електрични) | ЛБ | ГДК | | а) автобуси градски: | | |
| | 2) сигнални средства во воздушниот и поморскиот сообраќај | ЛБ | ГДК | | 1) автобуси | ЛБ | Д |
| | 3) друго | ЛБ | ГДК | | 2) во делови за монтажа | ЛБ | Д |
| | 3) Делови | ЛБ | ГДК | | 3) половни | ЛБ | Д |
| | Глава 87 — Возила, освен железнички или трамвајски возен парк, и нивни делови | | | | б) други автобуси: | | |
| 87.01 | Трактори (освен оние од тар. бр. 87.07), со уреди за дигање и спуштање на товари, со чекрци и сл. или не: | | | | 1) меѓуградски и туристички | ЛБ | Д |
| | 1) Трактори, освен оние од точката 2: | | | | 2) во делови за монтажа | ЛБ | Д |
| | а) трактори над 300 KS: | | | | 3) половни | ЛБ | Д |
| | 1) трактори на тркала над 2.500 kg | ЛБ | Д | | в) тролејбуси | | |
| | 2) трактори гасеничари | ЛБ | Д | | 1) тролејбуси | ЛБ | Д |
| | 3) други | ЛБ | Д | | 2) тролејбуси во делови за монтажа | ЛБ | Д |
| | б) други трактори на тркала: | | | 3) Моторни возила за превоз на стоки или материјали: | | | |
| | 1) трактори на тркала до 1.200 kg | ЛБ | Д | | а) цистерни: | | |
| | 2) трактори на тркала над 1.200 до 2.500 kg | ЛБ | Д | | 1) автоцистерни | ЛБ | Д |
| | 3) друго | ЛБ | Д | | 2) цистерни половни | ЛБ | Д |
| | в) други трактори гасеничари | ЛБ | Д | | б) ладилници и возила со изолација | ЛБ | Д |
| | г) друго: | | | | в) камиони и дамperi: | | |
| | 1) друмски теглачи | ЛБ | Д | | 1) над 30 t носивост: | | |
| | 2) друго | ЛБ | Д | | а) камиони тешки | ЛБ | Д |
| | 2) Трактори за влечење полуприколки: | | | | б) дамperi камиони | ЛБ | Д |
| | а) друмски теглачи | ЛБ | Д | | в) камиони во делови за монтажа | ЛБ | Д |
| | б) друго | ЛБ | Д | | г) камиони половни | ЛБ | Д |
| 87.02 | Моторни возила за превоз на лица, на стоки или на материјали (вклучувајќи и спортски моторни возила, освен оние од тар. бр. 87.09): | | | | 2) над 20 до 30 t носивост: | | |
| | 1) Моторни возила за превоз на лица, освен моторните возила за јавен сообраќај: | | | | а) камиони тешки | ЛБ | Д |
| | а) патнички автомобили: | | | | б) дамperi камиони | ЛБ | Д |
| | 1) до 1.100 ccm | ЛБ | Д | | в) камиони во делови за монтажа | ЛБ | Д |
| | 2) над 1.100 до 2.500 ccm | ЛБ | Д | | г) камиони половни | ЛБ | Д |
| | 3) над 2.500 ccm | ЛБ | Д | | 3) над 10 до 20 t носивост: | | |
| | 4) во делови до 6.000 ccm по лиценца | ЛБ | ГДК | | а) камиони тешки | ЛБ | Д |
| | 5) во делови 600—1100 ccm, по лиценца | ЛБ | ГДК | | б) дамperi камиони | ЛБ | Д |
| | 6) во делови над 1100 ccm, по лиценца | ЛБ | ГДК | | в) камиони во делови за монтажа | ЛБ | Д |
| | 7) половни | ЛБ | Д | | г) камиони половни | ЛБ | Д |
| | б) болничка кола | ЛБ | Д | | 4) над 2 до 10 t носивост: | | |
| | в) друго | ЛБ | Д | | а) камиони лесни (носивост над 2 до 3 t) | ЛБ | Д |
| | | | | | б) камиони средни (носивост 3 до 5 t) | ЛБ | Д |
| | | | | | в) камиони тешки (носивост над 5 тони) | ЛБ | Д |
| | | | | | г) дамperi камиони | ЛБ | Д |
| | | | | | д) камиони во делови за монтажа | ЛБ | Д |
| | | | | | е) камиони половни | ЛБ | Д |
| | | | | | 5) до 2 t носивост: | | |
| | | | | | а) камионети (носивост под 1 тона) | ЛБ | Д |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|---|-------|--|----|-----|
| | б) дамperi камиони | ЛБ | Д | 87.06 | Делови и прибор за моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03 | | |
| | в) камиони лесни (од 1 до 2 тони) | ЛБ | Д | | 1) Менувачи, диференцијали и други делови на трансмисији на моторни возила | ЛБ | ГДК |
| | г) камиони во делови за монтажа | ЛБ | Д | | 2) Тркала и оски за моторни возила | ЛБ | ГДК |
| | д) камиони половни | ЛБ | Д | | 3) Делови на трактори за монтажа | ЛБ | ГДК |
| | г) камиони-тегачи | ЛБ | Д | | 4) Друго | ЛБ | ГДК |
| | д) возила за собирање гудре | ЛБ | Д | | | | |
| | е) друго | ЛБ | Д | | | | |
| 87.03 | Моторни возила за специјални цели (како што се камиони опремени со справи за дигање, противпожарни коли, коли за чистење улици, снежни плугови, коли за полевање улици, камиони-дигалки, рефлекторски коли, подвижни работилници и подвижни радиолошки коли), освен моторните возила од тар. бр. 87.02: | | | 87.07 | Механички подвижни товарни возила за манипулирање со стоки или материјали во фабрики и околу нив, во складови и во други места (на пример: влечни коли, коли-дигалки-виљушкари, коли платформи); трактори што се употребуваат на платформи на железнички станици, делови за гореспоменатите возила и трактори: | | |
| | 1) За геолошки истражувања | ЛБ | Д | | 1) Комплетни возила со сопствен погон | ЛБ | ГДК |
| | 2) За чистење снег | ЛБ | Д | | 2) Акумулаторски возила | ЛБ | ГДК |
| | 3) За чистење улици | ЛБ | Д | | 3) Делови | ЛБ | ГДК |
| | 4) За полевање улици | ЛБ | Д | | | | |
| | 5) Противпожарни коли | ЛБ | Д | 87.08 | Тенкови и други оклопни борбени возила, моторизирани, со наоружување или не, и делови за такви возила | Д | Д |
| | 6) Камиони-дигалки | ЛБ | Д | | | | |
| | 7) Подвижни работилници (коли-работилници): | | | 87.09 | Моторцикли, автоцикли и велосипеди со помошен мотор, со или без приколки; приколки од сите видови: | | |
| | а) работилници за поправка на автомобили, моторни | ЛБ | Д | | 1) Моторцикли и скутери: | | |
| | б) работилници половни | ЛБ | Д | | а) моторцикли над 50 до 125 ccm | ЛБ | Д |
| | в) друго | ЛБ | Д | | б) моторцикли над 125 до 350 ccm | ЛБ | Д |
| | 8) Радиолошки коли | ЛБ | Д | | в) моторцикли над 350 ccm | ЛБ | Д |
| | 9) Подвижни клински | ЛБ | Д | | г) моторцикли скутери | ЛБ | Д |
| 10) | Камиони со вградени бетонски мешалки за правење бетон | ЛБ | Д | | д) моторцикли над 50 до 125 ccm во делови за монтажа | ЛБ | ГДК |
| | 11) Друго: | | | | е) моторцикли над 125 ccm во делови за монтажа | ЛБ | ГДК |
| | а) камиони багери | ЛБ | Д | | е) скутери во делови за монтажа | ЛБ | ГДК |
| | б) моторни возила специјални, други | ЛБ | Д | | 2) Мопеди: | | |
| 87.04 | Шасии со мотори за моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03: | | | | а) моторцикли (мопеди) до 50 ccm | ЛБ | Д |
| | 1) За патнички автомобили | ЛБ | Д | | б) моторцикли (мопеди) до 50 ccm во делови за монтажа | ЛБ | ГДК |
| | 2) За други возила: | | | | 3) Велосипеди со помошен мотор | ЛБ | Д |
| | а) за трактори | ЛБ | Д | | 4) Друго: | | |
| | б) за камиони | ЛБ | Д | | а) приколки за моторцикли | ЛБ | ГДК |
| | в) за автобуси | ЛБ | Д | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | г) за други возила: | | | 87.10 | Велосипеди (вклучувајќи и трицикли за пренесување стоки), без мотор: | | |
| | 1) шасии за тролејбуси | ЛБ | Д | | 1) Спортски и туринг—велосипеди | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | ЛБ | Д | | | | |
| 87.05 | Каросерии (вклучувајќи и кабини) за моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03: | | | | | | |
| | 1) Каросерии за автобуси и тролејбуси | ЛБ | Д | | | | |
| | 2) Каросерии за патнички автомобили | ЛБ | Д | | | | |
| | 3) Друго: | | | | | | |
| | а) каросерии за камиони | ЛБ | Д | | | | |
| | б) каросерии за други моторни возила | ЛБ | Д | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-----|
| | 2) Тркачки | ЛБ | ГДК | | 5) Други возила: | | |
| | 3) Детски, со пречник на тркалата на 24" | ЛБ | ГДК | | а) вагон-приколки за автомобили (за живеење) | ЛБ | Д |
| | 4) Друго: | | | | б) коли запрежни, коњски и воловски | ЛБ | ЛБ |
| | а) велосипеди | ЛБ | ГДК | | в) друмски возила, неспоменати (без сопствен погон) | ЛБ | ГДК |
| | б) трицикли без мотор | ЛБ | ГДК | | 6) Делови | ЛБ | ГДК |
| 87.11 | Количка за инвалиди со уреди на механички погон (со или без мотор) | ЛБ | ГДК | | | | |
| 87.12 | Делови и прибор за предметите од тар. бр. 87.09, 87.10 и 87.11: | | | | Глава 88 — Воздухоплови и нивни делови, подобрани, катапулти и лична воздухопловна опрема за лансирање, средства за обука на летачи наземни | | |
| | 1) Од тар. бр. 87.09: | | | 88 01 | Балони и воздушни лаѓи (бродови): | | |
| | а) менувачи за моторцикли | ЛБ | ГДК | | 1) Балони на сопствен погон — цепелини | ЛБ | ГДК |
| | б) рамови за моторцикли | ЛБ | ГДК | | 2) Балони за метеорологија | ЛБ | ГДК |
| | в) делови за моторцикли (освен мотори, гуми, итн.) други | ЛБ | ГДК | | 3) Балони, воздухоплови други | ЛБ | ГДК |
| | г) друго | ЛБ | ГДК | 88 02 | Авиони, хидроавиони и змејови; ротошути. | | |
| | 2) Од тар. бр. 87.10: | | | | 1) Авиони за патнички сообраќај со најмалку пет патнички седишта: | | |
| | а) рамови | ЛБ | ГДК | | а) хидроавиони | ЛБ | ГДК |
| | б) тркала | ЛБ | ГДК | | б) други | ЛБ | Д |
| | в) торпедо оски | ЛБ | ГДК | | 2) Други авиони: | | |
| | г) седла | ЛБ | ГДК | | а) хидроавиони | ЛБ | ГДК |
| | д) делови за велосипед (освен синџири и гуми), други | ЛБ | ГДК | | б) авиони воени | Д | Д |
| | 3) Од тар. бр. 87.11 | ЛБ | ЛБ | | в) авиони за превоз на товар и други | ЛБ | Д |
| 87.13 | Детска количка или инвалидска количка (освен со моторен и друг механички погон), и нивни делови: | | | | 3) Хеликоптери | ЛБ | ГДК |
| | 1) Детска количка | ЛБ | ГДК | | 4) Едрилици | ЛБ | ГДК |
| | 2) Инвалидска количка | ЛБ | ЛБ | | 5) Друго | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | 88.03 | Делови на стоки од тар. бр. 88.01 и 88.02: | | |
| | 4) Делови | ЛБ | ГДК | | 1) Од тар. бр. 88.01 | ЛБ | ГДК |
| 87.14 | Други возила (вклучувајќи и приколки), без механички погон и нивни делови: | | | | 2) Од тар. бр. 88.02: | | |
| | 1) Приколки отворени, за ринфуза товар и за централирани товари, обични: | | | | а) од точката 1: | | |
| | а) за камиони (товарни) | ЛБ | Д | | 1) трупови на авиони, панел и шпер-плочи за авиони | ЛБ | ГДК |
| | б) за автомобили (товарни) | ЛБ | Д | | 2) костури на авиони | ЛБ | ГДК |
| | в) за трактори, земјоделски приколки | ЛБ | Д | | 3) елиси | ЛБ | ГДК |
| | г) друго | ЛБ | Д | | 4) застојни трапови, кочнички уреди, за авиони | ЛБ | ГДК |
| | 2) Приколки со контејнери за цемент, за вино, како и ладилници итн.: | | | | 5) кормила за авиони | ЛБ | ГДК |
| | а) за камиони (товарни) | ЛБ | Д | | 6) делови на авиони, други | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | Д | | 7) друго | ЛБ | ГДК |
| | 3) Приколки со кипер-уреди и со уреди за автоматски натовар и истовар: | | | | б) други: | | |
| | а) за камиони (товарни) | ЛБ | Д | | 1) трупови на авиони, панел- и шпер-плочи за авиони | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | Д | | 2) костури на авиони | ЛБ | ГДК |
| | 4) Приколки за превоз на товар над 15 тони, со хидраулични или други уреди: | | | | 3) елиси | ЛБ | ГДК |
| | а) за камиони (товарни) | ЛБ | Д | | 4) застојни трапови, кочнички уреди, за авиони | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | Д | | 5) кормила за авиони | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 6) делови на авиони, други | ЛБ | ГДК | | б) сплавови | ЛБ | ГДК |
| | 7) друго | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| 88.04 | Падобрани, нивни делови и прибор | ЛБ | ГДК | 89.02 | Теглачи (реморкери): | | |
| 88.05 | Катапулти и слична воздухопловна опрема за лансирање, средства за обука на летачи наземи, делови од кои и да се горни предмети: | | | 1) | Лучки и вонлучки реморкери, наменети за спасување, јачина над 600 KS: | | |
| | 1) Катапулти и слична воздухопловна опрема, за лансирање | ЛБ | ГДК | а) | поморски | ЛБ | ГДК |
| | 2) Средства за обука на летачи наземи | ЛБ | ГДК | б) | речни | ЛБ | ГДК |
| | 3) Делови на кои и да се горни предмети | ЛБ | ГДК | в) | други | ЛБ | ГДК |
| | | | | 2) | Други: | | |
| | | | | а) | поморски | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) | речни | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) | други | ЛБ | ГДК |
| | | | | 89.03 | Пловечки светилници, противпожарни пловила, пловечки багери од сите видови, пловечки дигалки и други пловила за кои е пловидбата споредна во однос на нивната главна функција; пловечки докови: | | |
| | | | | 1) | Пловечки докови: | | |
| | | | | а) | работилници пловни | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) | пловни објекти, други | ЛБ | ГДК |
| | | | | 2) | Дигалки, багери, противпожарни пловила, со сопствен погон: | | |
| | | | | а) | портонски и пловни дигалки | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) | багери пловни | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) | пловни објекти, други | ЛБ | ГДК |
| | | | | г) | друго | ЛБ | ГДК |
| | | | | 3) | Светилници и слични пловила, без сопствен погон | ЛБ | ГДК |
| | | | | 4) | Друго: | | |
| | | | | а) | пловни разбивачи на карпи и сиили | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) | друго | ЛБ | ГДК |
| 89.01 | Бродови, чамци и други пловила, кои не спаѓаат во некој од следните тарифни броеви на оваа глава: | | | 89.04 | Бродови, чамци и други пловила, за режење; | Д | ГДК |
| | 1) Воени бродови, од сите видови | Д | Д | 89.05 | Пловечки постројки освен пловилата (на пример, кесони, штекови, плутачи и патокази) | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго: | | | | | | |
| | а) патнички бродови: | | | | | | |
| | 1) поморски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) речни | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) патничко-товарни бродови: | | | | | | |
| | 1) ладилници: | | | | | | |
| | а) поморски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) речни | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) траекти од сите видови: | | | | | | |
| | а) поморски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) речни | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) друго: | | | | | | |
| | а) поморски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) речни | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) товарни бродови: | | | | | | |
| | 1) поморски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) танкери поморски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) танкери речни | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) бродови речни | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) бродови со крилца и со воздушна перница | ЛБ | ГДК | | | | |
| | д) моторни чамци: | | | | | | |
| | 1) спортски чамци | ЛБ | Д | | | | |
| | 2) други | ЛБ | Д | | | | |
| | е) чамци за веслање, за кајакарење и за каноистика, изработени од специјално дрво или од пластична маса | ЛБ | Д | | | | |
| | е) други чамци: | | | | | | |
| | 1) чамци за спасување, гумени чамци | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) друго | ЛБ | Д | | | | |
| | ж) друго: | | | | | | |
| | 1) бродови рибарски, поморски | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) бродови за научни истражувања | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) јахти | ЛБ | Д | | | | |
| | 4) шлепови и други пловила | ЛБ | ГДК | | | | |

ОДДЕЛ XVIII

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ И ХИРУШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК; ТЕЛЕВИЗИЈСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКА И ЗВУК, МАГНЕТСКИ; НИВНИ ДЕЛОВИ

Глава 90 — Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хирушки инструменти и апарати; нивни делови

90.01 Леќи, призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви оптички необработени елементи од стакло; листови или плочи од поларизирачки материјали;

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-------|--|--|----|-----|
| 1) Оптичко стакло, обработено за корекција на видот: | | | | 90.05 | Дурбини или догледи (монокулари и бинокулари), со призми или без нив: | | |
| а) стакла за очила, оптички обработени | | ЛБ | ГДК** | 1) Догледи перископеки, војнички | | ЛБ | ЛБ |
| б) контактни стакла — леки | | ЛБ | ЛБ** | 2) Догледи други (без призма) | | ЛБ | ГДК |
| 2) Оптичко обработено, друго | | ЛБ | ГДК | 3) Телескопи рачни | | ЛБ | ЛБ |
| 3) Сталко за очила за сонце и сл., обработено | | ЛБ | ГДК | 4) Телескопи други (рефрактирачки итн.), освен астрономски | | ЛБ | ГДК |
| 4) Стакло за објективи | | ЛБ | ГДК | 5) Друго | | ЛБ | ГДК |
| 5) Стакло за филтери | | ЛБ | ГДК | 6) Делови | | ЛБ | ГДК |
| 6) Стакло за кондензатори | | ЛБ | ГДК | 90.06 | Астрономски инструменти (на пример: телескопи, меридијански и екваторијални телескопи), и конструкции за нивно монтирање, освен инструменти за радиоастрономија: | | |
| 7) Друго | | | | 1) Телескопи астрономски | | ЛБ | ГДК |
| а) поларизирачки елементи, неупасувани | | ЛБ | ГДК | 2) Астрономски инструменти други (хелиометри, спектрохелиометри, коронаграфи итн.) | | ЛБ | ГДК |
| б) друго | | ЛБ | ГДК | 3) Делови | | ЛБ | ГДК |
| 90.02 | Леки, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и да е материјал, монтирани, што се делови или фитинзи на инструменти или апарати, освен такви оптички необработени елементи од стакло: | | | 90.07 | Фотографски апарати; фотографски флеш (блиц) апарати: | | |
| 1) Објективи за фотоапарати | | ЛБ | ГДК | 1) фотографски апарати за филм до 16 mm | | ЛБ | ГДК |
| 2) Оптички упасувани елементи за фото-, кино- и проекциони апарати | | ЛБ | ГДК | 2) Фотографски апарати за филм над 16 mm | | ЛБ | ГДК |
| 3) Оптички упасувани елементи за микроскопи | | ЛБ | ГДК | 3) Специјални фотографски апарати, за индустрија и медицина | | ЛБ | ГДК |
| 4) Оптички упасувани елементи за други инструменти | | ЛБ | ГДК | 4) Други специјални фотографски апарати | | ЛБ | ГДК |
| 90.03 | Рамки за очила, за цвикери, за лорњони, за очила со штит од прав и слично, и делови за овие: | | | 5) Апарати за производство на светлина при фотографирање и кинематографско снимање | | ЛБ | ГДК |
| 1) Рамки за очила и цвикери: | | | | 6) Други: | | | |
| а) рамки од благородни метали | | ЛБ | ГДК | а) камери за фотокопирање | | ЛБ | ГДК |
| б) рамки од други материјали | | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| 2) Друго | | ЛБ | ГДК | 7) Делови | | ЛБ | ГДК |
| 3) Делови: | | | | 90.08 | Кинематографски апарати, проектори, апарати за снимање и репродукција на звук; од која и да е комбинација на овие предмети: | | |
| а) рамки за очила | | ЛБ | ГДК | 1) Апарати за снимање и репродукција на звук: | | | |
| б) други | | ЛБ | ГДК | а) фотоелектрични апарати за снимање на звук | | ЛБ | ГДК |
| 90.04 | Очила, цвикери, лорњони, очила со штит од прав и слично, корективни, заштитни или за други цели: | | | б) киноапарати за репродукција на звук | | ЛБ | ГДК |
| 1) Сончани очила | | ЛБ | ГДК | 2) Кинематографски камери: | | | |
| 2) Очила за корекција на видот | | ЛБ | ГДК | а) за филм до 16 mm | | ЛБ | ГДК |
| 3) Заштитни очила | | ЛБ | ГДК | б) за филм над 16 mm | | ЛБ | ГДК |
| 4) Друго | | ЛБ | ГДК | 3) Кино-проектори | | ЛБ | ГДК |
| 5) Делови | | ЛБ | ГДК | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|-------|---|----|-----|
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | | 4) Друго: | | |
| | 5) Делови | ЛБ | ГДК | | а) микрофотокино- и про- | ЛБ | ГДК |
| 90.09 | Проектори на слики (освен кинематрографски проектори); апарати за увеличување или намалување на фотографии (освен кинематрографски): | | | | екциони апарати | ЛБ | ГДК |
| | 1) Дијаскопи и проектори, освен кинематрографски | ЛБ | ГДК | | б) микроскопи мерни | ЛБ | ГДК |
| | 2) Фотоапарати за увеличување и намалување | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| | 3) Проектори за изработка на печатарски плочи и цилиндри | ЛБ | ГДК | | 5) Делови: | | |
| | 4) Микрочитачи | ЛБ | ГДК | | а) на микроапарати | ЛБ | ГДК |
| | 5) Делови | ЛБ | ГДК | | б) други | ЛБ | ГДК |
| 90.10 | Апарати и опрема за фотографски и кинематрографски лаборатории, кои не спаѓаат во некој друг тарифен број на оваа глава; апарати за фотокопирање (од контактен тип), шпулни и калеми за намотување на филмови; екрани за проектори: | | | 90.13 | Оптички апарати и инструменти (но невклучувајќи апарати за осветление, освен рефлектори и фрлачи на светлина), што не спаѓаат во некој друг тарифен број на оваа глава: | | |
| | 1) Апарати за лаборатории и сл. | ЛБ | ГДК | | 1) Светлосни рефлектори до 10 kW, автоматски бесшумни рефлектори со електричен лак на графит | ЛБ | ГДК |
| | 2) Разни калеми и екрани за проекции | ЛБ | ГДК | | 2) Апарати за производство на инфрацрвени и ултравиолетови зраци | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго: | | | | 3) Лупи | ЛБ | ГДК |
| | а) машини за копирање и фотокопирни апарати | ЛБ | ГДК | | 4) Друго: | | |
| | б) прибор за развивање и друг помошен прибор за фотографија | ЛБ | ГДК | | а) перископ | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | б) оптички инструменти, други | ЛБ | ГДК |
| | 4) Делови | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| 90.11 | Микроскопи и дифракциони апарати, електронски и протонски: | | | | 5) Делови | ЛБ | ГДК |
| | 1) Електронски и протонски микроскопи | ЛБ | ГДК | 90.14 | Инструменти и апарати за премерување (вклучувајќи и фотограметрикси премерувања), хидрографски, навигациони, метеоролошки, хидролошки и геофизички; компаси; телеметри: | | |
| | 2) Микроскопи врз база на други увеличувања, освен оптичкото и освен она од точката 1 | ЛБ | ГДК | | 1) Геодетски и топографски инструменти и апарати за премерување и нивелирање: | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | а) теодолити | ЛБ | ГДК |
| | 4) Делови: | | | | б) нивелири | ЛБ | ГДК |
| | а) делови за електронски микроскопи | ЛБ | ГДК | | в) други | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | 2) Инструменти за поморска, речна и воздушна пловидба: | | |
| 90.12 | Сложени оптички микроскопи, па и со уред за фотограмирање или за проектирање на слики: | | | | а) компаси | ЛБ | ГДК |
| | 1) Оптички микроскопи за големи зголемувања, за индустриска микроскопија | ЛБ | ГДК | | б) секстанти, октанти и и други наутички инструменти | ЛБ | ГДК |
| | 2) Други оптички микроскопи | ЛБ | ГДК | | в) висинометри, вариометри, вештачки хоризонти, телеметри, автоматски пилоти и други аеродинамички апарати | ЛБ | ГДК |
| | 3) Микрочитачи и уреди за микроснимање | ЛБ | ГДК | | г) хидролошки и океанографски инструменти | ЛБ | ГДК |
| | | | | | д) друго | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 3) Друго: | | |
| | | | | | а) метеоролошки инструменти | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) геофизички апарати (сизмографски, гравиметри инт.) | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|------|
| | в) фотограметриски апарати и инструменти (освен фотокамери) | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Делови | ЛБ | ГДК | | | | |
| 90.15 | Ваги со осетливост 5 сантиграма или помалку, со или без тегови: | | | 90.17 | Медицински, забарски, хируршки и ветеринарни инструменти и апарати (вклучувајќи и електромедицински апарати и апарати за испитување на видот): | | |
| | 1) Ваги прецизни (аналитички), осетливост најмалку 50 mg | ЛБ | ГДК | | 1) Електромедицински апарати: | | |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | а) инфрацрвени и други апарати за светлосна и топлинска терапија | ЛБ | ГДК |
| | 3) Делови | ЛБ | ГДК | | б) дијатермички високофреквентни и краткочестотни апарати | ЛБ | ГДК |
| 90.16 | Инструменти за цртање, за обележување и за математичко сметање, машини за планирање, пантографи, сметачи-шибери, диск-сметачи и слично; инструменти за мерење или контрола, како и машини и апарати што не спаѓаат во некој друг тарифен број на оваа глава (на пример: микрометри, шестари, калибрарници, прачки за мерење, машини за одмерување) проектори на профили: | | | | в) кардиоскопи и електрокардиографи | ЛБ | ГДК |
| | 1) Инструменти за цртање и трасирање (пантографи и слично) | ЛБ | ГДК | | г) електромедицински шок-апарати | ЛБ | ГДК |
| | 2) Апарати за нумеричко и автоматско пренесување на координати од нацрт на обработно парче или од нацрт на машина за програмирање | ЛБ | ГДК | | д) активнотераписки апарати | ЛБ | ГДК |
| | 3) Инструменти и апарати за разни проектирања на профили и за мерење на профили | ЛБ | ГДК | | е) медицински апарати и прибор, други, електрични | ЛБ | ЛБ** |
| | 4) Планиметри, микрометри, и сл.: | | | | 2) Друго: | | |
| | а) планиметри, интегратори, хармониски анализатори итн. | ЛБ | ГДК | | а) хируршки инструменти, апарати и прибор | ЛБ | ЛБ** |
| | б) мерни и калибарски инструменти (шублери, микрометри и др.) | ЛБ | ГДК | | б) дијагностички инструменти, апарати и прибор | ЛБ | ЛБ** |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | в) забарски инструменти, апарати и прибор | ЛБ | ЛБ** |
| | 5) Машини за испитување на текстилни изработки | ЛБ | ГДК | | г) ветеринарни инструменти, апарати и прибор | ЛБ | ГДК |
| | 6) Друго: | | | | д) валвули за невро — и кардиоваскуларната хирургија | ЛБ | ЛБ** |
| | а) динамометри за мерење на компресиони или на влечна сила | ЛБ | ГДК | | е) медицински инструменти и апарати, други | ЛБ | ЛБ** |
| | б) пробни маси и инструменти за испитување на мотори | ЛБ | ГДК | | е) инструменти и потрошни материјал за остеосинтеза | ЛБ | ЛБ** |
| | в) мерен прибор за занаетчиство (мерни ленти, водени ваги, винклови итн.) | ЛБ | ГДК | | 3) Делови | ЛБ | ЛБ** |
| | г) гониометри | ЛБ | ГДК | | | | |
| | д) мерни инструменти и прибор, други | ЛБ | ГДК | 90.18 | Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психотехника; апарати за вештачко дишење, озонотерапија, оксигенотерапија, аеросолотерапија или слични; апарати за дишење (вклучувајќи и гас-маски и слични апарати): | | |
| | е) друго | ЛБ | ГДК | | 1) Апарати за спасување во ров | ЛБ | ГДК |
| | 7) Делови | ЛБ | ГДК | | 2) Друго: | | |
| | | | | | а) гас-маски | ЛБ | ГДК |
| | | | | | б) апарати за масажа и механотерапија | ЛБ | ГДК |
| | | | | | в) апарати за озонотерапија, аеросолотерапија и за давање кислород | ЛБ | ГДК |
| | | | | | г) апарати за психотехника | ЛБ | ГДК |
| | | | | | д) механотераписки апарати и прибор, други | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 3) Делови | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|----|------|--|--|----|------|
| 90.19 | Ортопедски апарати, хируршки појаси, затеги и слично; вештачки екстремитети, очи, заби и други вештачки делови на телото; помагала за глуви; апарати за лекување преломи и расцепи на коски: | | | 3) Контролни табли и екрани: | | | |
| | 1) Апарати за подобрување на слухот | ЛБ | ЛБ | а) за здравствени цели | | ЛБ | ЛБ** |
| | 2) Друго: | | | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | а) протези и апарати за лекување преломи: | | | 4) Маси и столови и слични уреди за испитување и лекување: | | | |
| | 1) екстремитети вештачки | ЛБ | ЛБ | а) за здравствени цели | | ЛБ | ЛБ** |
| | 2) очи вештачки | ЛБ | ЛБ | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | 3) заби вештачки | ЛБ | ЛБ | 5) Друго: | | | |
| | 4) ортопедски прибор, помагала, други | ЛБ | ЛБ | а) за здравствени цели | | ЛБ | ЛБ** |
| | б) друго: | | | б) други | | ЛБ | ГДК |
| | 1) ортопедски појаси | ЛБ | ЛБ | 90.21 | Инструменти, апарати и модели наменети исклучиво за целите на демонстрирање (на пример, кај обучувања или на изложби), што се непогодни за други употреби: | | |
| | 2) чевли ортопедски | ЛБ | ЛБ | 1) Медицински и ветеринарни учила | | ЛБ | ГДК |
| | 3) ортопедски прибор, помагала, други | ЛБ | ЛБ | 2) Биолошки учила и модели | | ЛБ | ГДК |
| 3) Делови: | | | | 3) Физикални, хемиски и технолошки учила | | ЛБ | ГДК |
| а) од точката 1 | | ЛБ | ЛБ | 4) Релјефни карти и глобуси, модели на градежи | | ЛБ | ГДК |
| б) други | | ЛБ | ЛБ | 5) Друго | | ЛБ | ГДК |
| 90.20 | Апарати засновани врз користење на X-зраци или радијација на радиоактивни материи (вклучувајќи и апарати за радиографија и радиотерапија); рендгенски генератори; рендгенски цевки; рендгенски екрани; рендгенски генератори со висок напон; рендгенски контролни табли и маси; рендгенски маси, столови и слично за испитување и лекување: | | | 90.22 | Машини и апарати за механички испитувања на тврдоста, јачината, збиеноста, еластичноста и сличните својства на индустриските материјали (на пример, метал, дрво, текстил, хартија или пластични маси): | | |
| 1) Рентген-апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и други апарати врз база на нуклеарно зрачење: | | | | 1) Машини и апарати за испитување метал: | | | |
| а) рендген-апарати за медицински цели | | ЛБ | ГДК | а) инструменти за испитување на тврдоста, јачината, еластичноста на метали | | ЛБ | ГДК |
| б) рендген-апарати индустриски | | ЛБ | ГДК | б) динамометри за мерење на својството на материјали | | ЛБ | ГДК |
| в) медицински апарати за зрачење со радиоактивни материи | | ЛБ | ГДК | в) друго | | ЛБ | ГДК |
| г) апарати индустриски за зрачење со радиоактивни материи | | ЛБ | ГДК | 2) Машини и апарати за испитување на текстил: | | | |
| 2) Генератори, цевки и делови за овие апарати: | | | | а) инструменти за испитување на текстилни материи | | ЛБ | ГДК |
| а) рендгенски високонапонски генератори | | ЛБ | ГДК | б) динамометри за мерење на својството на материјали | | ЛБ | ГДК |
| б) рендген-завеси, цевки, хауби и делови на рендген-апарати, за индустриски цели | | ЛБ | ГДК | в) друго | | ЛБ | ГДК |
| в) рендген-завеси, цевки, хауби и делови на рендген-апарати, за потребите на здравството | | ЛБ | ЛБ** | 3) Друго: | | | |
| г) други | | ЛБ | ГДК | а) динамометри за мерење на својството на материјали | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) инструменти за испитување на својството на хартија | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) инструменти за испитување на својството на пластични маси | | ЛБ | ГДК |
| | | | | г) инструменти за испитување на својствата на други материи | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 4) Делови | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|------|--|---|-----|-----|
| 90.23 | Хидрометри и слични инструменти; термометри, пирометри, барометри, хигрометри; психометри, со или без уреди за регистрација; комбинација на овие инструменти: | | | 7) Лабораториски апарати и инструменти за анализа, други | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Термометри: | | | 8) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | а) термометри клинички | ЛБ | ЛБ** | 9) Делови | | ЛБ | ГДК |
| | б) термографи | ЛБ | ГДК | 90.26 | Справи за мерење на потрошувачката или на производството на гасови, на течности и на електрицитет; калибрачки справи за нив: | | |
| | в) термометри други | ЛБ | ГДК | 1) Струјомери: | | | |
| | 2) Друго: | | | а) струјомери еднофазни за наизменична струја | ЛБ | ГДК | |
| | а) хидрометри, хигрометри и психометри | ЛБ | ГДК | б) бројачи на електрична струја, други | ЛБ | ГДК | |
| | б) пирометри, освен електрични | ЛБ | ГДК | 2) Други: | | | |
| | в) барометри и барографи | ЛБ | ГДК | а) за гасови | ЛБ | ГДК | |
| | г) термометри, хидрометри, комбинирачки | ЛБ | ГДК | б) за течности: | | | |
| | д) друго | ЛБ | ГДК | 1) водомери | ЛБ | ГДК | |
| 90.24 | Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабочина, притисоци или други променливости на течности или гасови, или за автоматска контрола на температурата (на пример: манометри, термостати, покажувачи на нивои, мерачи на протоци, покажувачи на топлина, автоматски регулатори за печки), освен предметите од тар. бр. 90.14: | | | 2) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 1) Манометри | ЛБ | ГДК | в) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Термостати | ЛБ | ГДК | 90.27 | Бројачи на обртите, бројачи на производство, таксиметри, бројачи на минатите километри, чекори и сично, покажувачи на брзината (вклучувајќи и магнетни покажувачи на брзината) и тахометри (освен предметите од тар. бр. 90.14); стробоскопи: | | |
| | 3) Инструменти за контрола на текот и волуменот на течности или гасот, други | ЛБ | ГДК | 1) Стробоскопи и слични бројачи | ЛБ | ГДК | |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | 2) Сите бројачи на производството, обртите и слични, со регулација | ЛБ | ГДК | |
| 90.25 | Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (како полариметри, рефрактометри, спектометри, апарати за анализа на гасови); инструменти и апарати за мерење и проверување вискозитет, порозност, ширење, површински напон и сл. (како вискозиметри, порозиметри, дилатометри); инструменти и апарати за мерење и проверување количините на топлина, светлина или звук (како фотометри, вклучувајќи и експозиметри, калориметри) микротоми: | | | 3) Други бројачи: | | | |
| | 1) Поларископи, рефрактометри и спектометри | ЛБ | ГДК | а) електромагнетски телефонски бројачи | ЛБ | ГДК | |
| | 2) Апарати за анализа на гас и чад | ЛБ | ГДК | б) друго | ЛБ | ГДК | |
| | 3) Дензитометри | ЛБ | ГДК | 90.28 | Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола: | | |
| | 4) Калориметри | ЛБ | ГДК | 1) Инструменти за мерење и контрола на електрични големини | ЛБ | ГДК | |
| | 5) Луксметри и фотометри | ЛБ | ГДК | 2) Пирометри, термостати и термометри електрични | ЛБ | ГДК | |
| | 6) Вискозиметри и апарати за тестирање на минерални масла | ЛБ | ГДК | 3) Инструменти за контрола на текот и волуменот на течности, електрични | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 4) Ултразвучни, електромагнетски апарати | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 5) Осцилоскопи и осцилографи | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 6) Ваги електрични и електронски | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 7) Електрични апарати за испитување на материјали (на тврдоста, јачината итн.) | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 8) Инструменти за физички и хемиски анализи, електрични | ЛБ | ГДК | |
| | | | | 9) Други | ЛБ | ГДК | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|----|-----|--|---|----|-----|
| 90.29 | Делови и прибор подобни за употреба исклучиво или главно за еден или повеќе предмети од тар. бр 90 23, 90 24, 90 26, 90 27 и 90 28: | | | 1) Часовници за регистрирање на работно време | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Делови за струјомери, за водомери и за мерачи на гас | ЛБ | ГДК | 2) Часовници за регистрирање, други (штемплирање на времето, бројачи на минути или секунди итн.) | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Делови за електрични мерни инструменти | ЛБ | ГДК | 3) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Делови за други мерни инструменти | ЛБ | ГДК | 91.06 | Временски прекинувачи со часовнички или саатен механизам (вклучувајќи и секундарен механизам) или со синхрон мотор | ЛБ | ГДК |
| | 4) Друго | ЛБ | ГДК | 91.07 | Механизми за џебни и рачни часовници (вклучувајќи и штоперици), склопени: | | |
| Глава 91 — Часовници и нивни делови | | | | | | | |
| 91.01 | Џебни часовници, рачни часовници и други часовници, вклучувајќи и штоперици: | | | 1) За штоперици | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Штоперици | ЛБ | ГДК | 2) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Рачни часовници: | | | 91.08 | Механизми за други часовници, склопени: | | |
| | а) од благородни метали | ЛБ | ГДК | 1) За сидни часовници | | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 2) За будилници | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Џебни часовници: | | | 3) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | а) од благородни метали | ЛБ | ГДК | 91.09 | Кутии за часовниците од тар. бр. 91.01 и нивните делови, вклучувајќи и полупроизводи за нив (blanks) | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | 1) Од благородни метали | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Други | ЛБ | ГДК | 2) Друго | | ЛБ | ГДК |
| 91.02 | Сидни часовници и будилници со часовнички механизам (освен часовниците од тар. бр. 91.03): | | | 91.10 | Кутии за други часовници и кутии од сличен вид за други производи од оваа глава, и нивни делови: | | |
| | 1) Сидни | ЛБ | ГДК | 1) За сидни часовници | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Будилници | ЛБ | ГДК | 2) За будилници | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Други | ЛБ | ГДК | 3) Друго | | ЛБ | ГДК |
| 91.03 | Часовници за инструментални табли и часовници од сличен тип, за друмски возила, за воздухоплови или за пловила: | | | 91.11 | Други делови за часовници | ЛБ | ГДК |
| | 1) Часовници автоматски | ЛБ | ГДК | Глава 92 — Музички инструменти; апарати за снимање и репродукција на звук; телевизиски апарати за снимање и репродукција на слики и звук, магнетски; делови и прибор за овие предмети | | | |
| | 2) Часовници за авиони и бродови | ЛБ | ГДК | 92.01 | Клавири (вклучувајќи и автоматски клавири, со или без клавијатура); класени и други клавијатурски инструменти со жици; харфи, освен еолски харфи: | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | 1) Клавири и пијанина, од сите видови: | | | |
| 91.04 | Други часовници: | | | а) клавири | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Часовници сидни и за на маса, со тегози, со отчукување и сл. | ЛБ | ГДК | б) пијанина | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Будилници со голем механизам | ЛБ | ГДК | в) клавири автоматски | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Часовници за градежни, улични | ЛБ | ГДК | г) друго | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Часовници астрономски и за опсерватории | ЛБ | ГДК | 2) Друго: | | | |
| | 5) Хронометри и часовници марински | ЛБ | ГДК | а) харфи | | ЛБ | ГДК |
| | 6) Други | ЛБ | ГДК | б) друго | | ЛБ | ГДК |
| 91.05 | Апарати за регистрирање на времето; апарати со часовнички или саатен механизам (вклучувајќи и секундарен механизам) или со синхрон мотор, за мерење, регистрирање или на друг начин покажување на време: | | | 92.02 | Други музички инструменти со жици: | | |
| | | | | 1) Виолини, виоли, чела и контрабаси: | | | |
| | | | | а) виолини | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|---|----|-----|
| | б) контрабаси | ЛБ | ГДК | | музички кутии, музички пи-ли), механички појни птици; предмети за вабење и довикување од сите видови; уснени дувачки сигнални инструменти (на пример, пишталки и бродски труби за довикување) | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Други инструменти, од дрво: | | | | | | |
| | а) гитари | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) тамбурици | ЛБ | ГДК | | | | |
| | в) гусли | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 92.03 | Оргули, вклучувајќи и хармониуми и други слични инструменти: | | | 92.09 | Жици за музички инструменти | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Оргули | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Хармониуми | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 92.04 | Хармоники, концертни хармоники и слични музички инструменти; уснени хармоники; | | | 92.10 | Делови и прибор за музички инструменти (освен жици), вклучувајќи и перфорирани музички ролни и механизми за музички кутии; метрономи, тонски виљушки и цевки за усогласување на тонови од сите видови: | | |
| | 1) Уснени хармоники | ЛБ | ГДК | | 1) Клавирски механизми | ЛБ | ГДК |
| | 2) Други хармоники (клавирски и други): | | | | 2) Гудала и друг прибор и делови на гудачки инструменти | ЛБ | ГДК |
| | а) до 96 баса: | | | | 3) Делови на оргули, на хармониуми и на хармоники | ЛБ | ГДК |
| | 1) хармоники | ЛБ | ГДК | | 4) Делови на музички инструменти, други | ЛБ | ГДК |
| | 2) хармоники во делови, по лиценца | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) други: | | | 92.11 | Грамофони, диктафони и други апарати за снимање и репродукција на звук, вклучувајќи и направи за вртење на плочи и ленти, со или без звучни глави; телевизиски апарати за снимање и за репродукција на слика и звук, магнетски: | | |
| | 1) хармоники | ЛБ | ГДК | | 1) Грамофони | ЛБ | ГДК |
| | 2) хармоники во делови, по лиценца | ЛБ | ГДК | | 2) Магнетофони | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго: | ЛБ | ГДК | | 3) Повеќеканални магнетофони за потребите на сообраќајот | ЛБ | ГДК |
| 92.05 | Други дувачки музички инструменти: | | | | 4) Диктафони | ЛБ | ГДК |
| | 1) Метални: | | | | 5) Друго: | | |
| | а) саксофони, тромбони и кларинети | ЛБ | ГДК | | а) музички автомати (со уфрлање пари) | ЛБ | ГДК |
| | б) дувачки инструменти, други | ЛБ | ГДК | | б) кинематографски и телевизиски магнетски апарати за снимање и репродукција на звук и слика | ЛБ | ГДК |
| | 2) Други: | | | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| | а) саксофони, тромбони и кларинети | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) дувачки инструменти, други | ЛБ | ГДК | | | | |
| 92.06 | Ударачки музички инструменти (на пример, барабани, тапани, ксилофони, цимбали, кастанети): | | | 92.12 | Грамофонски плочи и други регистратори на звук или слично; матрици за производство на грамофонски плочи, приготвени отпресоци (blanks) за грамофонски плочи, филмови за механичко снимање на звук, приготвени ленти, жици, ремсџа и слични предмети што се употребуваат за звучни или слични снимања: | | |
| | 1) Тапани | ЛБ | ГДК | | 1) Грамофонски плочи: | | |
| | 2) Кастанети, тамбурици, гонгови | ЛБ | ГДК | | а) за учење јазичи и други говорни плочи без музика | ЛБ | ГДК |
| | 3) Музички инструменти на удирање, други | ЛБ | ГДК | | | | |
| 92.07 | Електромагнетски, електростатички, електронски и слични музички инструменти (на пример), оргули, клавири, хармоники) | ЛБ | ГДК | | | | |
| 92.08 | Музички инструменти што не спаѓаат во кој и да било тарифен број на оваа глава (на пример, панаѓурски оргули, механички улични оргули, | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|
| | б) други: | | |
| | 1) грамофонски плочи снимени | ЛБ | ГДК |
| | 2) грамофонски плочи за снимање | ЛБ | ГДК |
| | 3) Магнетофонски ленти и слично | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| 92.13 | Други прибори и делови за апаратите од тар. бр. 92.11: | | |
| | 1) Игли за грамофони | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго: | | |
| | а) делови за грамофони | ЛБ | ГДК |
| | б) делови за магнетофони | ЛБ | ГДК |
| | в) магнетски глави за снимање, други | ЛБ | ГДК |
| | г) друго | ЛБ | ГДК |

Оддел XIX

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА И НИВНИ ДЕЛОВИ

Глава 93 — Оружје и муниција; и нивни делови

| | | | |
|-------|---|----|-----|
| 93.01 | Ладно оружје (на пример: ножеви, сабји и бајонети) и нивни делови; кани и ножници за ладно оружје: | | |
| | 1) Мачеви, бајонети и друго ладно оружје | Д | Д |
| | 2) Друго | Д | Д |
| 93.02 | Револвери и пиштоли, огнени | Д | Д |
| 93.03 | Артилериско оружје, автоматски пушки, полуавтоматски пушки и друго босно огнено оружје и фрлачи (освен револвери и пиштоли) | Д | Д |
| 93.04 | Друго огнено оружје, вклучувајќи и сигнални пиштоли, пиштоли и револвери за испалување само мансарска муниција, пушки за исфрлање харпуни и слично: | | |
| | 1) Пушки: | | |
| | а) ловечки | ЛБ | ГДК |
| | б) други | ЛБ | ГДК |
| | 2) Старт-пиштоли | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| 93.05 | Друго оружје, вклучувајќи и воздушни, пружинени и слични пиштоли, карабини и пушки: | | |
| | 1) Пушки за подводен риболов | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго: | | |
| | а) пушки и пиштоли воздушни | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|
| | б) оружје друго, освен огнено и воено (боксери, гумени палки, апарати за отепување на добиток) | ЛБ | ГДК |
| 93.06 | Делови од оружје, вклучувајќи ги и грубо струганите блокови за кундаци и откивките за пушчани цевки, но не вклучувајќи делови за ладно оружје: | | |
| | 1) Делови од оружје, освен воено | ЛБ | ГДК |
| | 2) Делови за воено оружје | Д | Д |
| 93.07 | Бомби, гранати, торпеда, мина, дириговано оружје и проектили и сличен воен материјал и нивни делови; муниција и пезивни делови, вклучувајќи и приготвени полнења; куршуми и сачма приготвени за муниција: | | |
| | 1) Спортска муниција: | | |
| | а) ловечка | ЛБ | Д |
| | б) друга | ЛБ | Д |
| | в) делови за муниција: | | |
| | 1) сачма | ЛБ | Д |
| | 2) друго | ЛБ | Д |
| | 2) Друго: | | |
| | а) за спортска муниција | ЛБ | Д |
| | б) друго: | | |
| | 1) проектили и муниција | Д | Д |
| | 2) друго | Д | Д |

Оддел XX

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ

Глава 94 — Мебел и делови за мебел; постелица, матраци, потпирачи на матраци, перници и слична полнета мебелна стока

| | | | |
|-------|--|----|-----|
| 94.01 | Столови и други седишта (освен оние од тар. бр. 94.02) па и оние што можат да се претворат во кревети, и нивни делови: | | |
| | 1) Од дрво: | | |
| | а) поставени (тапацирани или прекриени) | ЛБ | ГДК |
| | б) друго: | | |
| | 1) столони од свиткано дрво | ЛБ | ГДК |
| | 2) фотелји дрвени | ЛБ | ГДК |
| | 3) столони градински | ЛБ | ГДК |
| | 4) столони за лежење | ЛБ | ГДК |
| | 5) столони телевизиски | ЛБ | ГДК |
| | 6) столони детски | ЛБ | ГДК |
| | 7) столони други | ЛБ | ГДК |
| | 2) Од метал: | | |
| | а) поставени (тапетирани или прекриени) | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|--|----|-----|
| | 1) Корали обработени и изработки | ЛБ | ГДК | 4) Валјаци за малање | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Рогови обработени и изработки | ЛБ | ГДК | 5) Бришачи од каучук | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Резбарски животински материји, обработени, други (коски од кит, корупка од черупкари итн.) | ЛБ | ГДК | 6) Четки за облека и обувки | | ЛБ | ГДК |
| 95.06 | Растителни материји, обработени (на пример: корозо) и предмети од растителни материји, за резбарија | ЛБ | ГДК | 7) Друго: | | | |
| | | | | а) тоалетни четки | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) четки за домаќинство (за миеење на садови, за под, за перење на сидови, на санитарни уреди итн.) | | ЛБ | ГДК |
| | | | | в) четки занаетчиски (за часовникари, жичени итн.) | | ЛБ | ГДК |
| 95.07 | Обработен гагат (и минерални замени за гагат), килибар, морска пена, агломериран килибар и агломерирана морска пена, и предмети од овие материји: | | | г) четки за машини и за индустријата | | ЛБ | ЛБ |
| | 1) Килибар и изработки: | | | д) друго | | ЛБ | ГДК |
| | а) природни | ЛБ | ГДК | 96.03 | Приготвени јазли и снопови за изработка на метли и четки: | | |
| | б) вештачки | ЛБ | ГДК | 1) Од животинско потекло | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | 2) Од растително потекло | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 3) Друго | | ЛБ | ГДК |
| 95.08 | Предмети оформени или резбарени, од восок, од стеарин, од природни гуми или од природни смоли (на пример: копал или колофониум), или од паста за моделирање, и други предмети на друго место неспоменати ниту опфатени; желатин нестврднат, обработен (освен желатинот од тар. бр. 35 03) и предмети од нестврднат желатин: | | | 96.04 | Пајалки од перје, за прав | ЛБ | ГДК |
| | 1) Капли од желатин за фармацевтски цели | ЛБ | ЛБ | 96.05 | Пуфни за пудрење и перничина од кој и да е материјал, за употреба на козметички или тоалетни средства | ЛБ | ГДК |
| | 2) Колофониум за виолински гудала | ЛБ | ГДК | 96.06 | Рачни сита и рачни решета, од кој и да е материјал | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | Глава 96 — Метли, четки, пајалки од перје, пуфни за пудрење и сита | | | | Глава 97 — Играчки, предмети за друштвени игри и спортски реквизити; нивни делови | | |
| 96.01 | Метли и четки од шипје или од други растителни материји, врзани во сноп, но немонтирани во врвот (на пример: метли и метлички), со или без рачки: | | | 97.01 | Играчки со тркала, конструирани за јавање или возење деца (на пример, велосипеди и трицикли-играчки и автомобили со педали); колички за кукли, со две или четири тркала: | | |
| | 1) Метли | ЛБ | ГДК | 1) Детски велосипеди, со пречник на тркалата до 24" | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | 2) Автомобили со педали | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 3) Тротинети | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 4) Друго | | ЛБ | ГДК |
| 96.02 | Други метли и четки (вклучувајќи и четки што се употребуваат како делови за машини); валјаци за малање, бришачи од каучук за подови (освен гумени валјаци за сушење) и бришалки од крпи за под | | | 97.02 | Кукли: | | |
| | 1) Четкици за заби | ЛБ | ГДК | 1) Кукли од пластични материји | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Четкици за бричење | ЛБ | ГДК | 2) Кукли од каучук | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Четки за бојосување | ЛБ | ГДК | 3) Други: | | | |
| | | | | а) кукли | | ЛБ | ГДК |
| | | | | б) облека за кукли и друг прибор за кукли | | ЛБ | ГДК |
| | | | | 97.03 | Други играчки; разни модели што се употребуваат со цел за рекреација: | | |
| | | | | 1) Без механизам: | | | |
| | | | | а) проекциони и кино-апарати за деца | | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|----|-----|---|---|----|-----|
| | б) детски вишалки | ЛБ | ГДК | 7) Перки за подводен риболов | | ЛБ | ГДК |
| | в) свечки | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) играчки-музички инструменти | ЛБ | ГДК | 8) Спортски и гимнастички прибор од дрво, и други спортски реквизити: | | | |
| | д) пиштоли, пушки и друго детско оружје | ЛБ | ГДК | а) гимнастички справи и уреди | | ЛБ | ГДК |
| | ѓ) војници метални за детска игра | ЛБ | ГДК | б) лесноатлетски прибор | | ЛБ | ГДК |
| | е) играчки други | ЛБ | ГДК | в) боксерски прибор и уреди за рингови | | ЛБ | ГДК |
| | ж) играчки во делови | ЛБ | ГДК | г) топки за фудбал, хокеј, рагби, кошарка, ватерполо и сл | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Со механизам | ЛБ | ГДК | д) стрелечки уреди | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Делови | ЛБ | ГДК | ѓ) тобогани | | ЛБ | ГДК |
| | | | | е) спортски прибор, друг | | ЛБ | ГДК |
| 97.04 | Предмети за друштвени игри, за трлезни и панаѓурски друштвени игри за возрасни или за билијар, масите за куглање и реквизитите за пинг-понг): | | | 97.07 | Јадици, прибор за ловење риба со јадица, рачни мрежи за фаќање риби и пеперутки; „птици“ за мамене, чучулигини огледала и слични реквизити за лов и стрелаштво: | | |
| | 1) Карти за играње | ЛБ | ГДК | 1) Јадици | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Топки за пинг-понг | ЛБ | ГДК | 2) Чекрци | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Маси за пинг-понг | ЛБ | ГДК | 3) Стапови за ловење риба со јадица | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Рекети и мрежи за пинг-понг | ЛБ | ГДК | 4) Мамки | | ЛБ | ГДК |
| | 5) Друго: | | | 5) Друго | | ЛБ | ГДК |
| | а) домини | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) шаховски кутии и фигури | ЛБ | ГДК | 97.08 | Вртелешки, рингишпили, штандови за гаѓање и други панаѓурски предмети за забавување, патувачки циркуси, патувачки менаџерии и патувачки театри | ЛБ | ГДК |
| | в) билијари (маси, прибор и топки) | ЛБ | ГДК | | | | |
| | г) автомати за игри (со уфрлање на пари) | ЛБ | ГДК | | | | |
| | д) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| 97.05 | Карневалски предмети; предмети за разонода (на пример, за маѓепснички трикови и необични шеги); украси за елки и слични предмети за празници: | | | Глава 98 — Разни изработки | | | |
| | 1) Вештачки елки | ЛБ | ГДК | 98.01 | Копчиња и оформени копчиња, копчиња за манжетни, копчиња што се закопчуваат со притискување — од сите видови и патент-копчиња; недовршени и готови делови на овие предмети: | | |
| | 2) Украси за елки и слични предмети за празници | ЛБ | ГДК | 1) Копчиња метални, освен од благородни метали | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК | 2) Копчиња за манжетни: | | | |
| 97.06 | Справи, апарати, прибори и реквизити за гимнастика или атлетика или за спортови и игри под ведро небо (освен оние предмети што спаѓаат во тар. бр 97 04); | | | а) од камен орев | | ЛБ | ГДК |
| | 1) Топки за тенис | ЛБ | ГДК | б) метални | | ЛБ | ГДК |
| | 2) Рекети и мрежи за тенис | ЛБ | ГДК | в) копчиња, други | | ЛБ | ГДК |
| | 3) Скии, стапови за скок во височина и копја — сè од дрво: | | | 3) Копчиња од седеф | | ЛБ | ГДК |
| | а) скии и прибор | ЛБ | ГДК | 4) Копчиња што се затвораат со притискување (дрикерии) | | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | 5) Стаклени копчиња и копчиња од пластични материји | | ЛБ | ГДК |
| | 4) Лизгалки: | | | 6) Друго: | | | |
| | а) лизгалки со чевли | ЛБ | ГДК | а) копчи | | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | б) копчиња, други | | ЛБ | ГДК |
| | 5) Ролшуи-возалки: | | | в) копчиња од камен орев | | ЛБ | ГДК |
| | а) тркаларки со чевли | ЛБ | ГДК | г) друго | | ЛБ | ГДК |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | 7) Делови | | ЛБ | ГДК |
| | 6) Метални стапови за скок во височина | ЛБ | ГДК | 96.02 | Затворачи на повлекување (рајсфершлуси) и нивни делови | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--|----|-----|-------|--|----|-----|
| 98.03 | Пенкала и моливи (вклучувајќи и пенкала и моливи со топчиња) и други перца, држалки за перца, држалки за моливи и слични држалки и патент-моливи; делови и опрема за нив, освен од тар. бр. 98.04 или 98.05: | | | 98.08 | Ленти за машини за пишување и слични ленти, па и на калеми; јастачиња за штамбили со или без кутии: | | |
| | 1) Пенкала | ЛБ | ГДК | | 1) Ленти за машини за пишување, сметање и слични машини | ЛБ | ГДК |
| | 2) Патент-моливи | ЛБ | ГДК | | 2) Друго: | | |
| | 3) Хемиски моливи | ЛБ | ГДК | | а) јастачиња за штамбили | ЛБ | ГДК |
| | 4) Гарнитуре стоки од точ. 1 до 3 | ЛБ | ГДК | | б) друго | ЛБ | ГДК |
| | 5) Друго: | | | 98.09 | Печатен восок (вклучувајќи го и високот за печатење шишиња) во стапчиња, во колачи или во слични форми; пасти за копирање врз база на желатин, па и на подлога од хартија или текстил: | | |
| | а) резерви за хемиски моливи-рефили | ЛБ | ГДК | | 1) Печатен восок | ЛБ | ГДК |
| | б) држалки за перца | ЛБ | ГДК | | 2) Премачкувања за ретуширање и гравирање, препарати за графика, офсет-препарати | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | 3) Литографска маса | ЛБ | ЛБ |
| | 6) Делови | ЛБ | ГДК | | 4) Друго | ЛБ | ГДК |
| 98.04 | Перца за пишување и врвови на перца за пишување: | | | | | | |
| | 1) Перца за пишување: | | | | | | |
| | а) од благородни метали: | | | | | | |
| | 1) од злато | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | б) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Перца за цртање — ретис | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 3) Перца за извлекување | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 4) Други перца | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 5) Врвови на перца | ЛБ | ГДК | 98.10 | Механички и слични запалки, вклучувајќи и хемиски и електрични запалки, делови за запалки освен кремене и фитили: | | |
| 98.05 | Моливи (освен моливите од тар. бр. 89.03), писалки и моливи од шкрилци, мини за моливи и настели, јаглен за цртање и пишување, креда за пишување и цртање; шивачка и билијарска креда: | | | | 1) Од благородни метали | ЛБ | ГДК |
| | 1) Моливи: | | | | 2) Друго: | | |
| | а) обични графитни | ЛБ | ГДК | | а) за цигари | ЛБ | ГДК |
| | б) друго: | | | | б) други | ЛБ | ГДК |
| | 1) моливи настелни | ЛБ | ГДК | 98.11 | Лулиња за пушење; глави, дршки и други делови за лулиња (вклучувајќи и грубо обработени парчиња дрво или корења); чибуци за пурри и цигари, и нивни делови | ЛБ | ГДК |
| | 2) друго | ЛБ | ГДК | | | | |
| | 2) Креда за пишување и цртање | ЛБ | ГДК | 98.12 | Чешли, фуркети и слично: | | |
| | 3) Друго: | | | | 1) Чешли за чешлање: | | |
| | а) креда друга | ЛБ | ГДК | | а) од пластични материи | ЛБ | ГДК |
| | б) мини за моливи | ЛБ | ГДК | | б) од тврд каучук | ЛБ | ГДК |
| | в) друго | ЛБ | ГДК | | в) друго | ЛБ | ГДК |
| 98.06 | Таблицы и плочи од шкрилци за пишување и цртање, со рамки или без нив | ЛБ | ГДК | | 2) Украсни чешли | ЛБ | ГДК |
| | | | | | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| 98.07 | Датумари, жигови или нумератори и слично (вклучувајќи и справи за печатење или релјемирање на етикети), конструирани за рачна употреба; рачни слагачки штички и рачни печатарски или слагачки штички: | | | 98.13 | Прачки за мидери и слични подлоги за предмети на облека или на прибор за облека | ЛБ | ГДК |
| | 1) Нумератори: | | | | | | |
| | а) со автоматско менување | ЛБ | ГДК | 98.14 | Прскалки за мириси и слично, што се употребуваат за тоалетни цели, нивни затворачи и глави: | | |
| | б) други | ЛБ | ГДК | | 1) Сосем или делум од благородни метали | ЛБ | ГДК |
| | 2) Друго | ЛБ | ГДК | | 2) Друго | ЛБ | ГДК |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|----|-----|
| 98.15 | Термос-шишиња и други изолирани садови, комплетни, нивни делови, освен шишиња од стакло: | | |
| | 1) Комплетни | ЛБ | ГДК |
| | 2) Делови | ЛБ | ГДК |
| 98.16 | Кројачки кукли и манекени, автомати и други подвижни фигури за аранжирање излози: | | |
| | 1) Кројачки кукли | ЛБ | ГДК |
| | 2) Кукли за излози | ЛБ | ГДК |
| | 3) Друго | ЛБ | ГДК |
| Оддел XXI | | | |
| ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И СТАРИНИ | | | |
| Глава 99 — Предмети на уметноста, на колекции и на старини | | | |
| 99.01 | Слики, цртежи и пастели изработени во потполност со рака (освен индустриски цртежи што спаѓаат во тар бр. 49.06 и занаетчиски производи сликани или украсени со рака) | Д | ЛБ |
| 99.02 | Оригинални гравури, печатени слики и литографии | Д | ЛБ |
| 99.03 | Оригинални скулптури и кипови, од кој и да е материјал | Д | ЛБ |
| 99.04 | Поштенски, таксени и слични марки (вклучувајќи и поштенски ознаки-жигови и франкирани пликови, писма, картички и слично), употребени или ако се неупотребени кои не се во оптек во земјата за која се наметнети | ЛБ | ГДК |
| 99.05 | Колекции и примероци за зоолошки, ботанички, минеролошки, анатомски, историски, археолошки, палеонтолошки, етнографски или нумизматични збирки: | | |
| | 1) Зоолошки | ЛБ | ГДК |
| | 2) Ботанички | ЛБ | ГДК |
| | 3) Минеролошки | ЛБ | ГДК |
| | 4) Историски | ЛБ | ГДК |
| | 5) Етнолошки | ЛБ | ГДК |
| | 6) Нумизматични | ЛБ | ГДК |
| | 7) Друго | ЛБ | ГДК |
| 99.06 | Антиквитети (старини), стари над сто години | Д | ЛБ |

661.

Врз основа на членот 52 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 40/70 и 53/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1971 ГОДИНА

1. Стоковниот контингент до кој корисниците на злато во 1971 година можат да купуваат непреработено злато од производителите на злато во Југославија, или во странство, се определува во количина, и тоа:

| | во килограми |
|--|--------------|
| 1) за забнотехнички цели | 950 |
| 2) за ордени и медали | 1 |
| 3) за научни цели | 7 |
| 4) за потребите на индустријата и занаетството | 2.600 |

Работните организации-производители на злато во Југославија можат да користат за потребите на преработката на злато во своите организации, покрај количината на злато од најмалку 500 килограми од стоквниот контингент определен во одредбата под 4 став 1 на оваа точка уште и 50% од количината на зголеменото производство на злато во 1971 година — во однос на производството на злато од претходната година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Р. п бр 200

23 декември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Митја Рибичиќ, с. р.

662.

Врз основа на членот 52 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70 и 53/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА КУПУВАЊЕ ЗЛАТО

1. Стопанските и други работни организации што користат злато во рамките на својата редовна дејност, како и државните органи што користат злато за определени потреби (во поватамошниот текст корисниците на злато), можат да купуваат непреработено злато од производителите во Југославија, или во странство до количините (стоквен контингент) определени за секоја година со посебен пропис на Сојузниот извршен совет.

2. Барањата за учествување во стоквниот контингент од точката 1 на оваа одлука ги поднесуваат корисниците на злато, и тоа: научните установи и организации — до Сојузниот совет за координација на клучните дејности, здравствените установи и организации — до Сојузниот совет за здравство, државните органи — до Сојузниот секретаријат за финансии, а индустриските претпријатија и други стопански организации — преработувачи на злато — до Сојузната стопанска комора, најдоцна до 1 ноември текушата година за наредната година.

3. Предлог за определување на стоковниот контингент за одделни групи корисници на злато му дава на Сојузниот извршен совет Сојузниот секретаријат за финансии, во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, со Сојузниот секретаријат за стопанство и со Народната банка на Југославија, а по претходно прибавено мислење од органот односно од комората од тчката 2 на оваа одлука.

4. Распределба на стоковниот контингент определен за одделни групи корисници на злато вршат корисниците договорно во роковите и на начинот што ќе ги определи сојузниот секретар за финансии. За распределбата на стоковниот контингент се поднесува извештај до Сојузниот секретаријат за финансии, кој на секој корисник му издава решение за доделениот стоковен контингент во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

Ако корисниците на злато во рокот од ставот и на оваа точка не постигнат спогодба за распределбата на стоковниот контингент, распределбата на стоковниот контингент врз одделни корисници на злато ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за финансии, по претходно прибавен извештај од органот и комората од тчката 2 на оваа одлука, и тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај.

5. Сојузниот секретаријат за финансии, на предлог од органот односно од комората од тчката 2 на оваа одлука, може пред определувањето на годишниот стоковен контингент од страна на Сојузниот извршен совет односно пред постигнатиот договор во смисла на тчката 4 од оваа одлука, да им одобрува аванси на корисниците на злато, и тоа најмногу до износ од 40% од количината на злато одобрена во претходната година.

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Р. п. бр. 202
23 декември 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

663.

Врз основа на членот 54 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 40/70 и 53/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЛАТО МОЖАТ ДА ГИ КУПУВААТ ЗА ПРОДАДЕНО ЗЛАТО

1. Во Одлуката за височината на износот на девизите што производителите на злато можат да ги купуваат за продадено злато („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66), по тчката 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Стопанските организации — производители на злато што ќе остварат девизи со извоз на злато во непреработена форма, од наплатените девизи можат да користат 7% согласно членот 16 од Законот за девизното работење.“

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1971 година.

Р. п. бр. 201
23 декември 1970 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

664.

Врз основа на членот 10 од Законот за извршување на сојузниот буџет за 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/69 15/70 и 22/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1970 ГОДИНА

1. Во Одлуката за измена на Одлуката за определување премија за волна во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/70) во тчката 2 на крајот се додаваат записка и зборовите: „а ќе се применува за волната продадена и испорачана во времето определено во тчката 1 на Одлуката за определување премија за волна во 1970 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/70).“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 203
23 декември 1970 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Митја Рибичич, с. р.

665.

Врз основа на членот 136 став 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВОТО ПО ОСНОВОТ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕНИ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за придонесите за социјално осигурување и за основите за определување на правото по основот на социјалното осигурување на лицата запослени во странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/68) во тчката 2 став 2 одредбата под 1 износот: „1.550“ се заменува со износот: „2.300“, во одредбата под 2 износот: „1.150“ се заменува со износот: „1.700“, во одредбата под 3 износот: „950“ се заменува со износот: „1.400“, во одредбата под 4 износот: „750“ се заменува со износот: „1.100“, а во одредбата под 5 износот: „600“ се заменува со износот: „900“.

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Основиците од ставот 2 на оваа точка можат, по барање на осигуреникот, да се зголемат до износот на просечниот нето личен доход што осигуреникот го остварил за годината која ѝ ретходила на годината во која се запослил во странство, валоризиран во смисла на ставот 1 од оваа точка.“

По основните утврдени со оваа одлука може, по барање на осигуреникот, да се уплати придонес за социјално осигурување и за време пред влегување во сила на оваа одлука, но најрано од 1 јануари 1970 година.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

2. Точката 5 се брише.

3. Досегашната точка 6, која станува точка 5, се менува и гласи:

„5. Лицата од точката 1 на оваа одлука ги плаќаат придонесите од точ. 3 и 4 на оваа одлука во конвертибилна валута. Осигурениците запослени во земјите со кои плаќањето се врши по пат на клиринг, можат придонесот за социјално осигурување да го плаќаат и во динари. По исклучок, посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на потесното семејство што престојуваат во Југославија тие лица можат да го плаќаат и во динари без оглед во која земја се запослени.“

4. Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1971 година.

СК бр. 33

8 декември 1970 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,

Игнац Нагоде, с. р.

666.

Врз основа на членот 38 точка 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 130 став 5 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69 и 47/70), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРОДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ПРОДОЛЖЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во Одлуката за обезбедување продолжено пензиско и инвалидско осигурување и за плаќање придонес за продолжено осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65) по точката 12 се додаваат пет нови точки, кои гласат:

„13. Осигуреникот што бил осигурен на продолжено осигурување според оваа одлука и истовремено бил задолжително осигурен на пензиско и инвалидско осигурување кај странски носител на социјалното осигурување има право на враќање на уплатените придонеси според одредбите на оваа одлука, ако по меѓународен договор за социјално осигурување правата врз основа на периодите на задолжителното осигурување паѓаат на товар на странскиот носител на социјалното осигурување.

14. Враќање на уплатените придонеси според точката 13 на оваа одлука не може да оствари осигуреникот:

1) ако правото на пензија (старосна, инвалидска или семејна) или инвалиднина е определено според југословенски прописи и тоа право е користено на товар на југословенски носител на социјалното осигурување, земајќи го предвид и периодот на продолженото осигурување, без оглед дали подоцна е извршена ревизија на правото врз основа на меѓународен договор за социјалното осигурување;

2) ако според меѓународен договор за социјално осигурување периодот на задолжителното пензиско и инвалидско осигурување исполнет кај странски носител на социјалното осигурување треба да се смета за стекнување и определување на правото на пензија (старосна, инвалидска или семејна) или инвалиднина според југословенски прописи и паѓа на товар на југословенскиот носител на социјалното осигурување;

3) ако, по негово барање, е извршено враќање на придонесот кај странски носител на социјалното осигурување.

15. Враќањето на придонесот се врши во динарска вредност на вкупно уплатениот придонес.

Ако придонесот е платен во странска валута, пресметувањето на таквиот придонес се врши според ставот 1 на оваа точка а по курсот важечки во времето на поднесувањето на барањето за враќање на придонесот.

16. Враќање на придонесот се врши на барање на осигуреникот, кон кое тој прилага доказ дека порано не поднел барање односно дека не е извршено враќање на придонесот од странскиот носител на социјалното осигурување, како и изјава дека нема да бара враќање на придонесот од странскиот носител на социјалното осигурување.

Барањето му се поднесува на комуналниот завод за социјално осигурување на кој му е уплатуван придонесот.

Надлежниот комунален завод за социјално осигурување донесува решение со кое утврдува дали се исполнети условите за враќање на придонесот и износот кој на подносителот на барањето треба да му се врати, според постапката пропишана за решавање по барање за пензија.

По извршеното враќање на придонесот, надлежниот комунален завод за социјално осигурување врши бришење на стажот запишан во работната книшка односно во матичната евиденција во смисла на точката 12 од оваа одлука.

17. Одредбите на точ. 13 до 16 од оваа одлука се применуваат и на лицата што биле социјално осигурени според членот 14 став 2 на Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и според Одлуката за сметање во работен стаж на југословенските државјани на времето поминато во работен однос во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63).“

2. Досегашната точка 13 станува точка 18.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СК бр 34

8 декември 1970 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Претседател,

Игнац Нагоде, с. р.

667.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за продажните цени на житото и на производите од жито („Службен лист СФРЈ“, бр. 42/70), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ И РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ПЧЕНИЦАТА И РЖТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО

1. Во Наредбата за начинот и постапката за пресметување на износите и разликите во цената на пченицата и ржта според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за продажните цени на житото и на производите од жито („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/70) во точката 3 бројот: „5“ се заменува со бројот: „25“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 15194/1

18 декември 1970 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,д-р **Борисо Јелиќ**, с. р.

668.

Врз основа на членот 148б став 2 и членот 169б од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70) и членот 15 став 1 и членот 18 од Уредбата за начинот и условите на издавањето и прометот на обврзниците за прибавување парични средства (Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/70), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЕМИСИЈАТА И ЗА ПРОМЕТОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

1. Банката односно работната или друга организација што емитира обврзници заради обезбедување средства за определени намени, е должна во рок од 10 дена од денот на објавувањето на поканата за запишување обврзници да му достави на Сојузниот секретаријат за финансии податоци за:

- 1) намената на средства што ќе ги оствари со емисијата на обврзници;
- 2) вкупниот износ на емисијата на обврзници;
- 3) стапката по која ќе им се плаќа каматата на корисниците на обврзниците и за рокот на амортизацијата на обврзниците;
- 4) роковите за запишување и за уплата на обврзниците;
- 5) начинот на емисијата (во сопствена режија, преку банка и др.);
- 6) гарантот за исплата на обврзниците (банка, работна или друга организација);
- 7) состојбата на кредитниот фонд на банката односно на деловниот фонд на работната или друга

организација според завршните сметки за последните три години;

8) бројот на обврзниците, апсентите и како гласат (на име или на доносител);

9) посебните услови во врска со емисијата на обврзниците.

2. Банката односно работната или друга организација што емитира обврзници е должна, во рок од 10 дена од денот на истекот на рокот за запишување односно за уплата на обврзниците, да го извести Сојузниот секретаријат за финансии за успехот на емисијата.

Ако уплатата на обврзниците се врши во повеќе рати, извештајот од ставот 1 на оваа точка ќе се достави за уплатата на секоја рата.

3. Банката што посредува во прометот на обврзниците е должна секој први во месецот за изминатиот месец да му доставува на Сојузниот секретаријат за финансии податоци за обврзниците во чии промет посредува, средени по давачите на обврзниците, и тоа за:

1) вкупниот номинален износ на понудените обврзници на продажба;

2) вкупниот номинален износ на обврзниците што се бараат заради купување;

3) вкупниот номинален износ на продадените обврзници;

4) купо-продавната цена на обврзниците по која се остварени заклучоците.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-15525

28 декември 1970 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смолс, с. р.

669.

Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 став 1 точка 2 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА БРОШУРАТА „BIRTH OF A REVOLUTIONARY MOVEMENT IN YUGOSLAVIA“ (РАѓАЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА)

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на брошурата „Birth of a revolutionary movement in Yugoslavia“ (Раѓање на револуционерното движење во Југославија) од Фреди Перлмак, печатена во Детроит-Мичиген, САД, на англиски јазик во издание на „Црвени и црни памфлети“.

Бр. 650-1-27/172

23 декември 1970 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

У К А З И

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА

I

Се отповикува

Љубо Илиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарската Конфедерација.

II

Се назначува

Василие Миловановиќ, досегашен началник на Управата за стопански односи во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Швајцарската Конфедерација.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 35

15 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЖЕНЕВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЖЕНЕВА

I

Се отповикува

Августин Папиќ од должноста на шеф на Постојаната делегација на Социјалистичка Федеративна

Република Југославија при Организацијата на Обединетите нации во Женева.

II

Се назначува

Мирчета Чворовиќ, досегашен началник на Управата за меѓународни организации во Државниот секретаријат за надворешни работи, за шеф на Постојаната делегација на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при Организацијата на Обединетите нации во Женева.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 36

15 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД

I

Се отповикува

Илија Топаловски од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Исланд.

II

Се назначува

Драго Куниќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Кралството Норвешка, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Исланд, со седиште во Осло.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 37
16 декември 1970 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги за стручно оспособување и усовршување на воздухопловнотехничкиот и летачкиот кадар на Военото воздухопловство, за нивниот сестран развој и оспособување за вршење на стручните должности и раководење со единиците како и за значаен придонес на јакнењето на борбената готовност на Военото воздухопловство а со тоа и на оружените сили на СФРЈ

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА

Воздухопловнотехничкото подофицерско училиште.

Бр. 21
27 јануари 1970 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за извонредни заслуги и постигнати успеси на реализацијата на филмот „Битка на Неретви“

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

пешадиските полковници: Кричковиќ Стојан Буро, Вукајловиќ Стеве Бранко;

резервниот пешадиски полковник: Шкориќ Јован Илија;

пешадиските потполковници: Ђуровиќ Петра Мило, Ковачевиќ Ђуре Раде.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

пешадискиот потполковник: Јањушевиќ Николе Тодор;

потполковникот на авијација: Савиќ Божидар Радивоје;

пешадиските мајори: Кукриќ Николе Димитар, Марковиќ Петра Видак, Пајиќ Илије Ђоко, Пашиќ Михајла Триво, Вученовиќ Шпире Ђуро;

мајорите на авијација: Пајниќ Антона Иван и Шиниќ Стевана Богдан;

пешадискиот капетан I класа: Бјелиќ Илие Драго;

артилерискиот капетан I класа: Нешовиќ Радмила Милош.

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

мајорот на сообраќајна служба: Дабетиќ Новице Душан;

пешадиските капетани I класа: Грубљешкиќ Миле Бошко, Јаковљевиќ Јеремие Самуило, Павловиќ Јанка Симеон, Шегрт Боже Рајко;

артилериските капетани I класа: Хуска Михајла Михајло и Кесиќ Петра Мане;

поручникот за врска: Костадиновиќ Радивоја Урош;

пешадискиот потпоручник: Фезер Антона Бранко;

заставникот на административна служба: Луковиќ Сретена Слободан;

артилерискиот постар водник I класа: Ђукиќ Обрада Илија;

за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

потполковникот на авијација: Богдановиќ Василија Милорад;

за особено истакнување и покажано пожртвување во работата на спасувањето на општествениот имот и отстранување последиците на земјотресот во Бања Лука.

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

техничкиот потполковник: Ковачевиќ Марка Владо;

техничкиот мајор: Марчетиќ Стеве Никола.

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

техничкиот капетан: I класа: Миливојевиќ Стојана Видосав;

техничките капетани: Јовичевиќ Милована Жарко и Пашиќ Боже Бошко;

за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацарстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АУРМИЈА СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

резервниот заставник на административна служба:
Јусовиќ Хашима Хазир.

Бр. 27

2 февруари 1970 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Радосављевиќ Радослав;
за застуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ковачиќ Алдо;
за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Хиниќ Богдан, Пантовиќ Томислав, Пошчиќ Звонко Пушкариќ Милко, Стојковиќ Драгомир;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Дилберов Тодор, Лонгинов Иван, Малешевиќ Миладин, Милутиновиќ Данило, Пушнар Рудолф, Живојновиќ Петар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брајевич Чедомир, Церовиќ Десанка, Ѓировиќ Милорад-Јово, Чук Обрад, Дежман Златан, Димитријевиќ Драгољуб, Доленц др Јуриј, Дукиќ Никола, Ѓинѓиќ Миленко, Ѓокиќ Хранислав, Ѓуретиќ Милан, Галовиќ Бранко, Ѓњато Ѓорђе, Гржаниќ Еуген, Ивановиќ Живота, Јањиќ Владимир, Јевремовиќ — Ѓурчиќ Бранислава, Јевтиќ Драгица, Јованчевиќ Јован, Јовановиќ Драгољуб, Караџиќ Стојан, Куци Мирко, Мандиќ Ѓорђе, Мартиновиќ Станко, Мијатов Ѓорђе, Мијушковиќ Милан, Милојевиќ Никола, Милошевиќ Будимир, Муц Жоже, Мулеј Векослав, Ненадовиќ Миљан, Нешковиќ Чедомир, Никчевиќ Душан, Павличевиќ Блажо, Пејовиќ Јован, Пенмич Јанез, Пукл-Головач Стана, Радовиќ Михаило, Рајчевиќ Саво, Ракиџиќ Бошко, Раговиќ Јован, Рендулиќ Симеун, Ромчевиќ Петар, Саксида Антон, Синдичиќ Славко, Сработнак Слободан, Стаменковиќ Бранислав, Старовиќ Миќко, Стојковиќ Живојин, Шпадијер Лука, Шуштершич Роман, Вучиниќ Игњат, Вујисиќ Славко;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Антонијевиќ Миленко, Атанасковиќ Борислав, Баџарија Атанас, Белановиќ Живорад, Блажевиќ Буро, Ворштар Франц, Чулиќ Загорка, Дилберовиќ-Слатковиќ Вера, Дојчиновиќ Вождар, Ѓорђевиќ Златимир, Ѓурђиќ Симо, Фишкуш Живко, Фотиќ Чедомир, Гашпар Велимир, Гојиќ Дане, Груевска Тасула, Худолин Фрањо, Илиќ Марин, Јовановиќ Обрен, Јовановиќ Живорад, Караќачевски Крсте, Когој Ема, Кољеншич Захарија, Корда Душан, Кростиќ Зорка, Кос Мијо, Косановиќ-Будимир Невенка, Линговски Кирило, Мафиловски Александар, Мартинчиќ Петар, Мишовиќ Димитрије, Миленковиќ Жарко, Миловиќ Даница, Мириќ Панта, Мисирлиќ Милош, Мишиќ Милена, Мишиќ Миодраг, Никетиќ-Милисављевиќ Лепосава, Новак Станислав, Париповиќ Милан, Павиќ Анте, Переза Ѓубомир, Петров Александар, Петровиќ Душан, Радованац Ѓуро, Рајковиќ Стјепан, Рашковиќ Петар, Рестовиќ Вицко, Ристановиќ Милутин, Рудеж Цветко, Савов Илија, Симиќ Павле, Станковиќ Урош, Стевиќ Томислав, Субашиќ Марко, Шкорјанец Алојз, Шокота Шиче, Шомоћварац Павле, Штић Иван, Шушњар Милан, Терзиќ Паја, Турк Мајда, Урошевиќ Матија, Вујовиќ Марко, Вукићевиќ Мирко, Вуковиќ Димитар, Вуковиќ Крсто, Залихиќ-Лесковшек Ивица, Зомборчевиќ Терезија.

Бр. 23

4 февруари 1970 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Претседател
на Сојузната скупштина
Милентие Поповиќ, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за сторените заслуги и личен придонес во текот на Народноослободителната војна како припадници на оружените сили на сојузничката британска армија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Fitzroy Maclean, d-r Jan Mackenzie.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

John Clarke, Basil Davidson.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

John Harding, Morgan Giles, Tom Churchill, A Gould Lee, Laurence Sinclair, Vivian Street, Peter Moore.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА СВЕЗДА СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

D. Corson, Jack Churchill, eGoffrey Kup.

Бр. 24
5. февруари 1970 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и придонес на развивањето на пријателските и добрососедските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Проф. Giuseppe Medici.

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Enrico Manca Di Villahermosa E Santa Croce
Dr Mario Di Gianfrancesco.

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА

Dr Giovanni Giuseppe Natale.

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Dr Nella Cefalo,
Giuseppe Spatafora.

Бр. 25
6 февруари 1970 година
Белград

Го заменува
Претседателот на Републиката
Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

СО Д Р Ж И Н А

| | Страна |
|---|--------|
| 660. Одлука за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — | 1341 |
| 661. Одлука за определување на стоковниот контингент за злато во 1971 година — — | 1493 |
| 662. Одлука за постапката за определување и распределба на стоковниот контингент за купување злато — — — — | 1493 |
| 663. Одлука за дополнително на Одлуката за височината на износот на девизите што производителите на злато можат да ги купуваат за продадено злато — — | 1494 |
| 664. Одлука за дополнително на Одлуката за измена на Одлуката за определување премија за волна во 1970 година — — | 1494 |
| 665. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за придонесите за социјално осигурување и за основите за определување на правото по основот на социјалното осигурување на лицата запослени во странство — — — — — — — — | 1494 |
| 666. Одлука за дополнително на Одлуката за обезбедување продолжено пензиско и инвалидско осигурување и за плаќање придонес за продолжено осигурување — — | 1495 |
| 667. Наредба за измена на Наредбата за начинот и постапката за пресметување на износите и разликите во цената на пченицата и ржта според Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за продажните цени на житото и на производите од жито — — — — — — — — | 1495 |
| 668. Наредба за податоците за емисијата и за прометот на обврзниците што се доставуваат до Сојузниот секретаријат за финансии — — — — — — — — | 1496 |
| 669. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на брошурата „Birth of a revolutionary movement in Yugoslavia“ (Раѓање на револуционерното движење во Југославија) — — — — — — — — | 1496 |